

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА

МОРФОСИНТАКСИЧКИ СТУДИИ III

проект: МЕСТОТО НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
ВО СЛОВЕНСКИОТ И ВО БАЛКАНСКИОТ
ЈАЗИЧЕН СВЕТ

СУБЈУНКТИВ
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МАКЕДОНСКИТЕ
ДА-КОНСТРУКЦИИ



Скопје, 2014



MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

RESEARCH CENTRE FOR AREAL LINGUISTICS

MORPHOSYNTACTIC STUDIES III

project: THE PLACE OF THE MACEDONIAN LANGUAGE
IN THE SLAVIC AND BALKAN
LINGUISTIC WORLD

SUBJUNCTIVE
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE MACEDONIAN
DA-CONSTRUCTIONS



Skopje, 2014



Уредник: акад. Зузана Тополињска

Рецензенти:

акад. Виктор Фридман

акад. Предраг Пипер

Редакциски одбор:

акад. Зузана Тополињска

проф. д-р Марјан Марковиќ

Лектура и коректура – авторски колектив

CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св.Климент Охридски", Скопје

*Објавените текстови ја претставуваат Интернет-верзијата на Зборникот

**Зборникот е предаден за печат во Македонската академија на науките и уметностите во март 2014 година.

ISBN 978-608-203-106-4

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР.....	7
Ирина БАБАМОВА	
Семантичко-функционалниот паралелизам помеѓу самостојна да-конструкцијата во македонскиот јазик и субјунктив (презент) во францускиот јазик.....	9
Елени БУЖАРОВСКА, Лилјана МИТКОВСКА	
Негираните независни <i>да</i> -конструкции.....	22
Victor FRIEDMAN	
The Romani Subjunctive in its Macedonian and Balkan Context.....	49
Убавка ГАЈДОВА	
Да-конструкциите во протазата и аподозата на условниот период.....	62
Lucyna GEBERT	
Uwagi o subjunktywie w³oskim.....	78
Дејан ГЕГОВСКИ	
Околу субјунктивните комплементарни реченици во дијалектите на македонскиот јазик.....	93
Елена Ј. ИВАНОВА	
Руские параллели болгарской <i>да</i> -конструкции.....	107
Елка ЈАЧЕВА-УЛЧАР	
Да-конструкциите во црковнословенските ракописи од македонска редакција.....	162
Марјан МАРКОВИЌ	
Субјунктивот во ароманскиот.....	170

Соња МИЛЕНКОВСКА, Ангелина ПАНЧЕВСКА	
<i>Да-конструкции како аргументи на предикати од втор и трет ред (македонски~полски).....</i>	178
Силвана СИМОСКА	
Субјунктивот во македонскиот јазик и неговите еквиваленти во германскиот.....	193
Зузана ТОПОЛИЊСКА	
Организација на не-фактивната зона на вербалниот систем во македонскиот и во полскиот јазик.....	218
Станислава-Сташа ТОФОСКА	
За употребата на самостојните да-конструкции со имперфект во македонскиот јазик.....	230

ПРЕДГОВОР

Во *Воведоӣ* кон вториот том на нашата серија констатираавме дека сме заинтересирани за анализа на граматикализираните јадра на семантичките категории во словенските и балканските јазици. Верни на таа констатација во овој том се концентрираме врз еден од централните проблеми на семантичката и формална организација на граматикализираната модална информација, т.е. врз категоријата начин.

Карактеристична особина на македонскиот вербален систем е присуството во него на три начина оформени со препозитивни частички како форманти. Конструкциите со формантот *да* претставуваат балканска (во смисла: типична за јазиците на т.н. балкански јазичен сојуз) адаптација на стариот индоевропски субјунктив / конјунктив, конструкциите со формантот *ќе* претставуваат т.н. балкански *velle*-футур и вршат функција на кондиционал (*inclusive* со функцијата на футур), додека конструкциите со формантот *би* го позајмиле овој формант од стариот словенски оптатив, а вршат функција на потенцијал.

Најшироката зона на употреба имаат *да*-конструкциите кои во оваа наша колективна монографија ги толкуваме како македонски субјунктив¹. Во центарот на начето внимание се македонските *да*-конструкции, нивната семантка, нивните функционални еквиваленти во другите јазици, како и семантиката и формалните континуанти на стариот субјунктив во другите индоевропски јазици. - Дополнителна, специфично балканска компликација поврзана со таа проблематика е загубата на инфинитивот кој во многу други европски јазици претставува централен супститут за стариот субјунктив.

Во нашиот том собравме статии различни како по конкретна тематика така и по авторскиот пристап кон таа тематика. Дел од нив претставуваат комплетна или парцијална конфронтација на македонските *да*-конструкции со нивните функционални еквиваленти

¹ Се определивме за терминот "субјунктив" (а не "конјунктив") , бидејќи тој појасно ја сигнализира семантичката подреденост на соодветните реченични конструкции.

во другите јазици; дел од нив анализираат некои на око маргинални, но всушност теоретски мошне интересни вербални и ситуациски контексти на употребата на *да*-конструкциите; најпосле, дел од нив опишуваат ја опишуваат позицијата и функциите на континуантите на стариот субјунктив во другите европски јазици. Темите, разбираливо, се вкрстуваат, на анализа е подложен не само словенскиот и/или балканскиот, туку и романскиот и германскиот јазичен материјал. Во таа ситуација решивме да се откажеме од обиди да ги групираме собраните текстови според тематиката. Ги подредуваме по азбучен ред.

Јасно ни е дека собраниите во овој том текстови не ја исцрпуваат предложената проблематика и не даваат основа за некој вид завршен синтетски оглед. Се надеваме дека текстовите во овој том ќе ги поттикнат присутните во него, а и другите заинтересирани колеги да се вклучат во дискусијата околу субјунктивот. Се надеваме дека за субјунктивот ќе стане збор и во наредниот / наредните томови од нашата серија. Во таквото уверување нè утврдува и фактот дека дел од ветените статии сè уште не ни пристигнаа; од другата страна дел од текстовите предолго веќе чекаат во редакциската папка, затоа се одлучивме досега собраниот материјал да го предадеме за печат.

Ирина Бабамова

Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
irina_babamova@yahoo.com

**Семантичко-функционалниот паралелизам помеѓу самостојна
да-конструкција во македонскиот јазик и субјунктив (презент)
во францускиот јазик**

Целта на овој труд е да се посочат зоните на семантичко-функционалните поклопувања на *да-конструкцијата* во македонскиот јазик и субјунктив презентот во францускиот јазик кога се употребени во самостоен вербален контекст во обата јазика.

Иако термините *конјунктив* и *субјунктив* не се вообичаен дел од традиционалната македонска лингвистичка терминологија и не се употребувале во граматиките за да означат јазична појава во рамки на категоријата начин, тие сепак се спомнуваат во македонската лингвистичка литература во врска со конкретни јазични реализацији во македонскиот јазик. Нивната поврзаност со *да-конструкцијата*, на пример, е сигнализирана во повеќе наврати и од страна на повеќе македонски лингвисти (Конески, Бл. 1986, Минова-Гуркова, Л. 1994, Тополињска, З. 2008, 2009). Терминот *конјунктив* се доведува во врска со македонските *да-конструкции* кои како аналитички форми, генерално претставуваат континуатори на инфинитивната форма во современиот македонски јазик. Конески, на пример, забележува дека како резултат на општиот стремеж за замена на синтетичките форми со аналитички, што е поттикнат од контактот на македонскиот јазик со балканските јазици, „конструкциите со *да*, со кои е заменет инфинитивот, стојат наспрема конструкциите со соодветниот предлог и конјунктив во балканските јазици. Во тие конструкции не може да се вметне именка меѓу предлогот и глаголот. И тоа е особеност на балканските јазици, што сведочи за тесната поврзаност на развојот на овој случај.“ (Конески, Бл., 1986: 177).

Терминолошкото соодветство помеѓу *да-конструкцијата*, *конјунктивот*² и *субјунктивот*, како и употребата на *да-конструкцијата* во македонскиот јазик се сигнализирани во *Синтаксата на македонскиот стандарден јазик* каде Минова-Ѓуркова забележува дека „за *да-конструкцијата*, во литературата постојат неколку термини: оптатив-субјунктив, субјунктив, конјунктив. Таа може да се јави со сегашно, со минато определено и со минато неопределено време, но најчесто - со сегашното. [...] (таа) има широка употреба, пред сè како име на дејство, како еквивалент на инфинитивот во други јазици; самостојно употребена изразува: желба, молба, заповед, а се јавува и во клетви; се употребува со модални и со фазни глаголи, потоа во негирани форми на некои времиња и начини, како и во зависни дел-реченици.“ (Минова-Ѓуркова, 1994: 71)

На корелацијата помеѓу *да-конструкцијата* и *субјунктивот* поконкретно укажува З. Тополињска, според која под *субјунтив* се подразбира „еден по дефиниција врзан/потчинет начин кој во современиот македонски јазик се деривира со формантот (партикулата) *да*, а се појавува во две различно темпорално маркирани варијанти, т.е. како *subjunctivus praesentis* (*да* + презент) или како *subjunctivus praeteriti* (*да* + парадигма на едно од минатите времиња)“ (Тополињска, 2008: 56). Појавата на *да-субјунтивот* во балканските словенски јазици, Тополињска ја поврзува со влијанието на балканските несловенски јазици. Што се однесува до „зоната на неговата употреба, (таа) се разликува од јазик до јазик и од дијалект до дијалект, но на секаде тој ги врши функциите кои во прасловенскиот, а и во старословенскиот јазик ги вршел инфинитивот и/или **by*-конструкциите“ (Тополињска, 2008:56). *Да-речениците* пак, Тополињска ги толкува „како субјунтив, што автоматски ги квалификува како осамостоени пропозиционални аргументина предикати од втор ред...“ (Тополињска, 2009 : 45)

Субјунтивот пак, како посебен глаголски начин во францускиот јазик, бил истражуван од страна на повеќе француски³ и не само

² Во двотомната *Опита француска граматика* што е пишувана на македонски јазик, покрај *конјунктив* се употребува и терминот *сојузен начин* (Шоптрајанов, 1971:473).

³ Според Андре Мартине, « Ono što se ponegde naziva konjunktiv (franc : *subjunctif*) po poreklu je dosta raznorodno: francuski konjunktiv glagola *être* („biti“), *soit*, vodi poreklo od optativa, ali *sache* od glagola *savoir* („znati“) потиче од desiderativa. Сам појам konjunktiv подразумева да се он употребува само у зависним реčenicama, што се у francuskom dešava skoro uvek, а што dosta ograničava njegovu informativnu moć. Ona je u francuskom vrlo mala jer se konjunktiv javlja prvenstveno u kontekstima где nije moguć izbor nijednog drugog načina, a u slučajevima kada je u stanju da sam po

француски лингвисти⁴. Во францускиот јазик, субјунктивот разликува форми за четири глаголски времиња: субјунктив презент (*subjonctif présent*), субјунктив за минато време (*subjonctif passé*), субјунктив имперфект (*subjonctif imparfait*) и субјунктив плусквамперфект (*subjonctif plus-que-parfait*). Првите две времиња бележат жива употреба во јазикот за разлика од последните две времиња кои почесто се јавуваат со форми во 3 лице и во текстови со книжевен јазичен израз. На формален план, субјунктивната форма е, со ретки исклучоци, редовно придружена од формантот *que*. Во француските граматики, субјунктивот се претставува како глаголски начин што не се употребува за да означи некаков факт или за да констатира вистинитост на реализацијата на едно дејство во францускиот јазик, туку за да означи дека говорителот ја проектира во своите мисли реализацијата на едно дејство кое во реалноста може, но и не мора да се оствари. Со ваквата своја особина, субјунктивот се поставува наспроти индикативот, кој преку некои свои глаголски времиња служи за исказување констатирана вистинитост и наспроти кондиционалот кој со своите форми исказува дека реализацијата на дејството, поради причини кои најчесто не зависат од говорителот, останува во доменот на иреалното. Некои понови граматики на францускиот јазик го сместуваат индикативот во актуелизирачки контексти (*contextes actualisants*), а субјунктивот во виртуелизирачки контекст (*contextes virtuélisants*). Во оваа насока оди забелешката на Марк Вилме кој, пак, се повикува на ставот на Анс (Hanse) според кого « *le subjonctif exprime un ordre, une défense, une exhortation, un conseil, un souhait, un désir, une crainte, un regret, une concession, une supposition, une éventualité, une hypothèse repoussée avec indignation, etc. La constante sous la litanie est la virtuélisation des procès.* » (Wilmet, 2010 : 232)

Францускиот јазик бележи употреба на глаголските форми на субјунктивот како предикати во независна и како предикатски аргументи во зависна реченица, слично како и *да*-конструкцијата во македонскиот јазик. Но со оглед на нашата зададена тема ќе се ограничиме на случаите кога субјунктив презентот / *да*-конструкцијата се употребуваат

sebi markira neku razliku (*je cherche quelqu'un qui sache... je cherche quelqu'un qui sait...*) („tražim nekoga ko bi znao... tražim nekoga ko zna“) može se sa sigurnošču upotrebiti samo sa nepravilnim glagolima ili u licima (1.i 2. množine) kod kojih se još uvek pravi razlika između indikativa i konjunktiva. » (MARTINE, 1987:228).

⁴ Во второто поглавје од делото со наслов *Pour une linguistique applicable. L'exemple du subjonctif en FLE*, авторката Мари Ев Дамар ги наведува имињата на 37 лингвисти кои понудиле свои теории за субјунктивот во францускиот јазик (Cf : Damar, Marie-Eve. *Pour une linguistique applicable. L'exemple du subjonctif en FLE*. P.I.E. Peter Lang Bruxelles, 2009).

самостојно. Модалната компонента која ги карактеризира формите на субјунктивот било тие да се јавуваат во главни (автономни) или во подредени реченици ги карактеризира и да-конструкциите во независен (сп. Бужаровска, 2000) или подреден контекст.

Имајќи ги предвид паралелите што, како што видовме, во повеќе наврати биле повлекувани помеѓу да-конструкциите и конјунктивот/субјунктивот, во овој труд ќе се обидеме да одговориме на следниве прашања: Дали самостојната да-конструкција може да претставува семантичка паралела на формите за субјунктив презент во францускиот јазик? Во врска со ова нè интересира и дали да-конструкцијата може да претставува единствена семантичко-функционална паралела на францускиот субјунктив. Која зона на модалната употреба може да ја споделат да-конструкцијата и формата за субјунктив презент?

Иако субјунтивот во независни реченици неретко се нарекува „независен“, сметаме дека тој и во самостојна употреба е подреден, поточно дека се јавува како аргумент на виртуелен, неоформен предикат на површината на текстот. Всушност, субјунтивот по правило се врзува за субординацијата, подреденоста во реченицата (*subjunctivus* доаѓа од латинското *subjungere*, *subjunctum*, што означува доведување во зависна, „подјармена“ позиција). Според тоа, сметаме дека наредбата (фр.) *Qu'il vienne!* = (мк.) Да дојде! претставува една редуцирана варијанта на (фр.) *Je veux qu'il vienne!* = (мк.) Сакам да дојде! поточно аргумент на виртуелниот предикат *vouloir* (је *veux*). Модалната компонента на самостојно употребениот субјунтив треба да се разгледува во корелација со интонацијата што ја придржува ваквата форма и чијшто интензитет на афективно-експресивната скала може да варира во зависност од намерата на говорителот. Така, модалната информација што е компримирана во самостојно употребениот субјунтив посокор се доведува во врска со интонацијата што командува со овој глаголски начин отколку со самата форма за субјунтив (сп. IMBS, 1953 : 25-26). Во класификацијата на модалните вредности на самостоен субјунтив, направена од страна на Имбс врз основа на нивната корелација со одредена интонација, се издвојуваат две главни оптативно маркирани групи, од кои првата е носител на волитивни значења (наредба, бодрење, индигнација), а втората е носител на желбените значења (молитва, пожелување, клетва, заклетва, жалење, одобрување и сл.). Класификацијата на Имбс ги опфаќа и случаите со ретка модална употреба на некои скаменети форми кои и формално се разликуваат од вообичаените форми на субјунтивот (отсуството, меѓу другото, на партикулата *que* која вообичаено и претходи на форма за субјунтив во францускиот јазик).

Оптивната модална компонента во корелација со соодветна интонација е присутна и кај самостојно употребените *да*-конструкции во македонскиот јазик. Со оглед на тоа дека оптивот претставува заедничка особина и на *да*-конструкцијата и на субјунктивот, ќе го сметаме за *tertium comparationis* при проследувањето на нивниот семантичко-функционален паралелизам.

Оптивот кој се реализира главно во две модални варијанти, волитивна и желбена, ќе го разгледуваме од аспект на две многу слични, но сепак различни семантички парофрази. За *да*-конструкциите со волитивно значење ја утврдуваме парофразата: '**волја(та) на говорителот е да се реализира дејството означено со да-конструкција / со форма за субјунктив**'. За оние пак што исказуваат желба, парофразата: '**желба(та) на говорителот е да се реализира дејството означено со да-конструкција / со форма за субјунктив**'.

Преку примерите што следуваат ќе се обидеме да ја согледаме улогата на интонацијата и на контекстуалното окружение врз модалната компонента на *да*-конструкцијата и истовремено да ги посочиме соодветните семантички паралели на релација од македонскиот кон францускиот јазик.

1. Семантички паралелизам според парофразата: '*волја(ta) на говорителот е да се реализира дејството означено со да-конструкција / со форма за субјунктив*'

Како конституент на независна реченица, *да*-конструкцијата, односно формата за субјунктив презент означува проектирани, иреални/виртуелни дејства со јасно изразена оптивна компонента која може да се оформи како наредба, забрана, бодрење или како индигниран коментар.

1.1. Императивни искази

(мк.) *Да си оди оттука, последен пат му кажувам!* 'волјата на говорителот е тој да си оди'

(фр.) *Qu'il parte d'ici, c'est la dernière fois que je le lui dis.*

Наредбата во горниот пример се однесува на трето лице и треба да му биде пренесена посредно, од страна на лицето во чие присуство е издадена таа. Тука, *да*-конструкцијата се јавува со афективно-експресивна интонација со која се нагласува нејзината функција на императив, а во францускиот јазик се употребува субјунктив.

Наредбата може да биде издадена и во присуство на лицето што треба да ја изврши неа, а како семантичка паралела на *да-конструкцијата* повторно се јавува субјунктив во францускиот јазик:

(мк.) **Да сјае, сè што гледаш тука!**

(фр.) **Que tout ce que tu vois ici brille!** 'волјата на говорителот (мојата волја) е да сјае...'

Наредбата може да се однесува и на прво лице (говорителот), што почесто се среќава во разговорниот јазик, со цел да се нагласи важноста на она што говорителот треба да го соопшти и истовремено да му го привлече вниманието на сговорникот:

(мк.) **Да ти кажам**, Марија, се зборува дека тој е во градов.

(фр.) **Que je te dise, Marie, on dit qu'il est dans la ville.** 'волјата на говорителот (мојата волја) е да каже...'

Да-конструкцијата може да се употреби алтернативно со *нека-конструкцијата* кога треба да се искаже заповед за граматичките лица кои не познаваат посебни форми за императив во македонскиот јазик (сп. Тополињска 1996, 2009:44): *Да си оди оттука.../ Нека си оди оттука... .* Важно е да се забележи дека алтернативната варијанта за императив со *нека*, може да има своя семантичко-функционална паралела во француската субјунктивна форма:

(мк.) **Нека сјае, сè што гледаш тука!**

(фр.) **Que tout ce que tu vois ici brille!** 'волјата на говорителот е да сјае...'

(мк.) **Нека влезат!** = (фр.) **Qu'ils entrent!** 'волјата на говорителот е тие да влезат'

(мк.) **Нека (за)неат!** = (фр.) **Qu'ils chantent!** 'волјата на говорителот е тие да пеат'

Степенот на категоричност при изразувањето наредба е помал кај *нека-конструкциите*, поточно, во зависност од нивното контекстуално окружение и од интонацијата, тој степен може да варира и да се движи од јасно исказана наредба до едноставно дадена дозвола (концесив):

(мк.) **Нека ми ги донесе документите, веднаш!**

(фр.) **Qu'il m'apporte les documents, tout de suite!** 'волјата на говорителот е тој/некој да ги донесе документите'

Категорично изразената наредба во горниот пример е засилена со *веднаш*, но веќе во следниот пример, таа е силно ублажена со *ако*, кое придонесува за концесивна модална обоеност на исказот слична на онаа на глаголот *може*:

(мк.) **Ако, нека влезат!** = (фр.) **Qu'ils entrent, je le permets!** 'волјата на говорителот е тие да влезат' или 'може / дозволувам да влезат'

Императивните искази со самостојна *да*-конструкција и негација може да се доближат до прохабитивот и да искажат забрана за реализација на дејството:

(мк.) *Никој да не мрднал!*

(фр.) *Que personne ne bouge!*

Примериве покажуваат дека на релацијата македонски-француски јазик, функцијата на императивот за граматичкото лице кое не познава форма за императив може да биде преземена од формата за субјунктив во францускиот јазик. *Да*-конструкцијата, која во алтернатива (конкуренција) со *нека*-конструкцијата ја презема врз себе функцијата на императивот во македонскиот јазик, се карактеризира со оптативна модална обоеност.

1.2. Хортативни искази

Кај овие искази, степенот на афективно-експресивната интонација е поблаг во споредба со императивните искази. И овие дејства се иреални, виртуелни како и дејствата во 1.1. Дејствата што се означени со *да*-конструкцијата и што се проектираат во мислите на говорителот за да искажат поттик, бодрење, храбрење и сл. се карактеризираат со хортативна модална компонента.

(мк.) *Да му го кажам ова, важно е!* = (фр.) *Que je lui dise cela, c'est important!*

(мк.) *Да го разгледаме случајот на Марија...* = (фр.) *Que nous revoyions le cas de Marie...*

Хортативот опстојува и кога исказите се употребени во варијанта со негација:

(мк.) *Да не му го кажувам ова!* = (фр.) *Que je ne lui dise pas cela!*

(мк.) *Да не му го менувам мислењето!* = (фр.) *Que je ne change pas son avis.*

(мк.) *Да не зборуваме повеќе за овој случај!* = (фр.) *Qu'on ne parle plus de ce cas.*

Во хортативен исказ, самостојната *да*-конструкцијата може да се сртне во конкуренција со *нека*-конструкцијата без притоа исказот да претрпи драстични семантички промени во однос на веќе утврдената семантичката парофраза ('волја(та)' на говорителот е да се реализира дејството...'). Притоа, како што се гледа од следниов пример, концесивот паѓа во втор план:

(мк.) *Оние што не можат да стојат, нека седнат./ Оние што не можат да стојат, да седнат.*

(фр.) *Ceux qui ne peuvent pas rester debout, qu'ils s'assoient.* 'волја(та)' на говорителот е тие да седнат'

1.3. Искази на индигнација

Самостојната *да-конструкција* во ваков исказ обично претставува коментар преку повторување (прекажување) на она што претставувало нечија наредба или волја, а индигнираниот интонациски тон внесува доза на чудење, хипотеза и неверица.

(мк.) *Да заминам оттука, jac!?* = (фр.) *Moi, que je parte d'ici!?* ‘волјата на првичниот говорител е (била) јас да заминам’

(мк.) *Да го лекува..., moj!?* = (фр.) *Qu'il le soigne..., lui!?*

2. Семантички паралелизам според парапразата: ’желба(*та*) на говорителот е да се реализира дејството означено со да-конструкција / со форма за субјунктив’

Дејствата што се означени со *да-конструкцијата* односно со формата за субјунктив се посакувани и со самото тоа тие се сè уште неактуелизирани т.е. се иреални, или замислени. Оптативната компонента се формира преку искажувањето желба. Интонацијата што ја придржува самостојната *да-конструкцијата* со желбено значење во најшироката смисла на зборот, доста се разликува од афективно-експресивната интонација на исказите со *да-конструкција* со волитивно значење. При искажувањето желба, говорителот тргнува од позицијата во која се наоѓа во дадениот момент и која од хиерархиска гледна точка ја сфаќаме како подредена. Всушност, говорителот ја упатува својата желба кон нешто или кон некој што поседува доволна моќ за да ја реализира и што од хиерархиска гледна точка има надредена позиција. За разлика од ова, при искажувањето волја (в. погоре), говорителот тргнува од својата надредена позиција и поседува доволно авторитет и моќ за да му ја наметне таа своја волја на некој што е во подредена ситуација. Насоченоста на дејствата во обратен правец, од горе кон долу при искажувањето волја, и од долу кон горе при искажувањето желба, управува со изборот на степенот на афективно-експресивна интонација што ќе ја придржува самостојната *да-конструкција*, односно самостојно употребената форма за субјунктив. Така, интонацијата на *да-конструкцијата* со која се искажува желба, посокор ќе биде со молитвен отколку со наредбодавен тон, па исказот ќе може биде оформлен како молитва, пожелување, клетва.

2.1. Молитва

(мк.) *Отче наши, Којси на небесата, да се свети името Твоето, да дојде царството Твоето; да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата.* (Господова молитва)

(фр.) *Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.* (Le « Notre Père »
<http://oratoireduLouvre.fr/prier/Le-Notre-Pere.html>)

2.2. Желба/посакување/пожелување

(мк.) *Господ да ти прости за тоа што го рече...* ‘желбата на говорителот е...’

(фр.) *Que Dieu te pardonne pour ce que tu as dit....*

(мк.) *Да биде глуво и спокојно и темно кога ќе рикне* (Стерна, Конески, 1987 : 310)

(фр.) *Que tout soit sourd et paisible et obscur...,* (La Stern, GAUCHERON, 1988 :30)

(мк.) *Да си го пронајдам мирот, конечно!* = (фр.) *Que je retrouve la paix, enfin!*

(мк.) *Да убијам Црна Арапина(*)/Да умрам.* (Болен Дојчин, Конески, 1987 :191)

(фр.) *Que je tue l'Arabe Noir () / Que je meure.* (Doitchine le malade, GAUCHERON, 1988 : 28)

Да-конструкцијата со негација и со помалку експресивна интонација добива оптативна модална особина:

(мк.) „За да ја сетам последната желба:

Само никој да не ја види мојата смрт!“ (Песјо бродце, Конески, 1987 : 320)

(фр.) „Pour sentir monter en moi le dernier souhait :

Que personne ne voie ma mort !“ (La colline des chiens, GAUCHERON, 1988 : 31)

Самостојната да-конструкцијата може да се употреби алтернативно со нека-конструкцијата во искази со желбен карактер како во примерот што следува подолу. Во такви услови, концесивниот карактер на нека-конструкциите бледее за сметка на нејзиниот оптативен карактер. Како семантичка паралела на обете македонски конструкции се јавува формата за субјунктив во францускиот јазик.

(мк.) *2013г. да Ви биде година на успехи!* = *Нека 2013 Ви биде година на успехи!*

(фр.) *Que 2013 soit pour vous l'année de toutes les réussites!*

Оптивниот карактер на нека-конструкциите превладува за сметка на нивниот вообичаено концептивен карактер и во следниве примери:

(мк.) „**Нека остане** гол тој јагленосан скелет / Да криши црни раце во просторот“

Трупот нека му биде корито / За водите на дождот есенски“
(Стебло, Конески, 1987:182)

(фр.) „**Que ce squelette carbonisé reste nu** / A tordre ses bras noirs dans l'espace,

Que son tronc soit le lit / Des pluies d'automne.“ (Tronc d'arbre, Koneski, 1986 : 68)

2.3. Клетва

Алтернативната употреба на да-конструкцијата и на нека-конструкцијата може да се забележи и при исказувањето клетва во идиоматизирани обрати:

(мк.) **Да /Нека иркнат!** Да /Нека одат по ѓаволите!

(фр.) *Qu'ils crèvent! Qu'ils aillent en enfer!*

3. Семантички паралелизам помеѓу самостојна да-конструкција и петрифициран израз со субјунктив

Во францускиот јазик опстојуваат некои петрифицирани субјунктивни форми кои на формален план се разликуваат од обичните субјунктивни форми според отсуството на партикулата *que*. Ова отсуство повлекува и одредени промени на синтаксички план кои се манифестираат, пред сè, во невообичаениот збороред (инверзија на придавката или на субјектот). Тие се јавуваат како семантичка паралела на самостојна да-конструкција во оптивен контекст, но и на нека-конструкција:

(мк.) „Проклета да е твојата вистина, Марко Крале
Што нè доведе до крајот [...]“ (Кале, Конески, 1987 : 313)

(фр.) „**Maudite soit ta vérité, Roi Marko,**
Qui nous poussa à bout, [...]“ (Forteresse, Koneski, 1986 : 40)

(мк.) **Да живее Републиката!**

(фр.) *Vive la République!*

(мк.) **Господ да не даде!**

(фр.) *A Dieu ne plaise.*

(мк.) **Така нека биде./ Така да биде.**

(фр.) *Ainsi soit-il!*

Заклучок: Проследувањето на сематично-функционалниот паралелизам помеѓу самостојната *да*-конструкција и формите за субјунктив презент потврдува дека овие две конструкции се изофункционални и дека споделуваат заеднички особини на планот на нивното модално однесување. Примерите исто така покажаа дека *да*-конструкцијата и субјунктивот оперираат во слична модална зона, оптативната зона, и дека двете конструкции може да се сметаат за меѓусебни семантичко-функционални корелати зашто нивната употреба се поклопува во повеќе модални варијанти што се поврзуваат се оптативот: императивот, прохабитивот, хортативот.

Освен ова, семантичко-функционалните доближувања помеѓу *да*-конструкцијата и *нека*-конструкцијата, што ги сигнализираме во случаите кога слабее концесивноста на *нека*-конструкцијата во полза на нејзината императивна или оптативна семантика, укажуваат дека *да*-конструкцијата не е единствената конструкција што може да се употреби како корелат на францускиот субјунктив презент. Примерите посочија ситуации во кои овие две македонски конструкции може да се подведат под иста семантичка парафраза и засемно да се заменат, а притоа повторно да го имаат субјунктив презентот како свој корелат во францускиот јазик.

Според тоа, воспоставувањето корелација помеѓу самостојната *да*-конструкција во македонскиот и субјунктив презентот во францускиот јазик не би требало да се доведува во прашање и сметаме дека *да*-конструкцијата може да се толкува како еден, но не и единствен македонски субјунктив.

Библиографија:

- БУЖАРОВСКА, Елени. (2000) „Независните *да*-кострукции во македонскиот јазик и нивните корелати во грчкиот јазик“ во Македонски јазик, год. XLVIII-L, 1997-1999. –Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, стр. 217-236.
- ВЕЛЕВСКА, Маргарита (2009) *Инфинитивните конструкции во францускиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот јазик*. – Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“.
- DAMAR, Marie-Eve. (2009) *Pour une linguistique applicable. L'exemple du subjonctif en FLE*. – Bruxelles : P.I.E. Peter Lang.

- GLATIGNY, Michel. (1976) « Remarques sur le subjonctif » in FDM. – Paris : Hachette /Larousse.
- IMBS, Paul. (1953) *Le subjonctif en français moderne*. - Strasbourg : Publications de la faculté des lettres de l'Université de Strasbourg.
- КОНЕСКИ, Блаже. (1986) *Историја на македонскиот јазик*. Скопје: Култура.
- КОНЕСКИ, Блаже. (1987) *Граматика на македонскиот литературен јазик*. – Скопје: Култура.
- MARTINE, Andre (1987) *Indoevropski jezik i „indoevropljani“* (Prevod i predgovor Jasmine Grković). - Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
- МИНОВА-ЃУРКОВА, Лилјана. (1994) *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*. – Скопје: Радинг.
- ТОПОЛИЊСКА, Зузана. (1996) „’Нека’-конструкциите и нивниот статус во словенските глаголски системи“ во *Прилоги*.- Скопје: МАНУ/ОЛН, 21/1, 77-93.
- ТОПОЛИЊСКА, Зузана. (2008) *Полски-македонски, Граматичка конфронтација 8. Развиток на граматичките категории*. – Скопје: МАНУ.
- ТОПОЛИЊСКА, Зузана. (2009) *Полски-македонски, Граматичка конфронтација 9. Негација*. – Скопје: МАНУ.
- WILMET, Marc. (2010) *Grammaire critique du français*. – Bruxelles : De boeck, Duculot.
- ШОПТРАЈАНОВ, Георги. (1971) *Општа француска граматика*. Дел II: Синтакса, книга 1. – Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“.

Ексцерпирани дела:

- GAUCHERON, Jacques (éd). (1988) *Anthologie de la poésie macédonienne*. – Paris : Messidor.
- KONESKI, Blaje. (1986) *Le roi Marko*. (choix et traduction du macédonien Mira Cepincic et André Doms) – Paris: Editions Saint-Germain-Des-Pres.
- КОНЕСКИ, Блаже. (1987) *Собрани песни*. – Скопје: Македонска книга.

Résumé

Le parallélisme sémantique et fonctionnel entre l'emploi autonome de la construction-ДА dans la langue macédonienne et le subjonctif (présent) dans la langue française

Dans ce travail, nous nous proposons d'étudier la corrélation, ou plutôt la correspondance, entre l'emploi autonome de la construction-ДА macédonienne et celui du subjonctif présent en français.

En citant les rares emplois des termes *конјунктив* (conjonctif) et *оптатив-субјунктив*, *субјунктив* (subjonctif optatif, subjonctif) pour désigner la construction-ДА dans les travaux de linguistique macédonienne, notamment dans les travaux de Blaže KONESKI (1986), Liljana MINOVA-GJURKOVA (1994), Zuzana TOPOLINJSKA (2008, 2009), nous nous posons la question de savoir si l'on pourrait tracer une parallèle sémantique entre la construction-ДА et le subjonctif présent français employés de manière autonome et, au cas où cela serait possible, si l'on pourrait considérer l'emploi autonome de la construction-ДА comme le seul correspondant sémantique et fonctionnel du subjonctif présent en français.

L'emploi modal optatif étant commun à ces deux formes linguistiques, il représente le *tertium comparationis* dans ce travail. Sur la base de ce trait commun, et en suivant la classification proposée par IMBS (1953), nous formulons deux paraphrases sémantiques qui nous servent à l'étude du parallélisme sémantique et fonctionnel entre ces deux formes. Ces paraphrases traduisent, la première, **la volonté** du sujet parlant de réaliser l'action exprimée par la construction -ДА / la forme du subjonctif présent et, la deuxième, **le désir** du sujet parlant de réaliser l'action exprimée par la construction-ДА / la forme du subjonctif présent.

Les exemples en macédonien et en français, illustrant l'emploi modal optatif selon ces deux paraphrases, nous permettent d'isoler les énoncés qui expriment un ordre, un encouragement, une indignation au sein de la première paraphrase sémantique et les énoncés qui expriment une prière, un souhait, une imprécation au sein de la deuxième paraphrase sémantique.

L'étude de ces exemples nous permet non seulement de constater la corrélation qui existe entre la construction-ДА et les formes du subjonctif présent employées de manière autonome, mais aussi de conclure que la construction-ДА autonome n'est pas le seul correspondant macédonien du subjonctif présent français et que dans certains contextes, son emploi peut alterner avec celui de la construction-HEKA.

Елени Бужаровска

Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
elenibuzarovska@t-home.mk

Лилјана Митковска

Универзитет ФОН - Скопје
liljana.mitkovska@fon.edu.mk

НЕГИРАНИТЕ НЕЗАВИСНИ ДА-КОНСТРУКЦИИ

1. Вовед

Во оваа статија се фокусираме на функциите на независните *да*-конструкции во комбинација со маркерот за негација *не* во македонскиот јазик и ги споредуваме со соодветните конструкции во бугарскиот јазик. Ги разгледуваме следните три типа независни *да*-конструкции, кои од своја страна се разграничуваат на повеќе поттипови:

(а) **деонтички** (директив, хортатив, оптатив, адмонитив)⁵

- (1) Да не си мрдал! (M)
- (2) Да не одиме сега, доцна е. (M)
- (3) Бел ден да не видиш! (M)
- (4) Да не настинеш! (M)

(б) **адмиративни**

- (5) Ти да не знаеш?! Не е можно. (M)

(в) **прашални**

- (6) Да не имаш малку кафе? (M)
- (7) Да не ти е лошо? (M)

⁵ Терминот употребен кај Ницолова (2008: 409) за предупредување.

Нашата главна цел во овој труд е да ја испитаме функцијата на маркерот за негација во сите овие конструкции и различните прагматички функции на трите конструкции во дискурсот. Посебно ќе обрнеме внимание на независните прашални конструкции.

Честичката *да* има широк опсег на употреби во јужнословенските јазици во зависни и независни реченици. Таа се комбинира со менливата форма на глаголот за да оформи *да*-конструкција којашто го заменила инфинитивот во балканските словенски јазици. Во тие јазици честичката *да* се проширила и во кондиционалниот домен како синтаксички оператор но исто така се употребува и во широк спектар на независни конструкции како „проклитичка модална честичка“ (Асенова 2002: 182-195).

Зависните *да*-конструкции се употребуваат во три субјунктивни функции: како дополненија на модални глаголи, на предикати со модално значења,⁶ или како дополненија на каузални предикати оформени како целни и условни реченици. Во функција на модално предикатско дополнение честичката *да* во конструкцијата се врзува само со индикативен презент свршен и несвршен вид (*сакам да дојдам/доаѓам*), односно немаркирана темпорална форма, според Дејнова(1985: 10), но не и со аорист (**сакам да дојдов*) или перфект (**сакам да сум дошол*). Со оглед на структурната особина на *да*-конструкцијата да поставува рестрикции во изборот на другите временски форми не би можноло да се заборува дека тие *да*-конструкции се обележани по време, туку дека претствуваат врзани атемпорални форми најчесто со идна проекција. Тоа се должи на генезата на тие конструкции – нивната денешна функционална зона во голема мера се преклопува со инфинитивното дополнение во минатото. Меѓутоа, за изразување на иреален услов *да* се комбинира со поширок круг на глаголски форми (кои Дејнова(1985: 30) ги смета за адвербијални определби), отколку во други употреби: *да+имперфект* (*да дојдев*), *да+перфект/плуперфект* (*да сум/бев дошол, да имам/имав дојдено*).

Да-конструкциите се појавиле како функционална замена на синтетичкиот инфинитив во старословенскиот јазик. Според Илиевски (1988: 196) во јужнословенските јазици може да се следи развојот на *да*-конструкцијата уште од најстарите писмени споменици-преводи. Како причини за загубата на инфинитивот се наведува пред сè контактот со грчкиот јазик; така сврзникот *јако да* претставува книжевна калка од

⁶ Кои спаѓаат во предикати од втор ред т.е. предикати кои изразуваат ментална активност (види кај Тополињска 2008: 56).

грчкиот удвоен сврзник *ως τινα*.⁷ Но таа загуба била потпомогната и од внатрешниот развој и тенденцијата на балканските јазици кон аналитизам. Во балканските јазици се забележува сличност во развојните фази на аналитичката субјунктивна конструкција што го заменува инфинитивот: така прво тие конструкции се појавуваат во модални контексти – целни реченици, па се шират на волитивни предикати, а најдоцна навлегуваат во состави со немодалните глаголи *има* и *почнува* (сп. Joseph 1983: 107, Џыхун 1981: 151). Исто така инфинитивот подолго се задржува кај забраните со *немој* (Конески 1967: 180), веројатно бидејќи тие биле сфатени како императивна форма (Joseph 1983:108).⁸

Што се однесува до независните конструкции, има индикации дека честичката *да* во оптативната и императивната функција почнала да се употребува уште во старословенскиот јазик и била основа за развој на функции преку кои *да-конструкцијата* го заменила инфинитивот (според Асенова 2002: 182). Има и спротивни гледишта дека независните конструкции се вторични (деривирани) бидејќи потекнуваат од зависните.

На синтаксички план, во македонската *да-конструкција* партикулата е тесно поврзана со глаголот и само негативната честичка и заменските клитики може да стојат меѓу нив. Според Крамер (1986: 38), *да* во македонскиот јазик има субјунктивни и оптативни функции но „не е маркирано за никаков специфичен тип на модалност и може да ги замени сите други модални честички“. Таа тврди дека *да* „становало немаркирана модална честичка“ и следствено нема инваријантно основно значење туку постојат три варијанти зависно од комуникатативната цел на пораката: оптативна (директивна), субјунктивна и кондиционална. Ние пак сметаме дека инваријантното значење на честичката *да* е нефактивноста, што се поклопува со ставот на Тополињска (2008: 56) и на Ницолова (2008: 409), меѓу другите. Единствен исклучок претставуваат инхоативните конструкциите со фазните глаголи како што се *почне*, *престане*, *продолжи* кои задолжително се комбинираат со несвршени *да-конструкции* и/или со морфолошки номинализации (Тополињска 1995: 188).

⁷ Во грчкиот инфинитивот почнал да се распаѓа уште пред две илјади години. Тоа пред сè се должи на семантичката и формалната неопределеност на таа глаголска форма со номинална употреба (Илиевски 1988: 194).

⁸ Во народната поезија се среќаваат примери *немој носи свилени суници* (Конески 1967: 180).

2. Независни да-конструкции

Познато е дека во сите балкански јазици постојат функционални еквиваленти на честичката *да* и во сите тие јазици конструкциите со субјунктивната честичка може да се употребат како независни реченици. За нив пишувале многу автори, меѓу кои: Крамер (1986) за македонски јазик, Бужаровска (1999) за македонски и грчки, Асенова (2002) за бугарски, грчки, албански и румунски, Мишеска-Томиќ (2006) за повеќе балкански јазици, Ницолова (2008) за бугарскиот јазик. Сите автори кои пишувале за независните *да*-конструкции (и нивните корелати во балканските јазици) забележуваат дека субјунктивната честичка внесува модална компонента во пропозицијата. Модализацијата на пропозицијата ја прави истата погодна за различни функции во дискурсот и не е случајно што независните *да*-конструкции најчесто се среќаваат во говорниот јазик.

Во предметната литература повеќе се обработени деонтичките употреби. Повеќемина автори, почнувајќи од Конески (1987: 416-417) пишувале за употребата на независните *да*-реченици за оптативната, хортативната и директивната функција, на пр. Крамер (1986: 39-40) *Да ми ја донесеш книгата;* Тополињска (2008:49) *Да не заборавите да му се јавите на татко ви.* Другите употреби различно се анализирани кај спомнатите автори. Така Крамер (1986) разликува директиви од кондиционали (*Да сум на твоето место...*), а Тополињска (2008: 61) ги смета за адмиративи емоционално обоеените изрази како *Tu да ме заборавши!?* Бужаровска (1999) ги разграничува оптативно-субјунктивните (деонтички) значења од дубитативните (епистемски). Вторите изразуваат различен степен на несигурност и обично се пропратени со негативен маркер (*Да не имате леб?*). Ницолова (2008: 409), во анализата на бугарските независни *да*-конструкции, разликува четири големи групи на значења во кои има многу подзначења: (1) директиви (*Да дойдеш у нас довечера!*), (2) оптативни (*Да бъдеш здрав и весел!*), (3) за изразување можност (*Някой от вас случайно да знае китайски?*) и (4) минато дејство со адмиративна семантика (каде се изразува емоционален став) (*Аз да те храня тебе ... ядеш като ламя, а само спиш!*). Последната класификација е најблиска до понудената таксономија на негативните независни *да*-конструкции во оваа статија.

Од сите независни *да*-конструкции само директивните може да се изразат и со конкурентна форма: императив и хортативната конструкција со *нека* и *дај.* Постојат различни ставови за релацијата меѓу двете изразни можности. Ницолова (2008: 411) ги споредува директивните *да*-конструкции со императивот во бугарскиот јазик и смета дека *да-*

конструкциите за близко дејство изразуваат посилна и категорична заповед, пропратена со нетрпение на говорителот дејството да се реализира. Таа тврди дека тие се подиректни и затоа се употребуваат во неформални ситуации со поблиски луѓе. Овој став го дели и Асенова, која тврди дека директивните *да-конструкции* во бугарскиот и нивните еквиваленти во другите балкански јазици се емоционално обележани „наредбата е построга, со поголемо нетрпение – бара неодложно исполнување во блиска иднина и по секоја цена“ (Асенова 2002: 183).⁹ За неа негативните наредби изразуваат посилна забрана бидејќи говорителот претпоставува дека сговорникот не сака да ја исполни наредбата.

Од друга страна пак, Тополињска (2008: 49) смета дека императивните *да-конструкции* во второ лице се поекспресивни во споредба со синтетичкиот императив, којшто често има нијанса на потсетување. Таа го истакнува посебното значење на минатото неопределено време во таквите *да-конструкции*, кои се одликуваат со посилна категоричност (*Да си го направил тоа уште денеска!*).

Ние се согласуваме со ова мислење и сметаме дека ставовите на Ницолова и Асенова не може целосно да се прифатат, барем што се однесува до македонскиот јазик, затоа што интерпретацијата на *да-конструкцијата* во голема мера зависи од контекстот и следствено подлежи на варијација (од молба и совет до строга наредба), додека императивот е контекстуално постабилен.¹⁰ Функционалните карактеристики на *да-конструкциите* не одат само во еден правец. Крамер (1986: 40-41) тоа го забележува и разликува четири нивоа на ‘учтивост’ во директивните *да-конструкции*, при што ја истакнува улогата на глаголското време. Во следните примери учтивоста опаѓа од (1) до (3) во зависност од формата:

1. најучтиви се директивите со перфективен имперфект (*Да ми ја донесеше книгата*), 2. со сегашно време се изразува молба (*Да ми ја донесеш книгата*).

⁹ „Заповедта, изразена със сегашна подчинителна конструкция, е по-строга, по-нетърпелива – изисква изпълнение в близко бъдеще и на всяка цена.“ (Асенова 2002: 183)

¹⁰ Примерот од Ницолова (2008: 412) во кој таа тврди дека *да-конструкцијата* е посилна од императивот ...нарежете малко луканчица, ала знаеш, да я нарежсете тънкичко... покажува дека *да-конструкцијата* изразува совет, што значи дека не е посилна.

3. наредбата е најсилна со минато неопределено време, обично засилена со определба за време (*Веднаш да си дошол*, *Од сега да не сум те видела да го имаш пред себе*).

Ницолова (2008: 411) исто така смета дека постои градација, односно дека силината на исказот зависи од видот и времето на глаголот. Според неа категоричноста на наредбата се зголемува според формите по овој редослед:

1. императив свршен (*Слез от прозорец!*), императив несвршен (*Слизай от прозорец!*),
2. *да*-конструкција со свршен глагол (*Да слезеш веднага от прозорец!*),
3. *да*-конструкција со несвршен глагол (*Да слизаш веднага от прозорец!*).
4. Најкатегорична заповед се изразува со *да*-конструкција во неопределено време (*ibid.* 415): *До утре да си почистила всичко. Да сте измели прозорците до празника.*

Според ставовите на овие автори може да се добие впечаток дека македонскиот и бугарскиот јазик се разликуваат многу во однос на изразувањето на директивни функции со императив и со *да*-конструкции. Меѓутоа, примерите од нашиот корпус не укажуваат на тоа, туку напротив сведочат за паралелни употреби. Од друга страна, градацијата во рамките на *да*-конструкцијата до некаде се поклопува, особено во оценката на најкатегоричната заповед. Имено, и во двата јазика употребата на миналото неопределено време се интерпретира како најстрога наредба/забрана, веројатно поради резултативната семантика на ова време која е често засилена со прилог за време (веднаш, до сега, од сега), иако тоа не е задолжително (*Да не си мрдан!*).

3. Негативните независни *да*-конструкции

3.1 Деонтички *да*-конструкции со негативен маркер

Како што истакнавме погоре, една од најчестите функции на независните *да*-конструкции е да изразуваат деонтички говорни чинови (директив, хортатив, оптатив, адмонитив). Нивната формално-прагматичка структура не се менува значително со додавање на негативниот маркер, бидејќи тој ја негира пропозицијата изразена во предикатот и само соодветно ја менува комуникативната цел на говорителот. Негативната честичка, која стои меѓу честичката *да* и глаголот, секогаш е акцентирана. Деонтичките

негирани *да*-конструкции изразуваат различни значења во зависност од лицето и затоа ќе ги разгледаме посебно.

a. Второ лице

Деонтичките *да не*-конструкции најчесто се користат во второ лице при што на соговорникот му се сугерира некаков тип на неделување. Може да изразуваат различен степен на утивост, како што забележува Крамер (1986) и се движат од забрани до совети и препораки. Со глагол во сегашно време (речиси секојпат со несвршен глагол) овие конструкции претставуваат индиректни наредби па исказот може да се толкува со различен степен на утивост, во зависност од ситуацијата.

(8) а. **Да не одиш таму!** (M)

б. **Да не му кажуваш за ова на Васил, те молам!** (M)

(9) Никаде **да не одиш** со грд човек (*Последните селани* /Петре М. Андреевски) (M)

Примерот (8а), ако мајката го упати кон дете може да биде строга забрана, но може да се сфати и како молба ако има соодветна интонација и ако е употребен во соодветен контекст, на пример во разговор меѓу блиски пријатели. Во примерот (8б) молбата е експлицитно изразена. Сепак, таквите конструкции почесто се користат за давање совет или за предупредување, при што се добива впечаток дека говорителот има повеќе знаење и искуство во дадената ситуация (9). Во такви случаи најчесто се чувствува надградената модална пропозиција *ти препорачувам, ти советувам, мислам дека е подобро* и сл. И покрај поголемата индиректност овие конструкции може да изразуваат строгост и грубост (10). Тоа покажува дека утивоста не е вграден во самата конструкција и дека индиректноста може различно да се толкува.

(10) Од утрe бебето **да не го носиш** тука, најди си некој друг да ти го чува! (M)

Тврдењата на Ницолова (2008: 411-412) и Асенова (2002: 182-195) дека во бугарскиот јазик директивните *да*-конструкции изразуваат интимност и строгост и во споредба со императивот „може да означуваат поголема сила на наредбата, обусловена од потенцираната желба на говорителот да го предизвика исказаното дејство, ...“ (Ницолова 2008: 412) не се потврдуваат во примерите од нашиот корпус. Тие упатуваат на тоа дека овие конструкции, барем што се однесува на негираните, се

користат со различни степени на силина, слично како во македонскиот. Во второ лице не изразуваат секојпат забрани, како што тврди Ницолова (2008:414); така во (11) очигледно се работи за совет.

- (11) Колега, това само го понос 2-3 дни с теб независимо в кубур или на др. място ... само *да не го носиш* на бели дрехи. (Б)

Со минато неопределено време (примерите во 12) негираниите императивни *да*-конструкции имаат засилен тон на забрана, како што било забележано повеќе пати, на пр. Тополињска (2008: 49), Крамер (1986: 40). Може да се употребат и свршени и несвршени глаголи, иако свршените се почести. Веројатно компонентата на резултативност која се содржи во значењето на перфектот потенцирана со соодветните прилози за време ја истакнува итноста на исказаната порака многу појасно.

- (12) Од утре **да не си дошол** веќе. (М)

Да не си се јавувал веќе, разбра?! Збогум! (М)

И во бугарскиот јазик одречните *да*-конструкции со неопределено минато време, особено со свршени глаголи (13), изразуваат „многу силна, категорична, строга, не ретко груба забрана за извршување на идни дејства...“¹¹ (Ницолова 2008: 415).

- (13) Мљк! *Да не си ми* продумал вчеше. Каквото знаеш, за себе си го знай и аз, каквото зная, няма да ти го казвам. (Б)

Со глаголите за перцепција (14) наредбата упатена кон соговорникот содржи нијанса на конфликт и закана. Таа се изразува преку глагол во прво лице, но се однесува на второто лице, кое се сигнализира во објектот (трето лице е поретко).

- (14) **Да не сум те видел** веќе во овој сокак, разбра ли? (М)

Да не сум чул такво нешто повеќе од тебе. (М)

- (15) **Да не съм те усетил**, че пушиш. (од Ницолова 2008: 416) (Б)

Ова е карактеристично и за бугарскиот јазик (15). Ницолова (2008: 416) добро забележува дека тука се работи за граматикализација на импликацијата. Категоричната забрана не е исказана директно во содржината, но со тоа што говорителот изразува забрана таква

¹¹ „Отрицателните *да*-форми на перфект *само от свършен вид* означават много силна, категорична, строга, нерядко груба забрана за извршаване на бъдещи действия ...“ (Ницолова 2008: 415)

информација да стигне до него, имплицира дека фактички го забранува дејството. Истото значење може да се изрази и со сегашно време (*Да не те видам повеќе тука!*), но со послаба експресивност.

Негативните директиви во второ лице во современиот македонски јазик се изразуваат и со негативниот императив со *не* и со *nemoj*, како и со конструкциите со *nema*. Ние сметаме дека постои градација на силината на забраната која ослабнува по следниот редослед: *nema да*-конструкција, императив со *не*, негирана *да*-конструкција и императив со *nemoj*. Сепак се чини дека нема голема разлика меѓу последните два исказа во силината на забраната, но *да*-конструкцијата може да подразбира постоење на одредена општествена дистанца меѓу сговорниците.

(16) Нема са одиш!

Не оди!

Да не одиш!

Немој да одиш!

Тоа се потврдува и со примерите во (17) во кои истата содржина говорителите ја исказуваат на два начина со различен степен на близокост.¹²

(17) Така може, ама **да не ѝ кажуваш** дека он рекол дека е грда. (M)

Кажи и дека имало нешто меѓу вас, ама **немој да ѝ кажеш** дека рекол дека е грда. <http://forum.femina.mk/ljubovni-problemi/mi-treba-pomos-t3920/>

Со второ лице негираните *да*-конструкции може да имаат и функција на предупредување (адмонитив), на која не ѝ е конкурентен императивот (18). Оваа конструкција во себе има импликација за цел која појасно се истакнува во комбинација со императивот.

(18) Гледај сега оценките, **да не паднеш** година, па за работа не мисли уште сега. (M)

Побрзайте! **Да не го испуштите** авионот! (M)

Оваа функција на *да*-конструкциите е присутна и во бугарскиот јазик (19).

¹² Подеталното и прецизно испитување на дискурсните разлики меѓу овие конструкции излегува од рамките на главната тема на оваа статија, но тоа заслужува да биде предмет на поголемо истражување.

- (19) Да не се простудите! Да не се върнеш оште на втория ден! (Б)
(Ницолова 2008: 416)

б. Со други лица

Со трето лице *да*-конструкциите имаат најчесто хортативна или оптативна функција, но исто така може да биде прекажана забрана или совет. Со маркер за негација исто така исказот се однесува на некој што не е присутен. Речениците во (20) може да добијат различно значење, зависно од контекстот. Со трето лице забраната е автоматски индиректна и силината зависи од ситуацијата. Меѓутоа, третото лице исто така може да се однесува на сите присутни, особено кога се работи за силна забрана со глагол во минато неопределено време (21).

- (20) Тој ич **да не доаѓа!** / Весна **да не се враќа!** (М)

- (21) Никој **да не станал** понатака! Нека остане вака како што е! (М)

Со трето лице може да се изрази и предупредување илустрирано во (22). Ницолова (2008: 413) забележува дека во бугарскиот често се јавува рефлексивна глаголска форма (23), што е случај и во македонскиот. Тука всушност се работи за ергативни конструкции. Може да се согласиме со неа дека предупредувањето во трето лице всушност се однесува пак на сговорникот, кој треба да делува за да не се случи именуваното дејство. Значи се работи за индиректна наредба.

- (22) **Да не загори** гравот! (М)

- (23) **Да не се счупат** стъклата! Детето **да не падне!** (Б)

Со глагол во прво лице негираните деонтички *да*-конструкции може да изразуваат закана (24) при што се подразбира дека ако говорителот го изврши дејството може да има некакви непожелни и/или опасни последици по сговорникот или по некој друг. Од друга страна, во прво лице може да се изразува и двоумење на говорителот (25), што претставува еден вид „самосоветување“.

- (24) Море, **да не ти станам!** (М)

- (25) Море јас поарно **да не одам** таму! (М)

Во прво лице множина, негираните деонтички *да*-конструкции се користат и како еден вид на апел во јавните прогласи (26). Апелот може да се однесува и на трето лице. За таа цел често се користат пасивни *се-*

конструкции кои упатуваат на препорачано однесување на некој неименуван агенс (27). Овие апели, особено во трето лице, имаат тон на предупредување.

- (26) *Да не дозволиме* овие луѓе да ни ја водат државата! / Да не се радуваме премногу! (М)
- (27) Народот **да не се држи** во заложништво./**Да не се злоупотребува** меѓународниот ден на .../ Аферата со проневерата **да не се политизира**. (М)

Интересен развој на директивните *да-конструкции* во прво лице претставува нивната употреба како еден вид на дискурсен маркер (28 и 29). Бидејќи помагаат да се воспостави потесна врска со sogоворникот, а исто така поактивно го вклучуваат sogоворникот во разговорот тие служат како емоционално обоени дискурсни сврзнички средства. Таквите директивни *да-конструкции* се карактеристични и за бугарскиот јазик. Примерот (30), во безлична пасивна конструкција, илустрира една преодна употреба меѓу апел и дискурсен маркер за привлекување внимание на sogоворникот кон темата на разговорот.

- (28) *Да не ти кажувам!* / *Да не должам*, ... / *Да не почнувам* ... (М)
- (29) *Да не се лажеме!* Ситуацијата нема бргу да се среди. (М)
- (30) И *да не се забравя*, че неговата роля е също така важна в семейството. (Б)

Позитивните конструкции од овој тип исто така може да се јават во ваква функција (*Да ти кажам право*, ...; *Да се разбереме*, ...), но многу поретко. Фактот дека овде нема позитивни и негативни парови (*Да не должностам* /**Да должностам*; *Да не се лажеме*,.../**Да се лажеме*,...) покажува дека секоја конструкција се идиоматизирала и се специјализирала за поврзувачка дискурсна функција во определени контексти.

2.3.1 *Негирани оптативни конструкции*

Негираните оптативни конструкции се користат за изразување клетви и затоа многу поретко се употребуваат во споредба со позитивните. Обично со позитивната конструкција говорителот посакува на sogоворникот да му се случи нешто убаво во иднина: *да сте живи и здрави*, *да ве служи среќа*, *синчето големо да расте* и сл. Нонеретко позитивната *да-конструкција* се употребува за изразување на клетва (*огин да те изгори*, *гром да те удри*).

Многу од овие изрази се зацврстени конструкции (*да си ми жива, со здравје да го носиш*) и претставуваат дел од фолклорот и народното секојдневие. Тоа подразбира дека секаква варијација на изразот претставува непознавање или нарушување на прагматичките норми во општеството (*?да си ми весела, ?многу години да го носиш*). Конструкцијата е многу продуктивна база за создавање на нови изрази (*побрзо да оздравиш, сега работа да најдеш, одличен да поминеши, нова кола да си купиш*, и сл). Желбата обично се однесува на иднината и се кодира со глагол во индикативен свршен презент. Обично желбата се упатува на соговорникот но може и на трето лице блиску на соговорникот, или на група луѓе меѓу кои е говорителот.

(31) Убаво **да си поминеш** на одмор! (М)

Да се врати порано од печалба! (М)

Да живееме во мир и слога! (М)

Желбата може да биде потслиена со оптативниот маркер *дај боже*. Во бугарскиот таа функција ја врши честичката *дано* која дозволува испуштање на *да* од *да*-конструкцијата (Ницолова (2008: 420). И покрај можноста за испуштање на *да* таа смета дека основниот носител на оптативното значење е самата *да*-конструкција а не *дано*.

(32) Дај боже **да се вратиш/врати!** (М)

(33) Дано **да не узнаят** че сме дошли да молим сега за оня хубостник...
(Б)

Клетвите како еден вид табу-изрази се поретко застапени во говорот со оглед на народното верување во нивната магична моќ.¹³ Затоа, негираната *да*-конструкција служи во многу помала мера како продуктивна база за „нови клетви“ во споредба со нејзиниот позитивен корелат. „Поновите“ клетви не се дел од фолклорот и звучат необично (*никогаш да не положиш!, работа да не најдеш! пензија да не дочекаш!*) Клетвите речиси редовно имаат идна интерпретација а на синтаксички план се одликуваат со авансирање (топикализација) на фокусираниот елемент, обично објектот на глаголот, во иницијална реченична позиција.

(34) Пород **да не дочекаш!** Корка леб **да немаш** за јадење! Бел ден **да не видиш!** (М)

¹³ Тоа се гледа од изразите *го фати клетва*, *мајка му го проколна*, и сл.

Во македонскиот постојат *да*-конструкции кои наликуваат на клетви а кои изразуваат позитивни желби (35 и 36): во нив негираниот глагол има негативно лексичко значење. И во бугарскиот јазик имаме слична ситуација (37).

- (35) Од здравје **да не куртулиш!** Е **да не пукнеш**, ме кандиса! (М)
- (36) **Леле да не** пукнам што плачка ќе бев! (М)
- (37) От здраве **да не се отървем!** (Ницолова 2008: 420) (Б)

3.2. Адмиративни *да*-конструкции со негативен маркер

За разлика од негираните деонтички *да*-конструкции адмиративните *да не*-конструкции имаат поограничена функционална зона. И кај нив значењето се менува во зависност од лицето но не и од глаголското време. Конструкцијата се гради со врзани презентски форми, односно субјунктивни, независно од видот: отворена е и за свршени и несвршени глаголи. Овие конструкции обично се однесуваат на минати дејства коишто според говорителот не требало да се случат или обратно, но не се исклучени и сегашни или повторливи настани за кои говорителот реагира во моментот. Според тоа овие конструкции се однесуваат главно на реализирани (фактивни) настани. Истата конструкција може да се толкува во различни временски рамки: (38) може да се однесува и на сегашноста (сега не знаеш) и на минатото (си покажал/-а незнаење во минатото), додека (39) е реакција на исказ чуен во минатото иако исказот се однесува на иден настан.

- (38) Ти **да не го знаеш** тоа?! (М)
- (39) Ти **да не одиш** во школо?! /Ти **да не положиш**!? Ај те молам! (М)

Конструкциите во второ и трето лице спаѓаат во деонтичка модалност. Говорителот реагира со индигнација и чудење дека агенсот не го извршил/извршува потребното дејство и покрај постоечката обврска. Парафразата би гласела ‘како можеше/си можел/можеш да не го направиш/правиш тоа’ (40).

- (40) Ти ова **да не го направиш**!?
- (41) Тој ова **да не го направи**!?
- (42) Јас ова **да не го направам**!?

Кога емоционалната реакција е упатена кон трето лице (41) освен деонтичка компонента доминираат и епистемски нијанси бидејќи говорителот не може да поверува дека тоа што го кажува (односно што се случило) е вистина. Тоа посебно доаѓа до израз во прво лице каде што говорителот има цел да го разубеди соговорникот дека нешто не е вистина (42). Парафразата на ова би гласела ‘Како можеш да веруваш дека тоа е вистина’ што укажува на епистемска модалност. Но од друга страна, волитивната компонента дека говорителот сака да го натера соговорникот да не верува во нешто припаѓа кон деонтичката модалност. Поради тоа Низолова (2008: 425) ваквите прашања ги смета за „ехо прашање“ за можност/неопходност¹⁴, така примерот 43а. имплицира ‘може ли јас да ги мразам?’ Истата функција се јавува и во македонскиот (43б).

(43) а. Кой? Аз да ги мразя? (Б)

б. За тебе **да не може!** А можеше ти него секоја година да гоочекуваш, да го раниш со печени прасиња, пилиња и пилави, да го поиш со вино и ракија. (М)

Она што ги поврзува конструкциите во сите лица се следните својства:

1) Присуството на силен реченичен акцент: еден елемент од исказот е особено интонацијски истакнат; така (44) е прифатлив ако и *ова* е посебно акцентирано. Многу често во позицијата на фокусот се наоѓа субјектот, односно експлицитно се именува агенсот на дејството (45), што не е случај со императивните *да*-конструкции.

(44) **Ова** да не го направиш?! (М)

(45) **Ти** ова да не го направиш?! (М)

2) Дискурсната функција на емоционална реакција: овие конструкции се употребуваат како реторички апели. Нив говорителот ги упатува на соговорникот со цел да го изрази своето негодување и одреден степен на неверување во тоа што не се случило. Тоа значи дека овие конструкции претставуваат конститутивен дел од говорниот чин ‘емоционална реакција’ која ако е упатена кон друго лице најчесто се интерпретира како прекор (46) или критика (47).

¹⁴ „Да-форми на сегашно време за възможност/необходимост в еховъпроси“ (Низолова 2008: 425)

- (46) Цела недела да те боли забот и ти **да не отидеш** на забар?! (М)
- (47) Да те повика, бре, една жена в леглото си и *ти да не отидеши* – погубваш душата си. (Б)

3.3. Прашалните *да*-конструкции со маркер за негација

Во оваа статија се застапуваме за гледиште дека *да* *не*-прашањата се посебен вид на поларитетни прашања кои се разликуваат од оние со *дали*. Поларитетните прашања изискуваат потврда или негација на вистинитоста на пропозицијата па затоа нудат можност за само два алтернативни одговора: дека нешто е вистинито (*да*) или невистинито (*не*). На епистемската оска која замислено ги поврзува потврдувањето на вистината со порекнувањето на истата едниот одговор се наоѓа на позитивниот, а другиот на негативниот пол, па оттука потекнува називот „поларитетни“ Овие прашања се оформуваат со нагорна интонација со или без прашална честица *дали* или *ли* (48). *Да* *не*-прашањата (49) имаат иста интонација како и поларитетните *дали*-прашања, но се разликуваат од нив на семантички и на прагматички план.

- (48) **Дали** купи кафе? / Купи **ли** кафе?/ Купи кафе? (М)
- (49) **Да** **не** купи кафе? (М)

Главната семантичка разлика меѓу двата типа прашања потекнува од различната комуникациска цел на прашањето: потврда на вистинитоста со *дали*-прашањата наспроти потврда на претпоставката со *да* *не*-прашањата. Говорителот кога поставува поларитетно прашање има пресупозиција дека постојат само два можни одговора и го тера соговорникот да направи избор меѓу нив. Говорителот со ова прашање сака да дознае дали пропозицијата кодирана со прашањето е вистинита или не. Кога поставува *да* *не*-прашање говорителот претпоставува еден или друг одговор и затоа таквите прашања се „наклонети“ кон позитивниот или негативниот пол.¹⁵ Тоа потекнува од различната комуникациска цел на говорителот: тој не сака да добие потврда на вистинитоста на пропозицијата кодирана со прашањето туку потврда или негирање на неговата претпоставка дека тоа што го кажува е вистинито или не е вистинито. Овој тип пресупозиција се разликува од логичката пресупозиција што вообичано се дефинира во семантиката и прагматиката како релација меѓу две пропозиции (на пр. Yule 1996: 27) и се смета дека останува непроменета при негација. Според

¹⁵ Dukova-Zheleva (2010) ги нарекува *biased* ‘пристрасни’ прашања.

Givón (1984: 328) постојат два типа пресупозиција: логичка наспрема дискурсна. Логичката пресупозиција подразбира знаење дека нешто е вистинито или не. Дискурсната пресупозиција е поврзана со претходното знаење на говорителот за дадената ситуацијата и затоа претставува знаење не за вистинитоста на нешто туку за можноста тоа да е вистинито. Сметаме дека пресупозијата во *да не*-прашањата е од вториот тип. Врз основа на знаење на ситуацијата говорителот прави субјективна претпоставка за одговорот на соворникот – во (50) пресупозијата е ‘мислам дека не задоцни, потврди’, а во (51) ‘мислам дека врне, потврди’.

(50) **Да не задоцни** на работа? (M)

(51) **Да не врне** надвор? (M)

Кога го поставува прашањето говорителот веќе има некоја претпоставка во врска со поларитетот на одговорот но не е сигурен во тоа и затоа го прашува соворникот да ја потврди или негира претпоставката. Со оглед на тоа дека прашањето веќе ја имплицира претпоставката (и на некој начин го прејудицира одговорот) се прашуваме преку кое површинско средство тоа се изразува. Претпоставуваме дека негативниот маркер *не* сигнализира сомнение кога се комбинира со модалното *да*. Со други зборови, составот *да не* претставува една целина и не се состои од две компоненти. Реченичниот акцент паѓа на глаголот (или на некој друг дел од предикатот, поретко на субјектот), а не на прашалниот маркер, што покажува дека синтагматската граница се наоѓа меѓу ‘да не’ и глаголот. *Да не* се однесува како целина: тоа е прашален епистемски маркер со вградена претпоставка и очекување за негативен или позитивен одговор. Дека се работи за нова лексема граматилизирана од две честички и потполно осамостоена сведочат повеќе својства на таа конструкција:

- Составот *да не* не носи акцент; негативната честичка никогаш не се акцентира посебно (*Да не одиши дома?*), за разлика од директивните конструкции во кои негативниот маркер носи зборовен акцент (*Да не одиши дома!*)
- За негирање на пропозицијата потребно е да се употреби дополнителен негативен маркер, бидејќи овој што е врзан со *да не* ја врши таа функција (*Да не не беше Марко тоа?*).
- Möglichkeit за употреба на неврзани глаголски форми како аорист и перфект укажува на тоа дека глаголот не е зависен од честичката *да* (*Да не го имаше положено испитот кога го сретна? Да не си го положил испитот? Да не го положи испитот?*)

Прашалните *да-конструкции*, според нашето сознание, не биле предмет на посебно истражување, но се спомнуваат во склоп на другите независни *да-конструкции*. Тополињска (2009: 54) ги смета овие прашања како тип на *дали-прашања* (кои ги нарекува *да/не-прашања*) „во кои оној што поставува прашање изразува сомневање, нелагодност при мислата дека одговорот би можел да биде позитивен“ (*Да не си го поканил?*). Крамер (1986: 43) ги вбројува овој тип на *да не-прашања* во директивни (оптативни) употреби на независните *да-конструкции* сметајќи дека *Да не си нешто болен е* желба, што сметаме дека не е сосема точно, иако се насетува желбата на говорителот да не биде така (Ницолова 2008: 426).

Асенова (2002: 189-190) забележува дека во бугарскиот таквите прашања се прават со комбинација на *да* со негативната партикула (*Да не си полуѓал?*) и дека *да* носи значења на сомнение, неверување и претпоставка. Ницолова (2008: 424-427) ги разгледува овие, според неа, „општи“ прашања во склоп на „*да*-форми за можност“ групирајќи ги според времето на глаголот во *да-конструкцијата*: *да-конструкции* со сегашно, аорист и перфект. Кај неа наоѓаме потврда за нашата теза дека овие прашања служат за потврдување или негирање на претпоставката (*ibid.*, 424). Но од описот на овие конструкции произлегува дека таквите прашања во бугарскиот може да се формираат и без негативната честичка (52), што не е случај со македонските еквиваленти.¹⁶

(52) Някой от вас **да играе** на табла? (Б)

Според Ницолова (*ibid.*) прашањето во (52) носи импликација за можниот одговор за кој говорителот смета дека веројатно ќе биде негативен. Тоа се подвликува и со честото присуство на лексичкиот маркер *случајно*. Разликата меѓу овие и негираните *да-конструкции* (53) се смета дека е во поголемата силина на импликација кај вторите.

(53) Да **не си малко болна**? Да **не плачеш**? (Б)

¹⁶ Цитираните бугарските автори не ја дефинираат разликата меѓу двете варијанти на овие прашања и не објаснуваат дали формалната варијација е функционално ограничена или не. Ние пак сметаме дека примерите *Да имаш случајно тази книга?* и *Да затваря ли прозорец?* (Ницолова 2008: 414) имаат различна илокуциска сила и соодветно се различни говорни чинови: првото е „пристрасно“ поларитетно прашање на кое во македонскиот му одговара *да не-прашање*, додека второто е понуда изразено со обично поларитетно *дали-прашање*.

Сепак не е ясно што е посилно во (53) бидејќи понатаму Ницолова додава дека ако прашањето има негативна форма импликацијата е позитивна.

И во бугарските *да*-конструкции со глагол во перфект (54) импликацијата е дека негативниот одговор е поверијатен. Ницолова (*ibid*, 426) дава примери само со негирани конструкции.

(54) **Да не си** се отказал пак да пушиш? **Да не** си бил болен? (Б)

Се чини дека несакана претпоставка се изразува само со негативните конструкции од аористни глаголи.

(55) Ти **да не** оглуша? Вие **да не** заспахте? (*ibid*, 428) (Б)

За разлика од Ницолова, која смета дека претпоставката на говорителот во негативните *да*-конструкции е негативна, ние сметаме дека пресупозицијата на говорителот за поголема веројатност на позитивниот (или негативниот) одговор не произлегува од самата форма туку од контекстот. Во следните примери (56) говорителот претпоставува дека одговорот ќе биде позитивен бидејќи има некој доказ за тоа (даден во заграда).

(56) **Да не заминал** Јован? (колата му ја нема) (М)

Да не е ова твоје пенкало? (ти седеше на ова место)

Во бугарскиот јазик се изделуваат конструкции со *да не би* (57) кои ги нема во македонскиот. Во нив се изразува известна оптативност и експлицитно се посочува дека се прашува за несакана можност. Ницолова (2008: 425-6) забележува дека говорителот претпоставува дека одговорот е позитивен, но таа можност ја прикажува како непожелна. Се чини дека честиците *да не би* формираат една целост што се гледа од втората реченица, каде што субјектот може да дојде само зад составот, а не меѓу партикулите кои го составуваат.

(57) **Да не би** да ми се сърдиш? **Да не би** детето да е болно? **Да не би** да съм закаснал? (Б)

Треба да се подвлече дека говорниот чин нудење помош се изразува со позитивна *да*-конструкција во двата јазика (58), но овој тип на прашања не се одликуваат со вградена пресупозиција на говорителот.

(58) **Да го затворам** (ли) прозорецот? (М) **Да затваря** ли прозорецата? (Б)

3.3.1. Типови ситуации во кои се јавуваат *да не*-прашањата

Да *не*-прашањата се употребуваат како говорен чин упатен кон соговорникот и затоа најчесто се спрекаваат во второ лице. Поретки се прашањата во трето лице (59), а во прво лице се всушност реторички прашања (60).

(59) Некој **да не има** пенкало? (М)

(60) **Да не грешам** јас нешто? (М)

Погоре истакнавме дека значењето на основното *да не*-прашање (второ лице) е да бара потврда на негативната или позитивната претпоставка на говорителот. Но покрај тоа *да не*-прашањата може да имаат и низа значења, чија интерпретација зависи од контекстот. Оваа конструкција се одликува со полифункционалност, што значи дека има способност да изрази редица комуникативни функции: изразување неодобрување, загриженост, иронија, чудење, учтивост, емпатија и сл. Во продолжение ги разгледуваме функционалните поттипови на *да не*-конструкцијата и ќе се обидеме да објасниме од што зависи какво толкување се добива во определен контекст. Оваа анализа е направена врз македонски примери. Постојат индикации дека слични функции се изразуваат и во бугарскиот јазик, но за потврда потребна е поопсежна и систематска анализа на примери.

1. Барање потврда

Како што беше веќе истакнато погоре, кога говорителот поставува *да не*-прашање веќе има некаква претпоставка за одговорот, врз основа на некои надворешни сигнали или познавање на ситуацијата, но степенот на сигурност во претпоставката може да биде различен. Во (61), кога ова прашање и го поставува шефот на секретарката кога доаѓа по отсуство од еден час неговото очекување е дека некој го барал, бидејќи по природата на работата тоа често се случува. Сигурноста во позитивен одговор може да биде помала, ако на пример мајката ја бара цедалката, не може да ја најде на вообичаеното место и му го поставува прашањето (62) на синот, за кој знае дека понекојпат ги користи работите од кујната.

(61) Некој **да не ме бараše?**

(62) **Да не си ја видел** некаде цедалката?

Претпоставката на говорителот може да биде и дека одговорот ќе биде негативен. Во ситуација кога се очекува некој пакет, но шефот знае дека не е поминато доволно време и дека поштата понекојпат се задржува,

сепак може да праша (63), колку да се осигура. Прилогот *случајно* често експлицитно го сигнализира негативното очекување. Таква функција може да има и граматикализираниот маркер *нешто*.¹⁷ Прашањето во (64) може да го поставиме во продавница каде што одиме со цел да купиме свежи печурки, но кога влегуваме гледаме дека нема свеж зеленчук или рафтовите веќе прилично се испразнети, но за секој случај прашуваме.

- (63) **Да не стигна** (случајно) пакетот?
(64) **Да не имате** (нешто) свежи печурки?

Последниот пример покажува дека овие прашања може дури и да не функционираат како прашања, туку како некој вид на коментар. На пример, ако при влезот на ресторанот во време за ручек забележиме дека некои луѓе одат во спротивен правец и притоа заборуваат за соседниот ресторан може да прокоментираме *Да не нема место*. Притоа не очекуваме нашиот соговорник да ни даде потврда или да ја одрече претпоставката, бидејќи се наоѓаме во иста ситуација.

2. Поттикнување на делување

Говорителот поставува *да не*-прашање и во ситуации кога е прилично сигурен во позитивниот или негативниот одговор, но сака да изрази несигурност од различни причини. Честопати тоа може да биде со цел да предизвика делување од страна на соговорникот на индиректен начин. На пример (65) може да се сфати како барање да се затвори вратата. Во (66) сопругата е сигурна дека болјерот не е исчистен, но сака да го потсети сопругот на обврската.

- (65) **Да не е** отворена вратата? (> ако е отворена, затвори ја)
(66) Сопругата: **Да не го исчисти** болјерот? (> требаше да го направиш тоа)
Сопругот: Не, утре ќе го направам тоа?

3. Нудење

Овие прашања често се користат за нудење храна и пијалоци или подготвеност за некаква услуга (67).

¹⁷ За граматикализацијата на *нешто* во балканските јазици види Buzarovska (2007).

- (67) Одам во продавница, **да не ти треба** нешто?/**Да не сакате** нешто за пиење?

Секако дека говорителот овде не поаѓа од очекување на негативен одговор, но ваквото прашање е помалку директно од *дали*-прашање и затоа се користи како еден начин на ненаметнување.

4. Покажување грижа за некого

Слично како и во претходните примери, *да не*-прашањата често се користат за да се покаже грижа и/или сочувство без наметнување или директно прашување. Со прашањето во (68) се остава простор соговорникот да не се довери ако не сака. Исто така, може на тој начин да му се олесни на соговорникот да не мора тој/тaa да го каже проблемот, како во (69). Прашањето носи импликација дека говорителот е склон да очекува позитивен одговор и покрај неговата желба за негативен.

- (68) **Да не** си плачела? Очите ти се црвени.

- (69) **Да не** те болат нозете? Да се одмориме ако сакаш.

5. Позитивна или негативна несакана претпоставка

Во некои ситуации говорителот може да биде сосема сигурен во својата претпоставка (позитивна или негативна), но со *да не*-прашањето да изрази став дека тоа не го одобрува или дека го смета за непожелно. Во (70) говорителот доаѓа до сознание дека соговорниците не се подгответи за договореното и прашањето го поставува повеќе како прекор. Слична е функцијата и на прашањето во (71), каде и не се очекува одговор, а дополнително се изразува иронија и/или цинизам.

- (70) **Да не** се предомисливте?

- (71) В Е Л И К А: Пак оној Бошко е поарен.

М И Р С А: **Да не сакаш** за него да ја дадеме? Во каква кука да ја пуштиме? Во плевна.

- (72) Сенка, ами што! **Да не сакаш** сега под старос' звезда да ми бидеш.
Свезда, а?

Во следниот пример говорителот претпоставува, и/или очекува, дека одговорот е негативен, но со прашањето го покажува своето неодобрување.

- (73) А. Да не ги потроши сите пари?
Б. Не се секирај, направив како ти што ми кажа.
- (74) Што се врати толку рано од школо? Да не избега од часови?

6. Изразување иронија

Има случаи кога *да не*-прашањата се користат само како коментари со кои говорителот изразува иронија, чудење, запрепастеност, критика (75). Тоа значи дека тие веќе не се прашања туку експресивни искази.

- (75) Да не си полудел?! / Да не си слеп?!
Да не си паднал од Марс?!
Да не си ти принцеза?!

4. Структурни разлики меѓу трите типа негативни независни *да*-конструкции

Во овој дел ги разгледуваме формалните и семантичките разлики меѓу трите негативни *да*-конструкции кои произлегоа од нашата анализа.

а. Фонетско-фонолошки особини

Во сите три конструкции реченичниот акцент е различен. Во императивните конструкции реченичниот акцент најчесто паѓа на негативниот маркер, во прашалните на глаголот, а во адмиративните пак тој паѓа и на негативниот маркер и на глаголот. Може да има и вторичен акцент на субјектот или на некој друг топикализиран елемент.

- (76) а. Да НЕ одиш таму!
б. Да НЕ ОТИДЕШ таму?
в. Да не ОДИШ таму?

Трите конструкции имаат различна интонација: извична интонација (надолна) се забележува кај императивните, извично-прашална (нагорно-надолна) кај адмиративните, и прашална интонација (нагорна) кај прашалните конструкции.

Интонациската целина кај прашалните конструкции упатува на тоа дека во нив постои синтагматска граница меѓу ‘да не’ и глаголот поради тоа што тука се чувствува пауза. Тоа сигнализира дека комбинацијата ‘да

не' се концептуализира како целина. Во императивните и адмиративните конструкции паузата се наоѓа пред *не* (меѓу *да* и *не*).

Уште еден доказ за осамостојувањето (граматикализацијата) на ‘да не’ во прашањата е интонациската „слејаност“ на составот како да е еден збор и неговата фонетска редукција во говорот (особено во западните дијалекти) како на пр. *Дан’ не сте в Гриција?* (*да не не > дане не > дан’ не*).

б. Морфо-синтаксички особини

Постоењето на синтагматска граница синтаксички може да се докаже со тоа што меѓу негативниот маркер и глаголот кај прашалните може да се вметне прилог (*Да не вчера ја скриши вазната?*) што потврдува дека постои синтагматска граница меѓу *да* и *не* и глаголот. Тоа не е можно во императивните и адмиративните конструкции што укажува на фактот дека *не* е посебна партикула поврзана со глаголот.

Аспектот на глаголот и времето во прашалните конструкции укажува на посебниот статус на составот *да не*: неврзана временска форма се појавува само кај прашалните конструкции (*Да не отиде?* *Да не отишол?*). Само во прашалните се јавува аористот: *Тој да не ја скриши чашата?* *Вие да не дојдовте дојна вчера?* Во императивните конструкции глаголот се појавува во врзана сегашна форма (субјунктив) главно од несвршени глаголи (*Да не купуваш!*), но можна е л-форма (*Да не си купувал/ купел!*). Во адмиративните конструкции глаголот е најчесто во врзана сегашна форма (иако се однесува на минато дејство), а аспектот може да биде и свршен и несвршен (*Ти да не пишуваши/напишеш за него!*?).

в. Семантички разлики

Императивните (77а) и адмиративните (77б) конструкции имаат паралелни позитивни корелати. Тоа покажува дека негацијата е надградена над целата пропозиција така што негативната партикула ја негира вистинноста на пропозицијата.

- (77) a. Да му ја вратиш книгата. Да **не** му ја враќаш книга.
 б. Ти да му ја вратиш книгата!? Ти да **не** му ја вратиш
 книгата!?

Кај прашалните конструкции (78) не постои позитивен корелат, што значи дека тие не изразуваат негирање на пропозицијата.

(78) Да не сакате кафе? *Да сакате кафе?

Тоа ја потврдува тезата дека негативната честичка заедно со *да* се граматикализира во посебна модална честичка ‘да не’. За негирање на пропозицијата се употребува маркерот за негација кој стои пред глаголот и после ‘да не’ и на кој паѓа реченичниот акцент (*Kaj сте? Да не не сте дома? Да не не си разбрал?*)

Покрај тоа, постојат разлики во типот на модалност. Познато е дека деонтичката модалност претпоставува делување на говорителот или на други лица, додека во епистемската модалност се работи за проценка на вистинитоста на изразите (види на пр. Palmer (1998: 96-97). И двата типа на модалност се субјективни и нефактивни: говорителот изразува различни степени на силината на својот став.

Деонтичките независни *да*-конструкции со негативен маркер, исто како и позитивните, ги сметаме за централни претставници на деонтичка модалност (директивни, оптативни, хортативни). Адмиративните исто така претставуваат поттип на деонтичка модалност иако не се прототипни претставници. Со чудењето говорителот изразува прекор за нешто што соговорникот требало или не требало да го направи (*Tu да не се јавиши/?јавуваши цел ден? Тој тоа да го каже?*).

Прашалните *да не*-конструкции спаѓаат во епистемска модалност заради тоа што се однесуваат на знаење и во нив се рефлектира епистемскиот став на говорителот спрема кажаното. Со прашалните *да не*-конструкции говорителот изразува субјективна претпоставка и бара од соговорникот да го потврди или негира епистемскиот статус на таа претпоставка. Компабилноста на овие конструкции со епистемски прилози (*можеби, случајно, нешто*) претставува потврда за нивниот модален статус.

5. Заклучни забелешки

Во овој труд разгледавме три типа негативни *да*-конструкции: деонтички, адмиративни и прашални. Само негативните прашални конструкции немаат позитивни корелати што укажува на постоење на длабока разлика меѓу нив и останатите конструкции. Анализата покажа дека маркерот за негација *не* во првите две конструкции се врзува со глаголот, додека кај прашалните со честичката *да*.

Во статијата пошироко се анализира директивната и оптативната функција на негативните *да*-конструкции во македонскиот и во бугарскиот јазик и се изделуваат разликите преку споредба на паралелните употреби. Негативните адмиративни *да*-конструкции спаѓаат во деонтичка модалност со која се изразува делувањето на агенсот врз реалноста, но истовремено истите се приближуваат и до епистемската модалност во која се изразува ставот на говорителот спрема реалноста.

Сепак фокусот на трудот е ставен на прашалните конструкции со оглед на фактот дека досега тие не биле посебно обработувани. Споредбата со „поларитетните“ *дали*-прашања покажа дека тие суштински се разликуваат од нив не само по форма но по семантика и функција. Различните комуникациски цели за кои истите се користат ги условуваат семантичките и прагматичките разлики меѓу двата типа прашања. Ако поларитетните прашања бараат потврда или негација на вистинитоста на пропозицијата, со *да* *не*-прашања говорителот бара потврда на претпоставката за еден од двата можни одговора. Како последица на оваа комуникациска цел настанува граматикализација на двата маркера во конструкцијата – нефактивното *да* со негативната честичка *не* – во еден епистемски состав ‘*да не*’. Можеме да заклучиме дека *да не* се граматикализирал во прашален епистемски маркер со вградена претпоставка за негативен или позитивен одговор. Овој состав се одликува со синтаксички и морфолошки својства кои го потврдуваат постоењето на посебна функционална лексема во граматичкиот строеж на македонскиот и бугарскиот јазик.

Најинтересна одлика на *да не*-прашањата е нивна прагматичка контекстуално обусловена полифункционалност. Оваа конструкција има способност да изрази голем број комуникациски функции во различни контексти: барање потврда, несакана претпоставка, поттикнување на делување, понуда, изразување емпатија, неодобрување, иронија, неверување, и сл., што уште еднаш потврдува дека ‘*да не*’ функционира како специјализирана прашална честичка.

Користена литература

- Асенова, Петя (2002). *Балканско езикознание: Основни проблеми на балканския езиков съюз*. Велико Търново: Фабер.
- Бужаровска, Елени (1999). „Независните да-конструкции во македонскиот јазик и нивните корелати во грчкиот јазик“. *Македонски јазик LI-LII*. Скопје: ИМЈ, 217-236.
- Деянова, Мария (1985). *Подчинени изречения със союз да в съвременния словенски книжовен език в сравнение с български*. София: БАНУ.
- Илиевски, Петар Х. (1988). *Балканолошки лингвистички студии*. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Ницолова, Руселина (2008). Българска граматика. Морфология. София: Универзитетско издателство „Св. Климент Охридски“.
- Конески, Блаже (1987). *Граматика на македонскиот јазик*. Скопје: Култура.
- Конески, Блаже (1967). *Историја на македонскиот јазик*. Скопје: Култура.
- Тополињска, Зузана (2009). *Полски-Македонски граматичка конфронтација. Негација* (9). Скопје: МАНУ.
- Тополињска, Зузана (2008). *Полски-Македонски граматичка конфронтација. Развиток на граматичките категории* (8). Скопје: МАНУ.
- Тополињска, Зузана (1995). *Македонските дијалекти во Егејска Македонија. Синтакса* (1). Скопје: МАНУ.
- Цыхун, Г. А. (1981). *Типологические проблемы балконославянского языкового ареала*. Минск: Наука и техника.
-

Bužarovska, Eleni (2007). “The Rise of an Epistemic Pragmatic Marker in Balkan Slavic: an exploratory study of *nešto*” In: Kochańska, Agata, Dagmar Divjak (eds) *Cognitive Paths into the Slavic Domain*. Amsterdam: Mouton de Gruyter, 157-180.

Dukova-Zheleva, Galina (2010). *Questions and Focus in Bulgarian*. Doctoral Dissertation. University of Ottawa, Department of Linguistics Faculty of Arts, Ottawa, Canada.

Givón, Talmy (1984). *Syntax*. Vol.I. Amsterdam: Benjamins.

- Joseph, Brian D. (1983). *The Synchrony and Diachrony of the Balkan Infinitive*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kramer, Christina E. (1986) *Analytic Modality in Macedonian*. München: Verlag Otto Sagner.
- Mišeska Tomić, Olga (2006) *Balkan Sprachbund Morpho-syntactic Features* (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 67). Dordrecht: Springer.
- Palmer, Frank R. (1998) *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yule, George (1996). *Pragmatics*. Oxford University Press.

Summary:

Negated independent *da*-constructions

This paper investigates the semantics of independent negated *da*-constructions in Macedonian and compares them to the parallel constructions in Bulgarian. The authors distinguish three types such constructions: deontic (*Da ne odiš tamu!* ‘Don’t you go there!’), admirative (*Ti da ne znaeš?* ‘How is it possible that you don’t know?’), and interrogative (*Da ne imate penkalo?* ‘Do you happen to have a pen?’). The analysis of all three types confirms the initial hypothesis that the interrogative *da ne*-constructions considerably differ from the other two constructions. Both deontic and admirative constructions have positive correlates because the subjunctive particle *da* functions as a preverbal free morpheme. In the interrogative constructions the modal particle *da* has severed its connection with the verb and instead has fused with the negative marker *ne* forming a new interrogative particle *da ne*. This epistemic marker is used to form a specific type of biased polar questions that have a wide distribution in various speech acts such as requests, warnings, praise, concern, irony, etc. Because they do not impose anything directly these questions seem to evoke politeness. Although formally similar with polar *dali*-questions *da ne*-questions semantically and pragmatically are more complex because the speaker has some presupposition about the questioned proposition and a certain attitude towards the expected answer.

Victor Friedman

University of Chicago - USA
vfriedm@uChicago.edu

The Romani Subjunctive in its Macedonian and Balkan Context¹⁸

1. Introduction

It is appropriate that Latin, one of the contributors to the Balkan sprachbund, should also be the contributor of the term *subjunctive*. In the instance of Latin, a distinct form had distinct uses, some of which are reflected in Balkan usages. Friedman (1984, 2011) pays attention to the mophosyntax of subjunctive usage, the primary marker of which he calls the Dental Modal Subordinator (DMS), and I shall build on that work here.¹⁹ Owing to the fact that Albanian and Balkan Romance (and, as will be shown, Romani dialects in the Balkans, to some extent) have morphologically distinct verbal forms that occur almost exclusively in subordination to the DMS, I shall use the term *subjunctive* to refer to finite verbs accompanied by that marker in all the Balkan languages.²⁰ My view of modality corresponds to that of Kuryłowicz (1956:26), Gołab (1964), Lyons (1969:304ff.), and Aronson (1977), among others, when they define mood in terms of the ontological qualification of the narrated event

¹⁸ This article benefited from research I conducted with grants from Fulbright Hays/U.S. Department of Education (2008-2009), the John Simon Guggenheim Foundation (2009), The American Councils for International Education/ACTR/ACCLCS (2012), and the American Council of Learned Societies, with support from National Endowment for the Humanities and the Social Science Research Council (2012-2013), support from the Research Center for Areal Linguistics of the Macedonian Academy of Arts and Sciences, and writing time as an honorary visitor at the Research Center for Linguistic Diversity of La Trobe University (2013). None of these organizations is responsible for the opinions expressed herein.

¹⁹ In each Balkan language, the particle in question begins with a dental: Albanian *të*, Balkan Romance *să, si, s'*, Balkan Slavic *da*, Greek *na*, Romani *te*.

²⁰ In colloquial Tosk Albanian, the *të* of the future construction *do të* is often dropped, which means that the subjunctive form can also occur after the future marker. This is also more or less the case in the dialects of Romani that have a Balkan type of *volo* future (see the discussion in §2). These developments, however, are relatively recent and do not change the basic argument. The independent Romanian subjunctive *fie* ‘let it be’, like the Macedonian perfective gerund *bidejkji* ‘because’, is basically a lexicalization and likewise does not affect the basic mophosyntactic analysis.

as real or unreal, i.e. as non-factive (tense neutral) rather than *irrealis* proper (markedly past). In fact, the DMS is not always *modal* in this sense, neither is the verb it accompanies always subordinate. Thus, for example, after phasal verbs such as ‘begin’, ‘continue’, etc., the action denoted is real.²¹ Moreover, in optative and jussive uses (see examples 9 and 10 below), the DMS marks an independent clause.²² Nonetheless, with the foregoing caveats kept in mind, DMS will suffice for our purposes. In this article, I shall focus on a descriptive analysis of Romani *te*, the DMS that is shared by almost all Romani dialects. This work builds on and expands that in Friedman (1984, 2011) in determining the position of Romani in the Balkan sprachbund.²³ I shall concentrate on the dialects of Romani spoken in the Republic of Macedonia. For these dialects, all adult speakers of Romani can speak Macedonian (and often other languages such as Albanian and Turkish and, in the younger generation, English). Speakers of these other languages almost never speak Romani, and thus, the direction of influence is one-way. In discussing the relationship of Romani *te* to Macedonian *da*, we see that the Romani system in Macedonia, while clearly influenced by the Macedonian, also has some distinctive traits. The systems thus represent a microcosm of Balkan linguistic contact in which both convergence via feature selection and divergence in some areas of maintenance and innovation all occur.

2. The Romani Subjunctive

In terms of the DMS, Romani *te* stands in sharp contrast to Romani *ka*, the marker of futurity in most Balkan and southern Vlax dialects as well as some northern Vlax dialects spoken in the Balkans.²⁴ In these dialects, as in

²¹ The existence of infinitives or infinitive remnants complicates the discussion everywhere except in Macedonian and Romani, where the infinitive is completely gone without a trace (see Joseph 1983 for discussion). The rise of relatively recent new infinitival constructions in some Romani dialects outside the Balkans (Boretzky 1996), uses of the verbal noun in Macedonian and South Danubian Balkan Romance, and also the infinitival remnants in the other Balkan languages are not our concern here.

²² The homonymous complementizer *da* of standard Bosnian/ Croatian/ Serbian/ Montenegrin is outside of our considerations here. See Gołab 1964 for discussion; for a recent treatment of see Kim 2010, see also Higgenbotham 1976 for a detailed treatment.

²³ I treat *sprachbund* as a naturalized English loan word from German, like *pretzel*.

²⁴ The most widely accepted classification of the majority of Romani dialects divides them into four groups labeled *Northern*, *Central*, *Vlax* and *Balkan* (see Matras 2010:40–55 for discussion). Owing to the fact that both *Vlax* and *Balkan* dialects are spoken in the Balkans, I shall use the collocation *Romani dialects of the Balkans* when referring to the collectivity of Romani dialects spoken in the Balkans, whereas *Balkan Romani* will be used in its strict dialectological sense.

other Balkan languages, the future marker is a particle derived from a root meaning ‘want’, normally *kam-*.²⁵ Such future marking does not occur outside the Balkans except in dialects that emigrated thence in the relatively recent past. These differences in distribution enable us to hypothesize that while the development of *te*-constructions occurred during the earliest contacts of Romani with the Balkan languages (especially Byzantine Greek, and, to a lesser extent — as evidenced by the lexicon — Balkan Slavic), future marking developed later only among those Romani dialects that remained in the Balkans and in contact with the various Balkan languages.

In terms of form versus function, Romani represents a situation that is midway between that of Albanian and Balkan Romance, on the one hand, and Balkan Slavic and Greek, on the other. In Albanian and Balkan Romance, the present subjunctive and analytic paradigms with present auxiliaries have distinct subjunctive forms in at least some persons of some conjugations, whereas in Balkan Slavic and Greek such special forms are lacking.²⁶ In Balkan Slavic and Greek, however, superordinate aspect (the perfective/imperfective opposition) bears a special relationship to modality insofar as the present perfective always or almost always occurs with some sort of modal marker (broadly construed) while the past perfective does not occur with the DMS.²⁷ Romani displays considerable dialectal variation precisely in the form of the present subordinated to *te*, and the Romani equivalent of the perfective past can co-occur with *te*. Therefore a brief overview of the essentials of Romani inherited tense/aspect categories follows.

The basic, inherited oppositions in the Romani tense-aspect system can be seen in Table 1, based on the analysis in Matras (2002:151-164). According to that analysis, the four basic tense/aspect categories of Romani are marked by the intersection of perfective/imperfective aspect and a tense opposition labeled by Matras (2002:152) remote/non-remote. The traditional names of the four paradigms thus formed are given next to each illustrative form.

²⁵ In some dialects, a different root with the same meaning, *mang-*, serves as the source of the particle. The exact shape of the particle itself is prone to some variation. As in the other Balkan languages, constructions of the ‘have’ type are sometimes in competition with those of the ‘want’ type. For details of forms, constructions, and distribution, see Boretzky and Igla (2004a:244, 2004b:172-174).

²⁶ The Albanian town dialect of Debar is an exception in this regard, having merged the subjunctive and indicative paradigms in a convergence with Macedonian.

²⁷ Bulgarian, however, does have a limited use of free-standing present perfectives and can omit the modal marker in some subordinate clauses. See Kramer (1986, 1995) for discussions of Macedonian modality and Balkan future marking.

	imperfective	perfective
non-remote	<i>kerel[a]</i> = present	<i>kerdjem</i> = aorist
remote	<i>kerelas~kerela sine</i> = imperfect	<i>kerdjumas~kerdjem sine</i> = pluperfect
	negator = <i>na</i>	subjunctive marker = <i>te</i>
		modal negator = <i>ma</i>

Table 1: 3sg imperfective & 1sg perfective of *ker-* 'do'.

In the Arli dialect of Skopje (and elsewhere) the remoteness marker *-as* has been replaced with the 3sg imperfect of 'be' (*sine*) owing to the loss of final *-s*.²⁸ The role of final *-a* in Romani dialects is important in discussing the morphology of subjunctive marking, although, as we shall see, the high degree of variation places Romani in the intermediate position alluded to above.

According to Matras (2002:155), the original pattern in Romani was that the present (which also functioned as a future) suffixed *-a* to the person marker (*-l* in the case of the third person singular) and the subjunctive dropped that ending. In dialects that developed the *volo* future, as in the other Balkan languages that did so, there was an intermediate stage during which the future marker preceded the subjunctive marker (Romani *te*), a construction that can still occur in Romani, albeit infrequently (cf. the use of *kje da* in Macedonian). In these dialects, i.e. those of the Balkans, there is a general tendency for the Ø-ending to be used after *te* and *ka* while the so-called long form in *-a* is used in other present tense contexts. In my own field notes from Macedonia, this is true in the majority, but not all, cases. On occasion, long forms occur after *ka* and *te* and short forms occur in main clauses (pace Matras 2002:156). The same type of variation is also attested in the Bugurdži dialect of Kosovo (Boretzky 1993: 177, 187). At least in the case of main clauses, it appears that the alternation of long and short forms serves as a narrative device expressing focus or emphasis. The precise distribution of this discourse phenomenon will be the topic of a different study. For our purposes here, the main point is that while the Romani of the Balkans resembles Albanian and Balkan Romance in having a quasi-distinct subjunctive (which is also used after the future marker in dialects that lose the subjunctive marker in such constructions), nonetheless, the variation is such that

²⁸ There are numerous dialect variations in the forms — some dialects lack jotation in the 1sg aorist, some 3sg aorist verbs can have gender agreement rather than person marking (but see also example 22), etc. — however these variations need not concern us here. The basic morphosyntax is shared among the various Romani dialects of the Balkans. We should note that while the Balkan Romani imperfect in *sine* usually uses the long form of the main verb, the short form can also occur. (In some Balkan dialects, *sine* becomes *hine* or *ine*.) Examples are from my field notes from Macedonia.

the distinction cannot be taken as absolute.²⁹ Table 2 gives two typical present-tense conjugations, one thematic (*e*-stem) and one athematic (in *-a*)

sg	pl	sg	pl
1 <i>kerav(a)</i>	<i>kera[s](a)</i>	<i>džav(a)</i>	<i>dža[s](a)</i>
2 <i>kere[s](a)</i>	<i>keren(a)</i>	<i>dža[s](a)</i>	<i>džan(a)</i>
3 <i>kerel(a)</i>	<i>keren(a)</i>	<i>džal(a)</i>	<i>džan(a)</i>

Table 2: Present-tense conjugation of *kerel* ‘do’ and *džal* ‘go’
(*a*) is the long form on all dialects. [s] does not occur in Aril³⁰

3. Non-Conditional Subjunctives

Turning now to the use of *te*, it occurs in the same sorts of contexts as other Balkan DMS, e.g., after verbs with modal (non-factive) meaning such as ‘want’ (1), verbs of uncertainty such as ‘appear’ (2); after verbs with aspectual (factive) meaning such as phasal verbs (3); in clauses of purpose (4) and (5); in nominal construction (5) and (6); in epistemic and deontic modal constructions (7) and (8); in independent clauses such as optatives and jussives (9) and (10); and after certain prepositions with temporal, circumstantial and related meanings, e.g. ‘before’ (11), ‘without’ (12), ‘until’ (13):³¹

- (1) *Oj mangela te khelel.*
she want.3sg.PR DMS dance.3sg.PR
‘She wants to dance.’
- (2) *O vakti kerela sine pes te rumungjol.*
the time make.3sg.PR IM ITR DMS be.destroyed.3sg.PR
‘The weather looked like it would get bad.’

²⁹ It is worth noting that in many dialects that did not develop the Balkan future, the long form became a future and/or an emphatic or ceremonial present, while the short form became the unmarked present. A few dialects developed periphrastic futures using *av-* ‘come’ or *I-* ‘take’. See Matras (2002:156-157) and Boretzky and Igla (2004a: 50, 63, 210, 244; 2004b:137-138, 172-174) for distributions and discussion.

³⁰ The loss of *s* in certain grammatical and lexicalized contexts varies among and within various Romani dialects see Matras (2002:68-71) for discussion.

³¹ The co-occurrence of future and subjunctive markers also occurs, as has been noted. The collocations will not concern us further here, but they are worthy of a separate study.

- (3) *Ačhilo te sovel.*
he.remained.3sg.AO.M DMS sleep.3sg.PR
'He continued to sleep.'
- (4) *Geljum te bašalav.*
go.1sg.AO DMS play.1sg.PR
'I went to play [music]'
- (5) *Ka avel o vakti te lel pes i bori.*
FUT come.3sg.PR the time DMS take.3sg.PR ITR the bride
'The time will come to get the bride.'
- (6) *Bezeha i te ha.*
sin is.3sg.PR DMS eat.2sg.PR
'It's a sin to eat'
- (7) *Šaj/Našti te dža khere.³²*
can/cannot DMS go.1pl.PR home.ADV
'We can/can't go home.'
- (8) *Si man te džav.*
is.3sg.PR me.A DMS go.1g.PR
'I have to go'³³
- (9) *O beng te hal to šero!*
the devil DMS eat.3sg.PR your.M head
'May the devil eat your head!'
- (10) *Te dika amen.*
DMS we.se.PR we.A
'Let's see one another'
- (11) *Džana ki bori u sreda palo pladne, angleder te zajdizel o kham.*
go.3pl.PR to bride on Wednesday after noon before DMS set.3sg.PR the sun
'They go to the bride's on Wednesday, after noon, before sunset'

³² *Šaj* and *Našti* are impersonals, and the DMS is sometimes omitted, in which case they are normally followed by the short form if the verb. Such usage, however, is relatively rare in Macedonia, but cf. example (13).

³³ Most Romani dialects use a construction consisting of 3sg.PR 'be'+Accusative to express 'have'. Deontic modals are also borrowed from other languages.

- (12) *Kerdum adava bi te dzhanel ov.*
 I.did.1sg.AO that without DMS know.3sg.PR he
 'I did it without his knowing.'

- (13) *Našti džaja khere dzhiko te na sastol.*
 can't go.1pl.PR home.ADV until DMS NG get.well.3sg.PR
 'we can't go home until she gets well'

4. Conditional Subjunctives and Other Conditionals³⁴

In discussing conditionals in the Romani dialects of Macedonia, Kramer's (1986) intersecting oppositions of expectative/hypothetical and fulfillable/non-fulfillable for Macedonian serve as a useful starting point. The result is a four-square matrix that provides greater analytical precision than the tree-way description *realis*, *irrealis*, and *potentialis*. Examples (14)-(17) are illustrative: (14) fufillable-expectative, (15) fulfillable-hypothetical, (16) unfulfillable-expectative, (17) unfulfillable-hypothetical.

- (14) *Ako mi se javite, kje dojdam.*
 if me.D ITR call.2sg.PR FUT come1sg.PR.PFV
 If you call me, I will come.'
- (15) *Ako mi se javite, bi došol.*
 if me.D ITR call.2sg.PR CD come.M.PFV.L
 'If you called/were to call me, I would come.'
- (16) *Ako mi se javevte, kje dojdev.*
 if me-D ITR call.2sg.IMP FUT come1sg.IMP.PFV
 'If you had called me, I would have come'.
- (17) *Da možeše bebeto da prozboruva, bi ti reklo...*
 DMS can.3sg.IMP baby.DEF DMS speak.3sg.PR.IPV CND you.D
 say.N.PFV.L
 'If the baby could talk it would say to you...'

³⁴ Boretzky (1993) gives a thorough overview of conditionals in the Romani of the Balkans in general. However, he employs the traditional three-way distinction of *realis*, *potentialis*, *irrealis* rather than the four-way framework utilized here.

We should note that the DMS could also be used for the apodosis in (16), whence the labeling *irrealis* for both (16) and (17). In (14) and (15), however, if *ako* is replaced by *da*, the meaning becomes optative-imperative. It should be noted that there is some variation in the use of *kje* and *bi* in unfulfillable conditions. Although *kje* is still preferred for all expectatives and *bi* for all hypotheticals, *bi* is expanding into the unfulfillable-expectative at the expense of *kje* in formal style (under the influence of Serbian) while *kje* is encroaching on *bi* in unfulfillable-hypotheticals in colloquial style.³⁵

The use of the DMS in conditional sentences is considerably broader in Romani than in the other Balkan languages both in terms of occurrence and co-occurrence. Although the DMS can introduce a protasis in all the Balkan languages, it is the normal native means of doing so in Romani where the other Balkan languages would use an equivalent of English ‘if’, e.g. Balkan Slavic *ako*, Meglenoromanian *ăcu*, Arm *ma*, *cara [s-]*, *tsicara*, Rmn *dacă*, Greek *an* (also colloquial *áma*, etc.), Alb *nē*, *po* (+ DMS), *nē qofte se* ‘if it.be.3sg.OP that’ (cf. Romani *tejsi* from *te isi* ‘DMS + be.3sg.PR’).³⁶ Examples (18)-(21) are Romani contextual equivalents (rather than translations) of the Macedonian examples in (14)-(17) above. As can be seen, in Macedonia (and elsewhere), Romani has borrowed the Slavic conditional marker *bi*, which, however, is not paradigm forming.

- (18) *Te mangen, ka khelen*
DMS want.3pl.PR FUT dance.3sg.PR
'If they want, they will dance.'
- (19) *Te čingare man, me bi avava*
DMS call.2.sg.PR me.A I CND come.1sg.PR
'If you called/were to call me, I would come.'
- (20) *Te ovel sine po džanlo, ka džanel sine po šukar.*
DMS be.3.sg.pr IM CMP smart.M FUT know.3.sg.PT IM CMP good
'If he had been smarter, he would have known better.'
- (21) *Te šaj sine o phuro te odgovorinel leske bi vakerel(a)*
leske

³⁵ This same competition occurs in the Romani contexts illustrated by (22) and (23).

³⁶ Romani also borrows words meaning ‘if’ from various languages, e.g. Slavic *ako*, Greek *an*, West Rumelian Turkish *eger*, which can be followed by either an indicative or a subjunctive (i.e., *te* + verb). The Romani temporal *kana* ‘when’ can also be used in this meaning (see 24).

DMS can IM the.M old.M DMS answer.3sg.PR him.D CND speak.3sg.PR him.D

nešto

something

‘If the old man could answer, he would say something.’ (But he’s asleep)’

In Romani, as in Macedonian, the pluperfect can also be used in the protasis of an unfulfillable expectative conditional as in (22):

(22) *Te alo sine i daj, ka trajen sine ko adava*
moment.

DMS come.AO.M IM the.F mother FUT quiet.down IM in.M that
moment³⁷

‘If their mother had come, they would have calmed down right away.’

Moreover, conditional *bi* can combine with the Balkan type of conditional (FUT + IMP) in the apodosis of unfulfillable-expectative conditionals:

(23) *Te ovel hine i daj lengiri, ka smirinol bi hine len.*
DMS be.3s.PR IM the.F mother them.G.F FUT quieten CND IM them.
‘If their mother had been [there], she would have calmed him down.’

If the protasis is introduced by *kana* ‘when’ with *bi* + imperfect, the apodosis can be used with a present+*bi* for hypothetical fulfillable condition (24a) and imperfect+*bi* for a hypothetical unfulfillable condition (24b).³⁸

(24a) *Kana bi čingarea sine man, me bi avava*
when CND call.2.sg.PR IMP me.A I CND come.1sg.PR
‘If you were to call me, I would come.’

(24b) *Kana bi čingarea sine man, me bi avava sine*
when CND call.2.sg.PR IMP me.A I CND come.1sg.PR IMP
‘If you were to have called me, I would have come.’

We can also note the use of the subjunctive in both the apodosis and protasis of an interrogative conditional of the type illustrated in (25):

³⁷ Certain intransitive verbs agree in gender rather than person in the 3sg AO. In this example, however, the speaker is treating the masculine form as invariant cf. note 11 above).

³⁸ Cf. Boretzky (1993: 88, 91).

(25) *Te šaj ov, soske me te našti?*

DMS can he why I DMS cannot
'If he can, why couldn't I?'

This usage is identical to that found in Macedonian (and other Balkan languages).

Romani is unique among the Balkan languages, however, in that it can also use the aorist after the DMS in the protasis of a hypothetical fulfillable conditional sentences, with the apodosis in the present, as in (26):

(26) *Me te mangljan ka ingarav tut ki dučana leste.*

I DMS want.2sg.AO FUT lead.1sg.PR you.A to.F shop he.L
'If you want, I'll take you to his shop.'

This type of construction thus constitutes the native equivalent of (19), which latter is dependent on Macedonian loan morphosyntax. Thus, Romani in Macedonia reproduces the four-way Macedonian conditional oppositions, but with a variety of native and contact-induced instantiations. Romani in Macedonia has also calqued the South Slavic optative usage based on the old resultative participle, for which it uses an aorist as in (27):

(27) *Te na dikhlu tu dzhika late*

DMS NG see.1sg.AO you.A near her.L
'Let me not see you (= I'd better not see you) near her.'

Here, the fact that Balkan Slavic differentiates the old perfect from the aorist while Romani does not results in another type of construction in which the DMS takes an aorist. The Romani aorist also has perfect functions in those dialects that have not calqued a perfect construction.

5. Prohibitives and Related Constructions

Like Albanian and Greek, and unlike Balkan Slavic and Balkan Romance, Romani has preserved the inherited Indo-European modal negator in *m-* (Romani *ma*, Albanian *mos*, Modern Greek *mē[n]*). In negative imperative (prohibitive *sensu stricto*) usages, the DMS is in free variation with zero after *ma* as in example (28a-b):

(28a) *Ma te asan agjaar.*
MNG DMS laugh.2pl.PR thus

(28b) *Ma asan agjaar.*
MNG laugh.2sg.IMV thus
'Don't laugh like that!'

Although Balkan Slavic has developed a new negative imperative marker, *nemoj*, which is similar to *ma* as illustrated in (28) above, the Macedonian marker does not occur in non-imperative constructions whereas the old prohibitive marker *m-* does, as in (29)-(31).

In Romani, *ma ~ ma te* is in competition with *te + indicative negator (Romani na)* as shown in (29a,b). In this Romani differs from Albanian and Greek, where *mos* and *mē[n]* must be preceded by the DMS in such constructions. Rather Romani has a native negative subjunctive (prohibitive) construction and also DMS + *te*, calqued on Macedonian.

- (29a) *Bezeha i te na ha*
 sin is.3sg.PR DMS NG eat.2sg.PR
 (29b) *Bezeha i ma te ha*
 sin is.3sg.PR MNG DMS eat.2sg.PR
 ‘It’s a sin not to eat.’

The prohibitive marker also occurs with the DMS in negative optatives and jussives as in (30):

- (30) *Ma te vakerav tuke duj drom.*
 MNG DMS speak.1sg.PR you.D two road/time
 ‘Let me not have to tell you twice.’

The construction *ma + DMS* can also be used in negative clauses of purpose (31) and in interrogatives (32), where Macedonian would have DMS + negator:

- (31) *E ma te ovol kidijal, ka ciden pes, te na oven pashe.*
 Eh MNG DMS be.3sg.PR thus FUT withdraw ITR DMS NG be.3sg.PR
 near
 Eh, so that it not be thus, they separate, so they won’t be close [to one another].’

- (32) *Ma te avel nekoj?*
 MNG DMS come.3sg.PR someone
 ‘Someone hasn’t come, have they?’

7. Conclusions

The crucial differences between the subjunctives of Macedonian and the subjunctives of the Romani of Macedonia highlight the significance of both commonalities and divergences. For the most part, Romani subjunctive usage, defined here as subordination to *te*, converges with that of Macedonian (defined as subordination to *da*). Especially noteworthy is the convergence of the interrelation of subjunctives and conditionals. In this, the system in Macedonian and that in the Romani of Macedonia display remarkable convergence. On the other hand, the divergence in the Romani use of an aorist after the DMS in hypothetical fulfillable conditionals, as well as the competition between native *ma te* and calqued *te na* in various kinds of prohibitive (*sensu largo*) constructions are worthy of notice. Thus, in subjunctive usage, Romani in Macedonia displays important convergences in the conditional system, a significant divergence in the use of the aorist with the DMS, and an intermediate area where native and calques subjunctive constructions are in competition. As noted at the beginning, these systemic relationships are a microcosm of Balkan linguistic contact, where convergent feature selection and divergent maintenance and innovation both have roles to play.

References:

- Aronson, H. I. 1977. Interrelationships between Aspect and Mood in Bulgarian. *Folia Slavica* 1.19-32.
- Boretzky, Norbert. 1993. *Bugurdži*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert. 1996. The “new infinitive” in Romani. *Journal of the Gypsy Lore Society, 5th Series* 6.1-151.
- Boretzky, Norbert and Birgit Igla 2004a. *Kommentierter Atlas das Romani*, vol. 1. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert and Birgit Igla 2004b. *Kommentierter Atlas das Romani*, vol. 2. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Friedman, Victor. 1984. Balkan Romani Modality and Other Balkan Languages. *Folia Slavica* 7,3.381-389.
- Friedman, Victor. 2011. *Makedonistički studii*. Skopje: MANU
- Gołab, Z. 1964. The Problem of Verbal Moods in Slavic Languages. *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics* 8.1-36.
- Higgenbotham, Joce. 1976. “On the distinction between *da* and *što* ‘that’ clauses in literary Serbo-Croatian.” M.A. thesis, University of North Carolina, Chapel Hill.
- Jospeh, Brian D. 1983. *The Synchrony and Diachrony of the Balkan*

- Infinitive*. Cambridge: Cambridge University.
- Kim, Bo Ra. 2010. ‘Non-Finite Complements in Russian, Serbian/Croatian, and Macedonian.’ Ph.d. dissertation, Indiana University.
- Kramer, Christina E. 1985. *Analytic Modality in Macedonian* (Slavistische Beiträge 198). Munich: Otto Sagner.
- Kramer, Christina E. 1995. The Grammaticalization of the Future Auxiliary in the Balkan Languages. *Indiana Slavic Studies* 7.127-136.
- Kuryłowicz, J. 1956. *L'Apophonie en indo-européen*. Wrocław: Polska Akademija Nauk.
- Lyons, J. 1969. *Introduction to Theoretical Linguistics*. Cambridge: Cambridge University.
- Matras, Yaron. 2002. *Romani: A Linguistic Introduction*. Cambridge: Cambridge University.
- Matras, Yaron. 2010. *Romani in Britain: The Afterlife of a Language*. Edinburgh: Edinburgh University.

Резиме:

Ромскиот субјунктив во неговиот македонски
и балкански контекст

Во статијата се анализира *subjunctivus* во ромскиот јазик, особено дијалектите во Република Македонија. Од податиците се гледа конвергенција во македонскиот и ромскиот во условниот начин, но исто така е забележана дивергенција во ромската употреба на минатото определено време од типот *te + аорист*. Исто така, има конкуренција меѓу старата прохибитивна конструкција од типот *ta ± te* и калкирана конструкција *te + na* (= да + не). Со тоа се гледа дека ромскиот субјунктив во неговиот македонски контекст е микрокосмос на балкански јазичен контакт, каде што конвергенција, дивергенција, и конкурентност сите имаат своето место.

Убавка Гајдова

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје
gajdovaubavka@yahoo.com

ДА-КОНСТРУКЦИИТЕ ВО УСЛОВНИОТ ПЕРИОД

Да-конструкциите се основни синтаксички модели со кои се исказува меѓусебната зависност настаните, нивната последователност, условеност и тоа првенствено на оние настани што се претставуваат како замислени (*мислев да дојдам/одам, имам намера да ти кажам/зборувам*) или посакувани (*сакам да ти кажам/раскажувам, може да дојде/оди*), односно, настани што од гледна точка на фактивноста се оценуваат како нефактивни. Со да-конструкциите се дополнува значењето и на определен број несамостојни глаголи; станува збор за т.н. фазни конструкции од типот: *почнав да пишувам/запишуваам, престанав да се луѓам/да се насмевнувам, усјеа да го заврши школувањето*, кои од аспект на категоријата начин, се оценуваат како индикативни.

Освен непосредно зависни од надреден глагол, да-конструкциите во македонскиот јазик имаат и самостојна употреба и тоа во следните облици:

- Да + презент (перфективен/импрефективен)
- Да + имперфект (перфективен/импрефективен)
- Да + перфект
- Да + плусквамперфект
- Да + потенцијал

Во нашите досегашни трудови да-конструкциите (сп. Гајдова 2002, 2008) ги определуваме како конструкции на субјунктивот, како специфична синтаксичко-семантичка конструкција оформена во македонскиот јазик под влијание на соседните несловенски балкански јазици.

Најопштата дефиниција на субјунктивот е дека тоа е глаголска форма или синтаксичка конструкција со која именуваниот настан се претставува како подреден на некој надреден предикат.

Кога станува збор за независна употреба на субјунктивот тогаш надредениот предикат е испуштен, а во зависност од контекстот може да се определи како: *сака, ѝотишикнува, наредува, забранува, моли, може, си дозволува и сл., сп.:*

За субјунктивот *praesentis* (*да + презент*):

1 л. еднина: хораттив/ оптатив:

(Се поттикнувам себеси / Сакам) *Да ѝрѓам сеѓа!*; *Да сишигнам навреме!*

Овде би влегле и заклетвите од типот: *Да умрам ако ...*

2 л. еднина: императив/ оптатив:

(Заповедам/ Наредувам / Сакам) *Да си дојдеши ѝорано!*

3. л. еднина: императив / оптатив

(Заповедам/ Наредувам/ Сакам) *Да си дојде ѝорано! Да му каже сè!*

1 л. множина: хортатив/ оптатив

(Давам поттик/ Посакувам) *Да ѝобрзаме!* *Да сме живи и здрави!*

2 л. множина: императив/ оптатив

(Заповедам/ Наредувам/ Посакувам) *Да ја завршиште ѝобрзо работата!* *Да стије живи и здрави!* *Пак да ни дојдеште!*

3 л. множина: императив/ оптатив

(Заповедам/ Наредувам/ Посакувам/ Рече) *Да го најправати ѝтоа штило реков!* *Поскоро да ни се вратати!*

За сите лица: прохигитив (наредба оформена како забрана)

(Наредувам) *Да не ќе видам уште еднаш овде!* *Да не одишашаму!* *Да не доаѓаш!* *Да не ја видиме уште еднаш собата вака распирена!* *Да не доаѓаште овде!* *Да не доаѓаш сеѓа!*

Изненадување, огорчување, неверување (адмиратив, дубитатив) – најчесто за формите на 3 л.

(Си дозволил/ Се осмелил) *Да дојде и да му рече ѝака!* *Да седи цел ден без работи!* *Тебе ѝака да ѝши речати!*

Субјунктивот *imperfecti* (*да + имперфект*)

Молба, дискретен начин на исказување заповед

(Би те молел) *Да ми донесеше чаша вода!*

Негодување, иронија, настан спротивен на очекувањата на говорителот

Да дојдеше ѝорано! ('Не требаше да доаѓаш толку рано' / *Можеше да дојдеш ѝодоцна*); *Да станеше ѝодоцна!* ('Не требаше да стануваш толку доцна').

Субјунктив perfecti:

Прекажани форми на субјунктивот praesentis или на императивот:

Да си се вратила ѝорано дома (така ми рече).

Императив/ Прохихитив со засилено значење; перфектот се употребува како настанот да е веќе завршен:

Веднаш да си се вратил дома! Да не си ѝ рекол нишшто денес!

Нереализирана желба или прохихитив за минати настани:

Кога ми бил тој невреден, Крсердар да не влезувал, Леќе тој да не носел (нар. песна) (Конески 2004: 474).

Субјунктивот plusquamperfecti во самостојна независна употреба не го регистрираме.

Субјунктив potestntialis:

Оптатив (клетви)

Оф да би дал Господ црквиште на ѓуши да ѳи носиште овдека довека ...; Да би не бил, и почесто: Да би курушум їте удрил, Да би волци їте јале!, Да би Господ ве судил! итн. (Конески 2004: 500).

Што се однесува до условниот период, според нашите истражувања, констатираме дека да-конструкциите во нивната самостојна употреба може да ги регистрираме и во функција на зависна условна дел-реченица (протаза) и во функција на независна реченица, како образувачи на аподозата. Многу почеста, а и заедничка за сите типови да-конструкции (субјунктив praesentis, субјунктив imperfecti, субјунктив perfecti, plusquamperfecti) е функцијата на протаза (зависна условна дел-реченица) при што условниот период се образува без непосреден показател на релацијата услов. Со други зборови, да-конструкцијата е сама по себе доволен показател на условниот однос меѓу двете дел реченици. Што е пак посебно карактеристично за условниот период во однос на да-конструкциите? Без оглед на семантиката, во аподозата може да се употреби само субјунктивот praesentis. Останатите типови да-конструкции, иако констатираме нивна независна употреба, се врзани исклучиво за зависната реченица (протазата). Оваа позиција во голема мерка ја потврдува нивната основна семантика – иреален услов –

можна/посакувана/непосакувана нереализирана претпоставка, што непосредно повлекува нереализирана последица. Позицијата на протаза на иреалниот условен период, исто така, ја потенцира нивната зависна семантика, што не е во толкова мера изразено кога станува збор за конструкциите на субјунктивот *praesentis*.

Значаен дел од погоре претставените примери му припаѓаат на говорниот или на народниот јазик, па при претставувањето на да-конструкциите во рамките на условниот период во македонскиот јазик, ќе посочиме примери од дијалектите на македонскиот јазик со што ќе добиеме поширок дијапазон на употребата на да-конструкциите.

Реален условен период

Субјунктив *praesentis*

Аподоза

'Ама, ако в'икне н'екој, да не се одгласуеш'е (БВЦ, 64).
(прохибитив 2 л. мн.)

*М'оре бр'аш'е, ако шти еш' в'ерно с'рцешио, да сл'агам, за браш' да
ш'е в'аш'ам, ако н'е шти еш' в'ерно, ш'а да се к'ачувам 'ушаш'е ш'оѓоре и да
с-ош'аш'ам да сиш'анам др'обине с'еш'а* (ДТ, 76); (хортатив)

Ако-н'екој ч'уеш' и ако-к'ажиш' к'амен да-се-сиш'ориш' (ДТ, 153);
(императив-оптатив / клетва)

*Дај ми Б'оже, м'ој бор да ѝорасиш' / Да ѝо в'ида мојшо
л'удо-ј младо / Ако јадеш' на здравје д'а му је / Ако ѝијеш' 'ушче ѝо н'а-
здравје / Ако љубиш' н'а ѝросиш' д'а му је* (АБ, 273); (императив-
оптатив / благослов)

... ако б'иди 'ош'е да н'аштрајшиш'аш'ака, да зн'аеш'е ѝушкаш'а ва
д'ели (БШП, 211). (императив 2 л. мн.)

Протаза

(да + презент перфективен)

*Си б'ил н'екој си џ'ар, шта н'е му дал г'осиш'о м'али. И ѝушаш'ил
ш'ој м'омци:ш'е, му р'екол: Да 'ојш'е ѩри н'екоја: си ж'ена. 'Ош'и:де, н'ајде
на сиш'еш' зи:ма н'екоја: си сл'ива. И щ'аја сл'ива да а 'изеј ж'ена:ш'а, да
ш'осиш'иши, ке 'осиш'ани: ш'р'удна* (БШП, 220); (прекажаност - императив
3 л. едн.) 'Рекол да ја изеде сливата.' ; 'Изеди ја сливата!'/ 'Да ја
изедеш сливата!'

*Дај р'одам инă ч'уїа, б'ела куїш'у сн'ек и ца०в'ена куїш'у кр'аш' –
н'ека 'умр'ам* (ВД, 144); (оптатив) 'Сакам да родам едно девојче.'

Да се өжениши юти и юнаштиреш, н'аштиш к'аштиш да се расистуре (ДТ, 254); (императив) 'Ожени се прв!'

Пули юка! Камину дака ѝ у систиснам, в'одака ки ютиштишам (ВД, 118); (потенцијален оптатив) 'Може да посакам да го стиснам каменот.'

да + презент имперфективен

Да знам кој а е м'ојаша жена зем'ал, ке тоа настрадам 'оиштиш ютилку да биде појунак (ДТ, 180); (оптатив) 'Сакам да знам кој ја зел мојата жена ...'

Облаѓали се едн'а жен'а и маж'е ѹ. Тија рекла: „Ја да искам, ке ѝ ќе н'аштраа луѓе“. Па тој рече: „Не к'е м'ожеш!“ (ДКМ, 284); (потенцијален оптатив) 'Може да посакам да те налутам.'

Е, мар'и с'есијро, да е м'ога и јас ютика да се 'ожена, н'огу ке е 'арно (ДТ, 225); (оптатив) 'Сакам да можам и јас така да се оженам ...'

Е, ц'арски з'еју, да е юка зм'ео, с'алиш с-'око да тоа в'ида, ке ѝ ќе р'асијра (ДТ, 241); (потенцијален оптатив) 'Може да се случи така да е тука змејот.'

Иреален условен период

Протаза

Субјунктив imperfecti

И'он си ја з'еде да си ж'ивејши, 'ама да не ја ч'уеше клејшваниш и д'ен д'енеска 'убава жена н'е кеши да имаше (ДТ, 51); (минат потенцијал/оптатив - иреал) 'Можеше да се случи да не ја чуе клетвата.'

Оа! Се: штош овкаш юти, бре? Останош е во ютебе. – Ме оштетиа волош. – А бре, како юти-оштетиа, брана да-юти-оштетиа и да ѝ ќучиши! Да юти-удреши ютебе не ке мрднеши, јакука Калешко удри во бранаша (РЦ, 264); (минат императив/потенцијал - иреал) 'Можеше да се случи да те удри тебе.'

Да не заврнеши, ке да юдеф на дрва (Видоески 1998: 199). (минат оптатив/потенцијал - иреал) 'Можеше да се случи да не заврне.'

'Излегош, во ютишкош ме ф'арлифиши, да ме ф'арлеши во ютглобокото юто:ке 'офци ка 'извајф (ДТ, 148). (минат императив/потенцијал - иреал) 'Можеше да се случи да ме фрлите во подлабокото.'

К'-одеф Ск'оије да не ме б'олеа н'осеиће. (ГЦС, 144) (минат оптатив - иреал);

Тешко је бидићи. Што убо ќе си јоминиши. Ќе видиш како се праји мајшти. Да знајеш ич не ме чејкаше, ама си то бараши и ќе си то најши (РЦ, 9-10); (минат оптатив - иреал).

„Добро је, чичко Михо! Кое добро?“, „Да беше за добро не доаѓав. До доктор Ташули идам имам мака, ...“ (РЦ, 23); (минат оптатив / нереализирана желба - иреал).

Барај си друг. Не се слекуваш Сиљан за два декари. Да беше кило семе прајвне работи. Што мислиши ти два декари не се тишиш. Не ми се исилаш да њодам до јаму, а не и да косам (РЦ, 92); (минат оптатив / нереализирана желба - иреал).

„Не е за кажување, јакука ќе ти кажам. Ќе видиш којку лесна работи е“ – „Како лесна бре? Да беше лесна не ќе најв само два-три досја“ (РЦ, 200); (минат оптатив / нереализирана желба - иреал)

Субјунктив perfecti (сум-перфект)

Да не било јака костанеле и без крст и без јои (РЦ, 78); (прекажаност / минат оптатив - имперцептив)

Да била арна кавгата в бафча би ја јосеале (АПГ, 180); (сомневње, негација / минат оптатив - дубитатив)

Адни м'ајстуре јакам'ам најдели адно цело јенцире јари, н'екуј ги здедил'ал, му-ј фанали јарше. И нај м'ајстуро дадели н'ешти, ама д-не-дујдели, м'ајстуро ќи си-ј дил'или муг'и н'их (КПК, 326); (минат оптатив - имперцептив)

... и јаки ќе си одил, да си знајал; а, бе, да сме билие боѓатии ќе сам имала и јакина, и фустан, н'е сме н'иа билие боѓатии; ќе сам јакала, к'ак не, ако сам знајала (СБР, 143); (минат оптатив - минато неопределено време)

Субјунктив plusquamperfecti

Ќе то јоведеф и него да бев знал (Видоески 1998: 199); (минат оптатив - иреал)

Да је обрзаф (или: да беф је обрзај) и ја ќе фистасаф (ќешиа фистасаф, ќешиа да фистасаф); Да беф то сушај јаката ми и да учеш, седа н'ека ја јакукаф го јавава (Белиќ 1935: 224-227); (минат оптатив - иреал)

Да бев ти рекол таака да речии, не ќе речеше (ФК, 31);
(минат оптатив - иреал)

*Е, мајко, да беше родила оштое един кајто Марко, – вика –
ти да не се измачва – вика – толко! Гледај што е – вика –
полето тоцарвенело* (Д–М, 357); (минат оптатив - иреал)

*'Ама да беше ме изн'есла м'ажка т'огај ошто н'екаде, ти што ќе
вид'еше ни т'илејто во гората н'e виду'аше, 'ама 'а што да ти
тр'ава* (КБ, 84); (минат оптатив - иреал)

Да беше дал таре, би ти чуал тапилиацни; (Видоески 1998:
155); (минат оптатив - иреал)

Субјунктив plusquamperfecti (има-плусквамперфект)

А да не и имавне изејно, ќе донесев да се скатиш од јадење
(РЦ, 255); (минат оптатив - иреал)

Субјунктив potentialis

Да би мирно седело, не би чудо видело (ФК, 31); (евентуален
потенцијал - темпорално неопределен реален и иреален).

Преобликувајќи ја својата синтаксичка структура во контак-
тот со балканските несловенски јазици, *да-конструкциите* во маке-
донскиот јазик доживуваат или почнуваат да доживуваат нова
експанзија со губењето на инфинитивот. Во овој процес, се губи
декларативната употреба на *да*-речениците и *да* почнува да врзува
првенствено настани за модални или фазни глаголи (*сака, мора,*
може, престана, почна и сл.). Другиот момент, кој е важен при
толкувањето на *да-конструкциите* повторно го правиме во споредба
со другите балкански несловенски јазици, имајќи предвид дека во
овие јазици инфинитивот, исто така, трпи промени и во серија случаи
се заменува со партикула (врзана со показатели на релацијата 'цел'
và/γιὰ và (грчки), *să/tra să* (аромански), *të/për të* (albanski)) + конјунктив
(или остатоци од некогашниот конјунктив). Конески (1996: 124) во
Историјата на македонскиот јазик забележува: „Контактот со
балканските јазици во однос на сврзникот *да* се изразува и во тоа што
тој се засилува, прво во финална служба, со предлогот *за*. Сп. *Toj
дојде за да ме види. ...*“ Потоа (1996: 177) „Конструкциите со *да* се
јавувале во нашиот стар јазик во некои контексти наспоредно со
инффинитивот. Во таквите контексти најпрво и настапило
ограничувањето на употребата на инфинитивот. Таков е случајот
кога инфинитивот доаѓал во финална служба. Мак. Ев. ни дава за

оваа интересен пример на контракција меѓу инфинитивот и конструкцијата со *да*: *јако да оубити и* (покрај: *јако оубити и*)... Друга позиција кога инфинитивот рано се истиснувал сме имале во случајот кога тој идел во служба на објект зад глаголи како: *сака, моли, заповеда*, а подолго останал во употреба во составот на описни глаголски форми (со глаголи како: *имамъ, начинъ* и др.) како и во некои изрази со заповедно значење...“.

На формален план македонските *да*-конструкции се одликуваат со тоа што меѓу партикулата и глаголот постои тесна врска, што значи дека меѓу нив може да се вметнат само негацијата и кратките форми од личните заменки (*да не го видам*).

Од погоре реченото следува дека *да*-конструкциите треба да се разгледуваат од гледна точка на инфинитивот, и пошироко, од гледна точка на стариот конјунктив, имајќи ги предвид функциите што ги вршат *да*-конструкциите, а и со оглед на нивната врска со конјунктивот во современите балкански несловенски јазици (во соодветните конструкции на грчкиот, ароманскиот и албанскиот јазик).

И во едниот и во другиот случај станува збор за модални конструкции што се одразува и во функционирањето на *да*-конструкциите во македонскиот јазик.

Поаѓајќи од тоа дека грчкиот јазик долго време бил јазик на престиж на Балканот, а со оглед на тоа што поседува богата писмена традиција е доста истражуван, па, краткиот увид во употребата на инфинитивот во старогрчкиот јазик, што ќе го направиме, може да понуди објаснувања за голем број прашања врзани за употребата на соодветните конструкции што го презентираат инфинитивот во современите балкански јазици, вклучувајќи ги и македонските *да*-конструкции.

Прво, би се потсетиле на тоа дека инфинитивот како глаголска именка покажува подалечна, посредна цел на глаголскиот поим; по потекло е скаменет падеж (во најголем број случаи, акузатив или локатив за цел; последниот се доближил или се изедначил со финалниот датив. Оттука се генерираат и неговите

функции во реченицата како адвербијална ознака за цел и функцијата - акузативен објект, (сп. Dukat 1983: 301):

1. *Παρέχει σοι τοῦτο μανθάνειν. Ти го давам тоа за учење* (за да учиш).
2. *Κελεύει σε τοῦτο μανθάνειν. Ти наредувам да го научиш тоа.*

Како што се гледа од последниот пример во зависни конструкции од волунтативни глаголи, инфинитивот го заменува императивот (в. понатаму: Dukat 1983: 311-312), или во слични ситуации, на пр. *Αἰτιάται σε ψεύδεις. (Τε οβινυψα δέκα (да) λάγησ/ Τε οβινυψα δέκα (да) λάγησε)* – волунтативниот конјунктив. Потоа, инфинитивот може да го замени 2 л. на императивот, обично, во поезијата. Ваквата употреба се сметала за формален и свечен начин на изразување, сп. *Σὺ δέ, Κλεαρίδα, τὰς πύλας ἀνοίξας, ἐπεκθεῖν. (Α τη, Клеарид, отворајќи ја вратите (градска), да праши/прчаш надвор!).* Како замена за 3 л. на императивот, инфинитивот се употребувал често во законските акти, обично, без главен глагол од кој зависи: *Ἐτη δὲ εἶναι τὰς σπουδὰς πεντήκοντα. Α μηροῖς ηκα/δα πραεῖηδεσεῖη χρονινι). Со слична елипса, инфинитивот (со субјектен акузатив) се употребувал и во функција на купитивен оптатив³⁹: Θεοί πολῖται, μή με δουλείας τυξεῖν. (Богови на моите град, нека не ми се случи ројство).*

Инфинитивот во самостојна употреба се среќава и во извици на изненадување и огорченост (субјектот на инфинитивот е во акузатив): *Εμὲ παθεῖν τάδε. (Jac да го доживеам тоа!) Тοιούτονι τρέφειν κύνα. Да се храни такво куче!)*

Во комбинација со партикулата ἄν, (ἄν е слободна граматичка морфема која може да стои со претерит (минат индикатив), оптатив и конјунктив, а служи за диференцирање на значењата на посочените начини) инфинитивот го заменува потенцијалот или иреалот. Во достапната литература не утврдивме

³⁹ Оптатив без партикулата ἄν означува исполнива желба (купитивен оптатив); оптатив со партикулата ἄν означува можност во сегашноста (потенцијален оптатив) (сп. Dukat 1983: 264).

самостојна употреба на инфинитивот како потенцијал или иреал, но ја забележавме констатацијата дека потенцијалниот оптатив се употребува во распон на значења од можност до цврста одлука. Ако е акцентот ставен на можност, моќ, потреба и обврска, тогаш место потенцијален оптатив се употребуваат глаголите δύναμαι, δεῖμαι и χρόν + инфинитив: ἔδειμεν εἰτέρειαло да осъщани/ требаши да осъщани). Со оглед на тоа дека во ваков случај исказот може да се сфати како: *требаши да осъщани и осъщана* или како *требаши да осъщани ама не осъщана*, контекстот е тој што го покажува значењето или се употребува партикулата ἀν за да се потенцира дека станува збор за иреал: ἔδει αν σε ἐλθεῖτε πρέπει да дојдеш со импликација „не дојде“.

Во врска со искажувањето на условни реченици, би требало да обрнеме внимание и на оптативот, кој најчесто се користи за да се искаже претпоставен/посакуван/можен настан во иднина, во сегашноста или во минатото. Првенствено за ова се употребува потенцијалниот оптатив со кој настанот се прикажува само како можен/неможен не само од субјективната волја на говорителот туку и од дополнителни услови, како што се гледа од погоре претставените примери.

Во старогрчкиот јазик потенцијалниот оптатив се толкува како начин за исказување можност во сегашноста, сп. Τὸν Ἀλιν πόταμον οὐκ ἄν δύναται οὐθεπάνευπλοίωνδιαβῆναι· *Реката Халис не би можеле (се да) да ја поминеате без бродови.* Со други зборови, настаниите се исказуваат не како тврдење туку само како можност или како дискретен начин на исказување заповед, молба или тврдење: Ἄλλ' οὐκάνούτωςέχοιταῦταῶδιςώκρατες· *Не ке да е тоа шака, Сократие, Хароји сън възникнеши!* Но и *Би можел брзо да влезеш внатре* (*Влезувај, брзо внатре!*), иронија: Νοσοῦμ' ἀν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχθροὺςστυγεῖν. *Мора да сум болен, ако е болесни да се мразати непријателите.* Оптативот βουλοίμην ἄν + инфинитив означува дискретно исказана желба (купитивен оптатив): Βουλοίμηνάν τούτο ούτωγενέσθαι· *Би сакал тоа шака да се случи* (*Така нека да се случи!*).

Оптивиот може да ги образува протазата и аподозата на условниот период. Во првиот случај со показателот на условната релација ε ḥ, во вториот со модалната партикула ḥv□

И уште нешто накратко за финалните зависни дел-реченици, имајќи на ум дека инфинитивот е најчесто скаменета акузативна, односно, локативна/дативна форма од глаголска именка во финална употреба. Зависните финални реченици се воведуваат со сврзниците ḥνα, ḥς и □ ḥпως. Партикулата νχ што во современиот грчки јазик го придржува конјунктивот потекнува од постарото ḥνα. Финалните реченици главно се оформуваат во конјунктив, поретко во оптив, а глаголите со значење од типот: *бара*, *зайоведа*, *моли*, *забранува* обично стојат со инфинитив, но можат да се оформуваат и како финални реченици, во смисла: *Ве молам да ḥо направиши тоа!* (императив) : *Ве молам за да ḥо направиши тоа.* (финална реченица). Последнава забелешка е врзана со погоре спомнатите контексти во кои најпрво почнал да се заменува инфинитивот со да-реченици во македонскиот јазик. Уште би додале и тоа дека во старогрчкиот јазик може да се констатира осамостоена употреба на финални реченици од типот: ḥν' ḥк τούτον ḥριξωματ□ - *да зайочнам со тоа* (367). Функцијата е хортатив, а реченицата би можела да го замени адхортативниот конјунктив.

Сето она што го исказувме покажува дека инфинитивот може да заменува исказување или да исказува голем број различни настани кои се синтаксички зависни од некој надреден предикат или семантички зависни од неискажан, но во синтаксичката структура јасно констатиран надреден предикат, кој пак, е тесно врзан со субјективното мислење или волја на говорителот. Во рамките на контекстот (во зависност од надградениот или имплицираниот надграден предикат), инфинитивот добива специфична диференцијална семантика. Ако се има предвид дека инфинитивот е инфинитна конструкција, тогаш, јасно, следува дека субјективниот став на говорителот со инфинитивот не се исказува директно туку посредно. Оттука и следуваат оние употреби на да-конструкциите како императив за 2 и 3 лице – императив кој не исказува директна наредба или исказува наредба за која не се очекува непосредно да биде извршена *Да дојдеш! Да дојде, велам*, (сп. Тополињска 1995: 299, Гайдова 2002: 102) или функцијата на оптив: *Да се врати жив и*

здрав!, Да се си^{ште} скрни! која се претставува само како посакуван или можен настан. Во контекст на дефинирањето на семантиката на *да*-конструкциите, Голомб (1960: 169) ја определува партикулата *да* како формален показател на оптативот-императивот иако нагласува дека при утврдувањето на конкретната функција од пресудно значење е контекстот.

Како се врзува употребата на *да*-конструкциите со протазата на условниот период, односно, со исказувањето на условот. Условот може да биде исказан директно, со показателот на условната релација - *ако* или индиректно, без показател на условната релација, со *да*-конструкциите (сп. слично како императивот). Таквиот индиректен или неактуелизиран услов ја намалува задолжителноста од остварување на условениот настан, па *да*-конструкциите се јавуваат како почести конструкции што ја оформуваат протазата на иреалниот условен период, честопати и се јавуваат како единствени показатели на иреалот: *Да беше кило семе трајвне работи.*

Врска со развојот на иреалната семантика на *да*-конструкциите градени врз база на минатите времиња, Конески (1994: 125) забележува: „Сврзникот *да* под истото воздействие (на соседните балкански јазици з.м.) се установил и во вакви конструкции со условно значење: *не го викнави^{ште} Петре^{шта}, може и тој да дојде^{ште}.*“

Со посочениот пример, Конески ги дефинира *да* + претерит конструкциите како кондиционал, односно потенцијал од типот: *би дошол*. Несомнена е врската на *да*-конструкциите со кондиционалот, односно, потенцијалот од типот *би дошол*, на што укажува глаголот *може*, во случајов употребен како модална партикула во З л. едн. во функција на модалната партикула *можеби*, што упатува на семантиката на потенцијален оптатив (*можеше да биде така да дојде/ може би да дојде/ може ќе сакаше да дојде*).

Ослободена од непосредната врзаност за глаголот *може* или од потенцијалната партикула, *да*-конструкцијата оформена со имперфект има семантика на минат оптатив-императив. За разлика од презентските *да*-конструкции, кои имаат отворена перспектива да се реализираат во иднина, па можат да исказуваат и услов и последица во условниот период, *да*-конструкциите градени врз основа на минатите времиња, првенствено имперфектот (аористот

бидејќи означува завршен настан во минатото е блокиран во вакви конструкции) можат да исказуваат само нереализирана желба или наредба во минатото од гледна точка на сегашноста. Во спротивно, желбата би била или исполнета или би имала сè уште отворена перспектива, па би се исказала со други типови на искази. Оттука, *да* + претерит конструкциите можат да посочуваат на некој настан само како услов, и тоа, иреален, што се покажува со нивната речиси исклучива позиција на протаза на иреален условен период и со нивното отсуство во аподозата на иреалниот условен период. Со други зборови, нереализираната желба/заповед е зависен настан кој бара дополнување, односно, може да биде само причина за нешто, но не и последица.

На крај би додале неколку збора во врска со семантичката категорија субјунктив и неговата врзаност со *да*-конструкциите во македонскиот јазик. Несомнено е дека јазикот пружа широки можности за исказување на различни значења. Мали диференциации во исказот може да го моделираат истиот исказ со малку поинквава семантичка нијанса. Познато е, а и од она што најкратко го претставивме за старогрчкиот јазик, може да се види дека тој поседувал голем број граматикализирани начини за изразување на различни семантички величини. Во исто време, модалните конструкции можеле да се заменуваат меѓусебно во употребата што несомнено давало блиско, но сепак изнијансирано значење. Правејќи споредба со македонскиот јазик, може да се утврди дека голем број значења може да се „покријат“ со современите *да*-конструкции. Ова од една страна, зборува за тоа дека *да*-конструкциите покриваат значаен дел од сферата на модалноста во македонскиот јазик и тоа овој дел што се однесува на исказување семантички, па во сферата на иреалниот услов дури и граматички, зависни конструкции. Поконкретно, самостојно употребените *да*-конструкциите можат да ја покријат зоната на употреба на конјунктивот, оптативот, потенцијалот, иреалот, императивот, прохибитивот. Сите овие семантички полиња му се блиски на инфинитивот. Од своја страна, *да*-конструкциите како „наследнички“ на стариот инфинитив примарно ја задржуваат семантиката на инфинитивот – нефинитна глаголска конструкција (без оглед на нивниот финитен карактер во македонскиот јазик), глаголска

именка, со примарна функција – посочување на подалечна, дискретна цел. Оттука, *да*-конструкциите мора да се разгледуваат од аспект на нивниот именски карактер – именка што именува глаголско дејство, што се одразува како нејзина несамостојност или зависност од надредени исказани или имплицирани предикати и генерално ја врзува за зависните дел-реченици, каква што е и протазата на условниот период. Со оглед на тоа што *да*-конструкцијата не исказува настан туку само именува нешто што може да биде настан, имплицира настан, јасно е дека може да исказува само претпоставка. Нејзината претежно зависна употреба стои поблиску до исказувањето услов односно до исказувањето условен настан. Поради тоа протазата на условниот период им е семантички поблиска на *да*-конструкциите, што низ примерите јасно се покажува.

Литература:

- Белић, А. 1935. *Галички дијалекати*, Српски дијалектолошки зборник, књ. VIII, Београд.
- Видоески, Б. 1998. *Дијалектизите на македонскиот јазик*, т. 1, МАНУ, Скопје.
- Гајдова, У. 2002. *Темпоралната карактеристика на финитниите глаголски конструкции во јужноисточниот македонски дијалекти*, ИМЈ, Скопје.
- Гајдова, У. 2008. *Условниот период во дијалектизите на македонскиот јазик*, ИМЈ, Скопје.
- Голомб, З. 1960. Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско), *Македонски јазик XI-XII*, ИМЈ, Скопје, с. 113-182.
- Конески, Б. 1996. *Историја на македонскиот јазик*, Детска радост, Скопје.
- Конески, Б. 2004. *Граматика на македонскиот литеературен јазик*, Детска радост, Скопје.
- Тополињска, З. 1995. *Македонскиот дијалекти во Егејска Македонија* кн. I, Синтакса I, МАНУ, Скопје.
- Dukat, Z. 1983. Gramatika grčkoga jezika. Školska knjiga, Zagreb.

Извори:

- Белић, А. 1935. *Галички дијалекат*, Српски дијалектолошки зборник, књ. VIII, Београд. **(АБ)**
- Бинев, К. 1995. *Записи за Мариово*, Матица македонска, Скопје. **(КБ)**
- Бојковска, С. 2003. *Радовишкој говор*, ИМЈ, Скопје. **(СБР)**
- Видоески, Б. 1995. Централните говори, *Прилози на Одделението за лингвистика и литературна наука*, XX 1-2, МАНУ, Скопје, с. 5-69. **(БВЦ)**
- Видоески, Б. 2000. *Текстови од дијалектизме на македонскиот јазик*, ИМЈ, Скопје. **(ДТ)**
- Даскалова, Л. – Добрева, Д.– Коцева, Ј. – Мицева, Е. 1985. Народна проза от Благоевградски окръг (нови записи), *Сборникъ за народни умотворения и народоитис* LVIII, БАН, София. **(Д-М)**
- Дрвошанов, В. 1993. *Кајларскиот говор*, ИМЈ, Скопје. **(ВД)**
- Каваев, Ф. 1961 *Народни пословици и гайтанки од Струча и Струшка*, Скопје. **(ФК)**
- Молерови, Д. И. К. 1954. Народописни материали от Разложко, *Сборникъ за народни умотворения и народоитис*, XLVIII, БАН, София. **(ДКМ)**
- Пеев, К. 1988. *Кукушкиот говор*, кн. 2, Студентски збор, Скопје. **(КПК)**
- Поповски, А. 1970. *Македонскиот говор во гостиварскиот крај*, Собрание на општината Гостивар, Гостивар. **(АПГ)**
- Цветановски, Г. 2004. *Каршијачкиот говор – Скочко (со посебен осврт кон синтаксата)*, Скопје. **(ГЦС)**
- Цветковски, Р. 1996. *Сказанија демирхисарски*, Друштво за наука и уметност - Битола, Битола. **(РЦ)**
- Шклифов, Б. 1979. *Долноресенскиот говор*, БАН, София. **(БШП)**

SUMMARY

Da-constructions in conditional sentences

The paper represents a short description of the semantics and use of *da*-constructions in the protasis and apodosis of conditional sentences in Macedonian. The main goal of the analysis of the material from Macedonian dialects is to show that *da*-constructions serve as basic exponents of the category *subjunctivus*. After looking into a range of the temporal forms in which *da*-constructions may occur in conditional sentences, the author concludes that *da*-constructions are more frequently used to express a condition than a logical consequence. Semantically, conditional clauses may cover the domain of the following categories: directive, optative, potential, dubitative or irrealis. In other words, an independently used *da*-construction is always governed by an implicit superordinate predicate whose meaning is contextually determined. This semantic feature links *da*-constructions primarily with dependent clauses, in this case - the protases of conditional sentences. Having in mind that fact that *da*-constructions mainly refer to non-actual events, namely to something that may be an event, they are semantically closer to conditions than to consequences.

Lucyna Gebert

Università di Roma „La Sapienza“
e-mail: lucyna.gebert@tiscali.it

UWAGI O SUBJUNKTIWIE WŁOSKIM

1. Kategoria subjunktiwu występuje w wielu językach, w tym we włoskim i dotyczy zasadniczo predykatów zdań podrzędnych⁴⁰, w zależności od treści semantyczno-pragmatycznych zdania nadzewnętrznego.

Jak wszystkie języki romańskie, włoski odziedziczył kategorię subjunktiwu z łaciny. Subjunktiw (SBJ.) w języku włoskim jest bardziej rozbudowany niż w innych językach romańskich i stosowany jest na ogół w zdaniach złożonych, a dokładniej w zdaniach podrzędnych dopełnieniowych, zdaniach względnych oraz w zdaniach podrzędnych okolicznikowych.

Występuje on w czasach prostych: *presente* (PRES.), *imperfetto* (IMP.), wyrażających równoczesność ze zdaniem nadzewnętrznym, oraz złożonych: *passato prossimo* (PPR.) i *trapassato* (TRP.) wyrażających uprzedniość w stosunku do zdania nadzewnętrznego. Jako przykład mogą posłużyć tu odpowiednie formy subjunktiwu 3os. 1. poj. czasownika ‘robić’: *faccia*⁴¹, *abbia fatto*, *facesse*, *avesse fatto*.

Subjunktiw może wystąpić również w zdaniu niezależnym o charakterze optatywnym, ale takie zdania w zasadzie dają się sprowadzić do zdań podrzędnych z wyzerowanym predykatem wyższego rzędu:

(1) *Dio ti benedica!* ‘Niech cię Bóg błogosławi-SBJ. PRES.’ (= pragnę by Bóg cię błogosławił)

Lo facesse! ‘Niech on to zrobi-SBJ.IMP.!’ (= Chcę żeby to zrobił)

Viva l’Italia! ‘Niech żyją-SBJ.PRES. Włochy!’ (= pragnę żeby Włochy żyły)

itd.

⁴⁰ Użycie subjunktiwu w zdaniach podrzędnych należy uznać za „prototypiczne“. Do kontekstu syntaktycznego zdań złożonych odsyła termin łaciński tego trybu : *coniunctivus* i włoski *congiuntivo*, zaś termin francuski: *subjunctif* czy angielski: *subjunctive* sygnalizują explicite fakt, że formy subjunktiwu występują w zdaniach podrzędnych.

⁴¹ Subjunktiw czasu teraźniejszego 1.p. ma tę samą formę dla wszystkich trzech osób. W związku z tym często wyraża się *explicite* podmiot 2ej osoby 1. p., zazwyczaj wyzerowany w indykatywie, tam gdzie interpretacja może nie być jednoznaczna.

Podobnie można zinterpretować również użycie formy subjunktiwu 3 os. funkcjonującej jako 3 os. imperatiwu l.p. i mn. , odpowiadającej formie grzecznościowej:

- (2) *Faccia attenzione!* ‘Niech pan/pani uważa- SBJ. PRES.!‘
Scusi! ‘Niech pan/pani wybaczy-SBJ.PRES.’ (= przepraszam pana/panią!)
Prego, signori, si accomodino! (proszę, niech państwo wejdą- SBJ.PRES.)

W tradycyji gramatycznej włoskiej uważa się na ogólnie, że subjunktiw wyraża niefaktywność/ modalność *irrealis* w opozycji do indikatiwu, reprezentującego faktywność i *realis*. Jak wiadomo, kategoria *irrealis* jest kategorią złożoną, mogącą wyrażać zarówno negatywną pewność, wątpliwość, chęć, czy też życzenie lub wolę. W związku z tym podstawowa trudność, jaką napotykają gramatyki opisowe włoskie dotyczy użycia subjunktiwu, który wychodzi poza ramy opozycji *realis/irrealis*, a mianowicie jego funkcji faktywnej, o czym będzie mowa za chwilę.

2. Zanim podejmiemy próbę ogólnej interpretacji właściwości włoskiego subjunktiwu, przejdziemy do przeglądu poszczególnych przypadków jego stosowania.

Gramatyki bardziej zaawansowane, takie jak klasyczna trzytomowa praca zbiorowa pod red. Renziego i Salviego (1991), czy też mniej obszerna gramatyka Salviego i Vanelli (2001), dzielą użycia subjunktiwu na trzy grupy: wolitywny, dubitatywny (epistemiczny) i faktywno-tematyczny oceniający.

2.1. Subjunktiw wolitywny, będący przejawem modalności deontycznej, występuje w predykatach zdań zależnych od predykatów wyższego rzędu, wyrażających wolę, życzenie, bądź oczekiwanie. Klasyczne przykłady stosowania subjunktiwu wolitywnego przedstawione są w następujących przykładach:

- (3) a. *Ordinò che sparassero* (Rozkazał, żeby strzelali-SBJ.IMP)
b. *Bisogna che mangi* (Trzeba, żeby jadł-SBJ.PRES.)
c. *Desiderava che partissero* (Chciał żeby wyjechali-SBJ.IMP)
d. *Sono felice che vada* (Jestem szczęśliwa, że wyjeżdża-SBJ.PRES)

Subjunktiw wolitywny występuje również w predykatach zdań podrzędnych okolicznikowych, takich jak np. zdania celowe:

- (4) *Lo fa affinché io capisca* (Robi to żeby zrozumiał-SBJ.PRES)

*Ti chiamo perché tu **esegua** il mio ordine* (Dzwonię, żebyś wykonał SBJ.PRES. moje zamówienie),

jak również w zdaniach względnych należących do grupy imiennej o funkcji niereferencyjnej, zależnej od predykatów o charakterze wolitywnym (5a):

- (5) a. *Cerco una ragazza che **sappia** il francese*
(Szukam dziewczyny, która by знаła-SBJ.PRES. francuski)
 b. *Cerco una ragazza che **sa** il francese*
(Szukam dziewczyny, która zna-INDC.PRES. francuski)

W przykładzie (5a) zdanie względne z subjunktiwem w związku z niezidentyfikowanym referentem grupy imiennej, której jest częścią, ma charakter niefaktywny. Natomiast w (5b) stosuje się tryb oznajmujący: zdanie względne jest tu restryktywne, bowiem grupa imienna, do której należy, odsyła do referenta znanego mówiącemu, jest więc referencyjna choć nieokreślona, ponieważ nie jest jednoznacznie zidentyfikowana przez odbiorcę zdania.

2.2. Subjunktiw dubiatywny jest przejawem modalności epistemicznej. Występuje on w predykatach zdań zależnych od predykatów czasownikowych (6a-b), przymiotnikowych (6c) oraz grup imiennych (6d), wyrażających „ocenę ze strony mówiącego i odpowiedniego PODMIOTU predykcji, dotyczącą wartości asercji bądź możliwości zaistnienia danego stanu rzeczy, „⁴² (Wandruszka: 418). Chodzi tu więc o predykaty wyższego rzędu, oznaczające wątpliwość, opinię, przypuszczenie, takie jak: *credere* (wierzyć), *dubitare* (wątpić), *ignorare* (nie wiedzieć), *immaginare* (wyobrażać sobie), *negare* (zaprzeczać), *pensare* (myśleć), *ritenere* (sądzić), *supporre* (przypuszczać), *parere* (wydawać się); *(im)possibile* ((nie)możliwe), *(im)probabile* ((nie)prawdopodobne); *dubbio* (wątpliwość), *opinione* (opinia), *probabilità* (prawdopodobieństwo), (cytuję za Salvim i Vanelli 2004:255). Jak widać w następujących przykładach (6a-b), w których dopuszczalny jest także tryb oznajmujący (INDC.), subjunktiw nie jest w nich stosowany obligatoryjnie, w odróżnieniu od (6b-c)⁴³. Taka dowolność stosowania subjunktiwu nie jest przewidziana dla subjunktiwu wolitywnego.

⁴² „La valutazione fatta dal parlante, e dal corrispondente SOGGETTO della predicazione, della validità di un'asserzione oppure della possibilità di esistenza di uno stato delle cose” (Wandruszka 1991:418).

⁴³ Możliwość wyboru między subjunktiwem a indikatiwem w niektórych użyciach dubiatywnych leży u podstaw często spotykanej w gramatykach uwagi, że jest on kategorią subiektywną.

- (6) a. *Penso che venga/viene domani*
(Myślę, że przyjdzie-SBJ.PRES./INDC.PRES. jutro)
 b. *Pare che non parta/parte più*
(Zdaje się, że już nie wyjeżdża-SBJ.PRES./INDC.PRES.)
 c. *E' possibile che lo faccia*
(Możliwe, że to robi-SBJ.PRES.)
 d. *L'eventualità che arrivi Maria mi ha turbato*
(Ewentualność, że przyjedzie-SBJ.PRES. Maria poruszyła mnie)

Do subjunktiwu dubiatywnego zaliczają gramatyki włoskie również takie przypadki kiedy w predykatce wyższego rzędu występują czasowniki *succedere, accadere* ('zdarzyć się, mieć miejsce') i pochodne, a zdarzenie, o którym mowa w zdaniu podzielnym ma wartość iteratywną bądź potencjalną (a więc niefaktywną):

- (7) *Succede che le persone presentano/presentono certe disgrazie*
'Zdarza się, że ludzie przeczuwają-SBJ.PRES./INDC.PRES. jakieś nieszczęścia'

Dla porównania: w przypadku zdarzenia konkretnego, czyli faktywnego, po tych samych predykatach stosuje się tryb oznajmujący:

- (8) *E' successo che ha subito presentito la disgrazia*
(Zdarzyło się, że od razu przeczuł-INDC.PPR. nieszczęście)

Do funkcji dubiatywnej zaliczany jest również subjunktiw w predykatach zdań podzielnych okolicznikowych następczych, odnoszących się do zdarzeń, które nastąpiły po zdarzeniu wyrażonym przez zdanie nadzielne:

- (9) *E' andata via prima che arrivasse Giovanni*
(Wyszła zanim przyszedł-SBJ.IMP. Giovanni)
 Resto qui finché lui non esca
(Zostanę tu aż wyjdzie-SBJ.PRES.)

Subjunktiw dubiatywny jest też używany w zdaniach okolicznikowych przyczynowych, kiedy przyczyna uważana jest za niepewną, takich jak w przykładzie (10). Lecz również w tym przypadku zdania takie jak (10) nie wykluczają indikatiwu:

- (10) *Non l'ho fatto perché abbia paura/ho paura, ma perché ci credo*
(Nie zrobiłem tego dlatego, że się boję-SBJ.PRES./INDC.PRES., ale dlatego, że w to wierzę)
O perché non lo avesse/aveva visto, o per qualche altra ragione, non lo salutò
(Czy to dlatego, że go nie widział-SBJ.TRPAS./INDC.PIUPERF., czy też z jakiegoś innego powodu, nie przywitał się z nim)
(Salvi i Vanelli 2004:257)

Wreszcie, subjunktiw dubiatywny występuje też w protazie zdań hipotetycznych przypuszczających (11a) i kontrfaktywnych (11b), jak również w zdaniach klasyfikowanych jako czasowe o wartości hipotetycznej (11c). W zdaniach przypuszczających stosuje się *imperfetto*, natomiast w zdaniach kontrfaktywnych występują formy *trapassato*, a w apodozie takich zdań używa się odpowiednich czasów trybu warunkowego (COND.).

- (11) a. *Se succedesse, sarei contenta*
(Gdyby się stało-SBJ.IMP., byłabym-COND.PRES. zadowolona)
b. *Se mi avesse avvertita, non mi sarei arrabbiata*
(Gdyby mnie uprzedził-SBJ.TRPAS. nie wściekłabym-COND.PAS. się
c. *Quando Cecilia fosse tornata, tutto sarebbe cominciato peggio di prima*
'Kiedy/jak by wróciła-SBJ.TRPAS. Cecylia, wszystko zaczęłoby-
COND.PAS. się (znowu) gorzej niż przedtem' (Wandruszka:
199)

Do kontestów hipotetycznych mozna sprowadzić również zdania podrzędne okolicznikowe przyzwalające (12a) oraz porównawcze (12b), takie jak:

- (12) a. *Per impetuosi che fossero, non dovevano commettere un'imprudenza simile*
(Jakkolwiek by (nie) byli-SBJ.IMP. porywczy, nie powinni-SBJ.IMP.
popełniać takich nieostrożności)
(Wandruszka:464).
b. *Si comporta come se fosse una principessa*
(Zachowuje się jakby była-SBJ.IMP księżniczką)

Subjunktiw stosowany jest także w pozostałych zdaniach podrzędnych okolicznikowych porównawczych takich jak (13a-b), co tłumaczy się tym, że zdarzenie do którego odsyła porównanie ma charakter niefaktywny. Również w zdaniach typu (13a) obok subjunktiwu może występować tryb oznajmujący:

- (13) a. *Antonio ha corso meglio di quanto (non) abbiano/hanno fatto gli altri*
(Antonio biegł lepiej niż biegli-SBJ.PERF./INDC.PERF. pozostali uczestnicy)
b. *Maria è più intelligente di quanto non sia pigra*
(Maria jest bardziej inteligentna niż jest-SBJ.PRES. leniwa)
(Belletti 1991: 844)

Podobnie do przykładów w rodzaju (12b) i (13) można interpretować zdania z superlatywem, bowiem zdania względne w nich zawarte mają charakter potencjalny, niefaktywny:

- (14) *E' la donna più bella che sia mai esistita*
(To jest najpiękniejsza kobieta, jaka kiedykolwiek istniała-SBJ.PERF.)
E' il film più interessante che abbia visto
(To jest najciekawszy film jaki widziałam-SBJ.PERF.)

Również w zdaniach względnych odnoszących się do grupy nominalnej niereferencyjnej, zależnych od predykatów wyrażających wątpliwość, opinię, przypuszczenie (cytuję za Salvim i Vanelli) stosuje się subjunktiw o wartości dubitatywnej. Zdania takie przypominają przytoczone wyżej przykłady (5) z subjunktiwem wolitywnym (jak widać na przykładach, można tu także użyć indikatiwu):

- (15) *Non conosco nessuno che abiti/abita qui*
(Nie znam nikogo kto by tu mieszkał-SBJ.PRES./INDC.PRES.)
Non era una cosa che potesse/poteva essere fatta
(To nie było coś co można było-SBJ.IMP./INDC.IMP. zrobić
Conosci un italiano che non sia/è contento di sé?
(Czy znasz Włocha, który by nie był-SBJ.PRES./INDC.PRES. z siebie zadowolony?)

Subjunktiw występuje także w zdaniach względnych, z poprzednikiem zawierającym kwantyfikator taki jak: *ogni, tutto, qualsiasi, ciascuno, chiunque*, itp. Często w takich zdaniach poprzednik bywa pominięty (patrz 16 b). Tak

więc również i w tym wypadku grupa imienna, do której się odnoszą ma charakter nireferencyjny:

- (16) a. *Mi va bene qualsiasi cosa lui faccia*
(Odpowiada mi (wszystko) cokolwiek by (nie) zrobił-SBJ.PRES.)
b. *Aiutavamo chiunque ne avesse bisogno*
(Pomagaliśmy (wszystkim) ktokolwiek tego potrzebował-SBJ.IMP.)
c. *Per ogni decisione che dovesse prendere si consultava con gli altri*
(Co do każdej decyzji, którą miał-SBJ.IMP. podjąć, radził się innych)

Do grupy tej zaliczyłabym również subjunktiw w zdaniach względnych bez poprzednika takich jak:

- (16) Maria non sapeva chi **fosse** il nuovo collega
(Maria nie wiedziała kim był-SBJ.IMP. nowy kolega)

2.3. Trzeci wyróżniany rodzaj subjunktiwu ma wartość określanaą jako faktywno- tematyczną oceniającą:

- (17) *Mi spiacce che sia partito*
(Przykro mi, że wyjechał)
Sono felice che sia andata bene
(Jestem szczęśliwa, że dobrze poszło-SBJ.PPR.)
Sono sorpresa che l'abbia fatto
(Jestem zdziwiona, że to zrobił-SBJ.PPR.)

W zdaniach takich jak (18) predykat wyższego rzędu ma wartość oceniającą, pochodną od wartości wolitywnej, wyraża bowiem preferencję, niechęć, bądź zdumienie/zaskoczenie w stosunku do treści zdania podrzędnego. Nierzadko bywa on zabarwiony emocjonalnie. Zauważmy, że subjunktiw użyty w takich zdaniach, w odróżnieniu od subjunktiwu wolitywnego, odnosi się do zdarzeń, które już miały miejsce w przeszłości, na co wskazuje również *passato prossimo* subjunktiwu, a więc jest on użyty faktywnie.

To samo można powiedzieć na temat przykładów (19 a-c), które wychodzą zdecydowanie poza zakres semantyczny *irrealis*:

- (19) a. *Il fatto che sia partito è noto a tutti*
(Fakt, że wyjechał-SBJ.PERF. jest wszystkim znany)
b. *Che sia arrivato è sicuro*
(To, że dotarł-SBJ.PERF. jest pewne)

c. *Che abbia ragione, lo sappiamo*

(To, że ma-SBJ.PRES. rację, to wiemy)

Puglielli i Castelfranchi 1976 uważają subjunktiw w zdaniach faktynnych typu (19 a- c) za czysty wykładnik syntaktyczny podrzędnosci, będący wynikiem reanalizy wartości semantycznej subjunktiwu. Zresztą niekiedy podobną funkcję ma również subjunktiw dubitywny, występujący jako wykładnik formalny, sygnalizujący charakter podrzędnego predykatu zdania uzupełniającego, co pozwala ominąć sygnał podrzędnosci *che*. W przypadku użycia indikatiwu w takich zdaniach, dopuszczalnego w języku potocznym, pominięcie *che* jest niemożliwe:

- (20) a. *Non sapevo (che) fosse tornato*
(Nie wiedziałam,(że) wrócił-SBJ.IMP.)
 Credo (che) tu non possa farlo
(Sądzę, (że) nie możesz-SBJ.IMP. tego robić)
 Pare (che) sia tutto apposto.
(Wydaje się, (że) wszystko jest-SBJ.IMP. w porządku)
- (20) b. *Non sapevo che era tornato*
(Nie wiedziałam,że wrócił-INDC.IMP.)
 Credo che tu non puoi farlo
(Sądzę, że nie możesz-INDC.IMP. tego robić)
 Pare che sia tutto apposto.
(Wydaje się, że wszystko jest-INDC.PRES. w porządku)

3. Włoski jezykoznawca Prandi (2002) uważa, że nie istnieje wartość ogólna, obecna we wszystkich funkcjach subjunktiwu, która by je łączyła (:33). Tymczasem taką właśnie koherentną skalę znaczeń dla subjunktiwu proponuje w swoim ciekawym ujęciu typologicznym Givón (1994). Także Givón wychodzi od stwierdzenia, że subjunktiw występuje w językach jako jeden z rodzajów modalności *irrealis*, kategorii złożonej, która może przejawiać się w językach w różny sposób. Należy zaznaczyć, że takie ujęcie odbiega od użycia terminu *irrealis* w logice, w której odnosi się on do właściwości zdań znajdujących się poza naturalnym kontekstem językowym. Podejście Givóna natomiast ma charakter zarówno komunikatywno-kognitywny jak i formalno-gramatyczny.

Tak więc, o ile na płaszczyźnie kognitywnej różnica między przestrzenią modalną *realis* i *irrealis* opiera się na pewności subiektywnej (a nie na prawdziwości logicznej), na płaszczyźnie komunikatywnej, dotyczy ona interakcji miedzy mówiącym a adresatem, a więc przesuwa się z poziomu semantycznego – „speaker oriented” – na poziom pragmatyczny. Givón wskazuje na „obszar” (a więc na konteksty i treści, jakich dotyczy *irrealis*),

który może być objęty subjunktiwem. Obszar taki znajduje się na skali pomiędzy dwoma wymiarami: jeden z nich to „niska pewność“ *low certainty* (odpowiadająca modalności epistemicznej), a drugi to „słaba manipulacja“ *weak manipulation* (odnosząca się do modalności deontycznej/walutowej). Wewnątrz tego obszaru wartości modalnych w językach może pojawić się subjunktiw (termin ten odnosi się do wykładnika gramatycznego), zróżnicowany jest jednak dokładny punkt cięcia na skali pomiędzy dwoma podstawowymi rodzajami modalności, od którego począwszy, dany język stosuje subjunktiw. O ile więc nie jest możliwe przewidzieć czy w danym języku istnieje subjunktiw zgramatykalizowany, to można przewidzieć w jakich kontekstach może on wystąpić.

Na podstawie analizy zdań podrzędnych dopełnieniowych w językach świata, Givón (: 280) kreśli skalę wartości modalno-semantycznych realizowanych przez predykaty nadrzędne tych zdań, układającą się w następujące *continuum*:

(21) Main semantic steps on the complementation scale:

- | | |
|---|--|
| a. successful causation (implicative; realis) | |
| b. intended manipulation (non implicative) | |
| MOST LIKELY | |
| c. preference/aversion | |
| RANGE OF | |
| d. epistemic anxiety | |
| SUBJUNCTIVE | |
| e. epistemic uncertainty (non-factive) | |
| COMPLEMENTS | |
| f. epistemic certainty (factive; realis) | |
| g. direct quote (dissociation from the speaker's perspective) | |

Czasowniki najczęściej występujące jako predykaty wyższego rzędu (b-e) są przedstawione w schemacie (22), przytoczonym przez Givóna (: 280). Do schematu Givóna została tu dodana druga kolumna, w której umieszczone są odpowiednie przykłady zdań włoskich:

(22) Deontic (manipulative) side

a. ‘weak intended manipulation’ (<i>tell, ask, suggest</i>)	Gli ho detto che lo facesse (Powiedziałem mu żeby to zrobił-SBJ.IMP.)
b. ‘preference’	Vuole che io venga

(want/wish, prefer, expect)	(Chce, żebym przyszedł-SBJ.PRES.)
c. ‘epistemic anxiety’ (hope, fear)	Temo che venga (Obawiam się, że przyjdzie-SBJ.PRES.)
d. ‘low epistemic anxiety’ (not-sure, doubt, suspect, ask if, not know if)	Penso che venga (Myślę, że przyjdzie-SBJ.PRES.) Mi sembra che sia partito (Wydaje mi się, że wyjechał-SBJ.PERF)

Epistemic side

Z tej skali modalności każdy język wybiera sobie dowolny obszar, w ramach którego nadaje czasownikowi podrzędnemu specjalny wykładnik modalny, chociaż wybór predykatów zdań podrzędnych zaliczanych do *realis* bądź *irrealis* może się różnić nawet w bliskich sobie językach. Widać to na przykładzie predykatów wyższego rzędu typu (d.), które, jak wynika z przykładów schematu (22), we włoskim występują w subjunktywie, natomiast w analogicznych zdaniach pokrewnego języka francuskiego w indikatywie:

- (23) Je pense qu’**il vient/*vienne**
(Myślę, że przyjdzie-INDC.PRES.)
Il me semble qu’**il est parti/*soit parti**
(Wydaje mi się, że wyjechał-INDC.PERF.)

Nie wszystkie jednak predykaty grupy (d.) we francuskim występują w indikatywie, podobnie bowiem jak we włoskim (24a), subjunktyw pojawią się we francuskim na przykład po predykacie wyższego rzędu, wyrażającym wątpliwość (24b):

- (24) a. Dubito che **venga**
(Wątpię czy przyjdzie-SBJ.PRES.)
b. Je doute qu’**il vienne**
(Wątpię czy przyjdzie-SBJ.PRES.)

3.1. Również predykaty zdań podrzędnych okolicznikowych oraz subjunktyw użyty optatywnie w zdaniach niezależnych mogą być włączone bez przeszkoła w ogólny model Givóna. Tak więc zdania okolicznikowe, włączając w to zdania hipotetyczne (zob. 9-11), wyrażają inherentnie modalność irrealis i mogą być wpisane w jej obszar niskiej pewności (*low certainty*): (288). Dodamy tu, że również zdania okolicznikowe celowe (zob. (4)), które wyrażają wartość deontyczną subjunktywu, nie wymienione przez Givóna, dają się zaklasyfikować po stronie manipulacyjnej (deontycznej) schematu 22.

Podobnie daje się wpasować w schemat (22) od jego strony deontycznej imperatyw 3ej os., stosowany w funkcji “słabej manipulacji” (*weak manipulation*), podczas gdy imperatyw 2ej os., gdzie subjunktiw nie występuje, wyraża manipulację silniejszą, czyli mniej formalną (: 299). Do słabszych przejawów modalności oceniającej (walutatywnej) zalicza Givón subjunktiw stosowany w zdaniach optatywnych (określa on je jako hortatywne (zob. 25a), wyrażające nadzieję (zob. 25b) i słabą preferencję (zob. 25c): “hortative, hope and weak preference” (: 299)). Podaję tu odpowiedniki włoskie hiszpańskich przykładów Givóna):

- (25) a. **Che venga!** (Niech przyjdzie-SBJ.PRES.)
b. **Venisse!** (Oby przyszedł-SBJ.IMP. !)
c. **Meglio che venga** (Lepiej żeby przyszedł-SBJ.PRES. !)

3.2. Niemniej, część danych języka włoskiego, a mianowicie trzecia wyróżniona przez Wandruszkę funkcja subjunktiwu: faktywno-tematyczna oceniająca, wychodzi poza wyznaczony przez Givóna obszar występowania subjunktiwu w językach, przedstawiony w schemacie (21). W rzeczywistości, przykłady takie jak (18-19) wydają się odpowiadać poziomowi (f.) na tym schemacie, nie objętym działaniem subjunktiwu. Tymczasem, na podstawie interpretacji danych języka hiszpańskiego, w którym również występuje subjunktiw w funkcji tematyczno-faktywnej oceniającej, Givón pokazuje, że nie tylko wartość wolitywna subjunktiwu (w terminologii Givóna: deontyczna-oceniająca) i dubitatywna (epistemiczna), lecz również trzecia z wyróżnianych funkcji mogą być włączone bez przeszkód w ogólny model przedstawiony w schemacie (21). Ze schematu tego wyłania się również nieco odmienna klasyfikacja funkcji subjunktiwu w porównaniu z klasyfikacją Wandruszki, a mianowicie Givón łączy funkcję deontyczną (wolitywną) z funkcją oceniającą (walutatywną), która w istocie jest jej bliska, podczas gdy Wandruszka umieszcza funkcję oceniającą razem z tematyczno-faktywną. Połączenie funkcji oceniającej z sąsiadującą z nią na skali modalnej deontyczną pozwala Givónowi interpretować różnicę między przypadkami takimi jak (3a-b) (odpowiadającym wartości a. w schemacie (21)) i (3c) czyli wartości b. w tymże schemacie) w sposób następujący: w przypadku (3) modalność deontyczno-oceniająca (czyli *irrealis*) odnosi się do zdarzeń mających miejsce w przyszłości w stosunku do czasu zdania nadzawanego, natomiast w (18-19) czy też w przykładach (26) predykaty zdania podrzędnego wyrażają zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Takie zdania podrzędne są więc presuponowane czyli faktywne, a co za tym idzie, należące do zakresu modus realis:

-
- (26) E' interessante che l'**abbia fatto**
(Ciekawe, że to zrobił-SBJ.PPR.)
E' normale che l'**abbia detto**
(To normalne, że tak powiedział-SBJ.PPR.)
E' sorprendente che l'**abbia pensato**
(To zdumiewające, że tak pomyślał-SBJ.PPR.)
E' doloroso che **sia successo**
(To bolesne, że się zdarzyło- SBJ.PPR.)

Mamy tu więc do czynienia z konfliktem modalnym: z jednej strony zdarzenie faktywne, wyrażone przez predykat podzielny, a z drugiej predykat wyższego rzędu, na ogół zabarwiony emocjonalnie, który wyraża modalność deontyczną (wolitywną) oceniającą. Givón przypomina, że tego rodzaju sytuacje konfliktowe są traktowane przez języki na dwa sposoby: przez użycie indikatiwu (t.j. w angielskim) albo poprzez użycie wykładnika *irrealis* czyli subjunktiwu, tak jak w innych przypadkach modalności deontyczno-oceniającej, co występuje w języku hiszpańskim, oraz - dodamy- również we włoskim i częściowo we francuskim. Tego typu interpretacja, według Givóna „is consistent with what we have seen so far about both the subjunctive and *irrealis*, and modality in general, as a complex, multidimensional semantic-pragmatic domain, rather than a simple, binary, logical category“ (: 309).

Inną interpretację przykładów subjunktiwu faktywnego w języku włoskim (zob.(18-19) i (26)) proponuje Wandruszka 1991, który uważa, że forma ta, wyrażająca, jak podkreśla, brak asercji, pojawia się w zdaniach typu (18-19) w związku z charakterem presuponowanym, a nie asertorycznym predykatu podzielnego. Podobnie zresztą interpretują subjunktiw hiszpański w zdaniach analogicznych do włoskich (18-19) Bybee et al. 1994, dla których tego typu użycia to rezultat reanalizy subjunktiwu jako wykładnika zdania zależnego, z definicji nieasertorycznego: „...the use of subjunctive in presupposed evaluative clauses in Spanish, is the result of reanalysis of the subjunctive as a general concomitant of non assertive complement clauses“ (222). Wydaje się jednak, że idea konfliktu modalnego sformułowana przez Givóna pozwala zrozumieć lepiej dlaczego nastąpiła reanaliza, w wyniku której subjunktiw przeniknął do zdań faktywnych, oraz jakimi drogami przebiegała. Elementem wyzwalającym taką reanalizę jest wartość semantyczna wolitywno-oceniająca predykatu wyższego rzędu w stosunku do zdań zależnych, które kodyfikują zdarzenia mające miejsce w przeszłości, czyli faktywne i presuponowane (zob. (18 a-c)), w odróżnieniu od podobnych semantycznie jeśli chodzi o predykat wyższego rzędu zdań oceniających typu (3d), odnoszących się do przyszłości.

Lecz jak zdać sprawę z występowania subjunktiwu w zdaniach faktywnych zależnych od predykatu wyższego rzędu, który nie ma ani wartości oceniającej, ani wolitywnej (zob. (19)) ? Zważywszy, że treść zdań podrzędnych jest presuponowana, można uznać, że subjunktiw występujący w zdaniach zależnych zaczyna być postrzegany (i reanalizowany) właśnie jako wykładnik zdań presuponowanych, niezależnie od wartości semantycznej predykatu wyższego rzędu. Jest to szczególnie widoczne w zdaniach podrzędnych w pozycji tematycznej, takich jak (19 a-c), a więc silnie nacechowanych jako presuponowane. W rezultacie takiej gramatykalizacji syntaktycznej następuje radykalne oddalenie się subjunktiwu od podstawowych wartości semantycznych przezeń wyrażanych: wartość tematyczno-faktywna bowiem wydaje się dość odległa od deontyczno-wolitywnej czy epistemiczno-dubitatywnej, typowej dla subjunktiwu w różnych językach. W przykładach takich jak (19a-c), jakich Givón nie bierze pod uwagę, subjunktiw włoski, zgodnie z interpretacją Puglielli i Castelfranchi 1976, wydaje się być wyłącznie wykładnikiem funkcji syntaktycznej podrzędności, mocno osadzonym w sferze *realis*.

4. Na zakończenie, ogólna uwaga na temat ewolucji kategorii subjunktiwu w dzisiejszym standartie włoskim. Jak zauważa wielu językoznawców, subjunktiw nierzadko jest zastępowany przez indikatiw, szczególnie w mowie potocznej, czy też w interakcji językowej, której czas planowania jest bardzo ograniczony, lecz nie tylko, bowiem zjawisko to spotykane jest także w języku pisany. Według włoskiego lingwisty Mazzoleniego (2002 : 73), w ramach tej tendencji nie wszystkie przypadki użycia subjunktiwu bywają zastępowane przez formy czasów indikatiwu. Zauważa on mianowicie, że zastępowany jest przede wszystkim subjunktiw uwarunkowany morfosyntaktycznie, o ograniczonej funkcji kumunikatywnej, słabo umotywowany semantycznie. Paola Benincà (1993: 262) zwraca uwagę natomiast na cechę regionalną takiej ewolucji, nie podlegając jej bowiem odmiany północne języka włoskiego mówionego, a silniejsza jest ona w odmianach środkowo-południowych. Ogólnie można stwierdzić, że ograniczenie stosowania subjunktiwu jest uważane za jeden z przejawów zmian językowych dzisiejszej włoszczyzny.

Bibliografia:

Benincà P., 1993, *Sintassi*, w Sobrero A. (pod red.), *Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture*, Editori Laterza, Roma – Bari: 247 – 290.

Bybee, J. - Perkins, R. - Pagliuca, W. (1994). *The Evolution of Grammar*. The University of Chicago Press, Chicago.

Gebert L. (2002), *Il congiuntivo in russo: un approccio contrastivo*, w Schena L., Prandi M., Mazzoleni M. (pod red.), *Intorno al congiuntivo*, Clueb, Bologna 2002, pp. 241-262.

Givòn, T. (1994). «*Irrealis and the subjunctive*» w *Studies in Language* XVIII, 2. 265-337.

Mazzoleni M. (2002). *Il congiuntivo nel periodo ipotetico*, w Schena L., Prandi M., Mazzoleni M., *Intorno al congiuntivo*, Clueb , Bologna: 65 – 82.

Prandi M. (2002), *C'è un valore per il congiuntivo?*, w Schena L., Prandi M., Mazzoleni M., *Intorno al congiuntivo*, Clueb , Bologna: 29 – 44-

Puglielli, A. - Castelfranchi, C. (1976). «Sul congiuntivo nelle frasi ipotetiche e il modo ipotetico». *Rivista di Grammatica Generativa* I, 2. 79-100.

Renzi, L. - Salvi, G., a cura di (1991). *Grande grammatica italiana di consultazione II: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione*. Il Mulino, Bologna.

Salvi G. – Vanelli L. (2004), *Nuova grammatica italiana*, Il Mulino, Bologna.

Wandruszka, U. (1991). «Frasì subordinate al congiuntivo» w Renzi, L. - Salvi, G., (pod red.), *Grande grammatica italiana di consultazione II*, 415-481.

Summary:

Notes on Italian Subjunctive

The subjunctive mood, a Latin inheritance in Romance languages, is much more developed in Italian than in other languages of this group and is a part of the *irrealis* modality.

Italian grammatical tradition distinguishes the following subjunctive values: volitive (deontic), dubitative (epistemic) and factive - thematic .

The author applies Givón's scale of *irrealis* in world languages , which goes from ' low certainty' (corresponding to epistemic modality) to 'weak manipulation' (referring to deontic/valutative modality) sub-modes , to show how, in Italian, these modal-semantic values form a coherent *continuum* occupied by the subjunctive. This framework accounts also for the factive-thematic subjunctive which represents a sort of modal conflict: while the verb of the main clause has a valutative function present in deontic modality (hence *modus irrealis*) , the verb in subordinate clause refers to past presupposed events (hence *modus realis*).

The subjunctive in such subordinate presupposed clauses in Italian is a result of a reanalysis of the subjunctive as a general concomitant of non assertive complement clauses when the main verb exhibits a valutative meaning. Recent tendencies of spoken Italian show that such occurrences of the subjunctive tend to be replaced by the indicative.

Дејан Геговски

Соработник на ИЦАЛ од САД
dejanmanu@yahoo.com

**Околу субјунктивните комплементарни реченици
во дијалектите на македонскиот јазик**

1. На друго место (сп. Геговски, 2007) ги претставивме основните модели на комплементарни реченични конструкции присутни во дијалектите на македонскиот јазик, почнувајќи од конструкциите со и без конектор, преку конструкциите со таканаречени зависни прашања, завршувајќи со конструкциите во кои пропозиционалниот аргумент е остварен како номинализирана трансформа. Во центарот на вниманието таму беше барањето корелација меѓу семантиката на предикатот во надредената реченица и површинската формализација на комплементарната реченица.

Предмет на анализа во овој труд е еден специфичен тип комплементација, каде што во функција на пропозиционален аргумент се јавува *да*-конструкцијата, т.е. субјунктивот со формантот *да*. Субјунктивните комплементарни реченици стојат наспрема останатите комплементарни, со тоа што овде имаме работа со суспендирана фактивност на пропозиционалните аргументи, меѓутоа за фактивноста и за другите специфики на овој тип комплементација ќе зборуваме повеќе на крајот на овој труд. Овде само ќе кажеме дека во пропозициите со глаголски предикати кои ги прифаќаат како аргументи субјунктивните *да*-конструкции појдовниот аргумент е обично ‘човек’, додека вториот аргумент за референт има цела подредена пропозиција. *Да*-конструкциите од овој тип се градени по ист модел: *да* + форма на презент од матичниот глагол.

Употребата на *да*-конструкциите, т.е. субјунктивот со формантот *да*, во комплементарните реченици е мошне фреквентна. Тие се јавуваат како аргументи на надредени глаголски предикати од повеќе семантички полиња. Овде се зацртуваат две принципијелно различни групи. Во едната од нив појдовниот аргумент на надредениот и појдовниот аргумент на подредениот предикат се задолжително кореферентни, а во другата таквата кореферентност е можна, но не и задолжителна. Во првата група како најфреквентни

се изделуваат субјунктивните да-конструкции зависни од фазни и модални предикати, а во втората субјунктивните конструкции зависни од волитивни предикати. Сите тие задолжително имплицираат дополнување во вид на да конструкција, т.е. го бараат субјунктивното да, и како такви се маркирани по начин

Поради ограничениот простор овде ќе приведеме примери само со најрепрезентативните предикати-претставници на двете групи, без да се задржуваме на сите подгрупи и семантички гнезда. Повеќе примери може да се најдат во веќе споменатата Геговски, 2007.

2. Субјунктивни да-конструкции зависни од модални предикати. Во овој дел ќе ги разгледаме комплементарните конструкциите од типот *може да...*, *мора да...*, *треба да...*, *смее да...* *има да...*. Се работи за две предикации од кои едната го именува дејството, односно настанот (процесот, состојбата...), а другата носи дополнителна информација за начинот на остварувањето на тоа дејство. Модалните глаголи претставуваат формализација на двоаргументни предикати. Во однос на селективните ограничувања што тие им ги наложуваат на своите аргументи, се забележува дека првиот аргумент во основа за референт има човек, додека вториот аргумент е задолжително пропозиционален. На семантички план, во нивната основна употреба, модалните предикати изразуваат деонтичка модалност, поретко и епистемска, пр.: *Може да е веќе дојден*.

Инвентарот на глаголските лексеми способни да се јават во овие конструкции го сочинуваат: *може, мора, треба, смее, има, сака*,

Субјунктивните да-конструкциите имплицирани од модалниот глагол *може* се мошне фреквентни во дијалектите на македонскиот јазик:

Зајмил мало п'аре ама не моел да ги врати (Слатина, Тетовско), *П'челке бродимо а т'рмке не-можемо да-ги-изброимо* (Орашац, Кумановско), *Ја не-можу овако да-ж'иву* (Цидимирици, Овчеполско), *И он јал, јал не-можел да-г-'ујзеде* (Скопје), *Овија слуша ама не може да ги види* (Велес), *Не можи да вати арми: и заминива за 'Орит* (Дихово, Битолско), *Не-моев да е најда и је запалиф шумата* (Збажди, Дебарско), *Не-могол да-је-фатит лисицата* (Волино, Струшко), *Полнот беше доба најсигурна, инаку*

можеја да не фатет (Охрид), *Мачиле, штуриле, не-можеле да-го-научат* (Кочани), *И он не-можел да-изв'арди ламјата* (Лешко, Благоевградско), *Не-можум да-видум ќој ма-уждире* (Николич, Дојранско), *Тута шта-можаш да-разбираш изика на-ж'отните* (Горно Броди, Драмско), *Ден'a ја-сечеја и не-можеја да-је-к'утнат* (Буф, Леринско), *Татко-му не-можел да-преплива м'орјето* (Костур).

Во најголемиот број примери може поседува парадигма по лице и број. Ретки се примерите во кои тој е сведен на неменлива, категоријално немаркирана форма за 3 лице единина, нешто слично како глаголска модална партикула:

Ниа не-може да-се-пог'одимо (Цидимирци, Овчеполско),
Санто, сега мојт да умрам (Охрид).

Она што го кажавме за субјунктивните да-конструкциите воведувани од модалниот глагол *може*, во голема мера важи и за *мора*, кој ја чува парадигмата по лице и број:

Мораш све да-го-заработиш (Добровница, Кривопаланечко),
Морам цефки да му свиткам (Куново, Гостиварско), *Мора да го чува огнот да не угаснет* (Веле Брдо, Реканско), *Богатите деца книги не ми даваја, та мораф сфе да запишвам* (Охрид), *Морум да-му-к'ажум* (Николич, Дојранско), *Морахме сичко да-туруваме уф-главата* (Чифлиник, Демирхисарско),

нешто почеста е употребата на неговата немаркирана форма:

Старци м'ора да-једат, не-можат ноќ да-прек'арат (Горобинце, Овчеполско), *Мора ѓекако да ти се 'одужим* (Кукуљане, Горанско), *Тија мора да ти врват* (Здуње, Порече), *Мора да-ми-к'ажеш што-се-насмеја* (Тајмишта, Кичевско), *Мора д'я-бегме пукрај-друга страна* (Морарци, Кукушко).

Субјунктивните да-конструкции имплицирани од модалниот глагол *треба* се разликуваат од претходните по тоа што тој редовно се јавува во 3 лице единина, т.е. нема парадигма по лице и број:

Сваќа ми 'Ефка се м'ужеше и тр'ебаше да-је-доем на свадба (Теарце, Тетовско), *Там имало 'умрен чов'ек и попот требало да-га-отое* (Крива Паланка), *Ја требе да идам на пазар* (Велес), *Море чојку, треба да-го-ж'ениме детево* (Српци, Битолско), *Треббит едно врешче солј да изејш* (Струга), *'Утре требе па џал-ден да-одам* (Радовиш), *Трепаше до:-иск'арме ут-с'елто* (Маловци, Кукушко), *Требува*

ќојќе да јадиш (Корнишор, Ениџевардарско), *Колку чиза трибуша да плаќам* (Струпино, Мегленско).

Среќаваме и примери со блокирана позиција на првиот аргумент, каде што се подразбира персонален агенс, но тој останува неопределен. Модалниот предикат на површината на текстот се јавува како едноаргументен, со единствениот, пропозиционален аргумент оформлен како субјунктив, пр.:

Негде требало да се одит (Иванчишта, Кичевско), *Требало да се каже навреме* (Велес).

Субјунктивните да-конструкции зависни од *смее* се доста поретки во дијалектниот јазик, модалниот глагол редовно има парадигма по лице и број:

Мори жено, не-смејем да ти к'ажем, 'ако ти к'ажем, ќе 'умрем (Вратница, Тетовско), *Одовде не смееш да мрдаш никаде* (Велес), *Никој не смејеше да им речет нешто* (Здуње, Порече), *Не смеа да-ти-отвора* (Делчево), *Знам синко ама не-смеа да-ти-к'ажа* (Смојмирово, Малешевско), *Сига не-смејах да-са-добрлијам* (Чифлицик, Демирхисарско).

Уште поретки се субјунктивните конструкции во кои како модален се јавува глаголот *има*: *Кољку имам да ти давам* (Слатина, Тетовско), *Татко има да му изгуби главу и на њега* (Лопате, Кумановско). Овој глагол поседува две семантички деривирани модални варијанти: менлива по лице и број – за изразување внатрешна обврска (како во првиот пример), и неменлива (како во вториот пример).

Од сите досега претставени примери, би можело да се каже дека нема некои поголеми разлики меѓу дијалектите на македонскиот јазик, впрочем тие во тој поглед се близки и до состојбата во стандардниот јазик. Меѓутоа, првите поголеми отстапувања ни доаѓаат од југоисточните македонски говори, особено пиринските и егејските. Се работи за конструкциите со модален глагол во функција на самостоен модализатор, без да: *Не-мога заспа џала ќош* (Јакоруда, Разлошко), *Това не мож го напрае ќикој* (Банско, Разлошко), *Сја Гарцте тук са-блиску, ки-почне вујна, к-устанте виј нăđолу, нă-мош си-дојте сејне* (Кукушко). Историски развојот на ваквите конструкции со и без да одел паралелно со развојот на *velle*-футурот. Денес низ дијалектите на македонскиот јазик среќаваме две

футурски формули – со и без субјунктивното *да*. По загубата на инфинитивот и неговата замена со *да*-конструкцијата во футур сме ја добиле формулата *ќе да*. Така е и денес во кичевско-поречките говори, во Корчанско имаме *жа*, во Костурско и Лагадинско *за* (добиени по пат на контаминација од *ште да*, не без влијание на грчката футурска партикула *να* посебно во случајот на формата *за*), а во галичкиот дијалект наоѓаме *ќа* (настанато од *ќе да*)⁴⁴. Оваа формула е присутна и во грчкиот, албанскиот и влашкиот⁴⁵. Во останатите дијалекти на македонскиот јазик ја среќаваме формулата без *да*, кое според Блаже Конески се елиминирало во тие состави бидејќи не вршело никаква суштествена разликувачка служба⁴⁶. Инфинитивот го загубил карактеристичниот формант *-ти*, а неговиот остаток бил преосмислен како форма за 3 лице еднина презент и претворен во соодветна категоријална парадигма. Овој процес во говорите во Разлошко и Кукушко ги зафатил и модалните глаголи, Зузана Тополињска⁴⁷ го регистрира и во југоисточните српски говори (сп. *Види поп да-с-ов'ога не-може излезне на-к'рај, И не смеш-се пожалиши ст'ара од млади, Мора појдемо па да уступ одморимо волови*), а Петар Хр. Илиевски (1988) приведува ваков пример по *verba voluntatis* (*volo facias*) уште од вулгарнолатинскиот.

Следната група примери ни доаѓаат од Лагадинско и Драмско: *Ни можи за да стани тас р'бота* (Сухо, Лагадинско), *'Аку ма устай муга за да дојда* (Висока, Лагадинско), *Млого шт'ото гарм'еше, вејке не-можеше за-да-ст'ои ласт'ире от-срех* (Горно Броди, Драмско), *Сам сеѓа отслабнал та не-муга за-да-х'одем* (Горно Броди, Драмско). Во сите овие примери се јавува едно редундантно *за*, составот *за да* ја проширил својата функционална зона и на контексти каде што би се очекувала само *да*-конструкцијата, т.е. субјунтивот со формантот *да*. Примери со редундантно *за* (во составот *за да*) во функција на комплементарен оператор ќе среќаваме често во македонските ди-

⁴⁴ Видоески, Б., *Дијалектите на македонскиот јазик*, Т.1., Скопје 1999.

⁴⁵ Илиевски, Хр. П., *Балканолошки лингвистички студии*, Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје 1988.

⁴⁶ Конески, Б., *Историја на македонскиот јазик*, Скопје 1986.

⁴⁷ Тополињска, З., *Инфинитив VS да-субјунтив у формули velle-футура*, Зборник реферата са научног скупа Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш 1993.

јалекти од Егејска Македонија, но тие се карактеристични (како што ќе видиме понатаму) пред сè за еден тип субјунктивни конструкции зависни од волитивни предикати, како и за еден тип инхоативи. Появата на ова редундантно *за* покажува една општа тенденција во јужните македонски говори за изедначување на показателите на субјунктивната комплементација и на релацијата ‘цел’ (оваа тенденција е позната во повеќе јазици и се чини има универзален карактер, сп. ром. *să*, алб. *të*, грч. *vá* итн.). И во двата случаја како показател се јавува субјунктивната конструкција *да+презент* (како што е впрочем и во стандардниот јазик), но кај релацијата ‘цел’ ова конструкција се засилува по балкански модел со предлогот *за*. Составот *за да*, прилично добро сраснат, почнал да сешири надвор од финалните конструкции најпрво, како што рековме, кај субјунктивните конструкции зависни од волитивни предикати и кај некои инхоативни *да*-конструкции, а оттаму и во необични контексти како во горните примери.

Претставениот преглед на субјунктивните конструкции имплицирани од модални глаголи покажува дека пропозиционалниот аргумент оформлен како субјунктив претставува задолжително дополнување на модалниот предикат. Тој по самата своја природа е семантички несамостоен и заедно со својот “втор” пропозиционален аргумент создава сложен предикат. Во врска со категоријалната карактеристика на модалниот предикатски израз по лице и број, видовме дека некои модални глаголи можат да се сведат на неменлива, категоријално немаркирана форма за 3 лице единина, нешто како глаголска модална партикула. Токму ваков пат поминале партикулите *ќе* и *би* и тие се денеска потполно петрифицирани, додека модалните глаголи сè уште ги чуваат и своите темпорални и статусни форми (пр. *можеше*, *можело*). За модалниот глагол *треба* можеме да констатираме дека тој е веќе сведен на неменлива форма на 3 лице единина, а од другите глаголи тој процес е најнапреднат кај *мора*, па кај *може* и на крајот *смее*. За *има* рековме дека има две семантички деривирани модални варијанти, од кои едната (почестата) е редовно неменлива по лице и број. Ова се однесува на сите дијалекти на македонскиот јазик.

Субјунктивните конструкции зависни од модални предикати имаат идна темпорална перспектива, се однесуваат на настани (процеси, операции итн.) коишто би требало да се остварат во

иднина, нивната содржина не може да се оценува од гледна точка на вистинитоста.

3. Субјунктивни да-конструкции зависни од фазни предикати. Семантиката на фазните предикати е многу сиромашна, се сведува на определување на фазата на дејството, па меѓу нив разликуваме инхоативи, континуативи и терминативи. Носители на фазното значење се глаголите *почне*, *продолжи*, *заврши*, кои имплицираат по еден реченичен аргумент оформлен како субјунтив. По самата своја природа тие се неавтономни, синсемантички, нивната употреба без да се определи процесот (дејството, операцијата) чија фаза тие ја именуваат е семантички некоректна. Доказ за нивната несамостојност е фактот дека соодветните предикати можат да се оформат и како глаголски префиксни. Фазната семантика носи со себе ограничувања во однос на категоријата вид: основната видска форма на инхоативите и терминативите е свршената, додека глаголскиот предикат зависен од нив е со несвршен вид⁴⁸. Појдовниот аргумент кај фазните предикати, за разлика од модалните, а како што ќе видиме подолу, не мора како референт да има човек, тоа може да биде и настан (процес, ситуација и сл.).

Меѓу субјунктивните конструкции зависни од фазни предикати посебно се изделуваат инхоативните, кои се многу фреквентни во дијалектните текстови. Инвентарот на глаголските лексеми способни да се јават во овие конструкции го сочинуваат *почне*, *фати* и *зеде*. Пред да ја претставиме нивната географска распространетост и некои други нивни карактеристики, ќе приведеме повеќе примери:

Работата му-т'ргнала и почнал да п'ечали п'аре (Једоарце, Тетовско), *После отпочнал да-га-превара* (Орашац, Кумановско), *Лутаеки така почтало да-мркнува* (Долни Стубол, Кратовско), пример кој покажува дека кога станува збор пред сè за метеоролошки појави фазните предикати на површината на текстот можат да се појават и како едноаргументни, со единствениот, пропозиционален аргумент оформлен како да-конструкција, *Почнале п'етлите да-п'еат* (Нова Брезница, Скопско), *Почна да-се-крстит и да-прајт мет'ани: чојко* (Сапотница, Битолско), *Почнале да го дупет ѕидот*

⁴⁸ Миркуловска, М., *Почеток на дејство/состојба како семантичка и граматичка категорија (врз материјал од македонскиот и полскиот јазик)*, Studia Linguistica Polono-MeridianoSlavica, Том 10, МАНУ, Скопје 2000.

(Горенци, Дебарско), *Камбаната почнала да-дрнка* (Кочани) потврда дека појдовниот аргумент не мора задолжително да има човек како референт, тоа може да биде и неодушевен материјален предмет, *Почна мечката да реви* (Палчишта, Мариовско), *Почнали да падат и змеја и момата* (Хаџидимово, Гоцеделчевско), *Пучнале да-мајат сукамејна пу-његу* (Тресино, Мегленско), *Ки-почнат век'и да-изл'ават царфчина* (Кула, Серско).

Со зор зел'е да ги потурчујет (Брод, Горанско), *И они попраснале големе и узеле да-предев* (Куманово), *Насрадин-оца зе-да-тијат* (Дебреште, Прилепско), *Се-дигнала и-со-све-него зела да-бегат* (Жернаница, Реканско), *Зел после да-је-откопвит џелата џешма* (Октиси, Струшко), *Седнали, вечерали и зели да го питат* (Железница, Благоевградско), *Зел да приказва* (Садово, Гоцеделчевско), *Две г'врјуне зеле да-му-пејат на-главата* (Зборецко, Мегленско).

Попат ванчал да-апе зељкуту (Одрено, Кумановско), *Фана да-плаче* (Велес), *Сиромаиот лејлек фати силно да мават со клунот* (Ростуше, Реканско). Во малешевско-пиринската група говори, како и во Еницевардарско, речиси редовно се јавува зафати/зафаќа, каде што инхоативната семантика е зајакната со инхоативен префикс *Мачоро и лисицата зафаќале да-јадат* (Штука, Струмичко), *Като го-достигнали, зафаќали да-го-биат* (Мендово, Благоевградско), *Зафатил да си прај есал как да влези,* (Крушаре, Еницевардарско), *Фатил да-вике пу-њего* (Ѓавато, Гевгелиско), *Фатиха да са биет* (Горно Броди, Драмско), *'Арно 'ама фати ќогу да-студи* (Ошчима, Перинско), *Попо сени фати да дјали нафора* (Бобошчица, Корчанско).

Се забележува дека глаголите што се способни да се јават во овие конструкции се исти на целата описанава територија: *почне* (кој е примарен инхоативен глагол, информацијата за почеток на нешто е вградена во неговиот корен), *фати* и *зеде* (кои се секундарни инхоативи, т.е. такви кои во голема мера го имаат ослабено своето основно значење, а го имаат генерализирано значењето ‘почне’). Конструкциите со *почне* се присутни на цела територија, најфрендентни се во северните и дел од западните (скопските, велешките, гостиварските, кичевските и охридските) и источните (штипско-струмичките, тиквешко-мариовските, малешевските, Гоцеделчевско, Сандинско) говори, а во јужните се најретки.

Конструкциите со *фати* се присутни на најголемиот ареал, најфреквентни се во јужните, а во дел од западните и источните говори функционираат паралелно со конструкциите со *почне* (ареалот каде што *почне* не е доминантен). Поретки се во Гостиварско, Кичевско, во Малешевијата. Од северните говори тие се покарактеристични за овчеполските, поретко можат да се сретнат и во кумановските. Се чини дека како што се оди на север нивната фреквенција опаѓа. Конструкциите со *зеде* се најретки во споредба со претходните и географски поограничени, ги нема или се многу ретки во Овчеполието, во Малешевијата, во Лагадинско, Серско и Воденско.

Интересна група примери ни доаѓаат од македонските дијалекти во Егејска Македонија: *Еден месец п'ордану зафатаа да-се-ндуваа* – Јакоруда, Разлошко, *Зела т'a: да-с-сублече* – Дојран, *Ка га најдех таа чеша, зимах д'а га измиум* – Кукушко, ... *Фатила да си облечи на м'ашки дрехи* – Лагадинско. На почетокот рековме дека основната видска форма на инхоативите е свршената, додека зависниот од нив глаголски предикат е во несвршен вид. Меѓутоа горните примери ни покажуваат дека не секогаш е така, овде се работи за примери во кои пропозиционалниот аргумент е формализиран во свршен вид. А бидејќи и инхоативноста содржи информација за почетокот на настанот (информација карактеристична за свршениот вид), се создава вишок на информација што се користи на експресивен план. Во ваквите примери свршениот вид во кој е претставено дејството во реченицата аргумент исклучува права инхоативност и нè остава со еден вид антиципација, навестување на тоа дејство на експресивен план⁴⁹. Вакви примери без експонент на врската меѓу двата предикативни изрази или со копулативен сврзник како *та*, се уште почести (пр.: *Земе и купи тој чоја* – Крива Паланка, *Фати заплаче* – Тајмишта, Кичевско, *Фати невестата, та зготви ручек* – Палчишта, Мариовско, *После фатиха, го испадиха дјадото* – Сухо, Лагадинско, *Фатил а-пуштал удајта су-килтиме...* – Мегленско, *Јас замах сите ги-исклах...* – Дојранско).

Експресивните инхоативни конструкции со реченичен аргумент во свршен вид не им се туѓи и на другите словенски јазици, сп. во српскиот: *Узеде да се распита на све стране...*, во полскиот: *Wziął i*

⁴⁹ Тополињска, З., *Перифрастични инхоативни конструкции во јужномакедонските дијалекти*, Македонски јазик XXXV, Скопје 1984.

napisať, во рускиот: *Взял да (и) сказал*, во украинскиот: *Взяв и написав* (примерите ги преземам откај Тополињска, 1985), а паралела има и во грчката употреба на паратактични место субјунктивни споеви со ефект на потенцирање на двете предикации како одделни семантички единици⁵⁰.

Интересни се и примерите со инхоативи оформени во несвршен вид (пр.: ...*И па почнува камбаната да-ѓрнка – Кочани, Поповите ќајправо ја отпевале софрата и таке зафаќале да пие* – Галичник, Малорекански), а несвршениот вид всушност е јазична постапка со која се потенцира периодот на траењето на настанот, што би сугерирало почетокот на еден настан да биде сфатен како настан што трае. Сепак продлабочената анализа на несвршениите инхоативи покажува дека тие немаат вистинско дуративно значење туку најчесто изразуваат повторливост, вообичаеност.

Овде го завршуваме прегледот на субјунктивните *да-конструкции* зависни од инхоативни глаголи. Лексичкото значење на овие глаголи се исцрпува токму во информацијата за почетната фаза на дејството чиј назив претставува конститутивен член на реченичијот аргумент, па тие и не можат да се појават во текстот без да биде експлицитно именувано дејството-аргумент. Субјунктивот со формантот *да* претставува задолжително дополнување на надредениот глаголски предикат.

4. Субјунктивни *да-конструкции* зависни од волитивни предикати. За разлика од конструкциите коишто ги разгледавме во претходната група, овде сме веќе соочени со хиерархија на два автосемантични предиката. Волитивните предикати се двоаргументни, со ‘човек’ како референт на појдовниот аргумент и ‘настан (процес, операција...)’ како референт на вториот аргумент. Се работи за надредени предикати кои ја содржат компонентата ‘сака’. Оваа компонента ја содржат голем број предикати, почнувајќи од најексплицитните меѓу нив – оние со коренот *сак-/јьск-*, потоа од семантичкото гнездо: *се труди, се обидува, пробува*, па предикатите од типот *наредува, забранува, дозволува, порачува*, од семантичкото поле *натера, наговори, убеди*, потоа *кани/покани* и др. Кај сите субјунктивни *да-конструкции* од оваа група кореференцијата на

⁵⁰ Тополињска, З., *Македонските дијалекти во Егејска Македонија*, книга прва, Синтакса I дел, МАНУ, Скопје 1995.

појдовните аргументи на надредениот и подредениот предикат не е задолжителна. Примерите се мошне фреквентни:

Косевците ѕакав да-ќупив прљ'ака (Руѓинце, Кумановско), *И сега царо сака да го жени детево* (Дихово, Битолско), *Сакае тие да го расипе братимството* (Пустец, Преспанско), *Сакам на-Царо да-се-мол'ам* (Радовиш), *Имало кумити и искали да-го-франат* (Лаки, Беровско), *Искам да разбираам на сичките животни езиците* (Раздол, Сандинско), *Сакум дă-мă-извозиш* (Дојран), *Пумалту брате не-сак'але да-гу-зеват на-пичалба* (Тресино, Мегленско), *Сакам тирзија да-са-'учам* (Ранци, Кајларско), *Он ѕака да-го-погуби* (Кула, Серско), *'Иштам да ми дајеш ѓас м'ома* (Сухо, Лагадинско), *Ишча Госпатого да ми да лјăп* (Бобошчица, Корчанско), но во истиот текст од Бобошчица малку подолу наоѓаме и: *Ишча Госпатого за да ми да лјăп*, со едно редундантно *за*. Ваква редундандија имаме и во следниот пример од Кајларско: *Децата к'олку растеа т'олку сак'аја за дă нă'учат оти т'атку-му беше шо тăкфо; Ке-гледам прстен да-њајдем* (Диканце, Горанско), *Он сă-трудил дă-им-ги-замене рудитайл'то* (Дојран), *Тиа гледат да-го-ѓадат детето* (Кула, Серско), Конструкциите од оваа група стојат на половина пат до финалните конструкции. Оттаму и примери како следниве: *Глеат гărнето за-д-о-њапалнит* (Цепишта, Дебарско), *Гледај за да го избереш поубавото* (Галичник, Малорекански), *Глеаме за да-ќрстиме 'иште на-неделата* (Елешница, Разлошко), *Сă мă чило за да побăгнă* (Крушово, Серско). Се чини дека овој тип конструкции (со парадрафза ‘се труди/прави напори со некаква цел’), заедно со инхоативните конструкции со глаголи на движење од типот *Двамата кинисахме за да идиме на панаѓур* (со парадрафза ‘тргна со намера да оди’), ја претставуваат клучната алка во деривацискиот процес која овозможила *за да* да се шири надвор од финалните конструкции. *Ја не мислеф да се делуаме* (Зубофце, Гостиварско), *Мислим дă-сă-вăрниме пак д'олу* (Ниманци, Кукушко), *Не мисли да-ој во-чужина* (Кономлади, Костурско); *Сражароф им наредуе и ним да плукаа.* (Сиричино, Тетовско), *И му наредува на сурѓите да се врзи пашата* (Дихово, Битолско), *Заповедуа на офицеро да-му-ѓаде три војника* (Кочани), *Му нарđил на татко му гул'ем бакшиш да му Ѱаат* (Струпино, Мегленско), *Мајка не-му-дозвол'ава да-го-сечат детето* (Кула, Серско), *Татко не-ми-позволи да-бидам заменен* (Чифлицик, Демирхисарско); *Ја ке-гагнат'ерам да-иск'очи џарат на-балканат* (Цидимирици, Овчеполско), *Ја-н'атерал бабата да-донесит троа мас и троа брашно* (Прилеп); *Сите ја*

канеле да јајт (Охрид), *И поканиа-не да одиме у-дедото на-госке* (Радовиш); *С-иск'арале и решиле да-се-делат* (Пожарани, Гостиварско), *Решиле да одет да-о-прашат попот за-оваја-работа* (Цепишта, Дебарско)...

За сите субјунктивни конструкции со надреден волитивен предикат заедничко е дека волитивната семантичка компонента прави сите подредени пропозиции да имаат идна темпорална перспектива – се однесуваат на настани (процеси, операции итн.) коишто би требало да се остварат во иднина.

Овде го завршуваат прегледот на субјунктивните комплементарни реченици во дијалектите на македонскиот јазик и ќе се обидеме да ги формулираме заклучоците. Видовме дека *да* е способно да воведува пропозиционални аргументи имплицирани од предикати од различни семантички полиња, меѓу кои посебно се издвојуваат модалните, инхоативните и волитивните. Сите тие во старословенскиот јазик се јавувале со пропозиционални аргументи во инфинитив. Една од позициите во која тој рано излегувал од употреба е токму позицијата зад глаголи како *сака*, *заповеда*, *моли*, *треба* и сл.⁵¹, па низ историјата може да се следи развојот на овие конструкции. Во однос на семантиката на надредените предикати кои имплицираат комплементарни *да*-реченици во старословенскиот, црковнословенскиот од македонска редакција и Крнишкиот Дамаскин, Ѓуркова (сп. Ѓуркова 2002) констатира состојба којашто кореспондира со современата.

Систематската поставеност на горенаведените конструкции наведува на заклучок дека *да* не е комплементарен конектор, туку формант на посебен глаголски начин за граматичко подредување на еден предикатски израз на друг – субјунктив. Семантичката подреденост на субјунтивот се гледа во суспендирањето на опозицијата фактивност ~ нефактивност. Негова основна карактеристика е неспособноста за конкретна, актуализирана временска референција. Во поглед на неговата темпорална карактеристика тој се однесува како инфинитна глаголска форма, т.е. по самата своја суштина е нефактивен и може да се здобие со конкретна временска референција само преку надредениот глаголски предикат. Зависно од лексичката семантика на тој предикат,

⁵¹ Конески, Б., *Историја на македонскиот јазик*, Скопје 1986.

субјунктивната *да*-конструкцијата се појавува во текстот со идна, омнitemпорална или итеративна темпорална карактеристика.

Имајќи го ова предвид, првиот чекор при класификацијата на комплементарните реченици би бил изделувањето на таканаречените а) *дека*-реченици, кои зависно од други свои категоријални карактеристики, темпоралност, модалност, и сл. можат и мораат да бидат оценувани од гледна точка на својата фактивност, и б) субјунктивни реченици, термин кој не носи никаква алузија на семантиката на анализираните конструкции.

Користена литература

- **Видоески, Б.**, *Дијалектите на македонскиот јазик*, Т. 1., Т. 2., Т. 3., Скопје 1999;
- **Геговски, Д.**, *Комплементарните дел-реченици во дијалектите на македонскиот јазик*, Скопје 2007, докторска дисертација, необјавена;
- **Ѓуркова, А.**, *Декларативните зависносложени реченици во Крчинскиот дамаскин*, Институт за македонски јазик “Крсте Мисирков”, Скопје 2002;
- **Илиевски, Хр. П.**, *Балканолошки лингвистички студии*, Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје 1988;
- **Конески, Б.**, *Историја на македонскиот јазик*, Скопје 1986;
- **Конески, Б.**, *Граматика на македонскиот литературен јазик*, Скопје 1987;
- **Миркуловска, М.**, *Почеток на дејство/состојба како семантичка и граматичка категорија (врз материјал од македонскиот и полскиот јазик)*, Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 10, Скопје 2000;
- **Тополињска, З.**, *Перифрастични инхоативни конструкции ви јуж. мак. дијалекти*, Македонски јазик XXXV, Скопје 1984;
- **Тополињска, З.**, *Инфинитив VS да-субјунктив у формули velle-футура*, Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Зборник реферата са научног скупа, Ниш 1993;
- **Тополињска, З.**, *Македонските дијалекти во Егејска Македонија*, книга прва, Синтакса дел I, II, МАНУ, Скопје 1995, 1997;
- **Фридман, В.**, *Типологија на употребата на да во балканските јазици*, Прилози на МАНУ, XII 1, Скопје 1987;
- **Givón, T.**, *Irrealis and the Subjunctive*, Studies in Language 18-2, 1994;

- **Goląb, Z.**, *The problem of verbal mood in Slavic languages*, International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 8, 1964;
- **Kiparsky, P., Kiparsky, C.**, *Fact*, In: Steinberg, D. D., Jakobovits, L. A. (eds.): *Semantics*, London 1971;
- **Kramer, E.C.**, *Analytic Modality in Macedonian*, Verlag OTTO SAGNER - MÜNCHEN 1986;
- **Lakoff, T. Robin**, *Abstract Syntax and Latin Complementation*, The M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, 1968;
- **Noonan, M.**, *Complementation*, In T. Shopen (ed.) *Language typology and syntactic description*. Vol 2: Complex constructions. Cambridge: Cambridge University Press 1985;
- **Rudanko, J.**, *Prepositions and Complement Clauses*, A Syntactic and Semantic Study of Verbs Governing Prepositions and Complement Clauses in Present-Day English, State University of New York Press, Albany 1996;
- **Topolińska, Z.**, *Iz problematike slovenskikh inhoativ*, Јужнословенски Филолог 41, Институт за српски језик САНУ, Београд 1985;
- **Topolińska, Z.**, *Factivity as a Grammatical Category in Balkan Slavic and Balkan Romance*, Slavia Meridionalis SOW, Warszawa 1994;
- **Topolińska, Z.**, *Co – sygnal komplementacji*, Onomastyka i Dialektologia, Prace Dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa 1997;

Summary:

**Towards the subjunctive complement clauses
in the Macedonian dialects**

The object of analysis in this paper is one specific type of sentential complementation in the Macedonian dialects. The discussion concerns the clausal arguments introduced by *da*, or the so called subjunctive complement clauses. They are ex definitione non-factive, and they accommodate differently to the matrix sentence than the factive ones. The paper identifies the predicates that license/require subjunctive complementation in the Macedonian dialects, as well as the influences from the Balkan languages.

Елена Ю. Иванова

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
eli2403@yandex.ru

РУССКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ БОЛГАРСКОЙ

ДА-КОНСТРУКЦИИ⁵²

Русский язык предлагает разнообразные средства для отражения специфики балкано-славянской *да*-конструкции. В этой статье будет представлен материал болгарского языка, в котором, как и в македонском, *да*-конструкция представлена в самых разных ипостасях.

Прежде чем перейти к рассмотрению функциональных эквивалентов болгарской *да*-конструкции (разделы 2 и 3), в разделе 1 кратко остановимся на том, какое место занимают в системе болгарского и русского языков *да*-конструкция и ее наиболее частотные русские аналоги – инфинитив и зависимые клаузы с союзом *чтобы*.

Раздел 4 носит вспомогательный характер. В нем будет дано в некоторой мере «зеркальное» отражение параллелей между *да*-конструкцией и русским инфинитивом, которое поможет вскрыть другие зоны непрямых соответствий и ответить на вопрос, есть ли такие значения русского инфинитива, которые не покрываются *да*-конструкцией или покрываются с ее частичным участием. Для этой цели будут взяты основные разновидности т.н. «независимого» инфинитива в русском языке и показаны их функциональные соответствия в болгарском языке. В конце раздела 4 продемонстрируем еще одну область использования русского инфинитива, которая не покрывается *да*-конструкцией, – это инфинитивные модификации сказуемого в двусоставном предложении (в двух вариантах: *А она сразу плакать!* и *Так ты драться!*).

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Болгарская *да*-конструкция

Если не учитывать различные связанные употребления, то болгарская частица/союз *да* участвует:

- в положительных и отрицательных формах будущего в прошедшем и будущего предварительного времени (*иçх да отида*, *нямаше да отида*, *иçхате да сте отишли*), в формах отрицательного будущего времени (*няма да отида*), в их пересказывательных и конклюзивных соответствиях;
- в составном сказуемом;
- при формировании побудительных, оптативных, вопросительных предложений;

⁵² Благодарю коллектив Исследовательского центра по ареальной лингвистике при Македонской академии наук и лично акад. Зузану Тополиньскую за предложение участвовать в данной коллективной монографии.

- для выражения предположительного значения: *Оттук да селото да има два километра* - пример Р. Ницоловой (2000: 161);
 - в зависимых клаузах.

В связи с вопросом о статусе *да*-конструкции широко обсуждается грамматическая характеристика элемента *да*, а именно: 1) представляет ли собой *да*-конструкция особое наклонение или особую грамматическую категорию, 2) если нет, то каков морфологический статус элемента *да*.

1.1.1. На первый вопрос современная болгарская лингвистика отвечает в целом отрицательно.

Настойчивое стремление рассматривать *да*-формы как особое наклонение – конъюнктив – приписывается известному русскому болгаристу Ю. С. Маслову. Действительно, в более ранних своих работах он последовательно проводил мысль о наличии в болгарском языке данного наклонения, см. резкую критику его концепции К. Поповым (1976). Все же в своей основной и последней болгарской грамматике 1981 г. Ю. С. Маслов не включает конъюнктив в число наклонений, рассматривая *да*-конструкцию отдельно от них (ср. Маслов 1981: 192-193 и 285-290), и говорит лишь о некоторых основаниях такого подхода к данному «тесному единству» служебной частицы *да* с формами настоящего времени, перфекта и пересказа. Более того, Ю. С. Маслов в этой грамматике уже выдвигает и ряд контраргументов в защиту идеи о том, что *да*-конструкция – все же не наклонение: она может сочетаться с пересказывательными формами (напр. *да пишел, да дойдел*), а граммемы одной категории, как известно, не должны сочетаться в одной форме (Маслов 1981: 193).

Впрочем, хотя это утверждение о несовмещаемости граммем разных категорий бесспорно, оно не проясняет статус *да*-форм, поскольку формы для пересказа тоже неубедительны как граммемы категории наклонения. Современные исследователи высказывают серьезные основания сомневаться в рядоположенности граммем изъявительного, повелительного, сослагательного наклонений, с одной стороны, и пересказывательного, – с другой. Можно считать уже доказанным, что пересказывательность – это отдельная (Куцаров 2007, а также более ранние его работы) или особая (Герджиков 1984; Молошная 1995: 138) грамматическая категория глагола. Но, повторим, для определения статуса *да*-форм возможность их совмещения мало что дает.

Итак, в более поздних своих работах Ю. С. Маслов, не настаивая на признании *да*-конструкции особым наклонением и вынося ее описание в отдельный раздел, все же активно применяет ко всем ее употреблениям термин *конъюнктив*, причем и при рассмотрении независимого типа *да*-

конструкции (в функции самостоятельного глагольного сказуемого: *Да вървим!*; *Да му кажа ли?*), и зависимого в двух его вариантах – гомосубъектном: *Мога да дойда*; *Искам да чета* и гетеросубъектном: *Искам да дойдеш*.

К термину *конъюнктив* обращаются и другие зарубежные болгаристы. Так, К. Рудин, сравнивая возможности *че* и *да* как комплементизаторов, отказывает элементу *да* в этом статусе. Автор полагает, что модальные импликации перевешивают формальные признаки и определяет *да* как конъюнктивоподобную частицу (*subjunctive-like particle*) (цит. по: Тишева 2001: 168), поскольку с ее помощью выражается ирреальное, возможное или желаемое состояние/событие. М. Димитрова-Вълчанова также отмечает неясность статуса *да*, называя его «конъюнктивным (инфinitивным) комплементизатором», см. и сравнение *да* как конъюнктивной частицы с английским *to* у И. Кръповой⁵³.

Важно отметить, что в типологических исследованиях в понятие *конъюнктив* (либо *субъюнктив*) вкладывается разное значение. Как известно, наиболее грамматичным проявлением конъюнктива является специальная форма глагола, имеющая при этом синтаксический характер, когда маркирована синтаксическая роль этого глагола как зависимого элемента. При этом, как, например, во французском языке, «показатели нереферентных наклонений регулярно присоединяются к глаголам, синтаксически зависимым от глаголов желания, предположения, приказания и т.п.» (Мельчук 1998: 153-154, 314)⁵⁴. В этом смысле *да*-конструкция, действительно, оказывается на многих близких конъюнктиву позициях и выполняет близкие функции. И хотя и другие болгарские союзы – *че*, *дали* и подобные – тоже присоединяются к глаголам указанной семантической группы, именно *да* является наиболее уместным средством указания на «нереферентное наклонение» и создания модальности придаточного. Это хорошо показывают и наблюдения самих болгаристов, к которым мы еще не раз вернемся.

⁵³ Отсылаем читателя к работе Й.Тишевой, посвященной комплементизаторам в болгарском языке, где представлен подробный обзор работ болгаристов генеративного направления (Тишева 2001: 164-173). В том же сборнике «Съвременни лингвистични теории» содержится и статья С. Коевой (2001: 149), в которой также высказываются сомнения в статусе *да* как комплементизатора и он определяется как подчинительный союз.

⁵⁴ Подобные же ограничения вводит для понятия *субъюнктив* З. Тополиньска (Тополиньска 2008: 56-57) по отношению к македонской *да*-конструкции.

Исключение синтаксических ограничений значительно затрудняет выявление форм, претендующих на статус конъюнктива. Тем не менее такая позиция в типологических исследованиях тоже нередка, см. напр. описание португальского конъюнктива как в главном, так и в придаточном предложении в (Мельчук 1998: 156). Заметим здесь же, что, применяя понятие субъюнктива/конъюнктива к русскому языку, И. А. Мельчук значительно расширяет его, противопоставляя конъюнктив как сослагательное наклонение с маркером *бы* двум другим – индикативу и императиву (Мельчук 1998: 158-159). Между тем конструкции с инфинитивом (один из главных в русском языке функциональных эквивалентов *да-конструкции*) в русский конъюнктив, таким образом, не вошли. Вернемся к болгарскому языку.

Если в применении к *да-конструкции* расширять понятие конъюнктива независимыми употреблениями, картина выглядит размытой. Значение конъюнктива в таких случаях сводится к способности выражать модальные оттенки, что свойственно (в менее разнообразных функциях) и частицам *нека*, *дано*, которые тоже тесно связаны с глаголом. Собственно, *да*, как *нека* и *дано*, близки к обычным модальным частицам, но, в отличие от них, *да* регулярно контактина с глаголом.

Таким образом, расширение понятия конъюнктива на независимые употребления *да-конструкции* видится нецелесообразным. Независимое *да* уж слишком многозначно, чтобы охватить все его значения термином *конъюнктив* даже в широком его понимании, не образует единой аналитической глагольной формы в этом своем употреблении, не может быть найдено и единое инвариантное значение независимой *да-формы*.

Более того, *да-конструкция* – это не только широкий модальный спектр, ср. замечание Ю. С. Маслова о том, что она «выполняет ряд специфических функций в языке ... как модальных (выражение пожелания, неуверенности, нереальности), так и иных (служит функциональным эквивалентом инфинитива других языков)» (1981: 193). В новейших болгаристических исследованиях тоже хорошо показано, что некоторые употребления связанной *да-конструкции* имеют и немодальное значение (Ласкова 2009; Ницолова 2008, см. и далее). Впрочем, в типологическом плане «немодальность» конъюнктивной формы не считается значимым аргументом для отрицания конъюнктивных функций. Отсутствие модальных наращений у синтаксически обусловленного конъюнктива (и косвенных наклонений в целом) не является обязательным, поскольку синтаксические ограничения часто автоматизируют, формализуют употребление наклонений (Мельчук 1998:154).

Итак, многофункциональность, разнообразная, но в то же время необязательная модальность и является той базой, на которую опираются противники идеи о наличии конъюнктива в болгарском языке.

1.1.2. Что же такое тогда *да*? Союз? Частица?

При том что в традиционной болгарской лингвистике *да*-конструкция (*да*-формы) изучены достаточно тщательно, статус элемента *да* не находит общего решения. Наименьшие дискуссии вызывает *да* как формообразующая частица (в формах времен будущего плана), поскольку это значение грамматикализовано (см. однако, позицию К. Викторовой ниже). В придаточных предложениях, т.е. при введении зависимой клаузы, *да* признается подчинительным союзом⁵⁵. Единство мнений по этому вопросу не в последнюю очередь объясняется соотнесенностью с историческими процессами: *да*-конструкция вытесняла общеславянские инфинитивы и причастия прежде всего на уровне вторичной предикации.

Гораздо менее отчетливыми и бессознательно уклончивыми являются высказывания о статусе *да* в побудительных, оптативных, вопросительных предложениях, причем выражаемая ими семантика очень широкого спектра: «В болгарском языке модальность, выражаемая *да*, имеет императивно-оптативно-дубитативный характер – движется в рамках необходимости и возможности с различными их оттенками»: *Да вървим!*; *Момчето да дойде веднага!*; *Да бях млад!*; *Как да постъпя!*; *Да не си му давал пари!* (Генадиева-Мутафчиева 1976: 317 и далее).

Еще более усложняют картину разнообразные вопросительные *да*- конструкции, значение которых выходит за рамки «императивно-оптативно-дубитативной» парадигмы: *Да ми кажете колко е частът?*; *Да имате хляб?*; *Да вземем ли чадър?* Неодинаковость их функций имеет корни и в ином пути вхождения в язык: если типичные оптативные и побудительные функции частицы *да* являются наследниками подобных же значений общеславянского оптатива/императива, то вопросительные *да*- предложения – это инновация, связанная с распространением *да*- конструкций и расширением их функций на новом витке развития языка.

К. Викторова (2005), представив подробный обзор концепций основных болгарских исследований *да*- конструкций (*да*-форм, *да*-предложений), показывает, что нет оснований «отнимать» у союза *да* его синтаксические функции и сужать их лишь до сферы употребления в сложных предложениях. Особенно очевидна, как замечает К. Викторова,

⁵⁵ Другой вопрос – что считать зависимой клаузой, т.е. где проводить границу между сложным предложением и составным сказуемым, – вопрос, который неоднозначно решается как при традиционном, так и при генеративном (см. далее) подходе.

«странность» и противоречивость терминологической замены *да* как частицы в составном сказуемом с фазовым и модальным значением (*започвам да пиша*) на подчинительный союз (*отиде да купи*) – замена, которая имеет место во всех грамматиках. Недоумение автора вызывает и многократность «частицы» в сложном составном сказуемом: *трябва да продължавам да пиша*, и многообразие значений *да* в «независимом» употреблении, и контекстная зависимость *да*-конструкции.

В связи с этим К. Викторова предлагает кардинальное решение: функции *да* везде одинаковы – этот элемент является союзом во всех его употреблениях. Одни из них явились наследниками общеславянских форм, другие – развились в болгарском языке (во многом с опорой на имеющиеся в старославянском *да*-употребления) на месте инфинитива и причастий. Союзный статус, по К. Викторовой, имеет даже *да* в формах будущих времен: и потому, что оно исторически восходит к сочетаниям с глаголом желания, и потому, что и там, как и в других случаях, «съюзът *да* стои като своеобразна бариера пред глагола, готов да го включи в различни функции – самостоятелни или подчинени» (Викторова 2005: 223).

Мнение К. Викторовой по конечному результату (т.е. охвату союзных реализаций *да*) наиболее приближено к позиции тех, кто работает в рамках формальных концепций, см. напр. статью (Симов, Колковска 2004). Также и Й. Пенчев, комментируя примеры *Трябва да кажа; Почна да говори; Може да е хубава*, отмечал: «тези модални и фазови глаголи не са непълнозначни и... затова всеки от тях е отделно сказуемо. В такъв случай не може да се говори за съставни и сложни съставни глаголни сказуеми, нито за сложни съставни именни. Само именните сказуеми са винаги съставни, ако не са сказуеми на малки изречения..» (Бояджиев, Куцаров, Пенчев 1998: 533).

1.1.3. Здесь мы в качестве рабочей гипотезы (поскольку иное требует серьезного отдельного анализа, а цель нашей статьи – прежде всего сопоставительная) принимаем следующую, скорее близкую к традиционной, точку зрения на морфологический статус болгарского *да*.

1). Результат процесса грамматикализации, которое демонстрирует болгарское будущее время и повелительное наклонение с *да*, мы не можем проигнорировать, так что принимаем, что:

а) имеется **формообразующая частица *да***, которая участвует в образовании будущих времен (как и в других глагольных формах, с ними связанных).

б) имеется **формообразующая частица *да*** для повелительных (с большими сомнениями – для оптативных) форм – благодаря оформленности парадигмы при достаточно едином значении,

2). *Да* можно рассматривать как **дискурсную частицу** (т.е. ту, значение которой толкуется исходя из контекста) в прочих самостоятельных употреблениях *да*-конструкции – вопросительных, «дубитативных», «апрехенсивных» и др.

3). *Да* как **модальная частица** выступает в ряде специфических контекстов – «предположительных» (типа *Кой ще да е това*), в некоторых видах придаточных.

4). В составных глагольных сказуемых статус *да* (частица или союз) еще можно обсуждать. В любом случае нет никаких сомнений, что нельзя отказывать типичным модальным и фазовым глаголам в статусе вспомогательного компонента, который не выражает отдельного действия, а лишь служит для фазово-модальных наращений.

Другое дело, что осложнение чистой модальности и фазовости другими значениями размывает границу между составным сказуемым и сложным предложением. Это особенно очевидно на примере глаголов желания, намерения и т.п. Та же проблема имеется и в русском языке, но еще в более выраженном виде, поскольку русская лингвистическая традиция допускает, вслед за А. М. Пешковским, т.н. вещественную связку, т.е. полнознаменательный глагол в качестве первого компонента сказуемого, в результате чего круг составных сказуемых становится непомерно велик.

5). **Подчинительный союз *да* в придаточных предложениях.**

1.2. Инфинитив и зависимая клауза с союзом *чтобы* в системе русского синтаксиса

1.2.1. Русский инфинитив.

Важнейшим эквивалентом болгарских *да*-конструкций, несомненно, является инфинитив.

Традиционно⁵⁶ в русской грамматике выявляют инфинитив в следующих синтаксических позициях в предложении:

1) в составном глагольном сказуемом (в сочетании с фазисными, модальными глаголами, глаголами намерения и желания): *начал работать, могу уйти, можешь остаться; можно и мне прийти?; собрался погулять; хочу спать*. Кроме того, в качестве первого компонента составного сказуемого могут выступать предикативные

⁵⁶ Точка зрения, не разделяемая в новых исследованиях инфинитива, см. ниже.

прилагательные (краткие прилагательные со значением внутреннего состояния, склонности и т.п.): *В одиночестве способен жить не всякий*, а также существительные той же семантики: *Я не мастер рассказывать; Он любитель покушать* (Валгина 1987: 305-306);

2) в позиции целевого обстоятельства при глаголах движения: *пойдем погуляем; вернулся пообедать*, а также глаголах прекращения действия и отказа от перемещения: *остался переночевать* (Скобликова 2006: 109)⁵⁷;

3) в позиции дополнения при другом глаголе: *помоги мне перевести текст; прикажи ему вернуться*;

4) в позиции несогласованного определения при существительных речесмыслительного, модального и ряда других значений: *приказ отступать, мысль жениться на ней, стремление взять верх, желание быть полезным, обычайходить в баню*. А. М. Шелякин (2006: 44) такие случаи комментирует как определительный компонент, изъясняющий либо субъект предложения: *У него была мечта стать летчиком*, либо объект: *Они получили приказ отступать*, либо обстоятельство причины: *Он получил выговор за отказ ехать в командировку*.

В разговорной речи инфинитив возможен при предметных существительных для выражения определительно-целевого значения: *Это полотенце руки вытирать, а это – для ног*, но здесь очевиден пропуск целевого союза: *Это полотенце (для того, чтобы) руки вытирать, а это – для ног*;

5) в особых позициях в предложении:

а) инфинитив может замещать позицию подлежащего: *Читать за кофе – это моя непобедимая привычка* (А. Чехов) или именной части сказуемого: *Наша задача – учиться*, или того и другого: *Жизнь прожить – не поле перейти*;

б) инфинитив может быть «экспрессивно-фазовой модификацией» (Золотова 1998: 140) сказуемого в двусоставном предложении: *А он – сразу драться*, см. подробнее раздел 4.2.

Вместе с указанной классификацией, большинство лингвистов проводит и деление инфинитивов на **субъектные или объектные**, при этом на разных основаниях.

У А. М. Шелякина (2006: 43) субъектный и объектный инфинитив связывается с замещением инфинитивом синтаксических позиций

⁵⁷ Далее в разделе 3.3.1 будет показано, что: а) при целевом значении может быть употреблен как инфинитив, так и клауза со *чтобы*, б) первый глагол при инфинитиве не ограничен только указанными предикатами.

субъекта или объекта. Совершенно иное понимание (напр. Белошапкова 1989) связывает эти термины с одно- и разносубъектностью предикаций: при субъектном инфинитиве субъект действий один и тот же (*Он хотел учиться*), при объектном – разные (*Его заставили прийти*). Объектный инфинитив не включается в состав глагольного сказуемого, а рассматривается как второстепенный член предложения. При этом инфинитив цели может быть как субъектным, так и объектным (ср. *приехал учиться и послали узнать*).

Вообще-то стремление связать объектный и субъектный инфинитив (как гетеро- и гомосубъектный) с позицией замещаемого члена предложения мало что привносит в теорию инфинитива. Так, в синтаксической позиции объекта (дополнения) может находиться и гетеросубъектный, и гомосубъектный инфинитив, ср.: *Я прошу вас помочь мне и Я же предлагал помочь вам*.

Еще более рискованы попытки охватить понятием субъектного инфинитива типичные образцы составного сказуемого с фазисными и чисто модальными глаголами (*Он начал работать*; *Она не может прийти*). Они содержат явное противоречие: трактовка фазисных и модальных глаголов как компонента сказуемого, собственно, вся базируется на том, что «... ни модальные, ни фазисные глаголы в составе сказуемого не выражают собственно действия, отнесенного к субъекту...» (Лекант 2010: 92); первый компонент мыслится как неполнозначный глагол, не обозначающий никакого действия, а имеющий грамматическое значение (Лекант 2010: 93), он «выражает модальные, временные и аспектуальные характеристики действия, обозначенного инфинитивом» подобно аналитической форме (Белошапкова 1989: 612). При этом все равно остается неясным, как проводить границу между чисто фазисно-модальными глаголами и прочими «полузнаменательными» (*предполагал вернуться, не смел надеяться, умею плавать*).⁵⁸

В рамках рассмотрения структурных типов предложений инфинитив традиционно изучается прежде всего как:

а) «независимый инфинитив» – так называют группу односоставных предложений разной семантики, сказуемое которых имеет форму инфинитива (подробный их разбор в направлении от русского к болгарскому языку см. в разделе 4).

⁵⁸ Вообще принятая в классической русистике широкая трактовка первого компонента составного сказуемого, включающая «вещественные связи» (А. М. Пешковский), создает затруднения не только в данной области. Так, составным сказуемым признается даже сочетание полнозначного глагола с предикативным определением: *Он пришел усталым*.

б) инфинитив в составе безличных предложений со сказуемым, выраженным сочетанием безличного глагола или слов категории состояния с инфинитивом: *Пришло ехать; Пора спокойно все обдумать*. Этую группу расширяют и другими сочетаниями предикативной оценочной лексики с инфинитивом: *Страшно (было, будет) туда идти; Стыдно грубить старшим*.

в) инфинитив в составе придаточных предложений: *Надо участвовать, чтобы победить; Вместо того чтобы работать, я лег спать*.

В современных исследованиях инфинитивных конструкций (см. обобщение в РКГ⁵⁹, там же и литература) выделяют 2 употребления инфинитива:

1) в качестве сказуемого главного предложения (*Мне сейчас выходит*). В ряде позиций независимый инфинитив сочетается с частицей *бы* (б), что трактуется в современной русской лингвистике как несобственно сослагательное наклонение:⁶⁰ *Поспать бы!*

2) и его основную функцию – в зависимых клаузах (*Я хочу сегодня остаться дома*). Инфинитивы, формирующие зависимые клаузы,

⁵⁹ РКГ – Русская корпусная грамматика (<http://rusgram.ru/main>) – электронный ресурс, на котором располагаются пилотные материалы проекта по созданию новой грамматики русского языка, созданной с привлечением корпусных данных (рук. Е. В. Рахилина и В. А. Плунгян). Его задачей является создание грамматических описаний русского языка на базе Национального корпуса русского языка. Схема описания базируется на всех существующих академических грамматиках русского языка, в особенности последней – «Русской грамматике» 1980 года. Проверка грамматических правил с применением новых методик верифицируется корпусными данными, что позволяет подтверждать, корректировать или расширять основные положения главных русских грамматик.

⁶⁰ К **собственно сослагательному наклонению** относят сочетания частицы *бы* (б) с формами прошедшего времени глагола, в том числе в составе союза *чтоб(ы)*: *увидела бы, чтоб(ы) увидела*. К **несобственно сослагательному наклонению** относят сочетания частицы *бы* (б):

- с инфинитивами, в том числе в составе союза *чтоб(ы)* (*унести бы, чтобы увидеть*);
- с предиктивами (*надо бы, лучше бы*);
- с причастиями (редко, ненормативно: *показавшийся бы*);
- с деепричастиями (очень редко, ненормативно: *не достигнув бы цели*);
- в составе эллиптических конструкций с существительными в косвенных падежах (*тирожска бы; тебя б на мое место*), см. РКГ, с опорой на работы прежде всего Н. Р. Добрушиной (напр. Добрушиной 2011, 2012, Dobrushina 2012).

выполняют по отношению к главным клаузам роль обстоятельства (*Я пришёл вам помочь*), актанта (*Я хочу вам помочь*) или определения при именной группе (*Это нож вскрывать банки*).

Зависимый инфинитив описывается в терминах контроля PRO – невыраженного подлежащего инфинитивного предложения.

PRO в инфинитивных сентенциальных актантах имеет⁶¹:

- субъектный контроль (в терминах традиционной лингвистики – случаи «общего подлежащего»), т.е. когда контроль PRO осуществляет агент – подлежащее главного предложения: *Я хочу уйти; Мы не желаем оставаться; Он пошел купить билеты*;
- контроль со стороны пациента: *Иван прислал слесаря починить трубу*;
- контроль со стороны адресата: *Он умолял ее вернуться*;
- контроль со стороны именной группы в другой семантической роли: *У меня есть причина ненавидеть этого человека*;
- имплицитный контроль: *Решено уходить; Рекомендуется не задавать лишних вопросов*;
- произвольный контроль: *Жаль бросать работу; Рассставаться всегда тяжело*.

При этом, в соответствии с «иерархией Джэкендоффа», «если среди именных актантов матричного глагола есть пациент, то именно он контролирует референцию PRO инфинитивного оборота, если же пациента нет, то референцию контролирует адресат, а при его отсутствии – агент» (Тестелец 2001: 292).

1.2.2. Русская *чтобы*-клауза.

В составе зависимых клауз инфинитив конкурирует или полностью вымещается зависимыми клаузами со *чтобы* и формой глагола на -л (т.е. собственно условным наклонением). Многие придаточные с союзом *чтобы* могут допускать не только форму на -л, но и инфинитив. Имеются придаточные, где после *чтобы* возможен только инфинитив либо, наоборот, только форма на -л.

Изучение русских обстоятельственных (только обстоятельственных!) предложений с точки зрения употребления в их придаточных финитных форм и инфинитива (по «шкале К. Хенгевельда») выявило типы предложений, для которых употребление инфинитива возможно / обязательно / недопустимо (см. подробнее РКГ).

1) Только финитные конструкции употребляются при типах придаточных, подразумевающих, что ситуация, выраженная в

⁶¹ См. на русском материале (Тестелец 2001: 288-293).

придаточном, предшествует ситуации в главном, одновременна с ней, и, тем самым, обладающих свойством фактивности: уступительных; причинных; временных со значением предшествования или одновременности.

2) Нефинитные (инфинитивные) конструкции жёстко ограничены случаями кореферентности субъектов (и даже при этом условии не обязательны) при придаточных, подразумевающих, что ситуация в придаточном следует во времени за ситуацией в главном предложении, а именно во временных придаточных со значением следования. В этом случае говорящий подразумевает, что ситуация в придаточном предложении должна иметь место, однако степень уверенности в её совершении в будущем ниже, чем в прошлом или настоящем.

Нефинитные конструкции преобладают и при кореферентности субъектов. Они практически обязательны в типах придаточных (некоторых условных и целевых), подразумевающих, что ситуация в придаточном ещё не имеет места и не обязательно будет иметь место, т.е. она ирреальна. Разумеется, существует и ряд менее предсказуемых случаев. К некоторым наблюдениям над распределением финитных и нефинитных форм в придаточных предложениях мы обратимся в разделе 3.

РАЗДЕЛ 2. ДА-КОНСТРУКЦИЯ В НЕЗАВИСИМОМ УПОТРЕБЛЕНИИ И ЕЕ РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Да-конструкция в независимом употреблении описана достаточно подробно (Генадиева-Мутафчиева 1976; Граматика 1983; Ницолова 2000; Ницолова 2008: 409-429 и др.). При описании независимой *да*-конструкции учитываются такие факторы, как вид предложения по цели высказывания, тип выражаемой модальности, временные формы. Какой бы из параметров ни был принят за основной, разнообразие значений, выражаемых *да*-конструкцией, и разная дефектность парадигмы в каждой конкретной разновидности вынуждает их описывать «форма по форме» (Ницолова 2008: 328).

Из всех возможных типов ситуаций, оцениваемых как реальные/нереальные, независимая *да*-конструкция предназначена прежде всего для выражения гипотетической ситуации, что связано со значительной зоной оптативно-императивных значений, свойственной этой конструкции в общеславянский период и нараставших свой потенциал в последующие эпохи. Менее частотно контрафактивное значение. Таким образом, общее значение *да*-форм в независимом

употреблении можно охарактеризовать как «нефактивность» (Ницолова 2008: 328).

Что касается возможности выражения реальных ситуаций, то, как покажет материал, *да* работает в сообщениях о реальных событиях только как субъективно-модальная частица либо имеет транспозитивное употребление.

2.1. Да-конструкции, представляющие контрафактивные ситуации

Самостоятельно употребленные *да*-конструкции имеют контрафактивное значение в двух основных употреблениях – сожалении о неосуществленном действии и желании действия, которое не может быть реализовано.

1. Сожаление о неосуществленном действии (в том числе как упрек) выражается прежде всего формой *да + плюсквамперфект*: *Да беше ме почакала; Да бяхме се върнали тогава; Да беше ми казал по-рано*.

В русском языке это значение иногда передают инфинитивом с частицей *бы* или комплексом частиц *если бы*, ср. *Да бяхме се върнали тогава. – Эх, вернуться бы нам тогда / Если б нам тогда вернуться*.

Но наиболее универсальный функциональный эквивалент – конструкция *надо было+ инфинитив*, способная в любых контекстах выразить и сожаление, и упрек: *Надо было меня подождать; Надо было нам вернуться; Надо было раньше мне сказать*.

Форма *да + перфект* при редком для себя контрафактивном значении имеет те же эквиваленты:

Да му е казал – защо не му е казал. – Надо было ему сказать – что же не сказал;

Да си му помогнал, да не си го изоставял. – Надо (тебе) было ему помочь, надо было не оставлять его.

2. Второй основной сферой контрафактивности являются *да*-конструкции, выражающие желание действий, которые противоречат действительному положению дел⁶² (см. Ницолова 2008: 421 и некоторые примеры оттуда же):

a) с настоящим временем глагола: *Ex, да имам сега шапка-невидимка!*;

⁶² Ср., однако, возможность выражения желания, реализация которого не исключена (см. гипотетические ситуации).

б) с прошедшими временами: *Де да имах твоите възможности!*; *Ex, да имах сега тези пари!*; *Ex, всички да бяха като мене!* *Ex, да можех времето да върна...*

Наилучшим эквивалентом данной да-конструкции является русское сослагательное наклонение: *Ex, да имам сега шапка-невидимка!* – Эх, *была бы у меня шапка-невидимка!* *Де да имах твоите възможности!* – *Были бы у меня твои возможности!*, в том числе «несобственно» сослагательный маркер – составная оптативная частица *вот бы*: *Де да можех да пея като теб!* – *Вот бы мне петь, как ты!*

2.2. Да-конструкции, представляющие гипотетические ситуации

2.2.1. Императивно-оптативная семантическая зона.

• Выражение побуждения к действию/ запрета действия.

Да + наст. время 2 л. – центральная форма для выражения этих значений. Ее pragматические возможности велики, спектр выражаемых значений колеблется от призыва до просьбы в положительной форме, от категорического окрика до озабоченности в отрицательной форме. Соответственно и русские эквиваленты необходимо подбирать в зависимости от pragматики формы.

Функциональными эквивалентами призыва в русском языке будут как синтетический императив (*Молчи!*; *Не ешь!*) и другие формы запрета (*Прекрати есть!*; *Перестань жевать!*), так и побуждающий и запретительный инфинитив (*Молчать!*; *Не спать!*). При более мягкому побуждении и совете перевод на русский язык осуществляется средствами смягчения побуждения – частицей *бы* при инфинитиве: *Одеться бы тебе потеплее* или частицей *смотри* при императиве: *Смотри оденься потеплее*⁶³, для мягкого убеждения не делать что-л. выбираются иные конструкции: *Да не се корите напразно!* – *Не стоит себя винить!*; *Не надо себя винить!*

Побуждение к совместному действию (*да + настоящее время 1 л. мн.ч.*) передается на русский язык формами с частицей *давайте*: *Да вземем кучето със нас.* – *Давайте возьмем с собой собаку.* Глаголы, которые допускают специфическую форму русского гортатива, могут использовать и ее: *Да отидем заедно!* – *Пойдемте вместе!*

Косвенное побуждение к действию третьего лица *да (нека да) + настоящее время 3 л.* передается, в основном, с участием частицы *пусть*:

⁶³ О превентиве см. подробнее ниже.

Да отиде той. – Пусть он пойдет; Да не чака. – Пусть не ждет; Да не казва ниицо! – Пусть ничего не говорит!

Частица *давай* (обычно при положительных формах СВ) выражает это побуждение еще более скрыто, представляя ее как «удачную идею» говорящего: *Давай он пойдет в магазин, а мы тут закончим.*

Да + перфект 2 л. (в положительной и отрицательной форме только СВ) обозначает безапелляционный приказ по отношению к действию, отстоящему далее во времени. В этих формах указан требуемый результат действия, который должен быть предъявлен в определенный будущий момент, см. об этом (Ницолова 2008: 415), ее же примеры: *До утре да си почистила всичко!; Да сте си написали съчиненията до вторник!; Да сте измили прозорците до празника!*

В отрицательной форме это наиболее резкое, сильное средство запрета гипотетического будущего действия, не имеющее связи с моментом речи: *Да не си стъпил повече на прага ми!; Да не си посмял още веднъж да направиш така!* Формы для 1 л. ед.ч. содержат имплицированный запрет: *Да не съм те чул втори път да приказваш така!; Да не съм те усетил, че пушиш!* (см. Ницолова 2000: 162-163; Ницолова 2008: 416).

В русском языке все подобные значения *да-перфектных* форм выражаются сочетанием союза *чтобы* (*чтоб*) с формой квази-прошедшего времени (формой на *-л*):

Да не си стъпил повече на прага ми! – Чтоб ноги твоей здесь не было!

Да не съм те чул втори път да приказваш така! – Чтоб я такого от тебя большие не слышал!

Формы *да + плюскамперфект СВ* (положительная форма) выражают деликатное побуждение: *Да бяхме тръгнали вече; Да беше вече си легнал; Да беше побързал, а?; Да бяхме отишли да видиш къде правя къща* (Д. Талев), последние примеры из (Чакърова 2009: 37). В этой функции в русском языке используются варианты сослагательного наклонения – либо собственно сослагательное, либо инфинитив с частицей *бы*. Здесь и в болгарском, и в русском языках мы имеем дело со способами смягчения иллоктивной силы высказывания:

Да бяхме тръгнали вече. – Пойти бы нам уже.

Да беше вече си легнал. – Лег бы ты уже. / Лечь бы тебе уже.

- **Выражение предостережения** (превентивное, адмонитивное значение⁶⁴).

Формы с превентивным значением использует говорящий для того, чтобы предостеречь от нежелательной ситуации.

В болгарском языке превентивное значение последовательно выражается да-конструкцией с отрицанием (глагол в настоящем времени СВ): *Да не паднеш!*; *Да не забравши ключовете!* Большинство превентивных употреблений включают глаголы неконтролируемых действий, но семантика превентива несколько сложнее и распространяется на построения с глаголами контролируемого действия (*Да не купии корав хляб!*). В последнем случае встает вопрос, как можно сформулировать различие между превентивом (*Да не купии корав хляб!*), запретом (прохигитивом, напр. *Да не се откажеш от проекта!*), но также и апременсивом (*Да не се откаже от проекта!*). Ответы на эти вопросы мы попробуем здесь дать.

Как решается этот вопрос в русской лингвистике?

В русском языке для выражения превентивного значения используются императивные формы от глаголов неконтролируемого, но иногда и контролируемого действия СВ с отрицанием⁶⁵.

1) с глаголами неконтролируемого действия как призыв предотвратить нежелательный результат: *Не упади!*; *Не забудь ключи!*; *Не обожгись!*; *Не промахнись!* Здесь участвуют, в основном, глаголы «происшествий» – ошибочных, неудачных, непредсказуемых событий. При этом императивная реплика оказывается обращена не к последствию, а к предваряющим его действиям, которые еще находятся под контролем адресата, т.е. за ней скрывается призыв предпринять ряд контролируемых действий, напр. *Не поскользнись!* = 'Смотри под ноги, не смотри по сторонам, одень подходящую; *Не задень прохожих доской* = 'Неси доску ровнее' (Бирюлин, Храковский 1992: 39).

2) с глаголами контролируемого действия, но лишь при сопровождении контекстуальных маркеров превентивности, т.е. с выделительно-ограничительной частицей *только* и/или формой *смотри*, с обстоятельствами «неконтролируемости» *случайно, ненароком*: *Смотри не съешь все варенье!*; *Только не вылей воду из ведра!*; *Не возьми случайно мои ключи!* Обычной при этом является экспликация местоименного

⁶⁴ Превентивное значение иногда понимают очень широко. Здесь под превентивным будет пониматься только значение предостережения.

⁶⁵ В отличие от болгарского языка, в русском запрет на отрицание при императиве СВ не носит категорического характера. Именно такое сочетание (*не + императив СВ*) и используется в превентивном значении.

подлежащего: **Ты только не выйди замуж в мое отсутствие!**; **Ты смотри у меня, замуж-то не выйди!** (ТФГ 1990: 216; Бирюлин, Храковский 1992: 39).

К этой же группе можно отнести и императивы от глаголов непроизвольных физиологических реакций организма, которые можно частично контролировать, т.е. хотя бы временно попытаться сдержать волевым усилием. Они требуют той же лексической поддержки, что и глаголы контролируемого действия: **Смотри не чихни на ребенка!**; **Ты там не расплачся.** (Ср. с простым запретом при глаголе НСВ: *Не чихай на ребенка!*; *Не плачь!*).

Исходя из этого, превентив можно более развернуто определить как форму, которой говорящий побуждает собеседника к совершению или несовершению каких-то действий, способных предотвратить нежелательную ситуацию (Добрушина 2006).

Это развернутое определение хорошо помогает выделить болгарский превентив с глаголами контролируемого действия от других да-употреблений. Превентив предполагает призыв к другим действиям, предваряющим нежелательную ситуацию.

Например, ситуация, в которой произносится реплика *Да не се откажеш от проекта!*, не предполагает побуждение к ряду действий, способных предотвратить данную нежелательную ситуацию, поэтому сомнительно видеть здесь наличие превентива, как это представлено у некоторых исследователей. В данной форме (2 л. ед.ч.) это звучит как запрет (прогибтивное значение), а в форме 3 л. (*Да не се откаже от проекта*) – как выражение беспокойства по поводу нежелательной ситуации (апрехенсивное значение⁶⁶, см. и далее).

• **Выражение пожелания.**

Да-конструкция не является основным средством выражения желательности (как, напр. *дано*), но может быть использована для этого, сопровождая частицы *дано* и *нека*.

⁶⁶ Апрехенсив сообщает о том, что может произойти некоторая нежелательная ситуация, которая вызывает опасения говорящего. «Косвенным перлоктивным эффектом может быть и предотвращение этого события, но целью речевого акта предотвращение не является» (Добрушина 2006: 29). Так что превентив – это предостережение, а апрехенсив – это сообщение.

Самостоятельно употребленная *да*-конструкция – это, в основном, пожелания и проклятья: *Да си жива и здрава!*; *Голям да пораснеш!*; *Да не ти дава господ!* и др. (напр., Чакърова 2009: 38). Поскольку это единицы национально-языковой специфики, стоит говорить не об эквивалентах, а о наборе форм выражения подобных формул в русском языке. Они используют весь арсенал императивной парадигмы, например: *Будь здорова и счастлива!*; *Расти большой!*; *Пусть у тебя все будет хорошо;* *Чтоб ты подавился* и др.

Что касается употреблений типа *Ex, да го видя само!*; *Ex, да дойдеше само!*, несомненно, тоже выражающих желание говорящего, то их, в принципе, можно рассматривать так, как предлагала З. Генадиева-Мутафчиева – как «съкратени условни изречения, съдържащи условието за нещо, което не е изказано» (1976: 316). В таких употреблениях имплицитный «альтернативный» мир, с который соотнесено условие, предстает как тот, который бы идеально соответствовал потребностям говорящего.

В русском языке это пожелание выражается, в основном, частицами сослагательности *вот бы*, *хорошо бы*, *если б только*:

Ex, да го видя само! – *Вот бы мне его увидеть / Хорошо бы мне его увидеть;*

Ex, да дойдеше само! – *Вот бы он пришел / Хорошо бы он пришел / Если бы только он пришел!*

2.2.2. Зона возможности / необходимости.

Значения возможного (реже – необходимого) действия реализуются прежде всего в вопросительных предложениях, см. об этом (Ницолова 2008: 423-425), также (Ницолова 2000), где зона возможности представлена гораздо более расширенно. Отсылая читателя к этому подробному обзору, сделаем комментарии лишь по поводу некоторых из семантико-прагматических разновидностей вопросов с *да*.

1. *Да+настоящее время НСВ* оформляет вопрос о необходимой или желаемой ситуации как запрос о позволении (permисив): «говорещият иска да узнае дали слушателят би го подканил да извърши въпросното действие» (Ницолова 2008: 413): *Да отида за вестник?*; *Да открехна ли прозорец?* (А. Карадийчев). Это значение полностью соответствует семантике русских инфинитивных запросов типа *Сходить за газетой?*, но последние ограничены агенсом – 1 л. ед. ч., поэтому для формы 1 л. мн. ч. в рус. яз. будут использованы другие средства: *Да заминем пък за Пловдив?* – *Не поехать ли нам в Пловдив?*

2. Да+ настоящее время НСВ или перфект оформляют вопрос-предположение: *Някой от вас да знае японски език?*; *Някой от вас случайно да е гледал този филм?* (примеры Р. Ницоловой); *Да имате пълнозърнест хляб?* Элемент *случайно* (который часто имеется и в русских эквивалентах) хорошо показывает семантику вопроса – это надежда на положительный ответ⁶⁷.

Показательно, что основным эквивалентом общего да-вопроса будет русское вопросительно-отрицательное предложение, также ориентированное на положительный ответ: *А зернового хлеба у вас нет?*; *Никто⁶⁸ из вас этот фильм случайно не смотрел?*

Отрицательные формы да-вопросов имеют еще более выразительную семантику «догадки»: говорящий делает неожиданный для себя предположительный вывод на основании каких-то фактов (напр. собеседница хорошо говорит по-болгарски / по-русски) и, задавая вопрос, ждет подтверждения своему умозаключению: *Да не сте от България?*; *Вие да не сте руския?*

Показательно, что именно эти формы отрицательных вопросов используются при неожиданной идентификации – а это типичный контекст догадки, контекст конклюзива: *Вие да не сте Марин?* (В. Голев); *Ти да не си Ивановият син?*; □*Лежа си аз, дремя, и по едно време чувам: скръц-ц, спирачки.... Откъде се изсухаха пък тия?*□ *Да не е Грозданов от Булгарплод, не е; Грозданов в празнични дни не минава* (Р. Михайлов). Так что запрос в подобных отрицательных да-вопросах можно определить как конклюзивный.

Другое значение отрицательных да-вопросов – апрехенсивное (беспокойство о возможности нежелательной ситуации). При этом сама ситуация, о которой беспокоится говорящий, может, уже и произошла (*Да не съм ви обидила?*), но вопрос переводит ее в статус лишь только возможной.

В русском языке, как считает Н. Р. Добрушина (2006), регулярными средствами для апрехенсива являются конструкции *Как бы не...* и *Чего доброго*. Список неспециализированных средств с частой апрехенсивной семантикой, думается, можно продолжить сослагательным наклонением, в том числе с инфинитивом: *Не заболел бы / Не заболеть бы*. В вопросах, включая косвенные, найдем формы с *Уж не..*, лексические

⁶⁷ См. противоположное мнение Р. Ницоловой (2008: 424).

⁶⁸ В русском языке требуется либо двойное отрицание, либо положительная форма (ср. невозможное **Кто-нибудь не смотрел?*). Более того, при введении элемента *случайно* мы обязаны воспользоваться отрицательной формой вопроса: рус. *случайно не* сочетается с положительной формой вопроса.

средства (*часом, случайно*): Уж не заболел ли ты?; Уж не вздумал ли ты ревновать?; Да ты, часом, не ревнуешь?

В болгарском языке, конечно, сама по себе да-конструкция даже с отрицательной частицей не имеет апремиссивной семантики. Это лишь одно из прагматических значений вопросительной да не- конструкции. Но вот комплекс **да не би да**, по-видимому, вполне претендует на статус **маркера апремиссива**, хотя бы в области вопросительных предложений и зависимых клауз. Именно *да не би да* выражает типичное апремиссивное значение: говорящий сообщает о возможном нежелательном событии и о том, что он ее опасается: *Да не би да съм се пак объркал!*; *Да не би да изглеждам странно*; *Да не би да ме е забравил?*; *Да не би да съм ви подвела?*

Большую группу вопросительных предложений составляют **эховопросы**, в том числе с ли в заключающей вопрос позиции. Некоторые из них не отличаются от таковых без ли (ср. *Трябва да позвъниши на техника!* – *Да позвъня на техника?* / *Да позвъня на техника ли?*), в других привносятся некоторые семантические или прагматические трансформации. При этом даже в тех случаях, когда невопросительное предложение (реплика-поворот) указывает на реальную ситуацию, вопросительное да-предложение не содержит такого указания. Повторяя в вопросительной форме сообщение о реальной ситуации, говорящий оформляет ее как возможную, показывая «что не принимает сообщение как факт» (Ницолова 2000: 165) и таким образом выражает свое эмоциональное неприятие данного факта: – *Иванов е техният нов директор.* – *Иванов да им е директор?*

2.2.3. Прагматические зоны.

Несколько слов еще о двух прагматических значениях, которые связывают с да-формами.

Просьбу о согласии (пермиссив) можно выделять как отдельную семантическую зону, извлекая все употребления с данным прагматическим значением из указанных выше форм, напр. формы с настоящим временем (с превалирующим употреблением *нека*): *Нека да дойда и аз с вас;* *Татко, нека да отидем с Иван на дискотека;* *Мамо, нека Асен да отиде за хляб, а не аз* или спорное пермиссивное значение форм с плюсквампифектом: – *Бате, да бях ти помогнал малко* (А. Карадийчев), см. (Ницолова 2008: 416-417).

На русский язык такие пермиссивы передаются вопросами с модальными предикатами (если говорящий является участником действия): *Можно я пойду с вами?*; *Папа, можно мы пойдем с Иваном на*

дискотеку? или средствами из арсенала императивных форм: *Мама, пустъ Асен сходит за хлебом, а не я.*

Пермиссивное значение легко может быть обнаружено в многочисленных вопросительных предложениях с *да*-формами.

Выражение согласия и несогласия, – значение, которое иногда включают в пермиссины или выделяют как самостоятельное значение, – представляет собой еще более расплывчатую область употреблений *да*-форм. Это значение тесно связано с формами повторов (частичных, полных, ситуативных, фразеологизированного типа), где предусмотрено участие *да*-конструкции:

Искам, как да не искам!; *Защо да не отида!* – ср. рус. повторы с инфинитивом *Хочу, как не хотеть!*; *Почему бы не пойти!*

□ *Селяните товареха и си говореха, че тия зайци отиват за Италия и че италианецът яде не само зайци, ами и жаби.* □ – *Да яде!* (Й. Радичков), пример из (Ницолова 2008: 418), ср. рус. *Ну и пустъ ест!*

Все подобные pragматические употребления вытекают из основных функций *да*-форм, которые, вообще говоря, могут дробиться в их pragматических употреблениях еще и далее.

2.3. Да в предложениях, обозначающих реальную ситуацию.

Предложения, в которых употреблено сказуемое с *да*, могут выражать ситуацию, имеющую место в реальном мире.

2.3.1. Да как частица эпистемической модальности.

Условия, в который появляется эпистемическая частица *да*, довольно специфические.

Как правило, это предложения о количественной характеристики. Поскольку количественное значение является основным содержанием предложения, частица *да*, по сути, оформляет выражение количественной приблизительности: *Оттук до селото да има два километра; Той да е бил тогава най-много на 30 години* – примеры Р. Ницоловой (2008: 426-427), которая рассматривает их как «*да*-форми за възможност».

Примечательно, что это контексты, свойственные связанныму комплексу *да има, да няма* в том же значении, ср. примеры из Интернета: *Започна и кръвно да вдига, а е станала да има да няма 50 кг; Дебел един тел, да има, да няма дължина 7 – 8 метра, захвърлен от хазаина зад курника...*

Ср. и дублирование: комплекс *да има, да няма + да*: *Аз съм много лаконичен по телефона. Да има да няма, да съм говорил 20 минути днес.*

Независимо от того, что такое *да* предшествует глагольной форме, предположительность затрагивает только количественный компонент.

Другой тип предложений, где участвует *да*, – это предположительная идентификация. Здесь используется *ще да* или только *ще*. *Да* здесь играет ту же роль, что и при модальных глаголах *трябва да / може да*.

Цель таких предложений – сообщение о тождестве двух объектов (биноминативные структуры): *Гледам те, очите те шарят по плочата. Рекох си, Марин ще да е това...* (В. Голов) или о носителе предикативного признака (субъектно-предикатные структуры): *Не вярвам милият ми отец да го е измислил това чудо, майстор Дедал ще да го е измислил* (Л. Дилов).

Представляется полезным исследование и других контекстов с подобной модальной частицей *да*.

2.3.2. Транспозитивное употребление *да*-конструкции.

Да-конструкция в транспозитивном употреблении обозначает реальное прошедшее действие, «което влиза в остьр контраст с други действия, тъй като е нарушена нормалната връзка между събитията според говорещия» (Ницолова 2008: 428). Выражаемое *да*-конструкцией событие оценивается говорящим как странное, необычное, противоречащее нормальному ходу событий: *Бе оня, даскальт от Сърнено, Баташки ли е, какъв е, да вземе да застреля дъщерята на Сарандовица, че след туй пък убил и себе си* (Й. Йовков); *Аз да му правя попара всеки ден и млин да му точа, а той да ми стои като пукал насреца* (Чудомир); – *Хубава работа! – натяква ми с престорено недоволство. – Да криеш и от мене, та сега от други да се науча* (Т. Г. Влайков), примеры из (Ницолова: 2000: 162).

Хотя приводимые примеры представляют разные варианты данного значения, их семантическое толкование очень близко двум видам русских конструкций:

а) «драматическому императиву», ср.: ... *а он возьми и застрели ее; Я ему готовь обед каждый день, а он будет себе лежать;*

б) самостоятельному инфинитиву – особенно когда действие однократно и когда связанное с ним последствие («второе событие») не выражено эксплицитно: – *Тъй ли? Хо-о! ... Пък да не ми доложи своевременно нашият разсилен, гаргата му с гарга!* (Чудомир) – ср. *Как! Не дождисть мне своевременно!*

В данной статье мы не касаемся процесса трансформации *да*-конструкций в **речевые обороты**, в основе которых лежат основные из существующих в языке значений этих форм. Часть этих оборотов

являются свободными: например, *да* при обращении с просьбой или извинением: *Да ме извините, но не знаех за това;* часть – устойчивыми, хотя и разными по стилистической окраске и дискурсным функциям: *да ти кажа; да кажем; да ѹ се не нагледаш!* и др.

РАЗДЕЛ 3. ДА-КОНСТРУКЦИЯ В ЗАВИСИМЫХ КЛАУЗАХ И ЕЕ РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

3.1. Да в изъяснительных придаточных

Русские эквиваленты болгарских изъяснительных *да*-предложений – это:

- 1) финитные или инфинитивные формы с союзом *чтобы*,
- 2) бессоюзный инфинитив (без *чтобы*),
- 3) реже – финитные формы с союзом *что*.

Вечным дискуссионным вопросом лингвистики остается дистрибуция союзов, присоединяющих изъяснительное (прежде всего дополнительное) придаточное. В рамках одной работы невозможно даже осветить спектр мнений в болгаристике и русистике по этой проблеме, как и нельзя провести убедительных межъязыковых сопоставлений: каждая семантическая подгруппа предикатов, присоединяющих изъяснительное придаточное, обладает своей спецификой, а многие предикаты должны описываться отдельно с учетом всех данных каждого языка.

Здесь приведем лишь более новые трактовки, которые могут представлять интерес в качестве основы для межъязыковых наблюдений.

3.1.1. Болгарские *да-* и *че-*предложения.

В связи с участием *да* как союза в изъяснительных предложениях широко обсуждается вопрос его конкуренции с *че*: какой из союзов маркирован по признаку фактивность/нефактивность? Чаще говорится о нефактивности *да*-предложений. При том что это не вызывает сомнений как общее положение, обратим внимание на наблюдения тех лингвистов, которые предлагают считать маркированными *че*-предложения, т.к. они вводят подчеркнуто фактивную информацию, в то время как *да*-предложения могут быть как ирреальными, так и модально нейтральными, т.е. не несут информации по данному признаку, см. аргументацию и обзор у Л. Ласковой (2009), ее же примеры ниже.

По Л.Ласковой, фактивно немаркированной является подчиненная *да*-клауза при импликативных глаголах в положительной форме (*смогвам*,

омръзва ми): «*Литекс* успя да вземе Караджинов.

При отрицательном импликативном глаголе ситуация контрафактивная: *Литекс не успя да вземе Караджинов.* Ср. и обратную ситуацию при негативно-импликативных глаголах (*отказвам, пропускам, забравям*): *Нововремци забравиха да публикуват имотите си в интернет* (контрафактивное действие); *Нововремци не забравиха да публикуват имотите си в интернет* (фактивный логический вывод). Да-предложения могут означать также действия, онтологический статус которых не может быть определен без дополнительной информации, ср. *Опитах се да изравня (и успях / но не успях)*.

Автор интерпретирует *да* как союз, который, наподобие *ако*, накладывает определенные ограничения на вводимое им предложение. В изъяснительных предложениях, как отметила Л. Ласкова (это отмечается и другими лингвистами), «макар глаголите в *да*-изреченията да имат “облика” на сегашно или минало неопределено време (а както ще видим и дори минало несвършено или минало предварително), тези облици не изразяват темпорално значение, а самите подчинени изречения не представляват актуализирани пропозиции» (2009: 169). Именно то, что *да*-предложения не выражают актуализированных пропозиций, объясняет употребление в них абсолютного презенса или перфекта, которые не содержат темпоральной информации: в них лишь релевантно противопоставления СВ-НСВ, результивность – нерезультивность.

Рассматривая редкое употребление после *да* форм имперфекта и плюсквамперфекта в контексте предикатов перцепции, Л. Ласкова объясняет это стремлением говорящего снять многозначность *да*-предложений, но это происходит с участием свидетельских форм в главной части, ср. аорист перцептивных глаголов в следующих примерах: *Третата доза я поисках в 3.30 някъде. Втората и третата изобщо не успях да имаха ефект; Има и нещо друго – изчетох доста чужди форуми, а никой не видях да беше писал, че го е дръпнал, инсталiral и си е решил проблема* (Ласкова 2009: 171).

3.1.2. Русские *чтобы-* и *что-*предложения и некоторые болгарско-русские параллели.

Условия использования форм со *чтобы* (на фоне *что*) для русских сентенциальных дополнений на обширном корпусном материале определены Н. Р. Добрушиной (2012: 52-54). Она показала, что союзом

чтобы вводятся две группы сентенциальных дополнений – целевого типа⁶⁹ и эпистемического типа⁷⁰.

Придаточными **целевого типа** названы актанты с семантикой:

– желание: *хотеть, хотеться, желать, пожелать, предпочитать, стремиться, (не) дай бог* (у них – 100% употребление чтобы⁷¹), *выгодно, бояться* и др.

– манипуляция: *требовать, приказать, просить, заставлять, возражать* (100% употребление чтобы), *кричать, напоминать* и др.

– деонтическая возможность и необходимость: *надо, необходимо, можно, нельзя* (100% употребление чтобы), *важно*;

– достижение, цель, результат: *стараться* (100% употребление чтобы), *следить, голосовать, добиваться, заботиться, настаивать, способствовать* и др.

– генерические и хабитуальные ситуации: *быть равносильным, быть принятым, привыкать*;

– «пустые» глаголы (предикаты тождества) и существительные цели: *состоять, сводиться, заключаться, задача, цель*.

При этих предикатах, как показано Н. Р. Добрушиной (2012: 56-58), сентенциальные актанты обнаруживают ряд характерных особенностей. Во-первых, они, за единичными исключениями, имеют зависимую временную референцию, их время определено матричным предикатом. Во-вторых, они не охарактеризованы по параметру истинности. Глаголы, в семантику которых входит утверждение об истинности подчиненных им пропозиций (*добиться, заставить*), этому правилу не подчиняются. Кроме того, они обозначают ситуацию, осуществление которой связано с субъектом главного предложения (зависит от него или является его желанием или потребностью).

Как видим, специфика таких придаточных со чтобы (на фоне индикатива с что), близка к той, которую демонстрируют да-конструкции (на фоне че-предложений): немаркированность чтобы-предложений

⁶⁹ Такое название автор предложила по результатам сопоставления с предикатами в истинных целевых конструкциях, которые имеют ряд близких черт.

⁷⁰ Разумеется, это не все группы предикатов, присоединяющих дополнительные придаточные в русском языке. Не включались в исследование те, которые вообще не присоединяют чтобы-актанты ни при каких условиях, см. критерии отбора в (Добрушина 2012: 51).

⁷¹ При подсчете исключались употребления с инфинитивом, о них см. ниже.

относительно фактивности ситуации и непрямая временная референция, ср. и пары:

Исках той да го направи веднага. – Я хотел, чтобы он сразу это сделал.

Предпочитам да го направим заедно. – Я предпочитаю (предпочел бы), чтобы мы это сделали вместе.

Для каждой из указанных групп параллели с болгарскими предложениями все же требуется проводить отдельно.

С одной стороны, обнаружится много близких закономерностей, связанных со групповой семантической спецификой. Так, глаголы речевого действия «присоединяют придаточное с сослагательным наклонением тогда, когда содержат в своем значении каузативный компонент», лишь в этом случае придаточное обладает свойством зависимой временной референции», ср. пример Н. Р. Добрушиной с кричать:

... мама стала кричать, чтобы Алешка шел домой одеваться;

Отец распалялся, кричал, что за себя не отвечает, снимает с себя ответственность... (Добрушина 2012: 55).

Это явление хорошо известно и описано (пусть в иных формулировках) и для других языков, в частности для болгарского:

Той ми каза да му върна парите. – Той ми каза, че не иска нищо от мен.

С другой стороны, русский глагол *ждать* «присоединяет клаузу с сослагательным наклонением тогда, когда означает 'хотеть, чтобы нечто произошло'.... и с изъявительным, когда означает 'думать, что нечто произойдет'», т.е. при большей выраженности эпистемического компонента, ср.:

Переключая в летнюю жару телевизионные каналы, зритель ждет, чтобы его рассмешили;

Жена встретила его, как обычно, он ни о чем ее не спрашивал, ждал, что сама скажет о своем свидании у водоразборной колонки (Добрушина 2012: 55).

Возможно, формулировка второго значения Н. Р. Добрушиной может вызывать несогласие, но нам сейчас важнее другое: болгарский язык позволяет выбрать да-предложение во всех возможных значениях глагола *чакам* (где-то при конкуренции с че):

Но тогава ѝ стана ясно, че тя чакаше да дойде в тоя запустял дом нов достоен господар (Д. Талев);

Професор Хмелински чакаше да дойде влакът;

Наоstrил очи нос и уши, чаках тя да дойде и да започнем една неповторима вечер;

За юбилея се чакаше да дойде и професор Събев,
ср. и с че:

От сутрин до вечер чаках, че ще дойде и ще ме вземе;

Аз все чаках, че ще се събудя и всичко това ще бъде сън.

Русские сентенциальные дополнения **эпистемического типа** в большинстве своем блокируют постановку *чтобы*, кроме предикатов пропозициональной установки и восприятия: *сомневаться, представлять, воображать, верить/проверить, припомнить, находить, маловероятно, не думать, не знать, невероятно*. Однако, как показывает Н. Р. Добрушина, этот тип эпистемических актантов с союзом *чтобы* является немногочисленным и частотность использования при нем *чтобы* количественно существенно ниже, чем при рассмотренных ею «целевых». Имеются и другие различия этой группы от предыдущих. «Во-первых, такие дополнительные придаточные не являются зависимыми с точки зрения своей временной референции: они могут относиться к прошлому, настоящему или будущему, вне зависимости от временной референции матричного предиката. Во-вторых, ситуация придаточного предложения имеет отчетливый истинностный статус... Все предикаты этой группы подразумевают отрижение вероятности встроенной ситуации» (Добрушина 2012: 56-57).

Итак, союз *чтобы* (маркер сослагательного наклонения) появляется в таких «эпистемических» придаточных под действием факторов, сигнализирующих о том, что истинностный статус ситуации не может быть установлен⁷²:

– отрижение: *Но не представляю, чтобы Никита Сергеевич мог так глупо и примитивно рассуждать,*

– вопросительность: *Вы можете себе представить, чтобы подобное случилось с Михаэлем?,*

– редкость или маловероятность ситуации: *Трудно себе представить, чтобы власть так легко отказалась от использования СМИ в своих целях* (Добрушина 2012: 57).

⁷² Исключение – глагол *сомневаться*, который способен присоединять придаточное со *чтобы* даже в положительной форме (Добрушина 2012: 57): *Сомневаюсь, чтобы не выданные Жанне деньги возвратились в казну.* При отрицательной форме он, наоборот, сочетается только с индикативом: *Не сомневаюсь, что она так и сделает.*

Сфера использования да-конструкции в предикациях «эпистемического» типа, несомненно, шире. Во-первых, больше круг глаголов, которые присоединяют не фактивное придаточное, во-вторых, они присоединяют его не только в трех перечисленных условиях.

Например, глагол *вярвам* может (в отличие от рус. *верить*) присоединять да-предложение и будучи в положительной форме:

Вярвам той да се обади все пак; Вярвам той вече да е пристигнал там.

В этих употреблениях *вярвам* имеет значение: 'мисля, допускам, възможно е'. «Говорещият изказва най-общо предвиждане за възможността да се осъществи или да е било реализирано действието от да-изречението» (Тишева 2000: 58).

Такой же способностью, как отмечено Й. Тишевой, обладают и предикаты *мисля, предполагам, предвиждам, допускам* и др.

Таковы же и различия в группе предикатов восприятия. Болгарские предикаты восприятия допускают да-предложения, прежде всего в функции предикативного определения (*Видях го да идва насам*), но также и как дополнительное придаточное – обычно при фокусировании субъекта подчиненной клаузы: *Когато ми свърши лекцията в 5 и слизах по стълбите, видях той да се качва.*

В русском языке ни в том, ни в другом случае чтобы-предложение не может быть употреблено:

Видях го да идва насам. – Я увидел, как/что он идет навстречу.

Видях той да се качва. – Я увидел, как/что он поднимается.

Ср. и другие традиционные способы поиска переводного эквивалента да-предложений в попытке передать временную одновременность сопутствующего действия:

Той намери жена си да глади в кухнята (Э. Станев). – *Он застал/обнаружил жену за гляжкой (в кухне).*

Забелязах Цветана да влиза в блока. – Я заметил входившую в дом Цветану.

Видяхме ги да се целуват. – Мы увидели их целующимися.

Предложения в функции предикативного определения при неместоименном объекте действия могут быть переданы на русский язык относительным придаточным: *Забелязах Цветана да влиза в блока. – Я заметил Цветану, которая входила в дом.*

В любом случае эти способы перевода не передают специфику да- конструкции.

Показательны и болгарско-русские параллели в области предикатов знания. Да-предложения и здесь демонстрируют свою

исключительную способность подчеркивать, что « става дума само за ситуация от възможния свят на предположението, която би могла да намери място в актуалния свят...» (Ницолова 2001: 179). Русские предикаты знания не присоединяют *чтобы*-предложения:

Не зная Асен да е бил някога в Япония. – **Не знаю, чтобы...*, хотя возможно: *Мне неизвестно, чтобы Асен когда-либо бывал в Японии.*

Знаеш ли някой да пише / да е писал по този въпрос? – **Знаешь (Не знаешь) кого-нибудь, чтобы писал..., хотя возможно: Ты не знаешь кого-нибудь, кто бы писал об этом вопросе?*

Разумеется, общее различие болгарских и русских предложений определяется не столько свойствами конкретных предикатов в том или ином языке, сколько свойствами зависимой *да*-конструкции, отличными от русских *чтобы*-клауз, гораздо менее свободных синтаксически и функционально.

На месте болгарских изъяснительных *да*-конструкций возможен и бессоюзный **инфinitив**.

Вопрос выбора между инфинитивом и *чтобы*-предложениями не стоит при «общем подлежащем», которое всегда требует инфинитива. При гетеросубъектности возможны как *чтобы*-клауза, так и инфинитив. Последний должен удовлетворять требованиям контроля PRO: при инфинитивном PRO возможен контроль со стороны пациента и адресата как партиципантов матричного глагола: *Он разрешил ей вернуться; Я приказываю вам молчать; Приказано подготовить все к понедельнику.*

Другой вопрос – конкуренция с *что*-предложениями. Если опереться на только что рассмотренную классификацию Н. Р. Добрушиной, «эпистемические» придаточные не принимают инфинитив, в то время как «целевые» (в ее терминологии) – могут, ср.: *Сомневаюсь, что она придет; Не представляю, что она хочет и Я разрешил ему войти; Ты даже не старался ему помочь; Нельзя было туда идти.*

3.2. Да в относительных (определительных) придаточных

В данном типе предложений болгарского языка *да* используется в относительных придаточных с гипотетическим значением в сочетании с относительными союзными словами. Использование связующих средств с *да* создает модальное наращение и резко ограничивает временную

амплитуду сказуемого. В русском языке таким предложениям соответствуют относительные придаточные, содержащие форму сослагательного наклонения:

Няма жена на тоя свят, която поне веднъж през живота си да не направи нещо безумно и непоправимо. (П. Вежинов) – *Нет женщины, которая хоть раз в жизни не совершила бы чего-то безрассудного и непоправимого* (пер. М. Тарасова)⁷³.

И в нито един от тях (домовете) не намираха никаква вещ, която да докаже, че пеперудите водят разумно съществуване (П. Вежинов). – *И ни в одном из них не заметили они ни одной вещи, которая бы свидетельствовала, что бабочки ведут образ жизни разумных существ* (пер. Р. Белло).

И всред това щастие той съзна изведенъж, че ако имаше и един кон, с който да прекарва дърва в града, не би желал нищо повече (Д. Димов). – *И посреди этого счастья он вдруг осознал, что если б у него была лошадь, на которой он мог бы перевозить дрова в город, ему бы более ничего не нужно было.*

Нямаше човек, който да ме спаси. – *Не было человека, который мог бы меня спасти.*

Условия, в которых присутствует такое *да* в болгарском языке и сослагательное наклонение в русском⁷⁴, схожи и определяются спецификой гипотетического относительного придаточного – оно определяет несуществующие объекты или такие, о существовании которых ничего не известно (Добрушина 2011; Dobrushina 2012).

Эта семантика достигается одинаковыми способами в болгарском и русском языках. В большинстве случаев в главном предложении содержится сообщение о несуществовании характеризуемого объекта; обычно вводится отрицание, что демонстрируют примеры выше. Отрицание может быть и имплицитным: *Липсвала здрава ръка, която да стегне всичко* (Д. Димов). Сомнение в существовании объекта может быть имплицировано в риторическом вопросе: *Има ли човек, който да го надприказва?*; *Всъщност не знам дали има държава, която да уважавам*

⁷³ Примеры с указанием авторов перевода взяты из русско-болгарских параллельных корпусов, см. http://rbcorpus.com/search_form.php.

⁷⁴ Конечно, ряд подобных примеров допускает обычное, немодальное оформление (индикатив в русском, отсутствие *да* в болгарском), ср.: *Мисля, че вече няма човек в държавата, който (да) не е чувал за това име.* – *Думаю, что уже нет ни одного человека в нашей стране, который ни разу не слышал (бы) его имени.* Выявление возможностей такой замены не входит в задачи этой работы.

повече! (ср. и рус. Есть ли на свете город, судьба которого бы была бы столь поразительна, как судьба Иерусалима?).

Модальные глаголы указывают на необходимость появления нового объекта: *Все трябва да има някой, който да върши черната работа* (П. Вежинов); *И надо взять такую жену, которая хорошо держала бы тебя в руках* (А. Львов).

Другой вариант – введение нереферентного объекта при некоторых семантических группах предикатах. По наблюдениям Н. Р. Добрушиной, это предикаты с семантикой создания нового объекта (*организовать, подготовить, разработать, сочинить*) или введения нового объекта в личную сферу (*искать, ждать, назначить, пригласить, представить себе*), а также существительные с тем же значением:

Я всю жизнь ждал человека, который мог бы понять меня (Ю. Азаров).

В Англии искали компанию, которая взялась бы за прокладку туннеля под Ла-Манием.

Потом в троллейбусе я живо представил себе обстоятельства, при которых мог бы познакомиться с ней... (К. Шахназаров).

Нетрудно увидеть, что в болгарском языке соответствующих контекстах будет выбрано *да*-наращение.

3.3. Да в обстоятельственных придаточных

Из всех типов обстоятельственных придаточных будет кратко освещено целевое придаточное как основное обстоятельственное употребление *да*-конструкции. По поводу остальных типов обстоятельственных предложений, включающих *да*, сделаем далее лишь некоторые заметки.

3.3.1. Целевое *да*-предложение.

Да-конструкция в качестве целевого союза используется после глаголов движения, глаголов целенаправленного действия, некоторых качественных прилагательных и страдательных причастий типа *готов*, *подготовен*, *роден* и под. (Граматика 1983: 384-385). При этом у целевых *да*-предложений имеется значительная конкуренция со стороны других целевых союзов – специализированного *за да* и группы составных союзов с элементом *да* в составе, имеющих осложненную целевую семантику (*та да, че да, дано да* и др.). Таким образом, набор средств выражения цели в болгарском сложном предложении гораздо шире, чем в русском, где для этого используются все те же инфинитив и *чтобы*-предложения, а в

качестве более отчетливой целевой семантики – местоименно-союзные комплексы *для того, чтобы и с той целью, чтобы*.

Русские параллели болгарским целевым предложениям исчерпывающие освещены в работе А. А. Градинаровой (2010: 97-120) с привлечением данных параллельных корпусов. Здесь лишь кратко представим некоторые наблюдения автора, полезные для задач нашего исследования⁷⁵.

Как показала А. А. Градинарова, с болгарским целевым *да*-предложением в современном русском языке функционально соотносятся несколько конструкций, в частности бессоюзный инфинитивный оборот, инфинитивный оборот с союзом *чтобы*, финитная клауза с союзом *чтобы*, клауза с глагольной формой, дублирующей личную форму матричного глагола движения или положения в пространстве⁷⁶:

Одевшишь таким образом, он вышел прогуляться, подышать свежим воздухом... (В. А. Соллогуб), ср. болг. *излезе да се поразходи, да подиша чист въздух;*

С болезненным выражением лица затыкал он уши, чтобы не слышать уличного крика и хохота (Д. С. Мережковский), ср. болг. *запушващие си ушиите да не чуват виковете и смеха от улицата;*

Из магазина говорящих и играющих аппаратов раздалась зябкая музыка, и кто-то прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась (В. Набоков), ср. болг. *някой затвори вратата да не настине музиката;*

«Встань скорее, нетяг ленивый, – иди посмотри, что нам немец сделал» (Н. С. Лесков), ср. болг. *върви да видиш какво ни е сторил немецът.*

При выборе инфинитивных бессоюзных и союзных целевых оборотов важно иметь в виду, что правила контроля PRO для них различаются. При бессоюзном инфинитиве нулевое подлежащее зависимой инфинитивной клаузы контролируется либо агенсом матричного глагола (*Я иду покупать билеты*), либо дополнением (пациентом, адресатом). Так, в русских конструкциях с каузативными матричными глаголами типа *отправил его встречать гостей, оставил его*

⁷⁵ Благодарю доц. А. А. Градинарову за любезное согласие использовать здесь выводы и материалы из ее книги «Фрагменты болгарско-русского сопоставительного синтаксиса» (София, 2010).

⁷⁶ В книге А. А. Градинаровой читатель найдет также ценную информацию и подробный иллюстративный материал о других способах передачи целевой *да*-конструкции, а также о русских функциональных соответствиях болгарским конструкциям с союзами *дано (да), (за) да не би да, колкото да, че да, та да* – союзами, не имеющими аналогов в русском языке.

у себя ночевать, усадил его обедать нулевое подлежащее зависимой инфинитивной клаузы контролируется пациентом (дополнением) главной. Референция PRO целевого инфинитивного оборота с союзом *чтобы*, по общему правилу, контролируется только подлежащим главной клаузы (Тестелец 2001: 294), поэтому в примерах выше замена бессоюзного инфинитивного оборота союзным невозможна.

Но даже если учитывать только предложения с контролирующим агентом, встает вопрос о возможности замены бессоюзного варианта на союзный.

Использование бессоюзного целевого инфинитива является нормой в русском языке при матричных глаголах целенаправленного перемещения, прекращения движения или отказа от него, каузации отказа от движения, глаголах размещения, изменения положения в пространстве, каузации перемещения кого- или чего-л.: *вышел размяться, подошел спросить; задержался узнать; оставил его у себя ужинать; расположился у ручья отдохнуть; прилег отдохнуть; поставил чайник кипятиться; усадил его обедать; послал его встречать гостей и под.*

В. Ю. Гусев (2004) высказал предположение, что при глаголах направленного движения бессоюзный инфинитив заполняет валентность Конечной точки. Союзный такой способностью не обладает. Ср.: *Я иду покупать билеты и Я иду, чтобы купить билеты.* Бессоюзный целевой инфинитив в русском языке невозможен, «если действие, ради которого совершается движение, не локализуется в его конечной точке, ср. **Он ушел пораньше не встречаться с братом – возможно только ...чтобы не встречаться с братом*» (Гусев 2004: 150).

Русские конструкции с целевым бессоюзовным инфинитивом при глаголах, не являющихся глаголами движения, квалифицируются В. Ю. Гусевым как разговорные (*купил фотоаппарат выслеживать глухарей*), но на самом деле далеко не все подобные случаи действительно стилистически окрашены, ср. примеры А. А. Градинаровой с матричными глаголами приобретения и давания: *одолжил приятелю книгу почитать; купил приемник слушать классическую музыку; дал нам спички зажечь свечку и под.* Как объяснить при них бессоюзный инфинитив? Градинарова отмечает, что, за редким исключением, эти глаголы невалентны на латив, но все они имеют семы перемещения предмета в локус, в данном случае в локус посессора (субъектную сферу посессивности).

Отмеченную В. Ю. Гусевым закономерность употребления бессоюзного целевого Градинарова предлагает переформулировать в более общем виде, чтобы учесть и описанные выше употребления:

«бессоюзный целевой инфинитив может использоваться в тех случаях, когда осуществление названного им действия или состояния предполагается в конечной точке перемещения субъекта или объекта матричного глагола, причем нулевое подлежащее целевого оборота должно контролироваться подлежащим или дополнением (пациенсом/адресатом) главной клаузы» (Градинарова 2010: 100).

Что касается болгарского языка, то употребление целевой *да*-конструкции, как показывает А. А. Градинарова, не подчиняется этому правилу. Так, например, в предложениях *Петър отиде на срецата да му предадат необходимите сведения, Иван излезе от тълпата да го видят* нулевое подлежащее зависимой клаузы не кореферентно подлежащему главной.

Каков русский эквивалент этого предложения? Целевая часть не может быть оформлена ни как бессоюзный инфинитивный оборот (это нарушило бы сформулированное выше правило), ни как инфинитивный оборот с союзом *чтобы* (PRO такого оборота контролируется подлежащим главной клаузы). Функциональными соответствиями подобных болгарских конструкций являются русские предложения с целевой финитной клаузой: *Иван вышел из толпы, чтобы его увидели; Петр пошел на встречу, чтобы ему передали необходимые сведения* (ср. с не нарушающей правила контроля зависимой частью-конверсивом: *Петр пошел на встречу получить необходимые сведения; Петр пошел на встречу, чтобы получить необходимые сведения*).

В книге А. А. Градинаровой показаны также другие способы передачи целевой *да*-конструкции на русский язык, а также русские функциональные соответствия болгарским конструкциям с союзами *дано (да)*, *(за) да не би да, колкото да, че да, та да* – союзами, не имеющими аналогов в русском языке. Материал показывает, что весь комплекс русских вариантов оформления целевого предложения покрывается *да*-конструкцией (если считать и составные союзы), при этом финитность целевой части в *да*-конструкции позволяет избегать ограничений, которые диктует русский инфинитив.

3.3.2. Да в других обстоятельственных придаточных.

Конtraфактическое условие, вводимое союзом *да* в **условных** предложениях, обычно передается в русском языке сослагательным наклонением, но также и транспонированным императивом:

Да съм на негово място, аз не бих я оставил да живее самичка в Пловдив (А. Гуляшки). – Будь я на его месте, я не позволил бы ей жить одной в Пловдиве.

Да также является частью **составных союзов**: *че да, вместо да, освен да, без да, преди да, ако и да, макар да* и др. Не имея возможности разобрать все условия употребления каждого из типов предложений, приведем сейчас лишь единичные примеры, которые показывают близкие реакции русского языка на те контексты, где появляется такое *да*. В русском языке чаще всего мы видим на этом месте инфинитив либо – при наличии условно-уступительных оттенков – сослагательное наклонение (включая несобственно сослагательные маркеры), но есть и индикативные русские эквиваленты. Ср.:

- придаточные ограниченной цели: *Попита, колкото да каже нещо. – Спросил, лишь бы что-то сказать;*
- придаточные со значениями цели-следствия: *Седни така, че никой да не те вижда. – Сядь так, чтобы никто тебя не видел;*
- ограничительные придаточные: *Не ѝ оставаше ницио друго, освен да прибегне до помощта на пресата. – Ей не оставалось ничего другого, кроме как прибегнуть к помощи прессы;*
- заместительные придаточные: *Вместо да ме наградят, ме съдят.*
- *Вместо того, чтобы меня наградить, меня судят/осуждают;*
 - временные со значением предшествования: *Защо поне не ми се обади, преди да заминеш? – Почему ты мне не позвонила, перед тем как уехать?; Измина близо минута, преди да долети първата пеперуда* (П. Вежинов). – *Прошло около минуты, прежде чем прилетела первая бабочка.* В русском языке при кореферентных субъектах обычно используется инфинитив, при гетеросубъектных – времена изъявительного наклонения;
 - уступительные придаточные с местоименно-союзовыми комплексами (*който и да..., където и да* и др.): *Колкото и да я разпитвах, ницио не ми каза повече. – Сколько бы я ни расспрашивал, она уже больше ничего не сказала, уступительные придаточные с *дори да, макар да*: Дори да остана съвсем сам, ще продължавам. – Даже если я останусь совсем один, я буду продолжать;*
 - сравнительные придаточные: *Продължаваше да лежи с неподвижно лице и спуснати клепачи, като да не чуваше гласа ми* (А. Гуляшки). – *Он продолжал лежать с неподвижным лицом, сомкнув веки, как если бы / как будто не слышал моего голоса;*
 - придаточные образа действия: *Тръгна си, без да ми се обади.* В русском языке выбирается вообще иная синтаксическая форма, наиболее

частотный эквивалент – деепричастие при гомосубъектности: *Ушел, (так и) не позвонив/ не предупредив*, при гетеросубъектности используются самые разные способы связи, напр. *Защо се намесваши, без да те питат? – Что ты вмешиваешься, когда/хотя/ведь тебя никто не спрашивает.*

Статус *да* в рамках сложных союзов, возможно, и не стоит впрямую соотносить с *да*-конструкцией, но, тем не менее, *да* диктует временную «сдержанность» форм сказуемого в придаточном предложении и ограничивает их немодальные возможности.

Совершенно иное употребление *да* – когда оно сопровождает **временные союзные слова**: *Когато да* *влезе в двора на къщата, изведнъж се сети, че е забравил да вземе документа*. Можно согласиться с Р. Ницоловой (2000), которая предлагает видеть здесь только модальное значение частицы. Ср. и важное наблюдение З. Генадиевой-Мутафчиевой о значении *да* в таких предложениях: включение частицы указывает на краткость «временного отстояния»: действие здесь характеризуется «како възможно, но неоъществено, което е предстояло току-що да стане» (1976: 316). В этом отношении показательно употребление с *да* не только *когато*, но и наречия *тъкмо*: *Лисицата хванала едно пиленце и тъкмо да го изяде, то казало: - Колко ще се нахраниши от мен!*

РАЗДЕЛ 4. РУССКИЕ ИНФИНИТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ БОЛГАРСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

В данном разделе будут рассмотрены основные инфинитивные модели русского языка и их болгарские эквиваленты. Это выявит те функциональные параллели, которые не были обнаружены подходом «от *да*-конструкции».

В качестве основы для описания русских инфинитивных предложений взят набор основных семантико-прагматических разновидностей инфинитивных моделей из работы [Иванова 2009: 303-312], где он выделен для иных целей⁷⁷, с учетом других исследований,

⁷⁷ В работе [Иванова 2009: 303-312] рассматриваются ограничения при порождении инфинитивных предложений, обусловленные признаком «контролируемость действия». Показывается, насколько различаются варианты инфинитивной структуры по «закрытости» для предикатов неконтролируемых действий. Обнаруживаются «строгие» («агентивные») инфинитивные модели, которые преимущественно связаны с планированным, намеченным действием; они не допускают никаких иных глаголов, кроме активных, либо заставляют прочитывать «неактивный» предикат как контролируемый. Нейтральные модели допускают предикаты и контролируемых, и неконтролируемых действий.

прежде всего [Русская грамматика 1980; Золотова 1998; Шелякин 2006]. Использованы (с соответствующими ссылками) переводческие рекомендации из работ [Николова 1980, 1983, 2004; Градинарова 2010].

Наше внимание будет сосредоточено на функционально различных моделях инфинитива, которые даны здесь через речевые образцы. Но они могут быть соотнесены с типами модальных значений. Так, первые две модели – это предложения неизбежного действия, представленные в двух основных семантически близких вариантах. В первом варианте (*Мне завтра ехать*) потенциальное действие выступает как запланированное и вынужденное; во втором варианте (*Одним – радоваться, другим – страдать*) значение запланированности отсутствует, а неизбежность действия вытекает только из внешних обстоятельств и чаще всего предстает как вывод или предвидение говорящего.

Инфинитивные предложения со значением возможности действия – это третья модель – «запросы». Невозможность действия во всех ее разновидностях рассмотрена в четвертой модели. Остальные модели представляют палитру императивно-оптативной зоны.

В конце раздела покажем еще одну область использования русского инфинитива, которая тоже не покрывается да-конструкцией, – инфинитивные модификации сказуемого в двусоставном предложении.

4.1. Независимый инфинитив

Мне завтра ехать; Мне еще гладить.

В инфинитивных предложениях предстоящего неизбежного действия: *Мне завтра ехать; Мне еще обед готовить; Через два дня выходит на работу* действие предстает как запланированное и контролируемое агентом, хотя и вынужденное. В болгарском языке это значение предпочтительнее передавать средствами, способными выражать неизбежность и обязательность, а именно сочетаниями с предикатами долженствования *трябва, имам*: *Через несколько дней мне ехать в Москву. – След няколко дни трябва да замина за Москва; Мне еще готовить. – Имам да гответя*, а также настоящим предстоящего действия: *След няколко дни заминавам за Москва*.

Использование последнего варианта перевода, однако, ограничено

Как представляется, агентивность/неагентивность инфинитивной модели оказывает существенное влияние и на выбор необходимого переводческого соответствия, поэтому некоторые наблюдения, касающиеся отбора предикатов в инфинитивные модели, здесь тоже будут приведены.

по двум причинам. Во-первых, инфинитивные предложения в связи с семой «вынужденности» (которая отсутствует в варианте с настоящим предстоящего действия) чаще встречаются в негативном контексте, напр. как обоснование отказа делать что-л., указание препятствующих обстоятельств: *Я не могу сейчас разговаривать, мне еще идти в магазин; Мне завтра ехать в Москву, поэтому надо пораньше вернуться домой; Не трогай его, ему еще доклад готовить.* Настоящее предстоящего действия, наоборот, чаще используется «позитивно» или нейтрально: *Не беспокойся, я иду в магазин и все куплю; Завтра я еду в Москву и там поищу все, что нужно.*

Во-вторых, инфинитивные предложения способны выразить предстоящее длительное действие, представляя его как еще не выполненный «пункт плана» (лексический маркер *еще*): *Мне еще гладить / собирать ребенка в школу / мыться / посуду мыть.* Настоящее запланированное для выражения этого значения не подходит.

Одним – радоваться, другим – страдать

Рассмотренные выше предложения запланированного действия *Мне завтра ехать; Ему скоро в школу идти* часто объединяют в одну группу с инфинитивными предложениями типа *Одним – радоваться, другим – страдать.* Последние, однако, отличаются некоторыми существенными характеристиками.

Предложения типа *Одним – радоваться, другим – страдать* всегда предстают как вывод о неизбежности наступления действия (и состояния), который субъект речи делает на основании своих наблюдений, размышлений и пр.: *Мне всю жизнь с ней мучиться; Хорошеть нашему городу!; Садам новости!; Что же, мне теперь мерзнуть (голодать / умирать / скучать)?; Вижу я, быть ему холостяком; Одним – карать и каяться, другим – кончать Голгофой* (Б. Пастернак).

Эту же семантику имеют и бытийные предложения в инфинитивной форме: *Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался* (В. Шукшин); *Видимо, рассвету скоро быть* (Ю. Наумов); *Быть грозе; Быть беде; Быть голоду.*

Само действие предстает как неограниченное во времени, без указания на его завершение. Временные ограничители если и имеются, то они используются в противоположном значении: обозначают не ограниченность действия во времени, а, наоборот, выходящую за рамки нормы продолжительность: *И до рассвета бушевать огню... (С. Щипачев); Что же, мне до вечера тут сидеть?; Еще целых два часа ждать!*

Основная часть предикатов в таких предложениях сообщает о неконтролируемых ситуациях (с одушевленным и неодушевленным субъектом), а употребление предикатов контролируемых действий подчеркивает «обреченность» субъекта действия на их выполнение, вынужденный характер действия. Специфичен и семантический тип этих агентивных предикатов – это не однократные «разовые мероприятия» (как в запланированных *Мне завтра ехать; Ему завтра к врачу идти; Нам скоро переезжать; Ему еще с учеником заниматься*), а предикаты «занятий» (обобщенных деятельности) или «поведений»: *Одним – торговать, другим – покупать; Одним – наживаться, другим – вкалывать; Женщине – лукавить, Царю – править, Мне – славить Имя твое* (М. Цветаева) (см. и карать в строке из Б. Пастернака выше).

Учитывая все эти семантические особенности, перевод модели на болгарский язык с помощью модального глагола *трябва* не подходит. Приведем здесь наблюдения А. Николовой (2004: 49-51) о русских эквивалентах интересующих нас предложений (при этом автор использует иную классификацию инфинитивных моделей):

а) модальный глагол *имам* с *да*-конструкцией:

Я только верю, что вам еще долго жить (Ф. Достоевский). – *Аз само вярвам, че вие имате още дълго да живеете.* Это, по-видимому, наиболее точное переводческое решение в случае предикатов с нецелеполагающим агенсом, поскольку *имам*, обладая необходимой здесь семантикой «обреченности», может быть использован даже при глаголах данного семантического типа;

б) формой будущего времени, которая передает лишь предстояние, но вне необходимых модальных оттенков:

Aх, какого старика загубили! Всю жизнь мне терзаться! (К. Горбунов) – *Aх, какъв старец погубиха! Цял живот ще се измъчвам!*

Заметим, что именно будущее время выбирается и для перевода предложений с глаголами *быть*:

Быть завтра большому ветру! – подумал дед (А. Толстой). – *Утре ще има силен вятър! – помислил дядо;*

Быть в дороге какой-нибудь беде, не иначе... (М. Шолохов) – *Сигурно по пътя ще ми се случи нещо лошо;*

в) конструкциями со страдательными причастиями со значением предопределенности, обреченности (*писано ми е, съдено ми е, отредено ми е*):

Нам здесь жить, Анна (Г. Николаева). – *Съдено ни е тук да живеем, Ана.*

Как приготовить фаршированную утку?

«Запросы» – вопросительные инфинитивные предложения, являющиеся прямым запросом на получение конкретной информации и содержащие вопросительное местоимение или наречие: *Где купить фотоаппарат?; Какую рыбу давать ребенку?* Это предложения с имплицитной модальностью, соотносимые с эксплицитными: *Где можно купить фотоаппарат?; Какую рыбу нужно/можно давать ребенку?*

Запросы имеют регулярные параллели в виде болгарских да-конструкций: *Къде да купя евтини кухненски мебели?; Как да пригответ пъстърва?*

Там не проехать; Не бывать по-твоему.

Предложения невозможности осуществления действия надо рассматривать, как минимум, в двух основных вариантах (как в заголовочных образцах). Проанализируем их в одном подразделе ради более удобного сопоставления.

Они строятся с отрицательной частицей *не* и выражают убежденность в невозможности осуществления действия или наступления состояния. Тип модальности различен:

а) невозможность осуществления действия предстает как объективная, связанная с внешними обстоятельствами: *Там не проехать; С этой стороны не подойти.* Заполнение позиции экспериенциера здесь факультативно;

б) невозможность осуществления действия обусловлена способностями агенса: *С этой проблемой нам не справиться; Этот день мне не забыть; Такую задачу тебе не решить.* Часть подобных инфинитивных предложений функционируют как «оценочно-характеризующие» (Золотова 1998: 144): *Тебя не переспорить!* ('Ты настолько упрям/криклив, что с тобой невозможно спорить')

в) говорящий обещает создать собеседнику (реже – 3-му лицу) условия для невозможности осуществления им действия: *Не бывать по-твоему; Не видать тебе ее как своих ушей!*

Во втором и третьем вариантах позиция экспериенциера не факультативна, но тоже имеется не всегда. Употребляются глаголы СВ. Глаголы НСВ и двувидовые осмысляются как совершенновидовые: *Не*

видать ('увидать') *тебе счастья!* ; *Войне не быть*⁷⁸; *Замужем ей не быть/быть;* *Этому не бывать!;* *Не бывать по-твоему.*

При переводе на болгарский язык инфинитивных предложений со значением невозможности, как показала А. Николова (1983: 5-15), используется весь арсенал средств, выражающих это значение в болгарском языке. Наиболее частотны, по ее наблюдениям, следующие 4 варианта:

а) отрицательный модальный глагол *не мога* или *не може* + да-конструкция или «сокращенный инфинитив»:

Не понять тебе этого. – Ти не можеши да разбереш това.

«Сокращенный инфинитив» придает фразе большую категоричность и разговорный характер: *Нет, это не страх, Марина. Это нечто большее, вам сразу не понять* (Л. Леонов). – *Не, Марина, това не е страх. То е нещо повече, не можете го разбра отведенъж; Туда теперь не проехатъ* (А. Чаковский). – *Дотам с кола не можете стигна.*

б) отрицательное будущее:

Этот день мне не забыть. – Няма да забравя този ден.

При этом в контекстах прошедшего временного плана эта форма не употребляется.

в) условное наклонение:

Век не забыть Андрею горького унижения! (М. Шолохов). – *Цял живот не би могъл да забрави Андрей горчивото унижение!* Перевод этой модели условным наклонением имеет важное ограничение: он возможен лишь при описании нереальной ситуации;

г) риторический вопрос:

Уж вы продайте [грибы], вам столько и не съесть! (Б. Полевой) – *Продайте ни малко, можете ли изяде толкова!*

В качестве отдельной группы инфинитивных предложений А. Николова выделяет предложения с оттенком «ненужности, ненеобходимости», которые обозначают, что субъекту «не придется совершать определенное действие» (2004: 51-52): '(Х-у) не привыкать, (не)ждать, не занимать (ума, умения, терпения, мастерства)'. Как представляется, именно связанная лексико-синтаксическая структура таких предложений (объединенных, на наш взгляд, только специфической семантикой предиката), диктует иные возможности их передачи на болгарский язык, а именно: *не трябва / няма нужда* + да-конструкция либо формы реального наклонения, в которых модальность инфинитивных

⁷⁸ С глаголом *быть* возможны только отрицательные инфинитивные предложения с событийным объектом *Войне – не бывать!* (**Войне – бывать!*).

предложений не передана (примеры А. Николовой):

По-твоему выходит, что раз ты со мной, лиха на не ждать (Ю. Герман). – *Според теб излиза, че щом сме заедно, не трябва да чакаме нищо лошо;*

К этому было не привыкать Григорию (М. Шолохов). – *Григорий бе свикнал вече с това;*

Серафиме Антоновне у нас с тобой ума не занимать (В. Кочетов). – *Серафима Антоновна е по-умна и от тебе, и от мене.*

Окно открыть?

Это вопросительные предложения, в которых «говорящий предлагает сам совершить названное действие, побуждая собеседника к речевому акту согласия, разрешения, подтверждения его необходимости» (Золотова 1998: 145)⁷⁹. Этот тип предложений последовательно передается на болгарский язык вопросительными да- конструкциями: *Да взема ли и речника?*; *Да отворя ли чадъра?*, см. и переводческие пары А. Николовой:

Барин! Ужин подавать? (М. Горький) – *Господарю, да слагам ли вечерята?*;

Вас проводить? (Ю. Бондарев). – *Да ви изпратя, другарю полковник?*

Оформление русского инфинитивного вопроса частицами *не... ли*, по наблюдению Г. А. Золотовой, формирует более деликатное предложение либо идею, внезапно пришедшую в голову. В реальном применении, особенно при введении адресатного дополнения во 2 л., это часто косвенный речевой акт, с помощью которого говорящий предлагает собеседнику взять на себя функции исполнителя действия: *Не сходить ли тебе самому?*; *Не взять ли тебе зонтик?*; *Не пригласить ли вам и других знакомых?*

В болгарском переводе, в отличие от русского инфинитива, не удается сохранить анонимность лица адресата, которому предлагается выполнить действие,ср. рус. фразу *Не открыть ли нам окно? Тут такая духота...* в ситуации, когда говорящий надеется, что исполнителем действия будет кто-н. помимо него. Таким образом, русская модель может иметь значение уклончивого побуждения по отношению к собеседнику или, точнее, ко всем присутствующим. Болгарская да-конструкция, в принципе допускающая безличное глагольное оформление, используется с глаголом в личной форме, причем в случае нашей модели – 1 л.

⁷⁹ Г. А. Золотова относит этот тип к волюнтивным предложениям.

Максимально возможным отстранением от исполнения действия в болгарском языке является да-конструкция в 1 л. мн.ч.: *Да отворим ли прозорците?*

Помимо вопросительной частицы *ли*, при переводе русских инфинитивных вопросов, особенно отрицательных, используются подчеркнуто вежливое *дали* и недоуменное *нума* – частицы позволяют придать такому вопросу «оттенки сомнения, колебания, нерешительности, неприятия, осуждения» (Николова 2004: 55): *Не послать ли в погоню, Сережа? (Ф. Достоевский). – Дали да не изпратя да го настигнат, Серъожа?* Но большая часть переводов показывает необходимость включения да-конструкции в связанные формы, в том числе модальные: *Разве тебе понять, что я чувствую? (Д. Гранин). – Нума можеши да разбереш какво чувствам?; Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович? (И. Тургенев). – Не е ли по-добре да се преместя в пристройката, Николай Петрович?, см. также (Николова 1980).*

Быть или не быть?

«Рефлексивные» (Золотова 1998: 141) инфинитивные вопросы отражают ситуацию выбора потенциального действия. Субъект речи обычно является и агенсом: *Пойти в кино или остаться дома?*

Часто выбор говорящего представлен как сомнение в целесообразности совершать указанное действие, то есть имеется выбор между совершением и несовершением действия: *Сын сопел у плеча, подхватил насморк, – идти гулять вечером или не идти? (А. Иличевский).* Инфинитивная конструкция может быть единичная, если говорящий уже склоняется к какому-то решению; характерное синтаксическое сопровождение такого употребления – частица *что ли*: *Пойти поспать, что ли?; Поехать и мне с тобой, что ли?* или вводно-модальные слова: *Может, поесть?*

Действие здесь всегда планируемое и контролируемое, даже если выражено неактивными предикатами: *Забыть его? Ненавидеть? Или продолжать любить?* Глаголы физиологических реакций и неловких, ошибочных действий человека осмысляются как намеренно производимые: *Может, покашлять, чтобы меня заметили?; Уронить платочек, чтобы он поднял, или это будет неестественно?; Может, «потерять» это кольцо?*

В качестве эквивалентов в болгарском языке используется да-конструкция:

Быть или не быть? – Да бъдеш или да не бъдеш?

Забыть его? Ненавидеть? Или продолжать любить? – Да го

забравя? Да го мразя? Или да продължа да го обичам?

Может, покаилять, чтобы меня заметили? – Да се покаилям ли, за да ме забележат?

Уронить платочек, чтобы он поднял, или это будет неестественно? – Да си изпусна ли кърпичката, за да я вдигне той, или това ще изглежда неестествено?

Оформление этого вопроса частицами *не... ли* (*Не поехать ли и мне с тобой?*) устраниет рефлексивность и представляет идею, внезапно пришедшую в голову (см. модель выше). Это хорошо показывают и болгарские эквиваленты, которые содержат активный фазисный глагол быстрого начала действия *взема*: *Да взема и аз да дойда с тебе?*

Сначала – отдыхать.

Предложения «целесообразности» строятся как сообщения о наиболее уместном и своевременном действии. Действие здесь также всегда представлено как контролируемое.

На первый взгляд, это антиподы рефлексивных сообщений по иллоктивному предназначению, но в речи часто они оказываются функциональными синонимами, отличаясь лишь фактором «рефлексивности»: в предложениях целесообразности решение уже принято. В устной речи предложения целесообразности и рефлексивные предложения не всегда различимы, если произносятся с неопределенной по утвердительности/вопросительности интонацией: *Пойти поспать.../ Пойти поспать?* Такое сближение возможно только при единичной предикации, ср. четкую спланированность действий в цепочке: – *Какие у тебя планы? – Сначала – мыться, потом – спать, потом – разбирать чемоданы.*

Здесь, помимо да-конструкции, в болгарском языке можно ожидать цепочек с отглагольными именами: *Първо – почивка, после – спането....*

У предложений целесообразности есть антонимические варианты – инфинитивные предложения, подчеркивающие нецелесообразность какого-л. действия. Они включают в структуру обязательную частицу же: *Не + Inf. + же... Не спорить же с ним!; Не ночевать же здесь!; Не драться же мне с ним!*

Молчать!

Инфинитив, как известно, может взять на себя функции

императивной формы. **Волеизъявление** говорящего, обращенное к собеседнику, в инфинитивных предложениях, по сравнению с императивными, выражается более резко и категорично как акт приказа, не предполагающего возможности невыполнения: *Замолчать! Слушать команду!* Категорический характер несут и такие разновидности инфинитивного волеизъявления, как призывы-лозунги: *Добиться экономии средств! Вырастить хороший урожай!* и «инструктивный» императив: *Вскрывать в темноте; Перед употреблением взбалтывать; Построить график температур воды.*

Понятно, что наиболее часто в этой модели употребляются глаголы контролируемых действий. Иные предикаты тоже возможны со своеобразными семантическими последствиями.

Так, при включении предикатов ментальных и эмоциональных состояний, не поддающихся контролю, инфинитив выражает попытку субъекта речи переключиться, заставить себя перейти из имеющегося «плохого» состояния в «хорошее», «привычное»: *□Девиц этих я, конечно, знаю. Ничего в них особенного, пустенькие девицы□ Забыть про них* (Ю. Трифонов); *Не нервничать!; Полюбить людей!; Не раздражаться на окружающих!* Этим pragматическим результатом – осуществляемым в момент произнесения актом «самоубеждения» – данные инфинитивы отличаются от «мечтательных» предложений типа *Поспать бы!* (см. ниже), совершенно не предполагающих какие-л. дальнейшие практические действия говорящего по осуществлению своего желания.

Особых комментариев требует отрицательная форма инфинитивного предложения со значением волеизъявления. Она оказывается двузначной, т.к. может быть использована не только превентивно или как требование выполнения потенциального действия (*Вперед, бойцы, и не отступать!; Когда войдем, не шуметь!; Завтра не проспать!* ('Принять все меры, чтобы не проспать'), но и как попытка изменить уже наступившее «неправильное» положение дел: *Не отступать, вперед, вперед!; Не паниковать!; Не суетиться!*

Предикаты, которые могут обозначать как контролируемое, так и неконтролируемое положение дел, в отрицательном инфинитивном предложении будут различаться соотнесенностью с реальным или потенциальным событием: *Не спать! / Не засыпать!* (при обращении к засыпающему!) и *Завтра днем не спать!* (потенциальное действие). В первом случае выражается предостережение для неконтролируемого процесса, во втором – требование для контролируемого.

В болгарском языке эквивалентами императивного инфинитива являются все средства выражения побуждения, прежде всего:

а) да-конструкция с личной или безличной формой глагола: *Ссадить его на берег!* (Э.Казакевич) – *Да го свалим на брега!*; *Спалить этот дом!* – *Да се изгори тази къща!*,

б) форма повелительного наклонения: *Молчать!* – *Мълчи!* / *Мълчете!*,

в) для перевода отрицательных императивных инфинитивов обычно выбираются команды и запреты, не содержащие финитных форм глагола, см. далее примеры А. Николовой (2004: 53): *Ничего не пить сегодня!* – *Днес никакво пиене!*; *Не ссориться!* – *Без караници*; *Замолчать!* *Исполнять, что сказано!* (А. Бек). – *Без приказки!* *Да се изпълни, както е казано.*

Мне только подписать

В этих «просительных» предложениях выражается желание агента совершить действие, причем действие это и целенаправленное, и вынужденное: *Вы зачем?* – *Мне поговорить;* *Вам что?* – *Мне только подписать.* Частица *бы* усиливает значение желательности, просительности, но не изменяет правил формирования модели: *Мне бы поговорить;* *Мне бы сына увидеть.*

Форма возможна и в отношении 3-го лица: *А это еще кто?* – *Да ему только подписать.* Частица *бы* и при 3-м лице не исключается (собственно, отражая переданную речь агента) и подчеркивает сочувствие просителю: *Ей бы только сына одним глазком увидеть – и она уйдет.*

Перевод на болгарский язык осуществляется, как правило, да-конструкцией с ограничительным наречием *само, поне:*

Вам что? – *Мне только подписать.* – *Какво искате?* – *Само да подпиша;*

Мне бы сына увидеть. – *Само да видя сина си.*

См. также и варианты с целевым *за да* и с глаголом желания:

Вы зачем? – *Мне поговорить.* – *За какво сте дошли?* – *За да поговорим.* / *Да поговорим.*

Ей бы только сына одним глазком увидеть – и она уйдет. – *Тя иска само с едно око да зърне сина си – и ще си отиде.*

Поспать бы!; Не забыть бы!

Неотрицательные инфинитивные предложения с частицей *бы* выражают **желательность** для говорящего какого-н. действия, перехода в

какое-н. состояние, приобретения какого-н. качества: *Поспать бы!; Прийти бы домой пораньше!; Поработать бы!; Улизнуть бы!; Влюбиться бы!; Остаться бы с ним наедине!; Быть бы известной!; Быть бы принцессой!; Иметь бы много денег!*

Отрицательные формы допускают самые разнообразные группы предикатов агентивного типа. При контролируемых предикатах выражается совет другому лицу не совершать указываемое действие: *Не приходить бы тебе!; Не читать бы тебе при таком свете!* ('Лучше бы не приходить, не читать') или сожаление по поводу совершенного действия: *Не приходить бы мне / тебе!; Не говорить бы мне / тебе этого* ('Жаль, что я / ты пришел, сказал'), а при неконтролируемых предикатах – только последнее из значений: *Эх, не ронять бы мне тогда эту вазу!; Не знать бы мне тогда этого!*

Как и соответствующие императивные формы (*Не урони!; Не забудь!*), инфинитивы с отрицанием допускают глаголы СВ группы «происшествий» с личным субъектом, выражая предостережение, опасение: *Не уронить бы!; Не забыть бы!; Не ошибиться бы!; Не промахнуться бы!; Не поскользнуться бы!; Не чихнуть бы!* Подобные предостережения могут быть иногда обращены и к другим участникам ситуации, но, выбирая эту форму, говорящий принимает на себя ответственность за попытку контроля над ситуацией: *Не забыть бы!* ('«нам, и мне в том числе») или, по крайней мере, выражает свое беспокойство и причастность: *Не уронить бы!* Этой автороцентричностью (разворачиванием ситуации «на себя») инфинитивные предложения «предостережения» отличаются от подобных императивных типа *Не поскользнись!; Не урони!*

Инфинитивное предложение с *только бы не, лишь бы не...* предпочитает глаголы-происшествия: *Только бы не споткнуться!; Только бы не покраснеть!; Только бы не удариться!; Только бы не задеть его!; Только бы не опростоволоситься!*

Семантической разновидностью предложений желания являются инфинитивные предложения «*заветной мечты*»: *Видеть ее, говорить с ней!* Они строятся без частицы *бы* и обычно имеют цепочечное построение: *Видеть ее, слышать, говорить с ней, быть рядом с ней.* Обозначаемое предикатом действие или состояние представлено как объект интенсивного желания, стремления субъекта речи, в том числе чисто физиологической природы: *Пить! пить!* Усиление этого значения достигается употреблением частиц *только бы, лишь бы.*

Отрицательные формы выражают противоположные чувства: *Не видеть, не слышать, не знать о ней!*

Ограничений по признаку контролируемости здесь нет, выбор предикатов диктуется тематически: если объект «мечты» – человек, то предикаты – прежде всего перцептивные (*видеть, слышать, касаться, смотреть, находиться рядом*), а в отрицательных формах – и ментальные (чаще всего неконтролируемых проявлений). Если же объект мечты, например, – определенный образ жизни, то выбираются контролируемые действия, возможно и в ряду неконтролируемых, для отражения разных сторон той «обстановки», которую воображает себе говорящий: *Работать, помогать людям, любить и быть любимым...*

По наблюдениям А. Николовой над большим корпусом текстов (2004: 56), да-конструкция при переводе инфинитивов «желания» используется прежде всего по отношению к 1 л. (ед. и мн. ч.), в ином случае вводится глагол со значением желательности: *Отдохнуть бы Григорию, отоспаться!* (М. Шолохов). – *Как му се иска на Григорий да си почине, да се отспи!*; *Ему бы провалиться сейчас сквозь землю – вот был бы выход из положения* (Ю. Герман) – *Искаше му се в той момент да потъне в земята – това щеше да бъде изход от положението.*

При отрицательных формах при переводе включаются болгарские «апрехенсивные» маркеры *да не, да не би да*: *Не пропустить бы!* – *Само да не го изпусна!*; *Не опозориться бы!* – *Да не се изложим!*

Рассмотренные предложения нужно отличать от инфинитивных конструкций с негативно-характеризующим значением: *Вам бы только болтать; Вам только бы сплетничать; Ему бы только музыку слушать* – из уст говорящего реплика звучит как осуждение характерных занятий адресата. Ср. и их перевод на болгарский язык:

Вам бы только болтать! – Дай ви само да дрънкате!
Вам только бы сплетничать! – Дай ви само да клюкарствате!
Ему бы только музыку слушать. – Дай му само да слуша музика!

В исследованиях русского инфинитива выделяются и другие модели инфинитивных предложений, см. напр. у М. А. Шелякина (2006: 56- 62). Многие из них являются фразеологизированными моделями, эхомоделями: *Кому как не ему об этом знать!; Знаю, как же мне не знать!; Пойду, почему бы не пойти?*

4.2. Инфинитивные модификации сказуемого

Теперь обратимся к двум конструкциям (в литературе обычно не различаемым), которые трактуются в современной русистике как

экспрессивно-фазисная модификация двусоставных предложений со спрягаемой формой глагола (Золотова 1998: 140).

A она – сразу плакать!

Инфинитивная модификация сказуемого используется для выражения значения **внезапного, интенсивного начала действия** (Булыгина 1982: 76-77), при этом начавшееся действие предстает как продолжительное или многократно повторяющееся: *И царица – хохотать, И плечами пожимать, И подмигивать глазами, И прищелкивать перстами, И вертеться подбочась, Гордо в зеркальце глядясь* (А. С. Пушкин). Впрочем, семантика длительности может pragматически эксплуатироваться для характеристики даже однократного действия агента, представляя единичное событие как многократное: *Я ему пытался объяснить, а он сразу в милицию звонить / за ружье хвататься* (гиперболизированная множественность⁸⁰).

Понятно, что семантика конструкции («бурное начало», длительность) ограничивает круг предикатов, способных подвергаться этой трансформации. Главным требованием для включения того или иного предиката в эту инфинитивную конструкцию является его способность обозначать деятельность, интенсивность которой имеет внешнее выражение. Поэтому агентивные предикаты, не соотносимые с «бурными» действиями, здесь вряд ли могут быть употреблены: *И она давай (?) чертить / (?) гладить / *наблюдать / *ждать мужа домой / *слушать музыку*. Статичные предикаты, предикаты позиционирования, а также «события» здесь, естественно, тоже невозможны (*A он – *преподавать / *лежать / *приходить*).

Для неконтролируемых действий значение бурного и внезапного начала не может быть выражено этой конструкцией, для этого имеются другие средства: глаголы с фазисной семантикой, частицы «внезапной интенсивности»: *A она после этих таблеток как начала толстеть!; A снег как повалил!* (Ср. **A она – толстеть. *Снег – валить*). Однако

⁸⁰ М. А. Шелякин определяет типовое значение этой модификации следующим образом: «субъект приступает к интенсивному осуществлению разового (выделено мною – Е. И.) действия» (2006: 48). Его же примеры противоречат этому: *И новые друзья ну обниматься, Ну целоваться* (И. Крылов), но несомненно, что и «разовые» действия, наряду с многократными (как в примере из Крылова) и процессными (*A она – плакать*) могут быть представлены этой моделью, при этом их «разовость» переосмысливается как многократность: *Ка-а-к! Ты подкупать меня!* (М. Салтыков-Щедрин).

некоторые «бурные» неконтролируемые человеческие реакции могут быть переданы данной конструкцией: *Ну что же ты! Я тебе это по-хорошему сказал, а ты сразу плакать; Она увидела это и давай рыдать; Один пацаненок говорит другому: "У меня мать с отцом, как спать лягут, сразу храпеть"* (Э. Асар).

В современном разговорном языке рассматриваемая модель чаще всего встречается в противопоставительных контекстах, выражая неожиданность поведения агента для субъекта речи, контраст с ожидаемой от него реакцией, поэтому конструкция обычно вводится союзом *а*: *Я ему кричу, а он сразу бежать; Я ему пытался объяснить, а он сразу драчиться.* Субъект речи часто является участником ситуации и всегда – ее интерпретатором, т.к. конструкция – ретроспективна, она сообщает об уже осуществившемся событии, даже если представляет его в настоящем времени (см. следующий пример). Субъект ответного «интенсивного» действия обычно обозначен 3-м л., но в актуально протекающем действии возможно и 2-е л.: *Да подожди! Я тебе пытаюсь объяснить, а ты сразу драчиться / бежать / кричать.* Разговорные частицы «внезапной начинательности» *давай* и (редко) *ну* употребляются только в неактуальном времени и только по отношению к 3 л.: *Я ему объясняю, а он давай драчиться!*. Наречия *сразу, вдруг* – частый элемент конструкции.

На болгарский язык это значение бурного начала передается лексическими средствами – с введением фазисных начинательных глаголов со значением быстрого начала действия: *Я ему кричу, а он сразу бежать. – Аз му викам, а той веднага се втурна да бяга.*

Перевод с участием обычных фазовых глаголов (как в примерах ниже) не передает ни интенсивности действия, ни экспрессивности русской модели:

Она увидела это и давай рыдать. – Тя видя това и започна да плаче.

Я ему пытался объяснить, а он сразу в милицию звонить. – Аз се опитвах да му обясня, а той веднага почна да звъни на милицията.

Так ты драчиться!

Структурно (и во многом – семантически) совпадает с рассмотренной выше конструкцией оценочно-экспрессивная

трансформация спрягаемого глагола в предложениях **неодобрительно-оценочной реакции** на действия другого лица: *Так ты драться!; Ax, так ты кусаться!* С предложениями типа *A он сразу бежать* их сближает реальность действия и значение неожиданности поступков характеризуемого лица для говорящего (эта семантика активно поддерживается лексически: *tak; ax tak*). Что касается интенсивности и повторяемости действия, то, в отличие от предыдущей конструкции, они не обязательны в данной ситуации. Наоборот, чаще всего такая реплика появляется как ответ на единичное действие осуждаемого субъекта, ср. например возможную реакцию на однократный поступок: *Это он-то – и мне замечания делать, вот еще!* Таким образом многократность создается самой формой как гиперболизация обвинительного смысла. Недаром чаще всего в нее включаются глаголы «поведения», которые обобщают единичный поступок субъекта как тип поведения: *Леся Дмитриевна, как стало ясно, пришла повиниться и признать, какая она плохая... и как ей важно, чтобы именно я ее понял. – A-a. Так ты каяться? – я вроде как засмеялся* (В. Маканин); *Биби она в самом деле, должно быть рассказала, потому что та была день или два очень суха с Виктором. Злоба в душе его забушевала. Поймав снова Иродиаду в коридоре, именно после описанного нами чтения, он остановил ее. – A, так ты ябедничать!* – произнес он и так распорядился, что Иродиада, для спасения себя, сначала толкалась, а потом укусила ему плечо. – *Ты еще кусаться!* – проговорил Виктор и схватил ее за косу (А. Писемский). Неактивные глаголы в этой форме невозможны.

Важным смысловым отличием от предыдущей инфинитивной конструкции является непременное осуждение и неприятие действий другого участника, недопустимость их с точки зрения субъекта речи. В этих предложениях всегда есть конфликт и его оценка. Именно эта специфика лежит в основе того факта, что, по наблюдению Г. А. Золотовой (1998: 140), конструкции типа *A он сразу бежать* принадлежат репродуктивному типу повествования, а рассматриваемые *Так ты драться!* представляют реактивный регистр речи.

Болгарские эквиваленты данных предложений включают глагол намерения *искам*:

- *Ax, так ты кусаться! – A, искаши да ме ухапеш!*
- *A, так ты ябедничать! – Искаши да ме натопши!*

Еще раз подчеркнем особое положение конструкций *A он сразу бежать* и *Так ты драться!* в ряду других инфинитивных. В то время как независимые инфинитивные предложения (*Стоять!; Мне уйти?; Мне завтра ехать*) имеют ирреальное значение, здесь речь идет о действии

реальном. Иными являются и синтаксические характеристики: субъект действия выражен именительным падежом (занимает позицию подлежащего), в то время как в других инфинитивных предложениях субъект действия выражен (если выражен) дательным падежом.

Как показывают примеры, специфика русских инфинитивных предложений, во многих из которых соединены значения внутренней и внешней или «всеобщей» ('суждено') мотивированности действия (Гришина 1997: 9), не может быть передана на болгарский язык в том же цельном виде, как в русских независимых инфинитивах. Эти компоненты значения либо предстают в переводе раздельно, либо один из них остается не выражен (Николова 2004: 59). Семантической синкетичности русского независимого инфинитива способствует и невыраженность лица, в то время как в болгарском языке отнесенность действия к какому-л. лицу становится ясной обычно уже из самой грамматической формы.

В качестве заключения заметим следующее.

В области зависимых клауз имеются наиболее отчетливые зоны функциональных соответствий между *да*-конструкцией и *чтобы*-предложениями, между *да*-конструкцией и инфинитивом (в том числе в составном сказуемом, которое подробно здесь не рассматривалось). В области независимых употреблений отмечается значительная зона пересечения *да*-конструкции с инфинитивом, но каждое из явлений имеет и ряд непересекающихся функций, как, например, *да*-конструкция с императивно-оптативными значениями, которой соответствует императивно-оптативный «набор» в русском.

Сопоставление показывает, что русские эквиваленты *да*-конструкции, как правило, тоже выражают значение ирреальности (в самом широком понимании), хотя и без той общности синтаксического поведения, которое присуще *да*-форме во всех ее проявлениях.

Многообразие синтаксических функций *да*-конструкции и разнообразие выражаемых значений заставляют сдержанно относиться к идеи о наличии в болгарском языке грамматически выраженного конъюнктива / субъюнктива. Тем не менее многие употребления *да*-конструкции, особенно в зависимых клаузах, являются носителями той семантики и синтаксики, которую имеет грамматически маркованный субъюнктив других языков.

Представленные в данной работе межъязыковые параллели, будучи сопоставлены с данными других языков (см. настоящий сборник), позволяют, надеемся, продвинуться в решении вопроса о том, что такое балкано-славянская *да*-конструкция.

ЛИТЕРАТУРА:

- Белошапкова В.А. Синтаксис // Современный русский язык. Учеб. для филол. спец. ун-тов / Под ред. В.А.Белошапковой. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1989.
- Бирюлин Л.А., Храковский В.С. Повелительные предложения: Проблемы теории // Типология императивных конструкций / Отв. ред. В.С. Храковский. СПб., 1992.
- Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й. Съвременен български език (фонетика, лексикология, морфология, синтаксис). С., 1998.
- Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Валгина Н.С. и др. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник. М.: Высшая школа, 1987.
- Викторова К. Функционален развой на да-конструкцията в съвременния български език // Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение / Съст. С. Коева. С., 2005.
- Викторова К. Да като компонент в сложни глаголни форми // Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на Й. Пенчев. С., 2006.
- Генадиева-Мутафчиева З. Модалната частица да в съвременния български език // Български език. 1976. № 4.
- Герджиков Г. Преизказването на глаголното действие в българския език. С., 1984.
- Градинарова А.А. Фрагменты болгарско-русского сопоставительного синтаксиса: Учебное пособие. Sofia: Eurasia Academic Publishers, 2010.
- Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 3: Синтаксис. С., 1983.
- Гришина Н.И. Дативные предложения как синтаксический способ представления провиденциальной составляющей русской языковой картины мира // Теория и практика русистики в мировом контексте: Симпозиум «Теоретическая лингвистика и преподавание русского языка как иностранного». М., 1997.
- Гусев В.Ю. Целевые конструкции при глаголах движения: актанты или сирконстанты? // International symposium on typology of the argument structure and grammatical relations in languages spoken in Europe and North and Central Asia. Kazan State University, May 11-14, 2004.

Добрушина Н.Р. Грамматические формы и конструкции со значением опасения и предостережения // Вопросы языкоznания. 2006. № 2.

Добрушина Н.Р. Сослагательное наклонение в относительных придаточных с союзом *который* // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2011. № 6.

Добрушина Н.Р. Сентенциальные дополнения с союзом *чтобы* // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая–3 июня 2012 г.). В 2 томах. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2012.

Золотова Г.А., Онищенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка / Под ред. Г.А. Золотовой. М., 1998.

Иванова Е.Ю. Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Т.2: Синтаксис / Под научной редакцией проф. Стефаны Димитровой. София, 2009.

Коева С. Типология на подчинените изречения // Съвременни лингвистични теории: Помагало по синтаксис. Пловдив, 2001.

Куцаров И. Теоретична граматика на българския език: Морфология. Пловдив: Ун-ско изд-во „Паисий Хилендарски“, 2007.

Ласкова Л. Имперфект и плусквамперфект в подчинени да-изречения след глаголи за възприятие // Български език. 2009 (Приложение).

Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2010.

Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. М., 1981.

Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Том II. Часть вторая: Морфологические значения. Москва-Вена, 1998.

Мошанная Т.Н. Синтаксические способы выражения косвенных наклонений в современных славянских языках // Этюды по типологии грамматических категорий в славянских и балканских языках. М.: Индрик, 1995.

Николова А. О передаче русских вопросительных предложений с инфинитивом на болгарский язык // Болгарская русистика. 1980. № 1.

Николова А. Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност // Съпоставително езикознание. 1983. №6.

Николова А. О сопоставительном описании систем простых предложений в русском и болгарском языках // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. 2004. Вып.1.

Ницолова Р. За състава на да-изреченията в български // Едно поколение български езиковеди. С., 2000.

- Ницолова Р. Значение и граматични особености на сложните изречения с предикати за знание в българския език // Съвременни лингвистични теории: Помагало по синтаксис. Пловдив, 2001.
- Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. С., 2008.
- Плунгян В.А.Общая морфология. Введение в проблематику. М. 2000.
- Попов К. По въпроса за «българския конюнктив» // Помагало по българска морфология. Глагол. С., 1976.
- РКГ – Русская корпусная грамматика (<http://rusgram.ru/main>)
- Русская грамматика. Т. 2: Синтаксис. М., 1980.
- Симов К., Колковска С. Интерпретация на *да*-конструкциите в опорната фразова граматика // Славистиката в началото на ХХI век – традиции и очаквания. С., 2004.
- Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения (теоретический курс): Учебное пособие. 3-е изд. М., 2006.
- Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Тишева Й. Модели за интерпретация на сложното изречение в българския език. С., 2000.
- Тишева Й. Подчинително свързване в сложното изречение. Комплементизаторите в българския език // Съвременни лингвистични теории: Помагало по синтаксис. Пловдив, 2001.
- Тополиньска З. Вовед // Перифрастични конструкции со "ESSE" и "HABERE" во словенските и во балканските јазици / Уредник: акад. Зузана Тополиньска. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 2011.
- ТФГ – Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
- Чакърова К. Императивът в съвременния български език. Пловдив, 2009.
- Шелякин М.А. Русский инфинитив (морфология и функции). М., 2006.
- Dobrushina N.R. Subjunctive complement clauses in Russian // Russian linguistics, 2012. Т. 36. № 2.

Summary:

The paper details the functions of the *DA*-construction in modern Bulgarian, dwelling on its Russian equivalents. The functions of the *DA*-construction are confronted with those of its most frequent Russian counterparts, the infinitives and the dependent *CHTOBY*-clauses.

Елка Јачева-Улчар

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје
elka_jacevaulcar@yahoo.com

ДА-КОНСТРУКЦИИТЕ ВО ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ ОД МАКЕДОНСКА РЕДАКЦИЈА

0. Како што е познато во нашиот стар јазик постоела инфинитивна глаголска форма, која во текот на развојот на јазикот ја изгубила својата форма и била заменета со *да-конструкција*. Лингвистите што се занимаваат со прашања кои се однесуваат на јазиците на Балканскиот јазичен сојуз, повеќе се склони да прифатат дека не се работи за замена на инфинитивот со *да-конструкција*, ами за надвалдување или потиснување на инфинитивот од страна на *да-конструкцијата* (Асенова, 143), ако се има предвид дека писмените потврди што ги наоѓаме во најстарите глаголски споменици упатуваат на тоа дека инфинитивот и *да-конструкциите* уште во најстариот писмен словенски јазик (старословенскиот) егзиситрале паралелно, при што не се забележува некоја јасна граница во сферата на употреба на инфинитивот, од една страна, и на *да-конструкцијата* од друга. Како илустрација на претходно кажаното ги наведуваме примерите од кои се гледа како во еден ист стих од Евангелието, нотиран во глаголските ракописи настанати, речиси, во исто време егзистираат и двете форми. Сп: **сεμογ ζαδέσω δα πονεσετъ** кръстъ *его* Mt 27, 32 Ac (тоῦτον ἡγγάρευσαν ἵνα ᾧρῃ τὸν σταυρὸν αὗτοῦ.) : **сεμоу ζадѣшѧ да понесетъ** кръстъ *его* Зогр, Mar; **εμοу же азъ нѣсмъ достоинъ. да отрѣшж** ременъ сапогоу *его* J 1, 27 Зогр Mar: **οτρѣшти** Ac (οὗ ούκ είμι [έγω] ἀξιος ἵνα λόσω αὗτοῦ τὸν ἵμάντα τοῦ ὑποδήματος.) Како што може да се види од примерите, во грчките паралели ни во првиот, ни во вториот случај не е нотиран инфинитив, ами само **ἵνα** -конструкција која соодветствува на нашата *да-конструкција*.

Со прашањето за инфинитивот, со неговиот статус и ерозија во балканските јазици поподробно се занимавале низа балканисти (Џозеф, 1983, Асенова 1989 и др.), а во нашата средина Г. Георгиевски (Георгиевски, 1990; Георгиевски 2009).

Во продолжение, нашето внимание го фокусираме врз примерите, кои ги среќаваме во македонските средновековни споменици, во кои

participeira двофонемската лексема *да*, во функција на партикула, која, често, се јавува и во улога на сврзник.

1. Да-конструкциите во македонските средновековни ракописи од формален аспект ги класифицираме во три групи според тоа какви глаголски форми следуваат по партикулата *да*, и тоа:

- а) *да* + инфинитив (поретко);
- б) *да* + презент; и
- в) *да* + потенцијал.

1. а Блаже Конески во *Историјата на македонскиот јазик* упатува на еден ист пример во Македонското евангелие, кој го среќаваме во две варијанти: **иако да оубити н** од една страна, **иако оубити н**, од друга. Првиот пример Б. Конески го толкува како контракција меѓу инфинитивот и конструкција со *да*, при што инфинитивот овде е употребен во финална функција. Овој тип примери, како и оние во кои инфинитивот идел во служба на објект зад глаголи како „сака, заповеда, моли“ (Конески 1986, 177) (в.т. 1 б), го дале првичниот поттик за истиснување на инфинитивните форми и нивна замена со да-конструкциите и во сите други позиции во кои се јавува инфинитивот. До истиот заклучок, доаѓа и Г. Георгиевски кој во овој контекст вели: „Фактите од црковнословенскиот материјал покажуваат дека инфинитивот во својата долга еволуција во писмениот јазик бавно, но сигурно, уште во најстарите текстови почнал да се заменува со да-конструкција пред сè во финалните и објектните значења, додека во другите семантички сфери, како што е на пример употребата на инфинитивот во сложениот предикат, нема замена на инфинитивот со да-конструкцијата.“ (Г. Георгиевски, 107). Од анализата на употребата на инфинитивот во балканските јазици инфинитивот најдолго се чува по глаголи со значење *може* (Асенова, 198), како и во перифрастични конструкции со глаголи како **нмамъ**, **научнѫ** и др.

И Конески и Илчев се еднодушни во приказот на механизмот како дошло до губењето на формата на инфинитивот: најпрво крајното *-и* од наставката како неакцентирано се скратувало во редуциран вокал од преден ред, кој наоѓајќи се во финална слаба позиција се губел, по што отпаѓало и *-m-*, со што практично дошло до елиминирање на инфинитивната наставка *-ти*, и сведување на инфинитивот на својата основа (Конески 1986, 177; Илчев, СТБ, 309), која, често, во негираниите инфинитивни форми се сфаќала како императив (сп.: *nemoj викај*) (Б. Конески 1986, 178). „Се разбира, ова скратување на инфинитивот ја засегало неговата изразност и самото по себе сведочи дека инфинитивната форма и не била толку нужна во конструкцији што со други белези го

обезбедувале разбирањето.“ (Б. Конески 1986, 178). Од ова произлегува дека инфинитивната форма својата изразност ја обезбедил со помош на партикулата *да*. Сепак, горенаведениот пример **иако да оубити** и во кој инфинитивот ја чува својата целосна форма (нема загуба на наставката -ти), не укажува на негова неизразност поради што би требало да се употреби партикулата да пред инфинитивната форма. Според нас, ваквиот пример укажува дека формата да + инфинитив претставува преодна фаза кон формата да + инфинитивна основа, при што партикулата да послужила да ја потенцира модалноста на изразот, кој целосната инфинитивна форма, како што беше наведено претходно инфинитивот не ја поседува сам по себе.

1.6. Во црковнословенските текстови од македонска провениенција најголемиот број примери во кои се јавува партикулата *да* се однесува на конструкцијата да+презентска форма од глаголот⁸¹. Како што може да се види од нив, конструкцијата да + презент претставува преводен еквивалент на грчките: **ινα**-конструкции, **ὅπως**-конструкции, како и на грчкиот ифинитив.

1.6.1. Следниве примери претставуваат преводни еквиваленти на грч. конструкции **ινα** + презент: **ἵ πρεδίτεκεν οὐδέτερον τὸν μηδέντα** Л 19, 4 Рад Јов Добрј Крат Макед Мар Зогр (кај προδραμῶν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ὀνέβη ἐπὶ συκομορέαν **ινα** **ἴδῃ αὐτὸν**); **ηδα... ηδε καὶ αρχηρεομόν.** **δα иако да** **ή πρέδαστη** **ημь** Мр 14,10 Добром Рад Добрј Крат Мар Зогр Асем (Τούδαςἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς **ινα** αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς.); **ή ηδη** **въ** **ηδеј.** **δа** **ή ογγενηцн твои** **вндеатъ** **дѣла** **твои** **ѣже** **твориши** Ј 7,3 Добром Рад Добрј Крат Мар Зогр Асем (καὶ **ύπαγε** εἰς τὴν Τουδαίαν, **ινα** καὶ οἱ μαθηταί σου **θεωρήσουσιν** σοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς).

1.6.2 Примерите како: **τεβὲ же самон душж** прондёт оржжье **да отъкрыиетъ сѧ** отъ много сръдъцъ помышленъв Л 2, 35 Зогр (-кај σοῦ [δὲ] αύτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται φοιφαία - **ὅπως** **άντοκαλυφθῶσιν** ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί .); **господъ посла** **мж** **исоусъ** **иавлен ти сѧ** на пјтн по **нем** **грждѣаше.** **иако да** **прозриши** **ή испълнишъ сѧ** доуха свата Дел 9,17 Охр (ό κύριος ἀπέσταλκέν με, Τησοῦς ὁ ὄφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἣ ἥρχου,

⁸¹ Примерите што ги користиме овде се преземени од трудот на Г. Георгиевски, *Инфинитивот и неговите еквиваленти во македонските текстови од XII до XIV век*.

ɔπως ἀναβλέψῃς καὶ πληθῆς πνεύματος ἀγίου.); (Охр Слепч Струм Вран) се преводни еквиваленти на грч. конструкција **δπως + презент.**

1.6.3. Во примерите што следуваат, пак, конструкцијата да + презент претставуваат преводен еквивалент на грчкиот инфинитив: **ἡ ποσλα** **въесь** **прѣдъ** **лицемъ** **свонмъ.** **да** **шетъше** **вънндѣть** **въ** **весь** **самариньскж.** **да** (**ιако да** Макед) **օуготоватъ** **емоу** Л 9, 52 Добром Рад Добрј Крат Макед Мар Зогр (каи **ἀπέστειλεν ἀγγέλους** πρὸ προσώπου αὐτοῦ. каи **πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαριτῶν ὡς ἐτοιμάσαι αὐτῷ** .); **ἡ** **дадатъ** **значениѣ** **ὴ γοудеса.** **да** **прѣльстатъ.** аще възможъно **есть** **иџбрания** Mp 13, 22 Добром Рад Крат Мар Зогр (каи **δώσουσιν σημεῖα** каи **тѣрата πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν**, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς.); се **изиде** **съен да съетъ** Mt 13,3 Рад Мар Зогр; (съати Добрј Макед) (**ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.**)

Во рамките на оваа да-конструкција, од семантичка гледна точка посебно се издвојуваат оние примери во кои таа доаѓа по глаголи кои изразуваат:

- наредба (сп.: **ρ̄цнта братнн моеи. да ндѣть въ галилеж** Mt 28, 10 Рад Јов Добрј Крат Макед)(**ἀπαγγεῖλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ὀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κάκει με ὅψονται.**);

- желба (**χоќж да мн даси седъга.на блюдѣ главж иона кръстителѣ** Mp 6,25 Добром Добрј Крат Мар Зогр) (**Θέλω ἵνα ἔξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.**),

- дозвола (**и не даишъ да нѣкто мнмонесетъ съсѫди скозѣ цркви** Mp 11, 16 Рад Добром (**не оставањаше да мнмонесет** Макед, **мнмонестн** Добрј Мар Зогр Крат) (каи **οὐκ ἥφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ.**),

- принуда (**семоу задѣшж да понесетъ кръст его** Mt 27,32 Јов Крат Асем (**понестн** Рад Добрј Макед Мар Зогр) (.....),

- молба (**и молѣхж и да не повелитъ имъ въ беъднж нти** Л8, 31 Добром Јов Крат Макед Мар Зогр Асем)(каи **παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἀβυσσον ἀπελθεῖν.**),

- потреба (**иъинѣ вѣмъ Ѳко вѣси вѣсѣ и не трѣбоуешн да кто та въпрашаатъ** J 16, 30 Мар Добром Рад Јов Добрј) (вѣн о ѻдамен Ӧти о ѻдас панта каи **οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τις σε ἐρωτᾶ.**); и

- договор (**свѣщашъ** је **са** старѣниины жрѹьскы **да** и лаzара **оубнжть** Ј 12, 10 Добр Добром Рад Јов Крат) (**έβουλεύσαντο** δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον **ἀποκτείνουσιν**).

Од наведениите примери може да се заклучи дека партикулата *да* на формален план учествува во градењето на перифрастични конструкции за изразување заповедни и оптативни дејства (Вечерка, 79), иако понекогаш е тешко да се разлачи кога станува збор за изразување заповед, а кога за изразување желба. За да го илустрираме ова двојство во семантичкото толкување на овие перифрастични конструкции ќе ни послужи примерот (кој го користи и Вечерка) од молитвата „Оче наш...“ во кој се вели:... **да сватнгъ са нма твоє. да придётъ црствне твоє. да бждётъ волъ твоъ...** (Mt.6,9-10: **ἀγιασθήτω** τὸ ὄνομά σου, **έλθέτω** ἡ βασιλεία σου, **γενηθήτω** τὸ θέλημά σου, ...). Во грчкиот оригинал за словенските да-конструкции е употребен заповеден начин во аорист, па Илчев, зборувајќи за функцијата на партикулата *да* во старословенскиот јазик, веројатно, инспириран од грчките форми, во конкретниот пример смета дека *да* се приближува до императивното значење (Илчев, СТБ, 357). Во отсуство на интонација и жива реч, нам ни се чини дека во овие перифрастични глаголски конструкции, со императивно и оптативно значење, кои на планот на изразот се идентични, за да откриеме кое е конкретното значење ни е потребен еден поширок контекст, иако во односниот пример со поголема сигурност можеме да тврдиме дека во него лежи многу повеќе оптативно значење, отколку императивно. Убеденоста во нашата претпоставка доаѓа оттаму што во исказот ...*да се свети името твоое, да биде царството твоое, да биде волјата твоја...* насетуваме еден имплицитен предикат, чија семантика би била „желба ми е..., сакам да... итн., ослободен од каква и да било императивност. При разлачувањето на тоа каква семантика се крие под да-конструкциите, би требало да се има предвид и дека „балканските јазици имаат специјални форми за заповеден начин само во второ лице единина и множина. Да-конструкциите се користат за останатите лица со различна фреквентност и семантички нијанси. Во второ лице тие ги дуплираат суштинските заповедни форми, зашто за разлика од нив се емоционално маркирани.“ (Асенова, 183).

1. в) Употребата на оваа конструкција да+потенцијал е најчеста во житијата на Кирил и Методиј, иако се среќава и во подоцните црковнословенски ракописи од македонска редакција. Сп.: **и вндѣвше молиша и да би прѣшелъ от прѣдѣль нхъ** Mt 8,34 (кај **ἰδόντες αὐτὸν**

παρεκάλεσαν ὅπος μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὄρίων αὐτῶν; **вогъ хотен въсакомуу да би въ разоумъ истиинъин пришъль КЖ 14, 104.**

Конструкциите да + презент и да+ потенцијал паралелно егзистираат уште од канонскиот период на старословенскиот јазик, и претставуваат директен рефлекс на соодветните конструкции во грчкиот јазик. Карактеристично за овие две да-конструкции е што нивниот паралелен развој се движел во сферата на желбените и намерните значења (Георгиевски 1990, 69).

Конструкцијата да + потенцијал во македонскиот современ јазик се смета за нестандартна, зашто во составот да + би - партикулите врз основа на својата семантика меѓусебно се исклучуваат една со друга. Па сепак, тие не му се непознати на народниот јазик особено во клетвите: сп. *Да би те чума сопрела!* Ваква конструкција среќаваме и во стих од една песна на К. Рачин: ...*aj пуст да е, пуст да би останал животот кучеинки...*

Користена литература:

Асенова Петя, Балканско езикознание, Фабер, В. Търново 2002.

Георгиевски Георги, Инфинитивот и неговите еквиваленти во македонските текстови од XII до XIV век, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, Посебни изданија - кн. 16, Скопје, 1990.

Георгиевски Георги, Да-реченицата во македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, Посебни изданија - кн. 61, Скопје, 2009.

Илчев, СТБ - Дуриданов Иван (гл. ред.), Граматика на старобългарския език, Издателство на Българската академия на науките, София, 1993.

Конески Блаже, Историја на македонскиот јазик, Култура, Скопје, 1986.

B. D. Joseph, *The Synchrony and Diachrony of the Blakan Infinitive, A Study in Areal, General, and Historical Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press (*Cambridge Studies in Linguistics*, supplementary volume).

Lindstedt Jouko, Is There a Balkan Verb System? Kontakto kun Balkanio, Slavica Helsingiensia, Supplementum III, Helsinki, 2005.

Večerka Radoslav, unter Mitarbeit von Felix Keller und Eckhard Weißer, Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax II. Die innere Satzstruktur, Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, Fontes et dissertationes, editores:

Rudolf Aitzetmüller, Linda Sadnik, Echkard Weiher, Tom XXXIV (XXVII, 2),
U.W. Weiher, Freiburg I. Br., 1993.

Список на користените извори и нивните скратеници:

Асем - Асеманово евангелие, кр. на X - поч. на XI век
Зогр - Зографско евангелие, кр. на X - поч. на XI век
Мар - Маринско евангелие, прва половина на XI век
Добром - Добромирово евангелие, поч. на XII век
Добрј - Добрејшово евангелие, поч. на XIII век
Јов - Евангелие на поп Јована, поч. на XIII век
Рад - Радомирово евангелие, поч. на XIII век
Крп - Карпинско евангелие, втора четвртина на XIV век
Крат - Кратовско евангелие, втора половина на XIV век
Макед - Четвороевангелие македонско - поч. на XV век
Охр - Охридски апостол
Стам - Стаматово евангелие

Summary:

DA-CONSTRUCTIONS IN MACEDONIAN MEDIEVAL MANUSCRIPTS

Within this paper, the author is reviewing the to-constructions in Macedonian medieval manuscripts, in which the monosyllabic *appears in the role of a particle*. From a formal viewpoint, such constructions are categorized into three groups, based on the VERB FORMS that follow after the particle „da“, as follows :

- a) *da + infinitive (rarely);*
- б) *da + present; and*
- в) *da + potential.*

The construction *da + infititnive* is a contracted form of the infinitive and the construction *usind da*, where the infinitive is used in purpose clause. It is considered that this type of examples, along with the ones where the infinitive served as object, after verbs such as „wish, order, beg“ GAVE/MADE the initial STIMULUS for eschewing of the infinitive forms and their replacing with to-constructions in all other positions where the infinitive appears, as well.

In the Church-Slavonic texts of Macedonian provenance, most of the examples where the particle *da* appears belong to the *da + present* form of the verb construction. As one can see from them, the construction *da + present* is a transitional equivalent to the Greek : ina-constructions, opos – constructions, as well as the Greek infititnive. Within the last one, where the *da - construction* appears as a substitute for the Greek infinitive, particularly STRIKING from a semantic viewpoint are the examples where the da-construction appears AFTER/behind verbs expressing: an order, wish, permission, duress, plea, need and agreement. From this, it follows that the particle *da* participates in the formal plane in building periphrastic constructions which express imperative and optative actions (*Vecerka*, 79), although it is sometimes difficult to differentiate exactly when it expresses an order, and when it expresses a wish.

The construction *da+potential* is most commonly found in hagiographies of Cyril and Methodius, although it is found in later-date Church-Slavonic manuscripts originating in Macedonia, as well. This construction also exists in the contemporary Macedonian language, but it is considered as non-standard, because in the structure да + би – the particles, on the basis of their semantics, preclude one another. Still they are not unknown in the folk language, notably in curses.

Марјан Марковиќ

Филолошки факултет „Блаже Конески“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
markovic@ukim.edu.mk

Субјунктивот во ароманскиот

Субјунктивот во ароманскиот (според романска терминологија - конјунктив) е наследена категорија од латинскиот и е застапен во сите романски јазици. Основната дефиниција која ја обединува терминолошката разлика конјунктив - субјунктив би била дека тој, покрај навлегувањето во нефактивната зона претставува пред сè - подреден начин. Во романскиот и во ароманскиот основниот показател е партикулата *să* која потекнува од латинскиот сврзник *si* (Nevaci, 2006).

Овде се служам со терминот “субјунктив“ бидејќи во ароманскиот постои таква категорија која ги надминала границите на употреба на романскиот конјунктив и навлегла подлабоко во рамките на модалноста, а пред сè во кондиционалот. Во ароманскиот постојат посебни морфолошки форми за субјунктив, но тие се јавуваат само во трето лице единина и тоа кај одредена класа глаголи. Значењата и функциите кои ги имаат конструкциите со **да** во македонскиот се скоро идентични со конструкциите со *să* + *субјунктив* во ароманскиот. Во понатамошниот текст ќе ги споменам најважните функции кои се јавуваат кај овие конструкции

1. Формален приказ

Конструкциите со *să* се образуваат со неменливата частица *să* и со глаголите во презент, имперфект, перфект и плусквамперфект. Часицата *să* може да се јави во повеќе варијанти во зависност од гласот кој \$ следува. Така, кога се наоѓа пред **s**, **š**, **z**, **ž**, таа се реализира како **să** (*să-spun*, *să-šuc*, *să-zburesk*). Кога се наоѓа пред вокали, сонанти и беззвучни согласки, се реализира како **s** (*s-avd*, *s-neg*, *s-pot*, *s-tork*). Кога, пак, се наоѓа пред звучни согласки, таа се озвучува и преминаува во **z** (*z-bat*, *z-ved*, *z-dorm*). Кога *să* влегува во конструкции со формите на презентот, во втората и третата конјугација настануваат промени. Имено, формите за трето лице единина и множина

завршуваат на -ă, наместо на -i(3л.едн.), односно на -Ø (3л.мн.). Исто така, и помошните глаголи **am**(имам) и **esk**(сум) кога стапуваат во комбинација со **să** имаат посебни форми.

Конструкциите со **va** ‘ке’, односно со варијантата **u** стапуваат во комбинации со истите форми како и конструкциите со **să**, односно **va/u** се надградува на конструкциите со **să** (u s-neg, u s-na'zem, u s-am 'nesă, u s-a'vem 'nesă,).

1.1. Конструкции со **să**(да)

să + презент субјунктив

	I конјугација	II конјугација	III конјугација
единина			
1	să strig	s-pot	z-dorm
2	să striz	s-poc	z-dorń
3	să st'rigă	s'-potă (poti)	z-'dormă (dormi)
множина			
1	să stri'găm	s-pu'tem	z-dur'ńim
2	să stri'gac	s-pu'tec	z-dur'ńic
3	să st'rigă	s'-potă (pot)	z-'dormă (dorm)

să + имперфект

	I конјугација	II конјугација	III конјугација
единина			
1	s-tu'ram	să stră'zem	s-in'šam
2	s-tu'raj	să stră'zej	s-in'šaj
3	s-tu'ra	să stră'ze	s-in'ša
множина			
1	s-tu'ram	să stră'zem	s-in'šam
2	s-tu'rat	să stră'zet	s-in'šat
3	s-tu'ra	să stră'ze	s-in'ša

să + перфект

	тип a (имам)subj.praes.	тип б (сум)subj.praes.
единина		
1	s-am 'nesă	s-xib sku'lat/ă
2	s-aj 'nesă	s-xiğ sku'lat/ă

3	s-'ajbă 'nesă	s-'xibă sku'lat/ă
МНОЖИНА		
1	s-a'vem 'nesă	s-xim sku'lac
2	s-a'vec 'nesă	s-xic sku'lac
3	s-'ajbă 'nesă	s-'xibă sku'lac

să + плусквамперфект I

	тип a (имам)subj.impf.	тип b (сум)subj.impf.
единина		
1	s-a'vem im'nată	s-a'rem vă'nit/ă
2	s-a'vej im'nată	s-a'rej vă'nit/ă
3	s-a've im'nată	s-a're vă'nit/ă
МНОЖИНА		
1	s-a'vem im'nată	s-a'rem vă'nic
2	s-a'vet im'nată	s-a'ret vă'nic
3	s-a've im'nată	s-a're vă'nic

1.2. Конструкции со **u/va** (ќе)

u/va + конструкции со а **să** + praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum.

-u s-neg,...;u s-nă'zem,...;u s-am 'nesă,...;u s-a'vem 'nesă,...;

2. Функционален приказ

Поаѓајќи од тезата дека субјунктивот е подреден начин, тој вушност се подредува и е управуван од семантиката на надредниот предикат. Субјунтивот најчесто се подведува под модалните и фазните предикати.

Примери:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Năs poti s-armăna la noi. | Toј може да остане кај нас. |
| 2. Ndona ljăpsešti s-kăntă. | Дона треба да пее. |
| 3. Silja va s-banedză Skopja. | Сиља сака да живее во Скопје. |
| 4. Ši akăcă (ta) s-plăngă. | И почна (за) да плаче. |
| 5. U aștept pi Toni z-ină. | Го чекам Тони да дојде. |
| 6. Năs 'vini s-mi 'vedi. | Тој дојде да ме види. |
| 7. Tuna int'ră ta s-ăñ'kupră că'va. | Туна влезе за да купи нешто. |

Субјунктивот, скоро идентично како и во македонскиот, и во ароманскиот се јавува во негираните конструкции:

1. Nu pot z-in, eski tì nă'zeri Skopja. Не можам да дојдам, сум за одење (во) Скопје.

2. Fičoru s-n'kača ka să nu 'hibă bun. Детето се кара ако (да) не е мирно.

Треба да се напомене дека *ljăpsešti* (треба) најчесто при вакви конструкции се употребува само во трето лице еднина, додека *akăca* (фати) има многу широка употреба и најчесто значи 'почнува'.

Примери:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Mini ljăpsešti s-neg la jatur. | Јас треба да одам на доктор. |
| 2a. Năs akăca s-lukră. | Тој фати (почна) да работи. |
| 2b. Năs akăca lukur. | Тој фати работа. |
| 3. 'După aprăn'deri pi Moskopole, tu 1769 di ań, mult Ră'măń fug să a'kăc să bă'năză pi tut pe'ninsulă Balkanikă. | |

По палењето на Москополе во 1769 год. многу Ароманци бегаат и фаќаат (почнуваат) да живеат по целиот Балкански Полуостров.

Дури и во случаи кога субјунтивните конструкции се јавуваат во самостојна употреба, во длабинската семантичка структура секогаш има надреден предикат кој не мора да се појавува на површината на текстот.

Во тој тип 'самостојни' конструкции пред сè би ги вброиле прашалните реченици од типот:

1. Ci să fak?
Што да правам?
2. Kari di năs z-vini ku mini?
Кој од нив да дојде со мене?
3. Ju s-lu AFLU pi Toma?
Каде да го најдам Тома?
4. S-nu poti s-intra?
Да не може да влезе?

Покрај во прашалните реченици, самостојни субјективни конструкции можат да се јават и при исказување на оптатив/императив:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Z-bă'năză p'rotă maj! | Да живее Први мај! |
| 2. S-ti 'kišă 'gifcl'a! | Да те мочаат Ѓупците! |

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 3. S-ti 'măkă d'raku! | Да те јаде ѓаволот! |
| 4. Tuti să vin a'cia! | Сите да дојдат ваму! |

Во ароманскиот, субјунктивните конструкции се вградени и во образувањето на идното време кое се гради со партикулата **u/va** + субјунктив презент:

Примери:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Măni u s-ti u tor 'k'era. | Утре ќе ти ја вратам колата. |
| 2. Nikola u s-u 'tał'ă 'pâne. | Никола ќе го сече лебот. |

Од примериве може да се забележи дека глаголскиот вид не влијае врз формата на конструкциите. Инаку, во ароманскиот јазик не постои видска разлика, барем не од таков тип како во македонскиот и другите словенски јазици.

Тука би навеле уште еден пример каде субјунтивот се наоѓа во идна перспектива токму поради разликата меѓу ароманскиот и македонскиот. Имено, во ароманскиот можни се конструкции од типот:

Kăń s-'fugă a'kasă, Toma u z-'dormă.
Кога да (ќе) си оди дома, Тома ќе спие.

Што се однесува до негираната форма на овие конструкции, почесто е образувањето со *nema* + субјунктив, отколку со негација на *ke*. Ова е балканска црта, настаната најверојатно по грчко влијание, слично како во конструкциите за прохихитив со *nemoj*.

Примери:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Năs 'noră să nă 'toră 'k'era. (noră < nu ară) | Тој нема да ми ја врати колата. |
| 2. Năs nu u să n'u 'toră 'k'era. | Тој не ќе (да) ми ја врати колата. |

Субјунктив од минати времиња

Навлегувањето во сферата на модалноста овозможило субјунктивните конструкции да се употребуваат во зоната на кондиционалот и да ги заменат соодветните наследени конструкции.

Интересно е тоа што романскиот јазик има посебни форми за образување на потенцијалот и кондиционалот, но ароманскиот ги отфрлил сите овие форми и го прифатил т.н. балкански модел, па така може да се каже дека иако и македонскиот и ароманскиот имале посебни конструкции за образување на кондиционалот, денес се дојдени до степен кога овие конструкции се скоро идентични.

Кај ароманскиот ситуацијата во минатото била многу посложена. Од многубројните форми на кондиционалот не се останати никакви траги во овој говор, додека во некои други аромански говори сè уште се чуваат. Тенденцијата за губење на формите за кондиционалот е забележана и во крушевскиот аромански говор (Голомб, 1984, стр. 107). Инаку, ароманскиот поседувал посебни форми за кондиционал презент (*să kăntarim*, *să kăntariš*, *să kăntari*,...), кондиционал перфект (*vrea să kăntarim*,... *vrea să avem kăntată*,...). Партикулата *vrea* (која е неменлива и потекнува од имперфектната форма на глаголот *va* - 'сака') е всушност нешто слично со македонската форма 'ќеши' од кондиционалните конструкции од типот 'ќеши да дојде' кои претставуваат преодна фаза до сегашните кондиционални конструкции од типот 'ќе дојде'. Ароманскиот ги загубил сите овие конструкции и сега го поседува моделот '*u/va să purtam*' кој е идентичен со македонскиот 'ќе (да) носев'. Во македонскиот кондиционалот може да се образува и од несвршени и од свршени глаголи. Значи, заедничкиот модел е - идно време од личните глаголски форми во имперфект. Со овие конструкции најчесто се изразува кондиционал (*irealis*).

Примери:

1. S-aј praz, u s-poc să než Skopja.
Да имаш пари, ќе (да) можеш да одиш (во) Скопје.
2. Maka s-neg 'toră a'kasă, l'ăp'sešti z-dorm.
Ако (да) одам сега дома, треба да спијам.
3. Ka s-a'rem 'tora a'kasă, u s-šă'dem ku mu'l'er me.
Ако (да) бев сега дома, ќе (да) седев со жена ми.
4. Va z-vă'ne, ma s-u grem.
Ќе (да) дојдеше, ако (да) го викневме.
5. S-i'nem 'kafî zuă, u s-fă'cem 'mari 'lukur.
Да доаѓав секој ден, ќе (да) направевме голема работа.
6. Maka s-a'vem praz, u s-ănkup'ram 'kasă.
Ако (да) имав пари, ќе купев куќа.
7. S-a'vem vă'nit a'sera la 'šasi, u s-o vă'dem mul'era tă.
Да имав дојдено вчера во шест, ќе (да) ја видев жена ти.

Секако дека постојат многу нијанси каде може да се согледа употребата на субјунктивните конструкции во ароманскиот, но ние ги наведовме само овие, бидејќи и во ароманскиот, и во македонскиот опсегот на субјунктивот ги надминува границите на соодветните описи. За овие конструкции со сè поголема сигурност може да се каже дека спаѓаат во доменот на структурните балканизми и дека се неизоставен дел од јазичниот израз на повеќето балкански јазици.

Користена литература:

- Atanasov P.**, 2002, *Meglenoromâna astâzi*, Editura Academiei Române, Bucureşti, România.
- Балканская филология, 1970**, отв. редактор А. В. Десницкая, Ленинград.
- Capidan Th.**, 1932, *Aromâni. Dialectul aromân*, Axademia romanâ, Bucureşti.
- Caragiu–Marioteanu M.**, 1968, *Fono-morfologie aromână*, Academia română, Bucureşti.
- Cristo-Loveanu E.**, *The Romanian Language*, Columbia University, 1962.
- Черняк А. Б.**, 1990, *Арумънский язык*, Основы балканского языкоznания, Ленинград.
- Демирај Ш.**, 1994, *Балканска лингвистика*, Скопје.
- Friedman A. V.**, 1977, *The Gramatical Categories of the Macedonian Indicative*, Slavica Publishers, Inc., Columbus, Ohio.
- Friedman A. V.**, 1983, *Gramatical Categories and a Comparative Balcan Grammar*, Ziele und Wege der Balkanlinguistik, Band 8, Berlin
- Фридман В.**, 1987, Типологијата на употребата на *да* во балканските јазици, *Прилози XII/1*, ОЛДИ МАНУ, Скопје, 109-119.
- Фридман В.**, 2001, Граматикализацијата на балканизмите во македонскиот јазик *Македонски јазик*, бр. 51-52., 31-38.
- Голомб З.**, 1970, За "механизмот" на словенско-романскиите односи на Балканскиот полуостров, *Македонски јазик*, год. XXI, Скопје.
- Голомб З.**, 1974, *Значењето на македонскиот јазик за балканистичките студии*, Пристапни предавања на новите членови на МАНУ, Скопје.
- Goląb Z.**, 1961, *Szkic dialekту Arumunów macedońskich*, Prace językoznawcze zeszyt 4, Kraków.

- Goląb Z., 1984,** *The Arumanian dialect of Kruševo in SRMacedonia SFRYugoslavia*, MANU, Skopje.
- Ianachieschi-Vlahu I., 1993,** *Gramatica armaneasca*, Crushuva.
- Илиевски Хр. П., 1988,** *Балканолошки лингвистички студии*, Скопје.
- Конески Бл., 1981,** *Граматика на македонскиот јазик*, Култура, Скопје.
- Марковиќ М., 2007,** *Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион (во балкански контекст)*, 188 стр. МАНУ, Скопје.
- Mioara A., 1986,** *Gramatica pentru toți*, București.
- Настев Б., 1988,** *Аромански студии*, Огледало, Скопје.
- Nevaci M., 2006,** *Verbul în aramană - structură și valori*, Editura Academiei Române, București.
- Тополињска З., 1992,** *За праѓмайничната и семантичната моштевања на морфосинтаксички балканизми*, Прилози XVI, МАНУ, Скопје.
- Видоески Б., 1993,** *Меѓујазичноот контакт (на дијалектино рамниште) како фактор за дијалектина диференцијација на македонскиот јазик*, Реферати на македонските слависти за XI меѓународен славистички конгрес во Братислава, посебен отпечаток, Скопје.
- Winnifirth T. J., 1987,** *The Vlachs, The History of a Balkan People*, Duckworth, London.

Summary:

Subjunctive in Aromanian

The topic of this paper is analysis of the subjunctive constructions in Aromanian, especially in the speech of the Farsheroti Aromanians from the Ohrid-Struga region. The analysis shows that aromanian subjunctive has diverged from inherited Romanian conjunctive and now fully corresponds with Macedonian da-constructions. That shows the strength of the language contacts in a multilingual environment such as Balkan linguistic area.

Соња Миленковска
ИЦАЛ, МАНУ - Скопје
sonjam@manu.edu.mk

Ангелина Панчевска
ИЦАЛ, МАНУ - Скопје
angelina@manu.edu.mk

Да-конструкции како аргументи на предикати од втор и трет ред (македонски~полски)

0. Преку анализата на македонските *да-конструкции* во конфронтација со соодветните конструкции во полскиот јазик ќе се потрудиме да ја покажеме семантиката и дистрибуцијата на македонските *да-конструкции* како аргументи на предикати од втор и трет ред, и тоа како полскиот јазик реагира на нив.

Појдовната точка е сфаќањето за семантиката на субјунктивот, односно „дека *да-конструкциите* носат порака за неактуализираниот, нефактивен, вонвременски, иден, повторлив... карактер на настанот, т.е. конституираат несамостојна пропозиција чија модално-темпорална карактеристика зависи од некој надграден предикат“ (Тополињска, 2000: 132). Станува збор за конструкции во функција на реченични, односно пропозиционални аргументи на предикати од повисок ред.⁸² Според тоа, субјунктивните конструкции можат се појават како:

- аргументи на предикати од втор ред, односно предикати кои го одразуваат внатрешниот свет на човекот, неговите интелектуални, емотивни и волитивни процеси, го одразуваат процесот на восприемање и/или толкување на светот од страна на човекот (Тополињска 1995: 14, 128), и како:

- аргументи на сврзнички и/или глаголски предикати од трет ред, односно предикати кои ги симулираат процесите на нашето расудување, т.е. забележуваните и толкуваните од нас односи меѓу настаните (Тополињска 1995: 14).

По овој редослед ќе се спроведува и анализата на македонските *да-конструкции* (како примарни) и соодветните еквиваленти во полскиот јазик.

⁸² Пошироко за предикатите од повисок ред кај: Karolak, S., *Gramatyka współczesnego języka polskiego, Składnia*, PWN, Warszawa 1984.

1. Да-конструкции во функција на пропозиционални аргументи на предикати од втор ред.

Во оваа функција *да-конструкциите* обично функционираат како конститутивни членови на т.н. комплементарни дел-реченици, односно предикатско-аргументски структури коишто се појавуваат како аргументи на предикати од втор ред. Кај овие предикати појдовниот аргумент обично е човек, така што содржината на вториот (пропозиционалниот) аргумент се всушност неговите мисли, желби, оцени, перцепции... и сл., односно неговиот внатрешен свет. Сами по себе пропозициите чиишто предикати земаат субјунктивен облик во суштина се нефактивни, што се должи на неможноста, неспособноста да се повикаат на некоја конкретна временска актуализација. Од тие причини овие пропозиции се реализираат како аргументи на други надредени предикати (во случајот, предикати од втор ред), така што нивниот фактивен или нефактивен карактер зависи од лексичката или категоријалната семантика на главниот предикат. Токму семантиката на надредениот предикат е главниот критериум според кој ќе се врши класификацијата на примерите што се предмет на анализа. Во анализата се вклучени само предикати од втор ред претставени со глаголски форми на презент. Инаку, *да-конструкциите* кои се аргументи на предикати од втор ред се јавуваат како *да* + форма на презент од конститутивниот глагол.

1.1. Да-конструкции зависни од модални предикати.

Во функција на модални надредени предикати овде се јавуваат основните македонски модални глаголи како: *може*, *треба*, *смее*, *мора* и сл. (Чашуле, 1989: 220), односно полските: *móć*, *śmieć*, *musieć*, *trzeba*, глаголската придавка *powinien* и сл. Овие предикати се јавуваат како носители на деонтичка модалност, што значи дека информираат за пожелноста, возможность, задолжителноста, дозволеноста на реализација на дејството претставено со пропозиционалниот аргумент. Референт на појдовниот аргумент во принцип е човек, додека вториот задолжително е пропозиционален. Појдовниот аргумент обично е кореферентен со појдовниот аргумент на подредената *да-конструкција*. Пропозиционалните аргументи оформени со *да-конструкциите* се дополнувања на модалните предикати бидејќи овој тип на предикати се семантички несамостојни, така што со пропозиционалниот аргумент стануваат комплетни создавајќи сложен предикат.

*Берлускони мора да оди во затвор.
Adam musi iść po mleko i pieczywo...*

Кинематограферот и режисерот мора / мораат да делат заедничка визија.

Człowiek musi ciężko pracować...

Македонија мора да ја почитува повеќејазичноста и различностите.

Szkoła polska musi zachować wszelkie atrybuty jednolitego systemu.

Во овој пример модалните предикати прифаќаат определен колективитет од луѓе како референт на појдовниот аргумент. Станува збор за секундарна семантичка деривација при што примарните парофрази би гласеле: ‘граѓаните на Македонија’, односно ‘одговорните лица за полскиот образовен систем’.

*Милан може да го гледа синот без нејзино присуство.
3,5-letnie dziecko może oglądać bajki w telewizji.*

Malarz może wyrażać co dzień inne, czysto cerebralne koncepcje.

Преку овие сензори, уметникот може да го нацрта на платното она што „го собрал“ со четката од неговата околина.

Поранешниот египетски претседател Хосни Мубарак смее да го напушти затворот, одлучи судот во Каиро.

On śmie dalej występować jako prezes Kongresu Poloni...

*Мажот треба да биде малку поубав од ѓаволот.
Mężczyzna powinien być trochę ładniejszy od diabła.*

Уметникот-интелектуалец е должен да го каже тој став.

Klient powinien otrzymać wariantową ofertę ubezpieczeń.

Обратна дијатеза во полскиот пример.

Примерите покажуваат дека еквивалентот на македонските *да-конструкции* во полскиот јазик е инфинитивот. Тоа значи дека полскиот јазик овде ја континуира старата прасловенска состојба за оформување на субјунктивната функција, за разлика од македонскиот којшто *да-субјунктивот* го развил под влијание на балканското несловенско окружение, односно како што вели Конески: „процесот е општобалкански,

потстакнат во јужнословенските јазици под дејство на грчиот, романскиот, делум и на албанскиот јазик (Конески, 1986: 176)“.

Освен што овие предикати модално го определуваат дејството во пропозицијата сместувајќи го на скалата на деонтичка модалност, тие го определуваат и темпорално, бидејќи реализацијата на дејството ја проектираат во иднина. Со тоа, пропозиционалниот аргумент, оформлен како *да*-конструкција зависна од модален предикат претставен со глаголска форма на презент, е нефактивен, односно без можност за оцена од аспект на вистинитоста.

1.2. *Да*-конструкции зависни од волиционални предикати.

Карактеристично за волиционалните надредени предикати е тоа што во нивното лексичко значење е содржана компонента од типот ‘сака’, односно „дејство што означува наклоност кон извршувањето на одредено дејство, желба“, но и „барање, одредена потреба..., т.е. наложување...“ (Чашуле, 1989: 222). На пр. во македонскиот: *сака, планира, бара, советува, се труди...* и сл., додека во полскиот: *chcieć, planować, wymagać, radzić, starać się* и сл. И овде се работи за двоаргументни предикати каде што референт на првиот аргумент е човек, додека вториот аргумент е пропозиционален со ‘настан’ како референт. Кај овие конструкции има хиерархија на два семантички самостојни предикати.

1.2.1. Примерите што следат се без кореференција на појдовниот аргумент на надредениот предикат со оној на подредениот предикат.

*Сакам Петар да дојде.
Chcę, żeby Anna przyjechała.*

*Барам, никој да не ме вознемирафа.
Wymagam, żeby nikt mnie nie budził.*

*Обама бара деловните цинови да лобираат во Конгресот.
Tymoszenko wymaga, żeby dwa ukraińskie kanały telewizyjne zdementowały informacje.*

Како еквивалент на македонската *да*-конструкција овде се јавува конструкцијата *żeby+l-* форма, т.е. полскиот можен начин.

1.2.2. Овде се претставени примери каде што е присутна кореференција на појдовните аргументи.

*Имам намера да одам утрe во Белград.
Mam zamiar pisać powieść.*

*Едвард Сноуден планира да се насели во Русија.
Kobieta planuje zajść w ciążę.*

Ситуацијата во примерите е слична со онаа кај модалните конструкции, а полскиот еквивалент на македонската *да-конструкција* повторно е инфинитивот.

Малку поинаква е ситуацијата во примерот:

*Ce трудам да креират средина во која работат среќни луѓе.
Męczę się, żeby znaleźć piosenkę.*

Станува збор за кореферентна конструкција, но во полскиот пример се појавува *żeby* во комбинација со инфинитив. За специфичната полска формализација Тополињска вели: „се чини дека тук сме на самото пограничје со финалните (целни) конструкции и во тој факт би можеле да бараме објаснување за полската формализација (Тополињска, 2000: 100)“, а во тој контекст е и тврдењето дека функционален паралелизам меѓу полската *że+by..*-конструкција и македонската *да-конструкција* се гледа и во фактот дека и двете задолжително се појавуваат кај финалните делреченици (Тополињска, 2001: 144).⁸³

Волиционалната семантичка компонента на главниот предикат (претставен со глаголска форма на презент) темпорално го определува настанот во подредениот пропозиционален аргумент, а тоа подразбира остварување на дејството во иднина и повторно нефактивност.

1.3. Да-конструкции зависни од темпорални фазни предикати⁸⁴

⁸³ Funkcjonują te same konektorы со w niefaktywnych konstrukcjach komplementarnych, tj. *że + by-conditionalis* ew. (fakultatywne *żeby+*) *infinitivus* po stronie polskiej i konektor zerowy (ew. fakultatywne *za*) + *da-subiunctivus* po stronie macedońskiej.

⁸⁴ Дискутабилен е третманот на фазните предикати како предикати од втор ред, бидејќи како што вели Тополињска „самиот факт на постоење на морфолошките инхоативи, континуативи и/или терминативи е доказ плус дека статусот на фазните предикати како предикати од втор ред е под голем прашалник“... „како

Станува збор за прилично семантички несамостојни и сиромашни предикати чиешто значење се сведува на определување на фазата на дејството: почеток (инхоативи), средина (континуативи) и крај (терминативи). Фазниот предикат поради семантичката несамостојност мора да биде доопределен од пропозиционалниот аргумент, така што двата заедно создаваат сложен предикат. Со тоа, основното семантичко јадро го носи пропозиционалниот аргумент, а не главниот предикат. Слично како и претходните анализирани предикати и овие се двоаргументни, со таа разлика што референт на појдовниот аргумент не мора задолжително да е човек, додека вториот е секако пропозиционален аргумент оформлен како *да*-конструкција. Кај фазните предикати појдовниот аргумент на главниот предикат е задолжително кореферентен со појдовниот аргумент на подредениот предикат.

*Марко почна да свири виолина.
Aktorka zaczęła grać w serialach.*

*Професорот продолжи да го пишува текстот.
Adam Małysz nie przestał skakać.*

*Миризбата престана да се шири.
Choroba przestała się szerzyć.*

Примерите покажуваат дека еквивалент на македонските *да*-конструкции во полските примери е инфинитивна конструкција. Фазните конструкции со фазни предикати во индикатив по дефиниција се фактивни.

1.4. Да-конструкции зависни од предикати на сетилна перцепција

Во овој тип на предикати се вбројуваат оние коишто го одразуваат процесот на човековата перцепција (визуелна и аудитивна) на стварноста, како и процесот на доживувањето, искуството, спознанието од сетилното восприемање. Предикатите на сетилна перцепција може да имаат неколку типови на комплементација: *како* и *дека*, односно *jak* и *że*. Пропозиционалните аргументи што се базираат на непосредна перцепција

на пр. *zapieć, prozbiori, doczekać...,* т.е. *zachorować, pokochać, dopisać...*
“(Тополињска, 2009: 79)

се акомодираат со сврзничкиот оператор *како* во македонскиот, односно *jak* во полскиот јазик, додека оние што се базираат на ментална (секундарна) перцепција се акомодираат со сврзничкиот оператор *дека*, односно *że* во полскиот јазик.

*Видов како течеши водата.
Patrzyłem jak wchodzi po schodach.*

*Слушнав дека Јован си заминал од дома.
Słyszałem, że wczoraj był u ciebie w domu pożar.*

Има ситуации на комплементација и со *да*, но тоа се случува во присуство на негација, или пак ситуација која навидум вклучува сетилен предикат како на пр. *гледа*, но со значење ‘настојувам, се трудам’.

*Не слушам некој да неe.
Nie słyszę żeby ktoś śpiewał.*

*Гледам да појдете сите заедно.
(адекватен полски превод нема, евентуелно Postaram się żebyśmy...)*

И во двете ситуации станува збор за нефактивни *да*-конструкции.

*

Доколку ги ставиме настрана фазните предикати чијшто статус на предикати од втор ред е под прашалник, тогаш од оваа анализа може да се заклучи дека македонските *да*-конструкции зависни од предикати од втор ред претставени со глаголска форма на презент функционираат како субјунктив, односно подреден начин за пренесување на информација за нефактивни настани.

2. Да-конструкции во функција на пропозиционални аргументи на предикати од трет ред.

Со помош на предикатите од трет ред авторот ги поврзува настаниите, ситуациите за кои сака да информира. Овие предикати го изразуваат текот на авторовото размислување, конципирање на текстот според неговото гледање на настаните од реалноста - референтите за кои станува збор. Ваквите предикати најчесто се изразени во форма на сврзници, предлози, партикули и сл., и прифаќаат само пропозиционални

аргументи. Како пропозиционален аргумент многу често се јавува токму *да*-конструкцијата.

2.1. Да-конструкции со предлошки предикати

Ќе бидат разгледувани *да*-конструкциите кои влегуваат како *делеченици* во составот на предикати од асоцијативен, темпорален и каузален карактер, сп. соодветно *без*, *пред*, *за*, *додека* и др.

2.1.1. Прегледот ќе го започнеме со финалните (целните) реченични конструкции со предлошкиот предикат *за* кој поврзува два пропозиционални аргументи од кои едниот е *да*-конструкција. Сп. ги следните примери:

a. *Сириската опозиција редовно прибегнува кон провокации за да предизвика интервенција,...*

Рагбист продал 213 пари патики на аукција за да се спаси од банкрот.

Еве кој гласаше за да ни се вратат визите.

b. *Придружи се, за да можеш да видиш кога некој зборува за тебе.*

Tsia Pullen ја продала својата кукка за да може да подлегне на пластични операции и тоа само со една цел...

Мамев за да можам да вратам долгови.

v. *Слушајте музика за да имате силно и здраво срце.*

„Изрази се преку медиумите“ за да добиеш стипендија.

Во првата група примери, а., станува збор за конструкции во кои дејството од првиот пропозиционален аргумент е извршено во минатото или се случува во сегашноста - значи /+фактивен/ настан, а *за да* - конструкциите, т.е. вториот аргумент, изразуваат цел што би се остварила како резултат од претходно извршеното дејство или настан.

Групата б. е издвоена затоа што *за да* - конструкциите се надополнети со глаголот *може*, иако неговото присуство не е неизбежно.

Во третата група примери и двата пропозиционални аргумента изразуваат /-фактивни/ дејства со идна перспектива - ‘направи нешто за да се случи нешто друго’.

2.1.1.a. Полските еквиваленти на овие конструкции се конституирани од *żeby*, а поретко од *aby*, по кои може да се појави

инфinitив или *l*-форма во зависност од тоа дали конструкциите се кореферентни или не. Инфинитивот се јавува кај кореферентните, а *l*-формата кај другите.

a. *Pobiegliśmy śladem kościelnego i mężczyzny, żeby zobaczyć, co będzie dalej.*

Do Afganistanu przyjechała z Ukrainy siostra Islamuddina. Namawiała, żeby wracał do domu.

Rzuciłem okiem, żeby zobaczyć, kto ma więcej żołnierzy.

Wreszcie żona go ublała, żeby sprawę umorzył.

a1. *Trzeba milczeć, żeby nie mówiono źle o nas, o ambasadzie.*

b. *Wywołuje kłótnie tylko po to żeby móc się z Tobą pogodzić.*

Daję "lubię to" tylko po to, żeby móc kliknąć "nie lubię".

Jakie warunki musimy spełnić, aby móc starać się o status OPP?

b. *Pracuj i módl się, żeby ci wyszło.*

г. *Cellulit - co zrobić żeby się go pozbyć i żeby nigdy nie wrócił.*

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.

Jak uczyć, żeby nauczyć.

Може да се каже дека овие конструкции функционираат слично како и во македонскиот јазик. Примерот a1. е специфичен затоа што после *żeby* не се јавува ниту инфинитив, ниту *l*-форма, туку n/t-партицип. Во полскиот јазик доста почесто се среќаваат конструкции во кои пропозиционалниот аргумент е дополнет со глаголот *може*, додека поретко се среќаваат такви кои што претставуваат некакво упатство, инструкција, како во групата в. Поспецифични се конструкциите од типот г. формулирани во вид на прашање - ‘како треба да се направи нешто за да се оствари некоја цел’ .

2.1.2. Следната група конструкции со предлошки предикат се конструкции конституирани од предлогот *перед*. Претставуваат некаков тип на совети, препораки - ‘што би требало да се знае или направи пред да се случи некое друго дејство’. Станува збор за два настани проицирани во иднина од кои едниот треба да се случи пред другиот.

*Седум работи кои мора да ги знаете **пред да** влезете во брак.*

*Што треба да знаете **пред да** изберете банка за да ги орочите парите?*

Пред да почнете со тренингот се препорачува да се консумираат само оние јадења кои лесно се варат.

*Уште **пред да** започнете да премачкувате ќе се запознаете какво дрво треба да изберете и колку е важно правилното ...*

2.1.2.a. Во полскиот јазик постојат два начина за изразување на временска релација со значење ‘пред’ - со предлогот *przed* кој врзува именска синтагма како кондензиран пропозиционален аргумент; и (*za*)*nim* кое врзува пропозиционален аргумент во вид на дел-реченица.

Dziecko przed pójściem do szkoły winno posiadać następujące umiejętności i sprawności:...

Zanim przedstawimy owe specyficzne cechy hippisowskiego "teatru walczącego", zaprezentujemy jedną z...

Brokuły opłukać i osiączyć. Na 2 min przed zakończeniem gotowania marchewki dodać brokuły.

*Oznacza to, że **zanim** zacznesz pisać tekst (co jest możliwe w trybie edycji), będziesz musiał przekopać się przez tryb...*

2.1.3. Следните конструкции кои ќе бидат разгледувани, а се конституирани од предлог, се **без да**-конструкциите. Тие “претставуваат негација надградена над **да**-конструкцијата. Најуниверзалната парафраза на секвенцата **без-да...** гласи ‘а да не’, сп. *Јане замина без да се поздрави со нас* т.е. ‘...а да не се поздрави...’, *Морав веднаш да го предадам текстот без да го прочитам пред тоа*, т.е. ‘...а да не го прочитам пред тоа’, и сл.” (Тополињска, 2000 : 111). Во продолжение следат неколку илустративни примери:

*Скопска фирма увезла гас **без да** плати 90.000 евра царина.*

*„Замина од дома **без да** каже каде ќе оди“.*

*Ќе успеете ли да го дочитате текстов **без да** почнете друг?*

*Победете ја поспаноста **без да** се напиете кафе.*

*Како да ги стопите килограмите **без да** мора да вежбате?*

Посебно внимание заслужува последниот пример во кој **без да**-конструкцијата е надополнета со глаголот *мора*, иако неговото присуство не е задолжително.

Може да се сретнат и голем број примери од типот **Без даја дознаете вистината, не донесувајте заклучоци...** што претставуваат некој вид на совети, инструкции.

2.1.3.a. На полска страна постојат две можности за изразување на “без-да” значењето. Со едната можност има формално поклопување со македонскиот - се употребува предлогот *bez* пријружуван од номинализација. Втората можност го исклучува предлогот *bez*, а се реализира како конјукција или реченична трансформа со глаголски прилог.

...istnieje on w ludzkiej świadomości jako system symboli i trzeba go rozpatrywać bez uciekania się do wyjaśnień naturalistycznych.

Nie mogę iść nie znając drogi, czyli odpowiedzi na podstawowe pytania...

2.1.4. Специфичен тип конструкции претставуваат оние конституирани од предлогот **освен**. Пропозиционалниот аргумент изразен во форма на да-конструкција ја изразува единствената опција можна за остварување од “изборот” понуден во другиот пропозиционален аргумент.

a. *Не барам ништо друго освен да е: висок, убав, згоден и паметен.*
Томислав нема друг излез освен да штрајкува со глад.

Човекот поет нема друг избор освен да пишува.

Македонија нема друга алтернатива освен да го следи патот кон Европската унија, ...

2.1.4.a. Полските еквиваленти се изразени преку *oprócz tego, że* и *tylko + infinitiv*.

a. *Nic więcej nie powiemy, oprócz tego, że są dość przystojni i mamy nadzieję...*

Spadające gwiazdy, czyli meteoryty, oprócz tego, że podobno potrafią spełniać życzenia, mają jeszcze jedną zaletę: stanowią piękny widok.

Urządzenie po prostu się wyłącza i nie mamy innej możliwości, tylko ponownie ją włączyć.

Nie mamy innej możliwości – tylko osiągnąć sukces.

2.2. Да-конструкции со темпорални сврзнички предикати

2.2.1. Во *дури-да*-конструкциите се поврзуваат два последователни настани - а. едниот се случува пред другиот, при што не се остварува временски контакт, т.е. вториот настан најверојатно не се ни случува, бидејќи се случил првиот; и б. едниот настан се случува пред другиот со остварување временски контакт. Издвоена е и трета група на примери, в., кои не се со темпорално значење иако го имаат елементот *дури-да*. Често се појавуваат во македонскиот јазик и се со значење ‘не само што може да се случи А, туку уште повеќе е да се случи и Б’. Сите *дури-да*-конструкции се со нефактивен карактер.

а. *Двајца побегнаа дури да почне судењето.*

Да скинеш чевли дури да најдеши лек со сино картонче.

Лажниот Арап дури да го фатат стана шеик.

Дури да објават администраторите во инфо-eve јас ги постирам начините на кои може да и помогнете на Мила...

б. *Постепено додавајте брашно се дури да добиете меко, лепливо тесто...*

Ќе стоиме на нозе дури да дојде автобусот.

в. *Можете дури да споделувате и фотографии од вашата сметка...*

...гушкањето со близки личности може да ги намали стресот и тегобата, да го снижи крвниот притисок, па дури да го зголеми нивото на памтење.

Матичните клетки од папочна врвца кои се правилно подгответи за зачувување може дури да го надминат и нашиот животен век.

2.2.1.a. Овие конструкции во полскиот можат да бидат реализирани со сврзничките предикати *aż* и *dopóki* или со *(za)nim*.

Prenumerata trwa tak dugo, dopóki nie zostanie anulowana przez Czytelnika.

... kampania militarna w Afganistanie będzie trwać dopóki Al Kaida nie zostanie zniszczona...

Zanim przyjdzie wieczór dawno zapomnisz o tym.

Zanim przyjdzie na świat, już go poznamy.

Uśmiechaj się, aż zaboli.

2.2.2. Слични на претходните, но со поголема фреквенција се додека-да-конструкциите со тоа што овде меѓу последователните настани секогаш се случува контакт.

Додека да се стабилизира пазарот, останува на сила условениот увоз на пченица и брашно.

Што да правите додека да најдете работа.

Производот доаѓа со вградена слика, која ќе се врти на тркалата додека да се одлучите за да ставите нешто ваше.

2.2.2.a. Полските еквиваленти се исти како и кај претходните конструкции со *duри-да*.

2.2.3. Последни од оваа серија се *кога-(и)-да*-конструкциите. Оваа темпорална релација изразува повторливост на настани во минато и во идно време. Нас овде нè интересираат оние со нефактивен карактер.

Примерите од типот - *Кога да дојдеше сите му се чудевме* (евидентирани од Конески) може да се каже дека денеска звучат малку застарено, реченицата би се преформулирала со *секогаш* - *Секогаш кога ќе дојдеше сите му се чудевме*. Впрочем и подолу приведените примери би можеле да се парафразираат на истиот начин, со *секогаш кога* што би ја исклучило да-конструкцијата.

Кога и да осетите напад на глад, силно притиснете ја точката која се наоѓа на спојот на вашата горна уста со почетокот на носот и масирајте 10тина...

Кога и да видам звезда како паѓа, пак ќе посакам исто.

2.2.3.a. Полскиот еквивалент на сврзничкиот состав *кога-и-да* е *kiedykolwiek*, и тие функционираат идентично. *Kiedykolwiek* евентуално може да биде придржувањо и од *by*, но таквите примери се многу поретки. Како што може да се примети од приведените примери (група б.) секогаш се работи за искажување на некаков услов изразено преку *jeżeli*.

a. *Zmieniaj obudowy gdziekolwiek chcesz oraz **kiedykolwiek** chcesz.
Kiedykolwiek możesz, staraj się mu pokazać, że Ci na nim zależy.*

б. *Jeśli **kiedykolwiek** by mnie zostawił, samą i zagubioną pośród tego szarego świata, wiem, że czekałabym na niego.*

... jeśli kiedykolwiek by się tak zdarzyło, dostałabym chyba ataku serca ...

Jeżeli kiedykolwiek by go zbudowano, byłby największym i najdroższym projektem budowlanym w historii.

2.3. Условни периоди со да-конструкции

Иако теоретски да-конструкциите можат да влегуваат во составот на реален услов, во пракса таквите состави се многу ретки. Сврзникот ако е далеку пофреквентен за остварување на овие периоди. Сп. го примерот - *Да знам каде живее, ќе отидам кај него / би отишла кај него = Ако знам каде живее, ќе отидам / би отишла кај него.*

Пофреквентна е употребата на да-конструкцијата во иреалниот условен период. Покрај неа, во аподоза се јавува ќе-конструкција.

Da dojdecie tonkata vedenash do Stojkov, togaash ke se sudeshie ofcaj,...

A da se javeshie vo tehnicka podriska i kontakt telefon za podriska na korisnici, mislam deka ke ti objasnea ubavo.

Da pobedeshie Makedoniya, koja se otkajsa, deneska ke bavme vo slednata faza.

2.3.a. Ваквиот тип на состави во полскиот јазик се градат со помош на *gdyby*-конструкциите кои функционираат идентично со своите паралели во македонскиот. И овде, поретко се употребуваат овие конструкции за изразување реален услов.

Gdyby wiedzial, nie ruszalby sie z Krakowa...

Bo gdyby chodziła normalnie do takiej zawodowej, do wielozawodowej, to by miala trzy lata, trzyletnie, tak?

No niestety, gdyby zadzwonił do mnie Orlando Bloom za nic nie umiałabym się opanować...

3. Ова претставува само краток, општ преглед на ситуациите во кои може да се најдат македонските да-конструкции и нивните паралели во полскиот јазик. Беа разгледани начините на изразување на субјективното значење кај предикатите од втор и трет ред. Потребни се, секако, подетални понатамошни истражувања.

Користена литература

- Тополињска З. 1995. *Македонските дијалекти во Егејска Македонија*, книга прва, Синтакса I дел. Скопје: МАНУ.
- Тополињска З. 2000. *Полски~македонски, Граматичка конфронтација 3, Студии од морфосинтаксата*. Скопје: МАНУ.
- Тополињска З. 2001. *Полски~македонски, Граматичка конфронтација 5, Реченица во реченица*. Скопје: МАНУ.
- Тополињска З. 2008. *Полски~македонски, Граматичка конфронтација 8, Развиток на граматичките категории, Студии од морфосинтаксата*. Скопје: МАНУ.
- Тополињска З. 2009. *Полски~македонски, Граматичка конфронтација 9, Негација*. Скопје: МАНУ.
- Конески Б. 1986. *Историја на македонскиот јазик*. Скопје: Култура.
- Чашуле И. 1989. *Синтакса на македонската глаголска именка*. Скопје: Студентски збор.
- Миленковска С. 2011. *Комплементарни реченици – аргументи на предикати на септилна перцепција (во македонски и полски јазик)*. Folia Philologica Macedono-Polonica 8 (Материјали од осмата македонско-полска научна конференција, Скопје 2010). Скопје: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“.
- Јанић А. 2012. *Категорија субјунктивија у српском и бугарском језику - упоредно проучавање*, Магистерски труд, Ниш.

(Summary)

***Da-clauses as arguments of predicates of the second and third rank
(Macedonian ~ Polish)***

This paper analyses the Macedonian *da*-clauses confronted with equivalents in the Polish language. The aim of the analysis is to show the semantics and distribution of the Macedonian *da*-clauses as arguments of predicates of the second and third rank and to show how Polish language reacts to them.

Силвана Симоска

Филолошки факултет „Блаже Конески“
Универзиот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
simoska@ukim.edu.mk

**Субјунктивот во македонскиот јазик
и неговите еквиваленти во германскиот**

О. Вовед

Со исчезнувањето на морфолошкиот маркер *инфinitив* во македонскиот јазик⁸⁵ не се губат неговите функционални полиња, туку тие се реализираат на алтернативен начин. Како замена за инфинитивот во македонскиот јазик се сметаат, поретко, глаголските именки,

Факултетот бара многу учење. (модален глагол+глаголска именка⁸⁶)
Das Studium erfordert viel Fleiß (буквално: Lernen).

а почести се субјунктивните *да*-конструкции, за кои ќе стане збор во оваа статија во контраст со еквивалентните структури во германскиот (за англиските еквиваленти сп. Mišeska Tomić 2006, а за француските Велевска 2009).

Под субјунктивни конструкции или субјунктив овде подразбирааме хиерархиски подредени, второстепени синтаксички конструкции, односно аргументи на надредени предикати, селектирани врз основа на постулатите на надредениот предикат, како во однос на семантичките признаци, така и во однос на морфолошката форма. За морфолошки

⁸⁵ Во рамките на групата балкански јазици покрај македонскиот и новогрчкиот и ромскиот, односно ромските дијалекти, се издвојуваат со целосно исчезнување на инфинитивот (сп. Mišeska Tomić 2006: 413; Matras 2000).

⁸⁶ Покрај тоа што глаголската именка во македонскиот јазик де факто претставува дериват изведен од глаголската основа со помош на суфиксот *-ње*, поради отсуството на дополнителен семантички признак ја третираме како синтаксичка прекатегоризација или конвертат, односно согласно Курилович (Kuryłowicz 1937: 42) како синтаксички дериват наспрема вистинските лексички деривати кои се карактеризираат со семантичка модификација во однос на лексичката основа од која се изведени.

маркер на субјунктивот во македонскиот јазик ги сметаме *да-конструкциите*. Под субјунктор (подредувач) поразбирааме, врз основа на Енгел (Engel 1988: 708), вид морфолошки неменлив збор чија главна синтаксичка функција се состои во тоа што потчинува зависна делреченица, инфинитивна реченица⁸⁷ или инфинитивна конструкција под еден надреден збор (според нашата терминологија: надреден предикат). Функција на субјунктор од втора класа,⁸⁸ односно на асемантички субјунктор⁸⁹ во македонскиот јазик врши *да*.⁹⁰ Појдовното прашање што се наметнува е: Кои се надредените предикати што ги постулираат во субординатиска врска *да-конструкциите*, односно субјунктивот во македонскиот јазик? Според Тополињска (2000: 90) дистрибуцијата на *да-конструкцијата* како пропозиционален аргумент се карактеризира со множество на вкупно четири функционални контексти:

- (а) интензионални дел-реченици зависни од надредени глаголски предикати (модален/фазен/интенционален глагол (во поширока смисла)+*да-конструкција*)
- б) екstenзионални дел-реченици зависни од надредени сврзнички предикати (конектор+*да-конструкција*, т.е. предлог+*да-конструкција*: *за да, без да, (на)место да, пред да, освен да, освен за да; сврзник+да-конструкција: дур(и) да, додека да, кога (и) да, и да; партикула+да-конструкција: како да; нулти конектор+условна *да-конструкција*)*

⁸⁷ Енгел (1988: 259) разликува главно два типа зависносложени реченици: 1. субјунктивни (воведени со субјункторите: *als, als ob, bevor, außer dass, dass, ehe, wenn, falls, ob, obwohl, sobald, sodass, während, weil, wenn* и сл.)⁸⁷ и 2. инфинитивни реченици (воведени со субјункторите: *als zu, (an)statt zu, außer um zu, ohne zu, um zu, zu*).

⁸⁸ За субјунктори од прва класа со оформена инхерентна семантика ги сметаме трите семантички поттипа субјунктори: темпорални, каузални и модални (*додека, кога, штом, ако, да, како да, (на)место да* и др.).

⁸⁹ Енгел (Engel²1988: 713) ги нарекува „*bedeutungsleere Subjunktoren*“ (семантички празни субјунктори: *dass, ob, zu*).

⁹⁰ Нема сосем јасна слика околу терминологијата во македонскиот јазик; така, за Минова-Ѓуркова (1997: 343) и за Панзова (1996: 179) „*да*“ е *партикула-сврзник*, односно само *сврзник* (Панзова 1996: 171), за Тополињска *субјунктивна морфема* (цитирано сп. Минова-Ѓуркова 1977: 359) и *прилаголска (модална) партикула* (Тополињска 2000: 89)), а за Мишеска Томиќ (2006: 416-446) *субјунктивен маркер* (*subjunctive marker da*). Тополињска (сп. 2000: 89) потсетува дека македонскиот дијасистем познава три типа *да*: 1. партикула за потврдување, 2. сврзнички предикат за изразување конјункција и 3. прилаголска (модална) партикула.

- в) релативни дел-реченици ((*таков*)+да-конструкција; *колку*+да-конструкција)
- г) самостојни, граматички независни, реченици (тип: *Да е здрав и жив!*)

кои можат, според опозицијата граматички зависни наспрема граматички независни, да се кондензираат на два основни типа субјунктивни *да*-конструкции во македонскиот:

- а) оние што конституираат зависни дел-реченици
- б) оние што конституираат самостојни независни реченици

1. Глаголски предикати со *да*-конструкција и нивните германски еквиваленти

Во македонскиот јазик во сложена глаголска форма во чиј состав влегуваат два глагола, едниот ја конституира *да*-конструкцијата, која како зависен задолжителен конститутивен дел, односно аргумент, се постулира од страна на три централни семантички класи глаголи (сп. Минова-Гуркова 1994: 173), односно од три вида надредени глаголски предикати (паралелно со македонските глаголски конструкции се наведени и германските еквиваленти):

1. **Модални глаголски предикати:** *сака да* (*mögen, wollen*); *може да* (*können*); *мора да* (*müssen*); *смее да* (*dürfen*); *треба да* (*sollen*), *е способен да* (*fähig zu*), *е во состојба да* (*in der Lage sein zu*), *има можност да* (*die Möglichkeit haben zu*), *има обврска да* (*die Verpflichtung haben zu*) и сл.
2. **Фазни глаголски предикати:** со супкатегоризација на инхоативи - *почне/почнува да, започне/започнува да, фати/фаќа да, зафати/зафаќа да, земе/зема да* (на стандардно рамниште), *викне да, легне да, прсне да, тргне да, седне да, треешти да* (на разговорно рамниште, сп. Минова-Гуркова 1994: 174)) и сл. (*beginnen/anfangen, loslegen zu*); терминативи - *заврши/завршува да, престане/престанува да, запре/запира да* и сл. (*aufhören zu*); континуативи – *продолжи/продолжува да* (*fortfahren/fortsetzen zu*) и сл.
3. **Интенционални глаголски предикати** (во поширока смисла): *успева да* (*schaffen/gelingen zu*), *се обидува да* (*versuchen zu*), *се*

труди да (sich bemühen zu), настојува да (darauf bestehen zu), знае да (wissen zu), претпочита да (vorziehen zu), принудува да (zwingen zu), очекува да (erwarten zu), убедува да (überzeugen zu), има желба да (den Wunsch haben zu), има намера да (die Absicht haben zu), се стреми да (darauf abzielen zu), бара да (verlangen zu/fordern, dass), советува да (raten zu), сугерира да (suggerieren zu), забранува да (verbieten zu) и сл.

Шематски приказ:

НАДРЕДЕН ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ
од втор ред

аргумент₁ (референт: пред сè човек, настан и сл.)

аргумент₂ („пропозиционален“,
односно подредена пропозиција: *да-конструкција*)

Шематскиот приказ треба да се толкува на следниов начин: НАДРЕДЕНИОТ ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ под 1, 2 и 3 (в. горе) врзува или постулира задолжително два аргументи, од кои првиот, аргумент₁, е во синтаксички надредена позиција и е по правило лоциран од неговата лева страна, додека вториот, аргумент₂, е во подредена позиција и е лоциран од десната страна. Аргументот₂ е реализиран во македонскиот во вид на *да-конструкција* конституирана од *субјунктор да + подреден глаголски предикат*.

Во врска со формалните особености на *да-конструкцијата* и нејзиниот сооднос со надредениот предикат, треба да се истакне следново. Воведувачките глаголи (под 1, 2, 3), односно надредените предикати од втор ред, и глаголот што колоцира со *да-конструкцијата* се во македонскиот јазик од морфолошки аспект начелно определени, финитни во однос на категориите лице, број и време (*Мора(м) повеќе да учам*). Што се однесува за референцијата на појдовните аргументски изрази на надредениот (доминантниот) и на подредениот (рецесивен) предикат, тие може но не мора да кореферираат (*Сакам* (1.л.) *да го убедии* (2.л.)). Воведувачкиот глагол, односно надредениот предикат и глаголот од *да-конструкцијата* во случај на кореференција на аргументите конгруираат во

однос на категориите лице и број, а можат потенцијално да дивергираат во однос на категоријата време (*Сакав* (имперф.) *да се јавам* (през.)). Исклучок претставува група модални предикати - *може, мора, треба, има* - со потенцијално петрифицирана (безлична) форма во 3.л.едн. (сп. Тополињска 2000: 95, Минова-Гуркова 1994: 174): *Може/Мора/Треба/Има повеќе да учам.* vs. *Можам/Морам/Требаше/Требало повеќе да учам.* Карактеристична константа на субјунктивната глаголска форма (во рамките на *да*-конструкцијата) во македонскиот јазик, без оглед на глаголското време на надредениот предикат, односно на воведувачкиот глагол (под 1, 2, 3) е презентот.⁹¹ Наспрема самостојните презентски форми (сп. Гајдова 2010: 27) од исклучиво имперфективен вид во индикатив (*Јас велам...*, а не **Јас речам ...*) субјунктивната глаголска форма може потенцијално да се појави во двојна видска реализација, т.е. во имперфективни и перфективни (несамостојни) форми на презентот (*Треба да (на)правам ручек*). Токму овие морфосинтаксички карактеристики на глаголот од *да*-конструкцијата ги доведуваат де факто овие конструкции во близината на инфинитните, т.е. морфосинтаксички неутралните глаголски форми како што се инфинитивот и партиципите во другите јазици. Со други зборови, субјунктивниот презент со потенцијалната двојна видска форма (надвор од самостојната употреба на презентот во стандардот) во составот на *да*-конструкцијата го сметаме за граматикализиран, така што може да се говори за субјунктивна презентска форма „без конкретна актуализирана временска референција“ (Тополињска 2000: 104) како специфична замена за исчезнатиот инфинитив.

⁹¹ Кондиционалните дел-реченици со *да*-конструкција, кои немаат формален показател на кондиционалниот предикат (*да*-конструкција во протаза со нулти или имплицитен кондиционален субјункт), како и нивните деривати *и без да/и да* (концесивни) врзуваат глаголски форми на минати времиња (*И без да / И да / Да се јавеше, ќе дојдев*). Во иреалните кондиционални дел-реченици воведени непосредно со субјункторот *да* глаголот од субјунктивната конструкција најчесто се појавува во имперфект (*Да/Ако учеши, ќе го завршиш факултетот*). Во условните дел-реченици со реален услов се претпочита презентот од свршен вид во македонскиот (*Да/Ако посакам, ќе станам амбасадор*). (сп. Мишеска Томиќ 2006: 421, Минова-Гуркова 1994: 266). Германскиот јазик во овие контексти оперира со кондиционалниот субјункт *wenn/falls* и сл. и конјункцив 2 ((*Auch wenn du dich (nicht) gemeldet hättest, wäre ich gekommen. Wenn/Falls er gelernt hätte, hätte er das Studium absolviert.* (синдетонски) / *Hätte er gelernt, hätte er das Studium absolviert* (асиндетонски); *Wenn/Falls ich wollte, könnte ich Botschafter werden/Wollte ich, könnte ich Botschafter werden*)).

Toj почна/сака/се обидува да зборува со мајка си.

Toj почнуваше/сакаше/се обидуваше да зборува со мајка си.

Toj почнал/сакал/се обидел/се обидувал да зборува со мајка си.

Toj беше почнал/сакал/се обидел/се обидувал да зборува со мајка си.

Toj ќе почне/ќе сака/ќе се обиде да зборува со мајка си.

Toj ќе почнеше/ќе сакаше/ќе се обидеше да зборува со мајка си.

Toj ќе почнел/ќе сакал/ќе се обидел да зборува со мајка си.

1.1. Модални предикати со да-конструкција и нивните германски еквиваленти

Што се однесува на германските модални глаголски предикати (под бр. 1) треба да се истакне дека тие во случај на кореферентност меѓу аргумент₁ и аргумент₂ - за разлика од македонските – го врзуваат аргументот₂ во форма на инфинитивен комплемент со или без субјункторот *zu*:

- македонски: модален предикат + да-конструкција (*да-субјунктор + финитна глаголска форма praesentis*)
- германски: модален предикат + инфинитивна конструкција ($\pm zu$ -субјунктор⁹² + инфинитив *praesentis*)

(Toj) сака/мора/може/смее/треба да зборува со мајка си. (модален глагол + да-конструкција со финитна глаголска форма *praesentis*)

Er möchte/will/muss/kann/darf/soll(te) mit der Mutter sprechen. (модален глагол + чист инфинитив *praesentis* без *zu*)

(Toj) Е во состојба/способен да испие цело буре пиво. (модален предикатски израз + да-конструкција со финитна глаголска форма *praesentis*)

Er ist in der Lage/besitzt die Fähigkeit/ist fähig, ein ganzes Fass Bier zu trinken. (модален предикатски израз + инфинитив *praesentis* со *zu*)

⁹² За семантички празни субјунктори („bedeutungsleere Subjunktoren“, Engel ²1988: 713) Енгел ги смета: *dass* (дека), *ob* (дали; само во зависни прашални реченици), *ob ... ob* (дали ... дали; во концесивни реченици низи со различни глаголски дејствија), *ob ... oder* (дали ... или) и *zu* (да; во зависни инфинитивни реченици).

Изборот на инфинитивните конструкции со или без субјункторот *zu* зависи од видот на модалниот предикат. Имено, на *да*-конструкциите селектирани од македонските надредени модални предикати, во германскиот јазик им се сопоставува чист инфинитив (презент) без *zu* во случај на глаголски предикат во форма на модален глагол (*mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen*), додека модалните предикатски изрази од типот *in der Lage sein zu, die Möglichkeit haben zu, die Verpflichtung haben zu, fähig sein zu* и сл. селектираат инфинитивни конструкции со *zu*.

Синтаксичката тесна врска меѓу предикатот од субординантската *да*-конструкција и самиот субјунктор *да* во македонскиот јазик ја рестрингира интерната интерполација на комплементи, допуштајќи ги во таа позиција само негацијата *не* и кусите заменски форми за директен и за индиректен објект (сп. Минова-Ѓуркова 1994: 260): *Toj сака да не ме почитуваш*. Од тие причини *да*-конструкцијата (субјунктор и глагол) во македонскиот јазик се пермутира, по правило, во „пакет“, лоцирајќи ги аргументите на подредениот предикат од *да*-конструкцијата надвор од овој состав. Секоја друга употреба во македонскиот е маркирана: *(Toj) сака со мајка си да зборува*.

Карактеристичен и уникатен признак на синтаксата на германската исказна реченица, од друга страна, е фиксната „стожерна“ втора позиција на финитниот (во овој случај: модален) глагол и финалната позиција на инфинитната глаголска форма (во овој случај: инфинитив), формирајќи на тој начин т.н. вербална рамка. Секое проширување, односно надополнување на пропозиционалниот аргумент₂ (надополнет во гореприведениот пример со *mit der Mutter/со мајка си*) е од внатрешен тополошки карактер и ја шири вербалната рамка, а со тоа просторно го оддалечува инфинитивот од модалната финитна глаголска форма со која конституира предикација (в. горе). За разлика од ситуацијата во македонскиот, синтаксичкиот субјект во германскиот и во неекспресивна, неемпатична употреба задолжително се експлицира на површината на текстот, како во именска, така и во прономинална форма *Klaus/Er/Monika/Sie/Das Kind/Es möchte mit der Mutter sprechen.* vs. *(Клаус/Тој, Моника/Таа/Детето/Тоа) Сака да зборува со мајка си.*

Во случај на некореферентност меѓу субјунктивната конструкција и појдовниот аргумент на надредениот предикат, германскиот еквивалент бара аргумент₂ да се конституира во форма на зависна дел-реченица (во функција на директен објект) воведена со субјункторот *dass* (=dass-Objekt,

мак. *dass*-објект (всушност *дека*-објект). Ајзенберг подетално се осврнува на модалните глаголи кои допуштаат и оние кои блокираат *dass*-објекти (сп. Eisenberg²2004: 97-98).

(Toj) сака (ти) да зборуваши со мајка ти.
Er möchte, dass du mit deiner Mutter sprichst.

Редот на дел-речениците во зависносложенот реченичен модел, за разлика од македонскиот, не ја тангира интерпункцијата во германскиот. Зависните дел-реченици (во конкретниот случај *dass*-реченицата) задолжително се одделуваат со запирка од главната реченица. Наспрема оваа интерреченична интерпункциска константа, варира - во случај кога зависната реченица иде пред независната - интрапеченичната синтакса на главната дел-реченица, обезбедувајќи ја на тој начин „загарантираната“ фиксна втора позиција на финитната глаголска форма во германскиот во рамките на целокупната реченична конструкција (зависната *dass*-реченица ја зазема првата позиција):

<i>Er</i>	<u>möchte</u>	<i>dass du mit deiner Mutter sprichst.</i>
Ho: Dass du mit deiner Mutter sprichst,	<u>möchte</u>	<i>er.</i>

Карактеристично за синтаксата на германската зависна дел-реченица е што финитната глаголска форма ја зазема финалната, т.е. крајната позиција од дел-реченицата, формирајќи вербална рамка со помош на субјункторот (*dass*) од левата страна и финитната глаголска форма од десната страна (*sprichst*).

Во групата надредени предикати со модален карактер треба да се издвои група глаголи во германскиот што Енгел ја нарекува *модалитетски глаголи* (Modalitätsverben, Engel²1988: 406, 477-484; *треба да* (*brauchen zu*), *има навика/редовно практикува да* (*pflegen zu*), *се заканува да* (*drohen zu*), *има намера да* (*gedenken zu*), *се осмелува да* (*sich trauen zu*), *изгледа да* (*scheinen zu*), *умее да* (*vermögen/wissen/verstehen zu*), *ветува да* (*versprechen zu*) и сл.). Од морфосинтаксички аспект оваа група глаголи формира, исто како и модалните глаголи, вербална рамка, типична за германската синтакса на исказната реченица, поставувајќи го финитумот, т.е. модалитетскиот глагол, на второто фиксно место, а инфинитумот, т.е. инфинитивот со *zu*, на крајот од реченичната конструкција. За разлика од модалните, модалитетските глаголи врзуваат инфинитивни конструкции со

субјункторот *zu*. Модалитетските глаголски предикати функционираат на сличен начин во двата контрастирани јазици. На *да*-конструкција во македонскиот ѝ се сопоставува инфинитивната конструкција со *zu* во германскиот. Во речениците со модалитетски глагол, инфинитивната група со *zu* не се одделува со запирка.

(*Tu*) **не треба да дојдеш** (перф.)/**доаѓаш** (имперф.).

Du brauchst nicht zu kommen. (Со тенденција во колоквијален ситуациски контекст да им се доближи во однос на морфосинтаксичката поставеност на модалните глаголи и да се користи без субјункторот *zu*: *Du brauchst nicht kommen.*)

(*Toj*) Секоја недела **практикува/има навика да оди** в црква.
(итеративност, навика)

Er pflegt jeden Sonntag in die Kirche zu gehen.

Буквално: (*Toj*) **негува секоја недела да оди** в црква.

(*Jac*) **Ветув да ги оставам цигарите.** (ветува да, дава повод за надеж⁹³)

*Ich versprach das Rauchen aufzugeben.*⁹³ (модалитетски глагол: *versprechen* ... *zu* - ветува, дава повод за надеж⁹³; без запирка)

Модалитетскиот глагол *versprechen* ... *zu* (ветува да) со значење, дава повод за надеж⁹³ врзува за разлика од главниот глагол *versprechen*, ... *zu* (ветува дека) со значење, се обврзува⁹³ исклучиво глаголи што означуваат несамоволно дејство (сп. Engel 1988: 482).

Алтернатива: (*Jac*) **Ветув дека ќе ги оставам цигарите.** (ветува дека, се обврзува⁹³)

Ich versprach, dass ich das Rauchen aufgabe/aufgeben werde. (*versprechen*, *dass*)

Ich versprach, das Rauchen aufzugeben. (главен глагол: *versprechen*, ... *zu* – ветува, се обврзува⁹³; инфинитивната реченица задолжително се одделува со запирка)

За разлика од стилски немаркираната колокација на глаголот *ветува* со субјункторот *дека* (наместо со *да*-конструкција) во македонскиот (в. горе),

⁹³ Во случај на делив глагол (префиксации со нагласен префикс) како подреден предикат во рамките на *да*-конструкцијата субјункторот *zu* се вметнува меѓу префиксот и основата на глаголот (сп. горе: *aufgeben* vs. *aufzugeben*).).

употребата на *versprechen* со *dass*-реченица (наместо со инфинитив) во германскиот го снижува стилот на изразувањето.

1.2. Фазни предикати со да-конструкција и нивните германски еквиваленти

Во семантиката на надредените фазни предикати (под бр. 2) кодирана е најава за почеток, крај или континуитет на одредена предикација која природно-задолжително се надополнува со аргумент₂ што се формализира на различен начин во јазиците. Имено, во македонскиот јазик фазните глаголски предикати ја постулираат *да-конструкција*, додека во германскиот на истата позиција задолжително се појавува инфинитивна конструкција со субјункторот *zu*. Ако македонскиот субјунктор *да* се доведе во релација со германскиот *zu*, тогаш може да се каже дека фазните глаголи во македонскиот и во германскиот јазик покажуваат поголема морфосинтаксичка конвергенција отколку што е тоа случај со модалните глаголи. Фазните глаголски предикати во македонскиот и во германскиот јазик конституираат конструкции од типот:

- македонски: фазен глагол + *да-конструкција* (*да*-субјунктор + финитна глаголска форма - презент од несвршен глагол)
- германски: фазен глагол + *zu-конструкција* (*zu*-субјунктор + инфинитна глаголска форма - инфинитив *praesentis*)

(*Toj*) *Почна/заврши/продолжи да зборува со мајка си.* (фазен глагол + *да-конструкција* со финитна глаголска форма во презент)
Er fing an/begann/hörte auf/führ fort, mit seiner Mutter zu sprechen.
(фазен глагол + инфинитивна реченица со „*zu*“)

Приведениве примери доследно илустрираат дека фазните глаголи во македонскиот јазик задолжително конгруираат со глаголите што ја конституираат *да-конструкцијата* во однос на категориите лице и број. За инфинитивот што го конституира пропозиционалниот аргумент на фазните предикати во германскиот овие податоци се ирелевантни. За разлика од досега приведените (двоаргументни) примери за фазни глаголи со одушевен аргумент₁ и аргумент₂ во форма на *да-конструкција*, односно инфинитив, на предикатите што означуваат метеоролошка појава, а се воведени со фазен предикатски израз, во македонскиот задолжителна им е

само да-конструкција како аргумент (*Почна да врне/грми/снежи/роси*). Во германскиот покрај пропозиционалниот аргумент во форма на инфинитив со *zu* задолжително се експлицира на површината на текстот во иницијална позиција и „формалниот субјект *es*“: *Es fing an zu regnen*. (истата ситуација ја имаме, меѓу другото, и во францускиот: *Il s'est mis à pleuvoir*. (сп. Христова 2000) и во англискиот јазик: *It started/began to rain*.)

На фазните глаголски предикати со да-конструкција што изразуваат пред сè почеток, а повремено и крај на дејството им опонираат во македонскиот во одредени контексти синтетичко-лексички структури со (приближно) истоветна семантика. Станува збор за префиксации од свршени глаголи (во македонскиот најекспонирани се префиксите: *за-* и *до-*) кои, според наше мислење, во споредба со аналитично-синтаксичките да-конструкции претставуваат поидоматични македонски варијанти: *Наеднаш почна/престана да игра*. vs. *Наеднаш заигра/доигра*. И германскиот јазичен систем начелно располага со зборообразувачки обрасци што индицираат фази на дејство или состојба, но во многу поограничена форма. Морфолошките маркери за означување почеток на дејство или состојба се префиксите *los-, er-, ein-, auf-, an-* конкатенирани со глаголска основа (*lostanzen, loslaufen, lossingen, loslaufen, erstrahlen, erglänzen, erklingen, erblühen, einschlafen, einnicken, einschlummern, aufbühlen, aufkeimen, anlaufen, anfahren, anrollen* и др.), односно префиксите *ver-, aus-, ab-* што сигнализираат крај на дејство или состојба (*verblühen, vergehen, verglimmen, verglühen, ausrollen, ausklingen, auslaufen, abklingen, abebben, abrudern* и др.) (сп. Motsch 2004: 107-110). Сепак, лексичките структури од овој вид во германскиот јазик се повеќе од рудиментарен, отколку од системски карактер, барем што се однесува на оние формации што се на прифатливо стандардно рамниште (*Plötzlich fing er an /hörte er auf/ zu tanzen. (Наеднаш почна/престана да танцува) vs. Plötzlich tanzte er los./* без лексички пандан). Употребата на лексичките структури во овие контексти во германскиот јазик имплицира стилистички пониско и колоквијално рамниште на комуникација. Може да заклучиме дека се синтетичките фазни конструкции во германскиот јазик поблиску до периферијата, а во македонскиот поблиску до центарот на јазичната употреба (*Toj го дочита романот.* vs. *Toj заврши да го чита романот.* (граматички коректно, но неидиоматско решение)./*Er las den Roman zu Ende.* vs. **Er hat den Roman verlesen/ausgelesen/abgelesen.*).

1.3. Интенционални глаголски предикати (во поширока смисла) со да-конструкција и нивните германски еквиваленти

Во третата класа надредени глаголски предикати (под бр. 3) ги сушумираат волиционалните „сака“-предикати (*посакува да, има желба да, планира да* и сл.), предикатите на сетилна перцепција (*види да, слушне/чуе да, почувствува/осети да* и сл.), евалуативните предикати (*лесно/тешко е да, срамота е да, убаво е да, препорачливо е да* и сл.) и др. што во македонскиот задолжително врзуваат да-конструкција, а во германскиот примарно се профилираат со следнава шема еквиваленти.

- македонски: посебна класа глагол + да-конструкција (*да-субјунктор + финитна глаголска форма praesentis*)
- германски: посебна класа глагол + инфинитивна конструкција (+ *zu-субјунктор + инфинитна глаголска форма - инфинитив praesentis*)

▪ Волиционални предикати

Подгрупата волиционални предикати (*има желба да (den Wunsch haben zu), посакува да (wünschen zu), се труди да (sich bemühen zu), има намера да (die Absicht haben zu), се обидува да (versuchen zu), сугерира да (suggerieren zu), советува да (raten zu), наредува да (befehlen zu), планира да (planen zu), успева да (schaffen zu)* и сл.) во германскиот врзуваат инфинитивни конструкции + *zu-субјунктор*.

(*Toj*) *посакува/има желба/има намера/се труди да* го положи испитот.

Er hat den Wunsch/hat die Absicht/bemüht sich, die Prüfung zu bestehen.

(*Toj*) *се обидува да ја заборави.*
Er versucht, sie zu vergessen.

Од друга страна, глаголски предикати што врзуваат аргументи во форма на чисти инфинитивни конструкции без субјункторот *zu* (сп. Helbig/Buscha¹⁷ 1996: 107) во германскиот покрај модалните глаголи (*dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen*), за кои веќе погоре стана збор, се:

■ Глаголски предикати на сетилна перцепција

Во рамките на оваа група глаголи може врз основа на видот на перцепцијата да се супкатегоризираат:

- визуелни: *гледа (sehen)*;
- аудитивни: *слушне/чуе (hören)*;
- емоционални: *почувствува (fühlen), осети/осекава (spüren))*

Глаголските предикати на сетилна перцепција покрај одушевениот појдовен аргумент (човек или животно) во двата јазика потенцијално како секундарни аргументи врзуваат хиерархиски подредени структури во форма на *да*-конструкција, односно во форма на инфинитивна конструкција. Ако аргумент₁ и аргумент₂ не се рефлексивно употребени (*Er hörte sich -selbst- sprechen.* (*Toj -сам себеси- се слушаше да/како зборува.*) *Er sah sich weinen.* (*Toj -сам себеси- се гледаше да/како плаче.*)) тие не посочуваат идентични референти, т.е. се некореферентни. Одушевениот агенс восприема (перципира) со сетилото за вид, слух итн., настан (процес, операција...) на друг ентитет.

Alexander/Der Hund sah/hörte/fühlte/spürte sie kommen.

(Александар/Кучето) Ja виде/слуша/почувствува/осети (maa) да доаѓа.

Дискутирано е за нас задолжителното присуство на негација во овој вид искази ((*Toj*) *Не ja виде/слуша/почувствува/осети да дојде.*) како услов за нивната прифатливост (сп. Тополињска базирајќи се на примери од Бужаровска (2000: 101)). На прашањето *Го виде да пие (ракија)? / Го виде дали пиеши (ракија)?* Следува афирмативен одговор *Го видов (со мои очи) да пие (ракија)*, односно негативен одговор: *Не го видов да пие (ракија).* Конкурентна форма на сунбјунктивната *да*-конструкција во состав на предикати на сетилна перцепција во македонскиот како и на инфинитната форма во германскиот се аргументи што конституираат *дека-*, односно *dass*-реченица.

(Toj) Ja виде/слуша/почувствува/осети дека доаѓа.

Er sah/hörte/fühlte/spürte, dass sie kam.

Како стилски обоени ги сметаме во двата јазика алтернативите решенија со компаративни подредени дел-реченици (во германскиот задолжително одвоени од главната реченица со запирка) воведени со субјункторите *како/wie*.

(Toj) Ja виде/слуша/почувствува/осети како доаѓа.

Er sah/hörte/fühlte/spürte, wie sie kam.

■ Евалуативни предикати

(лесно/тешко е да (*es ist einfach/schwierig zu*), срамота е да (*es gehört sich/es schickt sich/es ziemt sich nicht zu*), (не)убаво е да (*es ist schön/unschön zu*), опасно е да (*es ist gefährlich zu*), препорачливо е да (*es empfiehlt sich zu*), пристојно/непристојно е да (*es ist angenehm/unangenehm zu* и сл.)

Овде спаѓаат предикати кои врз основа на својата семантика ја евалуираат содржината исказана со единствениот аргумент реализиран преку да-конструкцијата во македонскиот и инфинитивната конструкција со задолжителен субјунктор *zu* во германскиот. Особена карактеристика на евалуативните глаголи е што всушност во нивниот единствен формално подреден аргумент, односно во да-конструкцијата/инффинитивна конструкција со *zu* имплицитно се крие и појдовниот аргумент (сп. Тополињска 2000: 103), вршејќи синтаксичка функција на субјект.

Непристојно е/срамота е/опасно е/неубаво е/не се препорачува да се лаже.

Es gehört sich nicht/ist gefährlich/ist unschön/empfiehlt sich nicht zu lügen.

Zu lügen gehört sich nicht/ist gefährlich/ist unschön/empfiehlt sich nicht.

Со безлична употреба на финитумот:

Непријатно ми е да дојнам.

Es ist mir unangenehm, mich zu verspäten.

Mich zu verspäten, ist mir unangenehm.

Како конкурентни форми во германскиот доаѓаат предвид зависни *dass*-реченици или номинализации, а во македонскиот или исклучиво номинализации (во вид на глаголска именка) или и *што*-реченици.

Dass man lügt, gehört sich nicht. (*Дека се лаже, е непристојно).

Lügen gehört sich nicht. (Лажењето е непристојно).

Dass ich mich verspäte, ist mir unangenehm. (*Што* дојнам, непријатно ми е).

Eine Verspätung ist mir unangenehm. (буквално: Дојнењето ми е непријатно).

- **Целни предикати:** *оди да* (*gehen+Inf.*, *fahren+Inf.*), *доаѓа да* (*kommen+Inf.*), *испрати/испраќа да* (*schicken+Inf.*) и сл.

Карактеристично за оваа група глаголи е што во македонскиот постулираат *да*-конструкција, а во германскиот чист инфинитив, односно инфинитивна конструкција без субјункторот *zu*. Станува збор за конструкции со финална (целна) компонента.

(*Toj*) Секое утро **оди да плива/трча**. (... оди за да плива/трча)
Er **geht** jeden Morgen **schwimmen/joggen**. (... geht, um zu schwimmen/joggen)

(*Toj*) Секое лето **доаѓа да си види** родителите. (...доаѓа за да посети)
Er **kommt** jeden Sommer seine Eltern **besuchen**. (... kommt, um zu besuchen)

Мајката го **испрати** синот **да донесе** леб. (... испрати за да донесе)
Die Mutter **schickte** den Sohn Brot **holen**. (... schickt(e), um zu holen)

Во двата јазика местото на финалната *да*-конструкција, односно финалниот инфинитив алтернативно може да го заземат глаголски именки, односно номинализации:

Секое утро **оди на пливање/трчање/џогинг**.
Er **geht** jeden Morgen **zum Schwimmen/Joggen/Jogging**.

- **Целни предикати:** *легне/легнува да* (*legen+Inf.*), *учи/научи да* (*lernen+Inf.(zu)*, *lehren+Inf.(zu)*) и др. (за други глаголи со или без инфинитив со *zu* во германскиот в. Helbig/Buscha¹⁷1996: 106-110))

Децата **си легнуваат да спијат**. (...легнува за да спиее)
Die Kinder **legen sich schlafen**. (...legt sich hin, um zu schlafen)

Глаголите *lernen*, *lehren* (учи/научи да) врзуваат инфинитивна конструкција со и без субјункторот *zu*.

Das Kind lernt schreiben. (*lernen* (мак. учи ,стекнува знаење') - двоаргументен глагол, постулира неодушевен аргумент₂ - *Er lernt das Gedicht auswendig.* ((*Toj*) *ја учи песната напамет.*))

Детето учи да пишува.

Но: *Er hat gelernt, sich anständig zu verhalten.*

(*Toj*) *Научи да се однесува* пристојно.

Er lehrt sie Klavier spielen. (*lehren* (мак. учи ,подучува, предава знаење') - двоаргументен глагол, постулира одушевен аргумент₂ - *Der Professor lehrt die Studenten.* (Професорот ги учи студентите.))

(*Toj*) *Ја учи да свири клавир.*

Но: *Die Mutter lehrt das Kind, sich höflich zu benehmen.*

Мајката го учи детето учтиво да се однесува.

2. Сврнички предикати со да-конструкција и нивните германски еквиваленти

Карактеристично за неглаголските сврнички предикати, за кои ќе стане овде збор, е што врзуваат исклучиво пропозиционални аргументи, од кои еден во македонскиот јазик е да-конструкцијата. Да-конструкцијата како аргумент ја постулираат одредена група сврнички предикати (конектори: предлози, сврзници, партикули; в. горе) од кои ќе ги издвоиме предлошките предикати во македонскиот за конфронтација со германскиот, чии еквиваленти се инфинитивни конструкции. Предловите заедно со субјункторот *да* формираат своевидна целина (предлог+да-конструкција: *за да* (*um zu*), *без да* (*ohne zu*), *(на)место да* (*(an)statt zu*), *освен да* (*als zu*), *освен за да* (*aufßer um zu*), *пред да* (*bevor*)). Така во македонскиот и во германскиот јазик морфосинтаксичкиот приказ на ваквите конструкции шематски може да се претстави на следниов начин:

- македонски: сврзнички предикат-предлог + *да*-конструкција (*да*-субјунктор + финитна глаголска форма *praesentis*)
- германски: сврзнички предикат-предлог + *zu*-конструкција (*zu*-субјунктор + инфинитива глаголска форма - инфинитив *praesentis*)

Како подреден пропозиционален аргументи на горенаведените предлошки предикати во современиот германски јазик се јавуваат дел-реченици во форма на зависни инфинитивни реченици, кои се воведуваат со предлог и инфинитивна *zu*-конструкција. Субјункторот *zu* се комбинира со предлозите *um*, *(an)statt*, *außer* и *ohne* така што се добиваат следниве комплексни субјунктори: *um zu* (за да), *anstatt zu* (на место да), *ohne zu* (без да), *als zu* (освен да), *außer um zu* (освен за да) (во врска со трансформациите на зависни дел-реченици (подреченици) со инфинитивни конструкции в. Đukanović 1997: 35).

a) *За да* го завршиши факултетот, мора многу да учиши.⁹⁴
Um das Studium abzuschließen, musst du viel lernen.

b) *Без око да* ѝ трепне, (маа) го украде паричникот.
Ohne mit der Wimper zu zucken, entwendete sie das Portmonee.

c) *(На)место да* се радува, (маа) цел ден плачеши.
(An)statt sich zu freuen, weinte sie den ganzen Tag.

Алтернативата со *anstatt dass* се смета за стилски подредена и дискурзивно маркирана:

(An)statt dass sie sich freute, weinte sie den ganzen Tag.

Интересна е препораката во граматиките на српскиот јазик и на авторите-проучувачи на српскиот јазик за избегнување на *без да*-конструкцијата и нејзината нормативна замена со *а да не*-конструкција (*Отишао је без да каже збогом*. vs. *Отишао је, а да не каже збогом*.), односно со *ма да*-конструкција (*Добио сам без да сам молио*. vs. *Добио сам ма да нисам молио*.) во стандардниот вариетет на српскиот, сметајќи ја за заемка-варваризам од француско или од германско потекло (сп. Минова-Гуркова

⁹⁴ Финалната (целна) релација потенцијално може да се реализира во македонскиот и без предлогот *за*, т.е на имплицитен начин: *Дојдов (за) да те видам*. Во германскиот предлогот задолжително се експлицира: *Ich bin gekommen, um dich zu sehen*.

1997: 355). Во македонскиот предикатските изрази со за да, *наместо да* и без да се сметаат за стандардни конструкции.

г) *Не сака ништо друго освен да биде среќна.*

Sie möchte nichts anderes, als glücklich zu sein.

д) *Никогаш не ја посетуваше освен за да си земе пари.*

Er besuchte sie nie, außer um sich Geld zu holen.

Комплексните реченици во чиј состав влегува субординантска дел-реченица со пред-да-конструкција изразуваат антериорност на настанот во главната над-реченица наспрема постериорноста на настанот во зависната под-реченица. Овој тип реченица се гради во германскиот со сврзничкиот предикат *bevor* (англ. *before*) кој не постулира инфинитивна конструкција како аргумент.

ѓ) *Пред да се вратиш во Германија, јави се.*

Bevor du nach Deutschland zurückkehrst, melde dich.

Кај сите приведени примери како во германскиот така и во македонскиот јазик може потенцијално да се изврши комутативна операција на редоследот на дел-речениците без притоа да се промени пропозиционалното значење. Ако се изврши инверзија на германските дел-речениците, ќе мора да се запази постулатот за фиксното второ место на финитумот (*Du musst viel lernen, um das Studium abzuschließen.*). Како архаични се третираат асиндентонските инфинитивни реченици во германскиот, т.е. оние што функционираат исклучиво со субјункторот *zu*:

Архаичен германски: а) *Sie fuhren frühmorgens nach Höxter, die kranke Tante heimzuholen.* (пример според Engel 1988: 259)

Рано изутрина заминаа во Хекстер за да ја вратат болната тетка дома.⁹⁵

Современ германски: б) *Sie fuhren frühmorgens nach Höxter, um die kranke Tante heimzuholen.*

⁹⁵ Додека во германската комплексна реченица дел-речениците согласно старите (до 1998) и најновите правописни правила (од 1.8.2007 година; во меѓувреме правописната реформа валидна од 1998-2005 година дозволи либерализација на запирката во овој контекст) - без оглед на редоследот на зависната и на главната дел-реченица - задолжително се одделуваат со запирка, во македонскиот запирката е задолжителна само во случај на инверзија на речениците, т.е. кога зависната иде пред главната реченица.

Речениците под а) и б) се изосематични. Тие се разликуваат исклучиво во однос на признакот: архаичен наспрема современ стандарден германски јазик. За разлика од германскиот каде што асиндetonските финални делреченици (без предлогот *um*) архаично се конотирани, во македонскиот на истите им се припишува современ карактер.

Отиде во Битола (за) да ја посети баба си.

Er/Sie fuhr nach Bitola, (um) seine/ihre Großmutter zu besuchen.

3. Атрибутивни *да*-конструкции и нивните германски еквиваленти

Овој тип македонски атрибутивни *да*-конструкции всушност претставува кондензирали реченици со ((таков)+да)-конструкција и колку+да-конструкција (сп. Тополињска 2000: 123). Германските еквиваленти се релативни делреченици воведени со *d-* или *w-*зборови (релативни заменки: *der, die, das, welcher, welche, welches*).

*Посакувам маж **да** умее **да** ме усреки.*

Ich wünsche mir einen Mann, der/welcher mich glücklich zu machen weiß.

Вториот поттип релативни реченици во македонскиот воведени со колку *да*-конструкција, имаат финални *um-zu*-конструкции за германски еквиваленти:

*Си позајмиш малку пари **колку** **да** **одам** на одмор. (... за да можам да одам на одмор)*

Ich habe mir etwas Geld geliehen, um Urlaub machen zu können.

4. Самостојни, граматички независни, реченици со *да*-конструкција и нивните германски еквиваленти

Граматички независните реченици со *да*-конструкција како конститутивен дел претставуваат компримирано „балканско чекмеџе“ на идиоматизирани пропозиции, кои генерираат тешкотии при изнаоѓањето соодветни германски еквиваленти. Речениците за кои станува овде збор покриваат мултифункционално поле, опфаќајќи заповеди, наредби, забрани, апели, молби, благослови, клетвите и сл. Со оглед на многузначноста на *да*-конструкциите и разнообразноста во поглед на морфосинтаксата нема да можеме целосно и детално да им се посветиме на сите подгрупи од овој

тип искази во рамките на овој труд, но ќе се потрудиме барем да ги сондирате нивните претипски контексти.

▪ Императивна да-конструкција

На македонските експресивно-императивни независни *да*-конструкции во германскиот јазик им соодветствуваат автономни дел-реченици со субјункторот *dass* во челна позиција (а), како и императивен презент (б).

Да си ми дошол веднаш! Веднаш да си ми дошол!

- а) *Dass Du mir sofort kommst! *Sofort dass Du mir kommst!*⁹⁶
- б) *Du kommst sofort!*

Императивните пропозиции со *да*-конструкција со негација, што всушност претставуваат *да/не*-конструкции, содржат комуникативен акт на забрана со закана која во германскиот бара во иницијална позиција да се фокусира интерјекцијата *wehe* (*wenn*) (мисли *му ja, ако...*).

Да не си му дал пари!

Weh(e) du gibst ihm Geld! Се смета за кондензат на *Weh(e)* (*dir*), *wenn du ihm Geld gibst. Nicht, dass Du ihm Geld gibst!* (*Немој да си му дал пари!*)

▪ Хортативна да-конструкција

Хортативните конструкции претставуваат апел, поттик за преземање одредено дејство во коешто соочствува и самиот говорител. Во фамилијарно-колоквијален контекст хортативниот исказ се интензивира со интерјекцијата *ајде* во македонскиот.

(Ајде) Да одиме на капење! (кохортатив)

Хортативните искази во германскиот се реализираат, пред сè, со *lasst-uns*-конструкција (глаголот *lassen* во 2.л.мн. и рефлексивната заменка за 1.л.мн. *uns*) во челна позиција и инфинитив без *zu* (а), но можат да бидат инициирани и со модалниот глагол *wollen* во 1.л.мн. и инфинитив без *zu* (б), како и со конјунктив I од глаголот *sein* во 1.л.мн. (*seien wir* - да бидеме) (в).

(а) *Lasst uns schwimmen gehen!* (кохортатив)

⁹⁶ Инверзијата на да-конструкцијата и другите елементи во реченицата, односно нејзиното поместување од иницијалната позиција не се прифаќа во германскиот.

- (б) *Wir wollen schwimmen gehen!*
(в) *Seien wir geduldig und tolerant.* (адхортатив)

▪ **Оптивна да-конструкција**

Оптивните искази изразуваат реални и иреални желби на говорителот. Тие можат да се реализираат во форма на блага заповед/молба:

Да ми донесеше малку вода.

Зад ваквите искази имплицитно се крие антериорна предикација од типот, *Добро би било /Убаво би било кога би ми ... / Како би било кога би ми* (ѓ). Ним им се сопоставуваат во германскиот, пред сè, императивни конструкции во конјунктив II ((а, б - со модален глагол *können*) висок степен на учтивост и формалност), односно со супституциската форма *würde+инфinitiv* ((в) умерен степен на учтивост и формалност). Неформалната молба се реализира во индикатив (г, д - со модален глагол *können*):

- (а) *Brächtest Du mir bitte etwas Wasser!*
(б) *Könntest Du mir bitte etwas Wasser bringen!*
(в) *Würdest Du mir bitte etwas Wasser bringen!*
(г) *Bringst du mir bitte etwas Wasser!*
(д) *Kannst Du mir bitte etwas Wasser bringen!*
(ѓ) *(Es wäre schön/Wie wäre es,) wenn du mir etwas Wasser brächtest/bringen könntest/bringen würdest!?*

- Идиоматизирани оптивни искази (традиционнa желба/благослов):

Овој поттип оптивни реченици се формира во германскиот со конјунктив I.

Да си здрав и жив!
Mögest Du gesund und munter sein!

Да живее Македонија!
Es lebe Mazedonien!

- Иреални оптивни искази:

Да се вратеше! Да имав повеќе пари! Да бев посмела и порешиштелна!

Иреалните искази во германскиот се формираат синдетонски со независни *wenn*-реченици и конјунктив II, односно асиндетонски и конјунктив II:

Wenn er/sie doch zurückkäme! (синдетонски) vs. *Käme er/sie doch zurück!* (асиндетонски)

Wenn ich doch mehr Geld hätte! vs. *Hätte ich doch mehr Geld!*

Wenn ich doch mutiger und entschlossener wäre! vs. *Wäre ich doch mutiger und entschlossener!*

- Клетва (негативна желба):

Да пукнеши, да даде Господ!

Auf dass du krepieren mögest, so Gott will!

■ Прашална да-не-конструкција

Да-не-прашањата се конституираат во контексти на прилично висока пресумпција од страна на говорителот за постоење на малигни услови/состојби кај соговорникот (адресатот). Овде може да се говори за инференцијална (сп. Eisenberg² 2004: 93-94) употреба на да-конструкцијата во којашто се манифестира споделувачкиот однос на говорителот спрема адресатот. Емпатијата, во смисла на несакајќи да се овистини пресумпцијата, се формализира во македонскиот јазик со помош на лексички структури од типот на *нешто*, *малку*, како и зборообразувачки обрасци што индицираат слаб интензитет на глаголското дејство (*потпишнува*, *поткашлува*) итн. на кои им соодветствуваат *etwa*, *ein wenig*, *ein bisschen* во германскиот. Како најблиски до овој тип прашања - својствени за македонскиот идиом -, ги сметаме во германскиот јазик прашањата со „*doch nicht (etwa)*“ (да не).

Да не си нешто болен? Да не не ти е добро? (со синтаксичка негација)

Да не ти е неарно? (со лексичка негација)

Du wirst doch nicht etwa krank sein!? (хипотетичен футур I со негација)

Du bist doch nicht etwa krank!? (хипотетичен презент со негација)

Да не не си јаден?

Du hast doch nicht etwa Hunger?

Du bist doch nicht etwa hungrig!?

Да не си (малку) поднастинам?
Du bist doch nicht etwa (ein wenig) erkältet?

Да не поткаштуваши?
Du hustest doch nicht etwa?

ЗАКЛУЧОК:

Македонскиот субјунктив, односно неговиот морфолошки маркер, македонската *да*-конструкција, претставува синтаксички подредена конструкција, која е предизвикана, односно постулирана од група надредени предикати за кои стана збор во оваа статија. *Да*-конструкцијата всушеност не повлекува како во случајот на други модуси (на пр. индикативот во македонскиот, конјунктивот во германскиот итн.) посебна парадигма субјунктивни флексивни маркери. Напротив, таа пред сè сугерира финитна глаголска форма во презент (покрај имперфект и перфект) со потенцијална двојна видска форма (имперфективна и перфективна), како единствен дистинктивен знак наспрема самостојните презентски форми во македонскиот.

На македонските *да*-конструкции во гореприведените четири функционални контексти со сета своја разнообразност, а и врз основа на видот на надредениот предикат како протитипски експоненти во германскиот им се сопоставуваат: инфинитивот *praesentis* со и без субјунктар *zu* (надредени глаголски предикати), инфинитивни реченици со предлог и субјунктар *zu* (надредени сврзнички/предлошки предикати), релативни реченици со *d-* и *w-*зорови (атрибутивна *да*-конструкција), како и независни *dass*-реченици и независни *wehe-wenn*-реченици (императивна *да*-конструкција), *lasst-uns*-инфинитивни конструкции (хортативна *да*-конструкција), конјунктив I/II (учтив/реторички конјунктив) (реална оптативна *да*-конструкција), конјунктив II (иреална оптативна *да*-конструкција), прашални реченици со *doch-nicht* (прашална *да-не*-конструкција).

Користена литература:

▪ **Единици на кирилица:**

- Велевска, Маргарита (2009): *Инфинитивните конструкции во францускиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот јазик*. Скопје: УКИМ – Филолошки факултет.
- Гајдова, Убавка (2010): *Македонски јазик*, во: „Сегашност“ како лингвистички поим. *Граматички средства за изразување „сегашност“ во словенските и во балканските јазици*. Скопје: МАНУ.
- Минова-Ѓуркова, Лилјана (1994): *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*. Скопје: Радинг.
- Минова-Ѓуркова, Лилјана (1997): *Сврзувачки средства во македонскиот јазик*. Скопје: Детска радост.
- Панзова, Виолета (1996): *Универзалната граматика и македонскиот јазик*. Скопје: Епоха.
- Тополињска, Зузана (2000): *Полски-македонски: Граматичка конфронтација*. 3, *Студии од морфосинтаксата*. Скопје: МАНУ.

▪ **Единици на латиница:**

- Dukanović, Jovan (1997): *Der komplexe Satz im Deutschen*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Eisenberg, Peter (2nd2004): *Grundriß der deutschen Grammatik. Band 2. Der Satz*. Stuttgart/Weimar: Metzler.
- Engel, Ulrich (2nd1988): *Deutsche Grammatik*. Heidelberg: Groos.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (1st1996): *Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht*. Berlin/New York: Langenscheidt.
- Hristova, Doreana (2000): *Etudes des morphosyntaxe contrastive / Контрастивни морфосинтаксички проучувања*. Skopje: Filološki fakultet.
- Kuryłowicz, Jerzy (1937): *Dérivation lexicale et dérivation syntatique. Contribution à la théorie des parties du discours* (1936). In: *Esquisses linguistiques I*. Deuxième édition. München.
- Matras, Yaron (2002): *Romani: A Linguistic Introduction*. Cambridge: Cambridge UP.
- Mišeka Tomić, Olga (2006): *Balkan Sprachbund. Morpho-Syntactic Features*. University of Leiden: Springer.
- Motsch, Wolfgang (2nd2004): *Deutsche Wortbildung in Grundzügen*. Berlin/New York: de Gruyter.

Summary:

Der Subjunktiv im Makedonischen und seine deutschen Äquivalente

In diesem Beitrag wird die multifunktionale Verwendung des makedonischen Subjunktivs, der formal durch die sog. *da*-Konstruktion markiert wird, im abhängigen und unabhängigen Satzverband in Kontrast zum Deutschen untersucht. Auf der Basis der Prädikatenlogik wird der makedonische Subjunktiv bzw. die *da*-Konstruktion in vier funktionalen Kontexten analysiert. Die Untersuchung hat ergeben, dass Modal-, Phasen- und Intentionalverben (im weiteren Sinne) als übergeordnete zweistellige Prädikate obligatorisch einen intensionalen Teilsatz in Form eines *da*-Subjunktivs im Makedonischen fordern, der in erster Linie durch den Infinitiv (mit und ohne Subjunktiv *zu*) im Deutschen wiedergegeben wird. Das untergeordnete Verb innerhalb der *da*-Konstruktionen ist hier zu einem Präsens petrifiziert, das auf nichtfaktische, futurische Sachverhalte verweist. Den extensionalen Teilsätzen mit *da*-Konstruktion entsprechen im Deutschen Infinitivsätze, die durch modale Subjunktoren (bestehend aus Präposition und Subjunktiv *zu*) eingeleitet werden. Attributiven *da*-Konstruktionen im Makedonischen stehen im Deutschen Relativsätze mit d- und w-Wörtern gegenüber. Der großen semantischen Bandbreite unabhängiger *da*-Konstruktionen im Makedonischen, die Imperativ-, Hortativ-, Optativ- (real und unreal) und Interrogativsätze (mit Negation) konstituieren, entsprechen im Deutschen in erster Linie expressive *Dass*-Imperativsätze, hortative *Lasst-uns*-Konstruktionen, Optativsätze mit Konjunktiv I und II sowie *Doch-nicht*-Interrogativsätze.

Зузана Тополињска
ИЦАЛ, МАНУ - Скопје
zuzana@manu.edu.mk

**Организација на не-фактивната зона на вербалниот систем
во македонскиот и во полскиот јазик**

Клучни зборови: фактивност, модалност, македонски, полски

0. Под вербален граматички систем подразбираам:

- на семантички план - обем на информација од доменот на т.н. вербални граматички категории (вид, начин, време, дијатеза, секундарно и лице и број) пренесуван со граматички средства,
- на формален план - организиран систем на парадигми за пренесување на таа информација.

Како основна единица на семантичката структура на текстот ја прифаќам пропозицијата, т.е. т.н. предикатско-аргументска структура составена од конститутивен предикат и неговите импликувани аргументи.

Пропозицијата пренесува информација за состојби, процеси, настани, операции... - за сите нив во натамошниот текст се служам со терминот "настан" (анг. event). Настанот може да биде реален или виртуелен. Под (1) реален настан подразбираам настан - симултан или минат во однос на моментот на зборувањето - чија вистинитост зборувачот безрезервно ја прифаќа. Под (2) виртуелен настан подразбираам или (2.1.) настан проициран во иднина, или (2.2.) настан теоретски возможен но не остварен или во сегашност или во минато; тука меѓу другите спаѓаат и негираните настани, иако за нив не ретко зборуваме како за факти, сп. на пр. *Факт е дека Јане не дојде.*, и сл. Покрај горните два типа има (3) уште една категорија настани за кои зборуваме, а за чија вистинитост не сме сигурни и не сакаме или не можеме да се изјаснуваме. Таков наш став може да произлегува (3.1.) од нашата недоволна информираност или (3.2.) од таквата граматичка поставеност на јазичните показатели на тие настани во текстот која ја прави нивната вистинитосна оцена зависна од оцена на други хиерархски повисоко сместени настани.

Категоријата 'фактивност' се темели врз карактерот на настаните -референти на пропозициите - дали ги пренесуваме како факти или се дистанцираме од оценувањето на нивната вистинитост. Од гледна точка на категоријата 'фактивност' настаните под (1) се /+ фактивни/, настаните под (2) /- фактивни/, а настаните под (3) / +/- фактивни /.

Под не-фактивна зона на вербалниот систем на еден јазик подразбираам граматички средства за пренесување информација за /- фактивни/ и/или / +/- фактивни / настани.

Подолу приведувам еден број репрезентативни реченици во кои станува збор за настани квалификувани според гореприкажаните категории:

1. реални, /+ фактивни/ настани:

Денеска од изутирина врне., Јане дојде вчера., Седницаја се уште прае...

2. виртуелни,/-фактивни/ настани:

2.1. *Уште одиме за Охрид., Ќе се видиме за време на викендот., Би дошла ако е дома се во ред., Дај ми ја книгаја!, Само да дојде пролет!*...

2.2. *Ќе дојдев(, но ме задржаа гостите), Требаше да бидеме во другаја јарославија(, но што се снима), Преиставаја нема да се одржи (, иако беше веќе најавена)...*

3. /+/- фактивни/ настани:

3.1. *Изгледа тој бил тоѓаш во градот., Вeroјатно доиле предоцна., Одлукаја ја донеле на вчерашната седница...*

3.2. *Не знам дали Јане е дојден., Преиставувам дека седницаја заврши....*

1. Прасловенскиот јазик - според нашата реконструкција (сп. Moszyński 1984) - немаше посебни граматички средства за пренесување / +/- фактивна / информација, а /- фактивна / информација пренесуваше (а) со императивот, (б) со перифрастичен кондиционал, т.е. со стара оптативна парадигма од помошниот глагол **byti* + *l*-формата од конјугираниот глагол, и (в) со разни конструкции секундарно адаптирани за да информираат за идните настани, имено т.н. перфективен презент (т.е. парадигма на сегашно време од свршени глаголи) и/или перифрастични конструкции со помошни глаголи **xotēti*, *imēti*, *načēti*, *vъčēti*..., и најпосле (г) со негација. Како што се гледа, за разлика од некои други индоевропски јазици, ова беше доста сиромашен систем; други дистинкции од

семантичкото поле на модалност се пренесувале со лексички средства.

2. Полскиот јазик во нефактивната зона до денеска се служи со наследените средства. Иновативноста се гледа во начинот на употреба на тие средства.

/ - фактивни / настани од типот 2.1., т.е. настаните проицирани во иднина, се пренесуваат:

- во полето на епистемична модалност -

- со идното време (*futurum*), кое (а) кај свршените глаголи има облик на стариот перфективен презент, сп. на пр. *Pójdziemy tam jutro., Przeczytam tę książkę do niedzieli*, и сл., а (б) кај несвршените се гради по моделот: перфективен презент од глаголот **byti* + инфинитив, или : перфективен презент од глаголот **byti* + *participium praeteriti activi secundum*, т.е. л-формата, сп. *W Ochrydzie będąmy codziennie spacerować / spacerowali nad brzegiem jeziora., W przyszłym roku Jurek będzie już pracować / pracował w jakieś firmie*, и сл.;

- истиот принцип обврзува (а) во реалниот условен период (*conditionalis praesentis*) со сврзничкиот предикат *jeśli / jeżeli* (<*jest'-że-li*) во пропозиција, сп. *Jeśli przyjdiesz jutro, pożyczę ci tę książkę., Jeśli we wtorek będzie padać / padało, to wycieczkę trzeba będzie odwołać.*, и сл., (б) при употреба на условниот начин со формантот *by* за изразување на можен иден настан, сп. *Przyszedłbym, jeżeli tylko znajdę czas., Chętnie poszedłbym na ten koncert.*, и сл., или (в) во темпоралните реченици со последователност (*taxis*) од типот 'додека да...', 'додека не...', сп. *Dzieci napewno nie zasną dopóki nie przyjdiesz do nich na dobranoc., Zanim się zdecydujesz, przeczytaj dokładnie warunki umowy.*, и сл.;

- настаниите-референти на аргументи на предикатот 'цел' се конституирани од инфинитивот на конјугираниот глагол и се пренесуваат како пропозиционални аргументски изрази на сврзнички предикати оформени како секвенции од 1. асоцијативен сврзнички предикат *a* + 2. оператор на комплементација *że* + 3. формантот на условниот начин *by* , т.е. *aby, żeby, ażeby, iżby* - последните две варијанти стилски маркирани како застарели, сп. *Przyszedłem, aby / żeby / ażeby / iżby oddać ci książkę., Kupiłem rower, aby / żeby swobodniej poruszać się po mieście.*, и сл. Формантот *by* ја континуира старата форма на аористот која ја замени оптативната форма *bi*.

- во полето на деонтичка модалност -

- со императивот и/или прохабитивот (т.е. негиран императив) на второ лице, сп. *Daj mi tę książkę!*, *Nie denerwujcie się!*, *Bądź tylko zdrow!*, и сл.
- со "императивот на трето лице" со партикулата *niech*, сп. *Niech tu zaraz przyjdzie Basia!*, *Niech was Bóg prowadzi!*, и сл., исто и во безлична употреба: *Niech tylko przyjdzie wiosna!*, и сл.
- со хортативен императив на прво лице множина, сп. *Chodźmy stąd!*, *Nie przejmijmy się tym!*, и сл.
- со оптативни конструкции со формантот *by*: *Oby to się wreszcie skończyło!*, *Oby wam się udało!*, *Niechby on wreszcie przyszedł!*...

/- фактивни / настани од типот 2.2., т.е. настаниите неостварени во сегашноста /= симултано со моментот на зборувањето/ или во минато, се пренесуваат:

- во полето на епистемична модалност -

- со иреалниот условен период (*conditionalis praeteriti*), т.е. со сврзнички предикат оформлен како секвенца од 1. сврзнички темпорален предикат *gdy* + 2. формантот на условниот начин *by* + 3. лична претеритална наставка + 4. форма на минато време (т.е. старо *participium praeteriti activi secundum* - л-формата од конјугираниот глагол) во протаза, и од форми од условниот начин градени според моделот: 1. форма на минато време (т.е. л-формата) + 2. формантот на условниот начин *by* + 3. лична претеритна наставка во аподоза, сп. *Gdybyśmy przyszli wcześniej, zastalibyśmy go napewno.*, *Przyszedłbym, gdybym mógł*, и сл. - Во ретка употреба се уште постои варијанта на иреален условен период со форми на предминато, место на минато време, т.е. со додадената "л-форма" од помошниот глагол *być*, сп. *Gdybyśmy byli przyszli wcześniej, bylibyśmy go napewno zastali, Przyszedłbym byłem, gdybym mógł*, и сл. Секвенцата: *by* + личната наставка во аподозата е подвижна и - зависно од прагматичките / контекстуалните услови - може и да се најде пред л-формата, сп. *Ja bym (byłem) przyszedłem... / Wczoraj bym (byłem) przyszedłem...*, и сл. Сп. и - како израз на жалење за нешто неостварено: *Szkoda, gdybym tylko (byłem) wiedział...*. Во полето на деонтичка модалност нема место за нефактивните настани од типот 2.2.

Можеме да сумираме дека /- фактивни/ настани во полскиот јазик се сигнализираат со формите на 1. перфективниот презент

и/или 2. со глаголската партикула *by* која - независно од правилата на нејзината дистрибуција - ја оценуваме овде како формант на условниот начин (сп. во таа врска Puzynina 1971)⁹⁷.

/ +/- фактивен / карактер на еден настан во полскиот јазик се сигнализира пред се со лексички средства, т.е. со соодветно модално маркирани прилошки изрази од типот *rzekomo, podobno, jakoby, chyba...*, сп. и обрати како *wygląda na to, że...,* и сл.

Со текот на времето полскиот стандарден јазик формирал една конструкција со која можат да се пренесуваат / +/- фактивни/настани од типот 3.1. Се работи за конструкција која служи токму за дистанцирање на зборувачот од еднозначна лична оцена за вистинитоста на настанот. Таа е перифрастична конструкција составена според моделот: финитна форма од помошниот глагол *miać* + инфинитив од конјугацијата глагол; оваа конструкција се употребува во две ситуации:

1. кога зборувачот не сака да сноси одговорност за вистинитоста на информација добиена од некој трет извор (анг. *hear-say*), т.е. кога се работи за "класичен" / +/- фактивен / настан, на пр. *Janek miał powiedzieć Ani, że nie przyjdzie na zebranie., Minister ma przyjechać jutro.,* и сл.

но и во ситуацијата

2. кога зборувачот е изненаден и изразува недоверба дознавајќи за нешто за себе ново и неочекувано, на пр. *I on ma być lekarzem!?, I to ma być zgodne z prawem!?,* и сл.

Посебно ги подвлекувам овие услови на употреба на описаната конструкција, бидејќи тие прецизно одговараат на две функционални варијанти на македонскиот т.н. дубитатив.

За пренесување на / +/- фактивни / настани од типот 3.1. може да послужи и модалниот глагол *musieć* употребен како експонент на претпоставка, сп. на пр. *Janek musi już być w Warszawie, bo jutro oczekuję go w pracy., Ten mały musi już być w gimnazjum, pamiętam jak obchodziliśmy jego urodziny...,* и сл.

/ +/- фактивни / настани од типот 3.2. се пренесуваат со т.н. комплементарни реченици, т.е. функционираат како

⁹⁷ Поинаку ја оценува таа ситуација Р.Ласковски во најновата полска академска граматика (сп. Laskowski 1999: 185 - 186).

пропозиционални аргументи на т.н. предикати од вториот ред, т.е. предикати кои комуницираат интелектуални, емотивни, волитивни ставови на човек-референт на нивниот појдовен аргумент, сп. на пр. *Myszę, że to nie jest dobra książka.*, *Cieszę się, że nareszcie skończyła się zima.*, *Przecież prosiłam cię, żebyś mi przyniósł te notatki.*, *Planuję wyjechać już jutro.*, и сл. Надредените предикати во последните два примера имаат волитивен карактер, што го објаснува појавувањето на секвенцата: *że-by*, како и оформување на подредениот предикат како инфинитив; правилата кои регулираат дистрибуција на соодветните синтаксички решенија за нас овде се ирелевантни;

Mutatis mutandis по принцип на комплементација се оформуваат и / +/- фактивни / настани кои функционираат како референти на пропозиционални аргументи на модалните глаголи, сп. *Możesz mi nie oddawać tej książki.*, *Musimy nareszcie kupić dzieciom nowe sanki.*, *Powinnam jutro wysłać te wszystkie zaproszenia.*, *Trzeba koniecznie przesadzić ten kaktus.*, и сл.⁹⁸

3. Во македонскиот јазик наследените прасловенски граматички средства за сигнализирање /- фактивност/, т.е формите на перфективниот презент и/или старата оптативна **by*-парадигма денеска се нашле на маргина на системот. Вековите на разиток и еволуција во мултикултурната и мултилингвална балканска средина довеле до изработка на нови, потранспарентни средства за таа намена. Сепак и прасловенскиот јазик веќе пред кристализацијата на одделни дијалектни комплекси не бил монолитен, така што со право можеме да претпоставиме дека дел од тие нови македонски решенија имаат - во таа смисла - прасловенски корени.

/- фактивни / настани од типот 2.1., т.е. настаните проицирани во иднина, се пренесуваат:

- во полето на епистемична модалност -
- со реалниот условен начин (*conditionalis praesentis*), којшто ја презел и функцијата на футур, а се гради - според моделот карактеристичен за балканските јазици - со формантот *će* кој претставува петрифицирана форма на трето лице единица од сегашното време на

⁹⁸ Т.н. фазни конструкции не ги толкувам како комплементарни. Помошниот фазен глагол го оценувам како интегрален дел од перифрастичен предикат. *Mutatis mutandis* на ист начин ги толкувам конструкциите конституирани од "глаголи на постигнување" (анг. *achievement verbs*) како *усијева да...*, *се труди да...*, *се спреми да...*, *учи да...*, *троба да...*

глаголот **xъt ēti*, а од денешна гледна точка функционира како адвербална партикула и се надградува над презентската парадигма на конјугирањето глагол, што во однос на свршените глаголи значи парадигма на перфективен превент, која претставува врзана форма (т.н. *bound form*) и самостојно не се употребува. Сп. - во аподоза на условниот реален период - *Ако дојдеш, ќе ти ги покажам сликиш., Дојди, та ќе ти ги покажам сликиш., Ако йойладне се уште врне, ќе осипанеме дома.*, и сл., или - во функција на футур: *Годинава ќе одиме на море., ќе ја завршам стапајатиа до крај на неделата., Уште ќе ти ја вратам книгаиа, ќе ја читам цело йойладне...,* и сл.

- со да-конструкциите, конкретно со *subiunctivus praesentis*, т.е. со конструкцијата - исто така формирана по балкански модел - која ги има преземено функциите на "загубениот" инфинитив, а вторично во разни правци ја проширила зоната на употреба; таа ја има за формант адвербалната партикула *да*, а се надградува (слично како партикулата *ќе*, сп. погоре) над презентската парадигма на конјугирањето глагол; субјунктивната конструкција се појавува како пропозиционален аргумент 1. на сврзничкиот темпорален предикат за антериорност, сп. *Јави се пред да излезеш., Тој мора да се среќнал со неа пред да заминал за Полска.*, и сл. , 2. на сврзничкиот каузален предикат 'цел', сп. *Дојдов за да ти ја вратам книгаиа, Брзам за да не ми ја запираат продавницата.*, и сл. , 3. на асоцијативниот предикат со вградена негација 'и не', 'а не', сп. *Тој може да замине а да не се поздрави со нас., Децаиа ќе играат шука без некој да ги вознемирува.*, и сл.

- посебно треба да се одбележи дека македонскиот јазик - по балкански терк - формирал специјализирана "модална" негација која се надградува токму над да-конструкцијата, со други зборови: "субјунктивна" негација која претставува состав од основната немаркирана негација *не* + петрифицирана форма на трето лице единина од парадигмата на сегашното време од глаголот *има* (**imeti*), сп. *нема никогаш да одам ташму., Вeroјатно нема да му ја дадаат дозволата.*, и сл.

- со би-конструкциите, т.е. со можниот начин (*potentialis*), кој се образува од партикулата *би* надградена над л-формата, сп. *Со задоволство би ја прочиштал таа книга., Не би требало да одишаш ташму.*, и сл. - Можниот начин може да се појави и во аподоза на реален условен период, сп. на пр. *Ако си сега слободен, би можеле да се фатиме за таа работиа., Кога ќе дојдеш, би ќе прошештал до езерото.*, и сл. - Можниот начин, со прасловенски корени,

поддржуван и преку контактот со другите словенски јазици, сепак има во македонските текстови релативно ниска фреквенција.

- во полето на деонтичка модалност -
- со заповеден начин (*imperativus*) наследен од прасловенскиот, но на македонска почва редуциран до формите на второ лице еднина и множина, сп. *Дај ми ја книга!/, Донесејте ми уште едно тиво!, Биди ми здрав!*, и сл.
- со прохигитивот (*prohibitivus*), т.е. начин за забранување кој може (а) да се служи со наследениот словенски модел, сп. *Не оди таму!, Не газейте го цвеке!*, и сл., или (б) - почесто - да се служи со новиот модел создаден под балканско влијание, составен од негирана форма на императивот од глаголот *може* (**mogti*) + да-конструкцијата (субјунктив) од конјугираниот глагол, сп. *Немој да одиш таму!, Немојте да газите цвеке!*, и сл., или најпосле (в) да прибегне кон маркирана, авторитативна забрана со споменатата горе модална негација, сп. *Нема да оишши таму!* т.е. 'ти забранувам да одиш таму', *Нема во иднина да доаѓаше тука!* 'ви забранувам во иднина да доаѓате тука', и сл.
- со оптативни да-конструкции: *Да си жив и здрав!, Да се не вратиш!, Да му се не види!...*
- со хортативни да-конструкции, обично со надградена хортативна партикула *aj(de), da:j*: *Ајде да си одиме!, Дај да ѝочнеме со пакувањето!...*

/ - фактивни / настани од типот 2.2. се пренесуваат:

- со иреалниот условен начин (*conditionalis praeteriti*), т.е. со формантот *ќе* надграден над имперфективната парадигма на конјугираниот глагол во аподоза и со формантот *да* надграден над една од парадигмите за минато на конјугираниот глагол во протаза, сп. *Ќе џаднев, да не ме поддржеше., Ќе дојдев, да си ќе ме џредујредиле.*, *Да знаев, ќе ћи се јавев.*, и сл.
- сп. и - со жал за неоствареното: *Само да сум знаел..., Само да не бевме заминале йорано...,* и сл.

Како што се гледа од горниот преглед, /- фактивни / настани во македонскиот јазик се изразуваат обично со посебни парадигматски серии ново-создадени "по балкански терк", со формантите соодветно *ќе* и/или *да*. На маргина на системот се чува серијата со наследениот формант *би* за изразување на /- фактивни / настани од типот 2.1.

/ +/- фактивни / настани од типот 3.1. - пак под влијанието на мултилингвалната балканска средина - покрај лексичките нашле на македонска почва и регуларни граматички изразни средства. Се работи за наследената парадигма составена од финитната форма на помошниот глагол *сум* + *л*-формата од конјугираниот глагол. Оваа конструкција, т.н. словенски перфект, на словенскиот север - по загубата на имперфект и аорист - најчесто се претворила во еден универзален претерит, а слични тенденции покажува регионално и на словенскиот југ. На македонската почва таа станала основно изразно средство за пренесување информација за сегашните (= симултани со моментот на зборување) и/или минати настани за чија вистинитост зборувачот не сака или не може еднозначно да се изјасни; впрочем, за / +/- фактивни / настани може да стане збор само во рамките на тие две временски зони: сегашноста⁹⁹ или минатото. Еве неколку примери: *Си бил еднаш еден цар...*, *На денешната седница делегатите требале да ја донесат конечната одлука.*, *Хуситите војни однеле многу жртви.*, и сл. Последниот пример добро илустрира ситуација кога станува збор за еден настан од далечно минато за кој не сме ни доволно информирани... Не случајно за таков тип употреба го имаме во македонската граматичка традиција терминот "неопределено минало време".

Описаната конструкција, во предметната литература позната како дубитатив, инференцијал, медијатив, нон-конфирматив..., ја стекна својата актуелна функционална оптовареност под влијанието на балканските соседи. Треба да се одбележи дека таа служи и за пренесување информација за инаку фактивни настани кои кај зборувачот побудуваат чудење и недоверба, сп. на пр. *Значи ти си имал куќа!*, *Нејзината керка му била жена на Јане?!*, и сл. Погоре стана веќе збор за тоа дека соодветните две значенски варијанти и во полскиот јазик ги изразува една иста конструкција.

Слично како и во полскиот јазик (сп. погоре) настаните од типот 3.1. можат и да се пренесуваат со модалниот глагол *мора*, сп. *Мора ти да се уиште на море, си го продолжиле одморои.*, и сл.

⁹⁹ За како се сфаќа сегашноста како лингвистички поим сп. меѓу другото во првиот зборник од оваа наша серија: 'Сегашност' како лингвистички поим. Граматички средства за изразување 'сегашност' во словенскиите и во балканските јазици, из. МАНУ, Скопје 2010.

/ +/- фактивни / настани од типот 3.2. , т.е. оние во функција на пропозиционални аргументи на предикати од вториот ред, ги пренесуваат комплементарните реченици (а) оформени како субјунктивни да-конструкции, или (б) воведувани со операторите *дека, оии, ишто...* Во случајот (а), т.е. кога тие се аргументи на волитивните предикати, а со тоа автоматски се проицирани во иднина, би можеле автоматски да ги оцениме како / - не фактивни /. Сепак, фактот дека тие се контролирани од предикатот во надредената реченица, не смееме да ги толкуваме како независни ни во однос на нивната вистинитосна квалификација. Сп. (а) *Сакам ова ишто йобрѓу да заврши., Очекуваме да дојдеш., Јане ме советува да не одам јаму., Размислувам дали да го објавам тој текст.,* и сл., (б) *Претпоставувам дека Ане дошла., Ме нервира ишто децајта се јатолку ёгласни., Мислам дека јатејка ми е болна.,* и сл.

4. Нашиот преглед, доста површен, сведен до рамки на една кратка статија, сепак дозволува да се формулира низа заклучоци - сигнали за тоа во кој правец би требало да оди натамошна, продлабочена анализа.

Во центарот на нашето внимание во овој том се македонските да-конструкции. Мислам дека спроведената анализа ја потврдува тезата дека тие функционираат како субјунктив, т.е. подреден начин за пренесување информација за /- фактивни/ настани, т.е. дека прототипна за нив е функцијата на пропозиционални аргументи на т.н. волитивни предикати од вториот и од третиот ред. Появувањето на да-конструкциите во функција на конституент на самостојни реченици може да се интерпретира со помош на поимот "виртуелен предикат", односно дека прагматичкиот контекст на употреба на самостојни субјунктивни реченици, карактерот на соодветниот говорен / илокуционен чин функционира како виртуелен надреден предикат соодветно на наредба, забрана, поттик и сл.

Mutatis mutandis слична функција како формантот да во македонскиот вербален систем во полскиот систем ја врши формантот *by*. Суштествената разлика меѓу двата форманта потекнува од фактот дека зоната на употреба на полскиот формант *by* е многу поширока: додека македонско да е формант на субјунктив, полското *by* е формант на потенцијал, а придржување со соодветните сврзнички предикати исто така и формантот на

кондиционал; со други зборови: тоа ја покрива зоната на употреба не само на македонското да, туку и на *ќе*, па и на македонското *би*.

Македонскиот - поради споменатите на почетокот на статијава културно-историски услови - денеска се наоѓа подалеку од прасловенската појдовна точка на еволуција отколку полскиот, но сепак може да се утврди дека општо земено еволуцијата оди во ист правец - кон создавање на поексплицитни сигнали / маркери на информација важна за успешноста на соодветниот акт на комуникација. Македонскиот еволуирал во услови кои го направиле почувствуителен на секакви дистинкции во полето на широко сфатената модалност. Таа чувствителност тој ја споделува со другите членови на т.н. балкански јазичен сојуз. Но и полскиот со текот на времето нашол решенија кои дозволуваат дел од споменатите дистинкции да бидат сигнализирани не само со лексичките но и со потранспарентните граматички средства.

Користена литература

- П. Асенова, *Балканско езикознание. Основни проблеми на балкански / езиков съюз*, изд. "Наука и изкуство", Софи/ 1989
- Z.Gołąb, *Conditionalis typu bałkańskiego w językach południowosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem macedońskiego*, Ossolineum,1964
- R.D.Greenberg, *The Balkan Slavic Appellative*, Lincom Studies in Slavic Linguistics 06, 1996
- J.F.Hacking, *Coding the Hypothetical. A comparative typology of Russian and Macedonian conditionals*, John Benjamins Publishing Company, 1998
- Ch.E.Kramer, *Analytic Modality in Macedonian*, Verlag Otto Sagner, München, 1986
- R.Laskowski, "Kategorie morfologiczne języka polskiego - charakterystyka funkcjonalna" [во] *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia.*, трето коригирано издание, изд. PWN, Warszawa 1999
- L.Moszyński, *Wstęp do filologii słowiańskiej*, PWN 1984, Warszawa

Summary:

Comparing the non-factive parts of the Macedonian and Polish verbal systems

The verbal system is understood as a network of morpho-syntactic constructions transferring information covered by the so-called verbal grammatical categories: aspect, modus, tense, taxis... The basis for comparison is the speaker's evaluation of the real and/or virtual character of the presented events. The unequivocal real events (= facts) are evaluated as /+ factive/. The unequivocal virtual events (e.g. those projected into future) are evaluated as /- factive/. There are also events such that the speaker has not sufficient information to evaluate their truth value; we mark them as / +/- factive /. The object of our comparison are grammatical means of coding /- factive/ and / +/- factive / events.

The history of the Macedonian language, its multicultural, multiconfessional and multilingual environment, as also its mainly oral - and not written - transmission from generation to generation resulted in the grammaticalization of many subtle distinctions in the semantic field under discussion as opposed to the much simpler solution characteristic of the Polish verbal system.

Станислава-Сташа Тофоска

Филолошки факултет „Блаже Конески“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
stofoska@yahoo.com

ДИРЕКТИВНИ САМОСТОЈНИ (A) ДА-КОНСТРУКЦИИ СО ИМПЕРФЕКТ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Предмет на интерес на оваа статија се самостојните *да*-конструкции со глаголска форма во *имперфект* кои изразуваат нефактивно дејство, секогаш се изговараат со прашална интонација и пред кои речиси секогаш стои сврзникот/партикулатата *A*¹⁰⁰. Карактеристични се за разговорниот јазик, пред сè, и обично се употребуваат во комуникација меѓу луѓе кои по некоја основа се чувствуваат блиски. Можат да изразуваат молба, барање, сугестија, совет, прекор што зависи од повеќе фактори, иако најмногу од интонацијата, и тоа ќе биде разгледано во оваа статија.

Примери:

1. *A да се јавеше некогаш?*
2. *A да ја потскратеше косата?*
3. *A да дојдеше со нас?*

Ја прифаќаме поставката дека да-конструкциите во македонскиот јазик функционираат како експонент на субјунктивот /конјуктивот¹⁰¹ (Конески, Бл. 1986, Минова-Ѓуркова, Л. 1994, Тополињска, З. 2008, 2009). Заедничко за сите функционални зони на употреба на субјунктивот е исказувањето на дејство проицирано во иднината (*желбено и возможно*), значи нефактивно, што дозволува да прифатиме дека да-конструкциите во македонскиот јазик функционираат како субјунктив. Овде конкретно, нè интересира дали и овој тип да-конструкции се употребува во функционалните зони во кои се употребува(л) субјунктивот.

¹⁰⁰ За дилемата сврзник или партикула види подолу во статијата.

¹⁰¹ Би сакала да напоменам дека термините субјунктив и конјуктив се употребуваат како релативни синоними, односно дека од лат. конјуктив кој е постар се издвоил субјунктивот како поттип, а во денешно време сите значења покриени со овие форми се подведуваат под единиот или другиот термин (на пр. *subjonctif* во францускиот, *congiuntivo* во италијанскиот и сл.)

Појдовни поставки

Пред да преминеме на анализа на конструкциите кои се предмет на наш интерес, ќе кажеме од кои поставки во врска со субјунктивот тргнуваме и ќе ги наведеме типовите на субјунктив/ конјунктив во латинскиот (и ст.грчкиот јазик), односно функционалните зони во кои тој се јавува. Според Каролак, кој е автор на статијата за субјунктив во *Encyklopedia językoznanstwa ogólnego* (Karolak 1995:524), во индоевропеистиката *субјунктивот* се смета за поврзувачки начин, односно за множество од глаголски форми (или конструкции) кои се појавуваат главно во зависните, а поретко во независните реченици. Тој како таков нема самостојна категоријална вредност, а принципите на неговата дистрибуција имаат семантичка основа. Во основа, се работи за несамостојна, подредена модална конструкција, во функција на реченичен (пропозиционален) аргумент на предикати од повисок ред, чија фактивност и модално-темпорална карактеристика ја одредува надредениот предикат.

Конјунктивот се смета за морфолошки начин својствен за постарите јазици (санскрт, латин. ст.грчки). кој може да се употребува во независни реченици и претставува семантички елемент на дубитативниот и желбениот начин или во зависни реченици (подредени) каде е вторичен показател на синтаксичката зависност. Конјунктивот во независните реченици има неколку семантички вредности, односно се издвојуваат неколку типови на конјунктив (во латинскиот и делумно во ст. грчкиот): а. хортативен- кој означува апел за заедничка акција (во ова значење се употребува само 1л. множина во сегашно време); б.прохигитивен- со кој се исказува забрана; в..дубитативен (делибератив)- кој во прашални реченици изразува сомневање несигурност, намера; 4. оптативен- кој изразува желба, посакување; г. императивно-јусивен- позитивен корелат на прохигитивниот, разликата е во негацијата; д. потенцијален- изразува можно дејство, а служи и за помалку категорично формулирање на тврдења за идни дејства; ѓ. концесивен- кој главно се употребува во подредени /допусни реченици.(Karolak,1995:84).

Според Гивон (Givon 1994:265-269) субјунктивот спаѓа целосно во зоната на нефактивноста (иреалисот)¹⁰². Тој (како и други лингвисти од времето на поствитгенштајновата филозофија) смета дека нефактивноста покрај логичката треба да има и комуникативно-прагматичка интерпретација, во смисла на постоење на епистемички состојби и комуникативни цели на двајцата учесници на комуникативната интеракција-говорителот и соговорникот (адресатот). Прави дистинкција меѓу двата типа на модалност: епистемичка (*epistemic*) и деонтичка (*deontic-valuative*), односно разликува 2 главни типа на гледишта или ставови кои се однесуваат на информацијата што се пренесува со еден исказ. Во епистемичката модалност спаѓаат ставовите како: вистина, верување, веројатност, сигурност, доказ. Во деонтичката модалност спаѓаат проценувачките ставови како: пожелност, претпочитање, намера, способност, обврска, манипулација. Овие 2 главни модални димензии (зони)-епистемичката и деонтичката не секогаш се исклучуваат, напротив понекогаш се испреплетуваат на специфичен начин, што сметаме дека ќе се покаже и во примерот на исказите со „нашите“ конструкции.

Во смисла на погорекажаното, во зоната на нефактивноста-говорителот несигурно (слабо, неубедливо) тврди дека пропозицијата е **можна, веројатна или несигурна** (епистемичка модалност) или дека е **потребна, посакувана или непосакувана** (проценувачко деонтичка модалност). Иако е така, говорителот не е спремен да го отфрли своето тврдење и ако му се приложат докази или по друга основа, а ставањето под прашање на пропозицијата од страна на соговорникот спремно се дочекува, се очекува или дури и се бара, се предизвикува (Givon 1994:268).

Исказите со да-конструкциите кои овде нè интересираат може да се подведат под називот директиви (директивни) затоа што со нив на соговорникот му се дава насока, (дирекција) за некакво однесување и/или за дејство што треба да се изврши. Во ваква употреба терминот директив се среќава кај Крамер: *directive is “a proposal of a course or pattern of behavior which should be carried out”* (Kramer 1986:32), кај Бужаровска (1999:219) и кај Ницолова (2008: 409), (според Митковска/Бужаровска: во овој зборник). Тие соодветствуваат на манипулативните говорни чинови (*manipulative speech acts*) кај Гивон (Givon 1994:273). Според него,

¹⁰² Гивон го користи терминот иреалис (*irrealis*), но во вовој труд доследно за таа категорија го користиме еквивалентниот термин нефактивност (Тополињска 2008:41)

манипулативни говорни чинови се наредбите, молбите/ барањата, поттикнувањата/наговарањата, кои искажуваат настани проицирани во иднина и ја засегаат деонтичката модалност. А токму таква употреба имаат и да-конструкциите кои ги анализираме.

Гивон во својата типолошка статија за субјунктивот ги определува и најчестите надредени предикати со кои се појавува субјунктивот, подредени во правец од оние коишто според своите семантички вредности припаѓаат во деонтичката зона кон оние кои припаѓаат во епистемичката зона (в. табела).

Deontic (manipulative) side

	превод на македонски
a. ‘weak intended manipulation’ (<i>tell, ask, suggest</i>)	слабо упатување <i>рече, побара, предложи</i>
b. ‘preference’ (<i>want/wish, prefer, expect</i>)	посилно упатување <i>сака, бара, посакува, претпочита, очекува</i>
c. ‘epistemic anxiety’ (<i>hope, fear</i>)	епистемичко сомневање <i>се надева, се плаши</i>
d. ‘low epistemic certainty’ (<i>not-sure, doubt, suspect, ask if, not know if</i>)	слаба епистемичка сигурност <i>не е сигурен, се сомнева, претпоставува, не знае дали, прашува дали</i>

Epistemic side

(Givon 1994:280)

Сфаќајки ги субјунктивните конструкции во самостојните реченици како зависни од некој виртуелен предикат, сметаме дека ова соодветствува и на нивната употреба. Поконкретно, се работи за истите надредени предикати како и кај субјунтивните конструкции во зависните реченици, но во исказите со самостојни субјунктивни конструкции тие предикати не се формализираат на површината на исказот (затоа ги нарекуваме *виртуелни*).

Директивни самостојни да-конструкции со имперфект

Во овој труд како предмет на посебен интерес се издвоија токму директивните да-конструкции со имперфект во самостојна употреба изговорени со прашална (нагорна) интонација.¹⁰³ Ни се чини дека како форма тие се типични за македонскиот јазик, немаат соодветни формални еквиваленти во другите јазици во кои функционира субјунктивот како посебна форма (на пр. во употребата на *subjonctif imparfait* во францускиот или во употребата на *congiuntivo imperfetto* во италијанскиот) и заслужуваат да им се обрне одделно внимание. Тие се полифункционални и можат да изразат молба, барање, сугестија, совет, прекор што зависи од повеќе фактори- улогата на учесниците во говорната ситуација, самата говорна ситуација, а најмногу од интонацијата со која се изговорени. Во таа смисла, како надградени предикати на овие конструкции може да се јават предикатите од повисок ред како на пр. *сакам да...предлагам да..., препорачувам да..., те советувам да..., мислам дека е подобро да...* и сл.

Многу често на директивните да- конструкции со имперфект им претходи сврзникот *A*, односно тој стои во иницијална позиција на исказите. *A* во иницијална позиција може да се третира како партикула (сп. на пример Бужаровска 1999), но може да се смета и за адверсативен сврзнички предикат со кој се упатува на претходниот настан или ситуација (Тополињска 2001:107?). Сметаме дека со сврзникот *A*, како најтипичен за адверсативната релација во македонскиот јазик може да се изрази надоврзување, сопоставување или противставување (сп. Гуркова 1994:227), и во овие конструкции претставува надоврзување и сопоставување со претходно дејство. Сопоставувањето на дејствата со сврзникот *A* може да се врши врз основа на повеќе фактори, во ситуациите во кои се употребуваат исказите со *A да+ имперфект* тоа е главно врз основа на временски сооднос ('досега го правеше/правевме ова-предлагам, барам и сл. сега да правиш/да правиме друго'). Дејството може

¹⁰³ За некои употреби на директивните да-конструкции + имперфект во македонскиот јазик е пишувано кај Крамер (Kramer 1986:25)- за употребата на да+имперфект во исказ што претставува учитиво барање/ молба (*polite command*), за повеќе зборува Бужаровска (1999:223-228) но во поширок контекст на употребата на сите независни да-конструкции во македонскиот јазик и во споредба со грчкиот јазик.

да биде извршено (*A да седнеаме?* Се изнастојавме) или пак може да се работи за претходно донесена одлука од страна на сговорникот наспроти која говорителот има поинакво или спротивставено мислење. (A. *Не одам на промоцијата, решив.* Б. *A да дојдеше?* Убаво ќе биде.)

Целта на оваа анализа е да утврди:

- во какви типови на ситуации се употребуваат исказите со овие конструкции
- дали спаѓаат во деонтичката или епистемичката модалност и дали се поблиску до едната или другата страна на зоната
- дали има и какви се семантичките и прагматичките разлики меѓу истите типови на искази изразени со конструкциите со да+ имперфект наспрема исказите со да+презент
- кои други фактори влијаат на значаењето на овие искази.

Типови на ситуации во кои се јавуваат директивните самостојни да-конструкции

Овде ќе ги претставиме типовите на ситуации во кои, според нашата анализа, се употребуваат конкретните да-конструкции. Кај секој од нив ги даваме и нивните надредени (виртуелни) предикати.

1. Учтиво барање (молба)

(надграден

предикат: сакам да...)

пр. (4) *Да ми донесеше чаша вода?*

(5) *Да ми помогнеше малку?*

(6) *Да ми ја позајмеше книгата на кратко?*

Овој тип искази е најспоменуван во литературата во која се разгледуваат да-конструкциите во македонскиот јазик. Со нив се искажува желбата на говорителот сговорникот да изврши некое дејство и таа се формулира како вид на учтиво барање, молба. Со исказите со да-конструкциите со имперфект се упатува барање кое е со поголем степен на учтивост отколку со да-конструкциите со презент. Тоа е забележано и од Крамер која ја истакнува улогата на глаголското време во однос на степенот на учтивост во директивните *да-конструкции*, при што за најучтива ја смета токму онаа со да+имперфект (Kramer, 1986: 40-41). Бужаровска овие искази ги сместува во групата на деонтичко-волитивни (Бужаровска, 1999:223).

Овој тип искази спаѓаат во зоната на деонтичката модалност. При прекажувањето на овие искази, како воведен би употребиле некој од следните глаголски предикати: *рече, замоли, побара, (по)сака* и сл. што

значи дека тие се надредени над овој тип да-конструкции (*Toj mi рече/ побара/ ме замоли/ посака да му донесам чаша вода*). Според Гивон (в. табела погоре), тие спаѓаат во првата групата на надредени предикати во деонтичката зона на модалноста кои тој ги нарекува (predicates of weak intended manipulation).

Интонацијата со која се изговараат овие искази има големо влијание како соговорникот ќе ги разбере, како учтиво барање или барање со прекор. Како и кај секој директивен исказ со да+имперфект во македонскиот јазик, интонацијата е нагорна (прашална), но може да биде прашално-молбена или прашално- иронична. Големата улога на интонацијата при исказувањето на овие молби ја истакнува и Бужаровска (1999:223). Според нас, токму различната интонација на исказите со исто пропозициско јадро (содржина) е основа за разликување на 2 значења и нивно сместување во 2 различни ситуации: молба/барање: прекор и барање (в.под 2).

пр. (4а) *Да ми помогнеше малку?*- со прашално- молбена интонација— барање, молба

(4б) *Да ми помогнеше малку?*- со прашално- иронична интонација— барање, прекор

Секако, за различната интерпретација, покрај интонацијата може да придонесе и самата ситуација во која ќе се употреби исказот (*Да ми помогнеше малку?*- *Не можам да ја отворам вратата.*-молба наспрема *Да ми помогнеше малку?*- *Не гледаш дека се мачам, не можам да ги кренам книгите* -прекор и барање)

Во молбите изразени на овој начин, на конструкцијата да+имперфект обично не ѝ претходи сврзникот *A*, затоа што нема надоврзување на претходен настан. Говорителот не го упатува соговорникот на никаков претходен настан.

2. Прекор и барање

(надградени предикати: очекував да (требаше да) ... и сакам да...)

Со овие искази, говорителот изразува прекор кон соговорникот затоа што очекувал од него да го направи дејството за кое станува збор, а до моментот на зборување (до сегашноста), соговорникот не го направил.

пр. (7) (A) *Да ми помогнеше малку?*-

(8) (A) *да (ми) се јавеше некогаш?*

(9) (A) *да дојдеше поблиску?*

Интерпретацијата на надградената предикација на исказот (7) може да биде '*треба(ше) да ми помогнеш/очекувај да ми помогнеш*'. Прекорот во исто време значи и барање-поттик за акција (со додаден надграден предикат 'сакам да ми помогнеш'), но без големи очекувања од страна на говорителот дека адресатот ќе одговори позитивно на барањето.

Различната ситуација (молба или прекор) која во македонски се изразува со различна интонација на исказот (7) може да се види и од многните варијанти на превод на овој исказ на англиски, каде што покрај интонацијата се употребуваат и различни модални глаголи (или конструкции): *I wish you help me*-молба, наспрема *I wish you would help me*. *You might help me* (со акцент на *might*). (Thomson&Martinet 1986:249,262)

При прекажувањето на овие искази, како воведен би можел да се употреби некој од следните глаголски предикати: *искритикува*, *прекори* и сл. (во кои е вградено *очекувал да...*, а ако исказот се доживува и како барање, се додава некој од надредените предикати од првата група *rече*, *побара*, *замоли..*(пр.*A да (ми) се јавеше некогаш?*-Тој ме *искритикува* што не му се јавувам (никогаш) и ми *рече* да му се јавам (никогаш)).

Во овој тип искази речиси секогаш се појавува сврзникот *A* пред конструкцијата да+имперфект, затоа што говорителот се надоврзува, односно упатува на претходната ситуација која е директна причина за изразувањето прекор (на пр. *A да ми помогнеше малку?*-*Цел ден само лежиш пред телевизорот.*; *A да дојдеше поблиску?*-*Што си седнал толку далеку, за да викам?*итн.)

3. Совет со благ прекор

(надградени предикати: очекував да...(требаше да) ... мислам дека за тебе е добро да...)

Со овие искази, говорителот изразува поттик за вршење/извршување на некое дејство за кое смета дека соговорникот треба да го прави/направи. Во исто време, изразува и благ прекор кон него затоа што очекувал тој веќе да го прави/направи дејството за кое станува збор, а до моментот на зборување (до сегашноста), соговорникот не го направил. Говорителот смета дека за соговорникот е добро да го прави/направи предложеното дејство и во таа смисла овие искази се сметаат за совет, не само за предлог.

- (10) *A да поучеше малку? Имаш тест утрe.*
- (11) *A да ја потсредеше собата? Лом ти е.*
- (12) *A да ја скратеше косата? Нон-стоп ти е в очи.*

(13) *A да ги пиеше апчињата поредовно? Нема толку често да те боли главата.*

Овие искази се употребуваат во комуникација со блиски луѓе, кои ги сакаме и им посакуваме добро. Па така, пр. 10 и 11 може да се употреби во комуникација меѓу родител и дете, примерот 12 исто така, но и меѓу пријател(к)и, пр.13 и меѓу пријатели, но и меѓу дете и родител (ако доволно врасниот син или ќерка грижејќи се за здравјето на мајката/таткото со благ прекор ги советуват што треба да прават) итн.

Во некои ситуации, дејството кое се предлага (и за кое говорителот смета дека е добро за соговорникот) се спротивставува со претходното кое соговорникот го правел до моментот на зборување (за кое говорителот смета дека не е добро) или со состојбата во која се наоѓал соговорникот до тој момент. Во тие случаи прекорот е посилен, но сепак се упатува поради грижата за соговорникот.

(14) *A да поучеше малку? Цел ден си на компјутер.*

(15) *A да легнеше порано? Многу си уморна. Ќе се разболии.*

Кај овој тип искази - за изразување совет, поради карактерот на советот како говорен чин, често се појавуваат примери со негација (експлицитна или имплицитна) чија интерпретација е (јас мислам дека **не треба да....** /за тебе не е добро да го правиш дејството кое си го правел досега, треба да престанеш да го правиш тоа... за да бидеш добро). Дејството може да биде некоја навика, карактеристика за соговорникот (пушење, зборување, јадење) за која говорителот смета дека му штети на соговорникот и го советува да престане да го прави или да го смали интензитетот.

(16) *A да не зборуваше толку многу? Затоа не те сакаат.*

(17) *A да не јадеше навечер? Така, никогаш нема да ослабии.*

(18) *A да престанеше да пушиш? Знаеш колку е штетно.*

Овој тип искази, како и оние од претходниот, имаат две надградени предикации: *очекував да..* и *треба да /подобро е да...* и според надградените предикати спаѓаат во втората група на предикати од деонтичката зона на модалноста (predicates of preference), според Гивон (в. таблица погоре). При прекажувањето на овие искази, како воведен би го употребиле глаголскиот предикат *те советувам да..* (во кој се содржи предикацијата *мислам дека за тебе е добро да...*) што укажува на нивниот карактер-совет.

Во овој тип искази речиси секогаш се појавува сврзникот *A* пред конструкцијата да+имперфект, затоа што говорителот се надоврзува, односно упатува на претходната ситуација која е директна причина за изразувањето прекор и предлогот за друго дејство.

4. Сугестија (предлог)

(надграден предикат: мислам дека треба да.../е подобро да..)

Со овие искази говорителот, со добра намера, мислејќи дека тоа е подобро за соговорникот, изразува поинакво мислење за дејството што соговорникот го направил со некоја цел и го поттикнува на преземање поинакво или спротивно дејство.

(19) *A да ги облечеше тие црните кондури? Поубаво ќе ти одат со оваа комбинација.*

(20) *A да се дотераше малку? Сепак е прослава.*

Поттикот за поинакво или спротивно дејство може да се однесува и само на претходно донесена (и соопштена) одлука за извршување на дејството.

(21) *A да дојде со нас, сепак? Размисли! Убаво ќе биде.*

(22) *A да му кажеше? Може ќе те разбере, ќе ти дозволи.*

Исказите од овој тип се изговараат со интонација со која се исказува емпатија и со тоа, предлогот е ублажен. Во исто време, прашалната интонација овде се однесува и на тоа дали и соговорникот би се согласил со мислењето на говорителот. Интерпретацијата на исказот може да биде како: ‘*Јас мислам дека е подобро за тебе да.....Што мислиши дали е подобро да..?*’.

При прекажување на овие искази, како воведен би употребиле некој од следните глаголски предикати: *предложи, сугерира...* и сл.. што ги определува во првата групата на надредени предикати во деонтичката зона на модалноста (predicates of weak intended manipulation), според Гивон (в. tabela погоре).

5. Сугестија и поттик за заедничка акција

(надграден предикат: мислам дека *ниe* треба да.../е подобро да...и/или сакам *ниe* да..)

Овие искази се издвојуваат од претходните само поради нивниот хортативен карактер. Искажани во 1 л. множина ја изразуваат желбата на говорителот за некакво дејство кое го вклучува и соговорникот (или и другите учесници во говорната ситуација) и го поттикнува него на заедничка акција. Искажан со оваа форма (да+имперфект) поттикот е во

вид на сугестија (предлог) кој е поублажен. Повторно, исказот се заснова на претходната ситуација, која е во извесна мера спротивна од предложената. Може да се каже дека говорителот како да се чувствува заситен од претходно вршеното дејство, смета дека доволно долго или предолго се вршело и дека би било добро/ би требало да се прави/преземе друго. При тоа, тој бара и соговорникот (лицата во негово друштво) да се согласи со предлогот, да го прифати.

- (23) *A да седнеаме на кафе? Се изнастојавме цел саат.*
- (24) *A да си одеваме дома? Може домакините сакаат да си легнат.*
- (25) *A да се чуеваме на телефон, да не се договораме вака со СМС?*
- (26) *A да подизлезаме на воздух, цел ден го преседовме внатре, а види колку е убаво*

При прекажување на овие искази, како воведен би употребиле некој од следните глаголски предикати: *предложи, сугерира* и сл., што укажува на тоа дека спаѓаат во првата групата на надредени предикати во деонтичката зона на модалноста (predicates of weak intended manipulation), според Гивон (в. табела погоре).

Во овој тип искази речиси секогаш се појавува сврзникот *A* во иницијална позиција, затоа што говорителот се надоврзува на претходната ситуација и предлага друга.

6. Изразување нездадоволство од некоја ситуација и желба за промена

(надграден предикат: очекував да...(требаше да) и мислам дека треба да...)

Со овие искази се изразува силно нездадоволство во поглед на некоја ситуација актуелна во моментот на зборување и желба за промена на ситуацијата проицирана во иднина. Употребата на *да-конструкцијата* со имперфект во овие искази укажува на тоа дека говорителот очекувал дејството за кое станува збор да се случи до моментот на зборување и изразува големо нездадоволство, некогаш и иритираност поради тоа што не се случило. Секако, тоа е придржано и со соодветна, иронична интонација, па овие искази се доживуваат како иронични коментари. Но, во нив е изразена и предикацијата дека говорителот сака тоа дејство да се случи

Интересно за овој тип искази е дека во нив се појавува 3-то лице (едн или мн.) за кое говорителот смета дека е оној/оние кои требало тоа дејство да го направат, па со исказот не бара од соговорникот да преземе некоја акција. Во таа смисла, овие искази не можат баш да се сметаат за директивни, повеќе го изразуваат ставот на говорителот кон некоја

ситуација. Но, сепак упатени кон соговорникот како вид прашање, бараат потврда од него дека ставот, мислењето кое го има тој е вистинит, точен, правилен.

(27) *A да го сменеа менито некојнат? Со години им е исто.*

(28) *A да ни платеа?* До кога треба да чекаме.

Интерпретацијата на исказот *A да ни платеа?* може да биде: досега очекував да (требаше да) ни платат, мислам дека лошо е што досега не ни платиле, тие треба (мора) да ни платат, сакам да ни платат.

Исказите со 3 лице (едн или мн.) можат да претставуваат и ироничен коментар на претходно кажан исказ од соговорникот кој се однесува на некое 3. лице во смисла на тоа дека тоа (3-тото лице) би требало да изврши некое некое дејство, кое соговорникот му го предложил на говорителот. Употребувајќи ја оваа конструкција, говорителот (со иронија и сарказам) изразува незадоволство од предлогот на соговорникот, сметајќи дека 3-то лице треба да го направи дејството, затоа што е дејство коешто тој/тая обично не го прави. (акцентот е на заменката за 3 лице)

(29) *A тој мене да ме побараше?* Само јас го барам.

(30) *A таа да му ги купеше?* Сè ти му купуваши.

Ситуацијата со исказот (29) може да се интерпретира на следниот начин (А.Побарај го X! или Зошто не го побараши X? по што следи Б. *A тој мене да ме побараше?* Само јас го барам.)

Во овој тип искази речиси секогаш се појавува сврзникот *A* во иницијална позиција, затоа што говорителот искажувајќи желба за промена на ситуацијата, автоматски упатува на претходната која ја критикува.

Споредба на употреббата на искази со директивни *да*-конструкции со + презент наспрема со директивни *да*-конструкции со имперфект

Во нашата анализа тргнавме од самостојно употребените (*A*) *да*-конструкции со глагол во имперфект со директивно значење затоа што тие ни се чинат специфични за македонскиот јазик. Но, како директиви се употребуваат и самостојните (*A*) *да*-конструкции со презент и затоа овде ќе се обидеме да утврдиме какви разлики има меѓу едните и другите во значењето, односно во ситуациите во кои се употребуваат и сл.

Во првиот тип ситуација-учтиво барање, разликата е и претходно утврдена во смисла на тоа дека исказот со *да+имперфект* се смета за поучтив (Kramer, 1986: 40-41).

Во вториот тип ситуација- прекор и барање, ако ги сопоставиме двата исказа (тој со *да+презент* наспрема со *да+имперфект*): *A да ми се јавии* (некогаш)? - *A да ми се јавеше* (некогаш)? во исказот со *да+презент* се губи елементот на прекор, останува само желбата на говорителот дејството да се случи и примерот (со *да+презент*) се доживува како предлог.

Во третиот тип ситуација- прекор и совет, при сопоставување на двата исказа (пр. *A да поучеше* малку? - *A да поучиши* малку?) се губи елементот на емоционална загриженост на говорителот, па исказот од совет „се претвора“ во предлог.

Во четвртата ситуација-изразување сугестија/предлог, примерите со *да+имперфект* се доживуваат како польубезни, емоционално обоени предлози наспрема предловите искажани со *да+презент* (пр. *A да дојдеши со нас?*-*A да дојдеш со нас?*). Со исказите со *да+имперфект* покрај ставот/мислењето на говорителот за дејството што се предлага, се искажува и неговата желба тоа дејство да се оствари.

За петтиот тип ситуација- предлог за заедничка акција, важи истото што и за четвртиот, бидејќи овие 2 типа ситуации се разграничени само поради хортативниот карактер на исказите од едната група.

За шестиот тип ситуација- изразување нездоволство и желба за промена (пр. *A да ни платеа?*- *A да ни платам?*) примерите со *да+имперфект* искажуваат поголемо нездоволство на говорителот од ситуацијата за која коментира, се чувствуваат како посилно емоционално обоени.

Би можеле да сумираме дека сите директивни искази со *да-конструкции +имперфект* имаат посилна емоционална обоеност од нивните „еквиваленти“ со *да+презент*. Дали емоциите се позитивни или негативни зависи главно од интонацијата и од типот на ситуација, но со *да-конструкцијата со имперфект* тие се засилуваат. Ако нема емоции, со нивна употреба се додаваат, па така на пример, „обичниот“ предлог исказан со *да+презент*, може да стане польубезен, поучтив, помолбен или дури да „се претвори“ во совет исказан со *да+имперфект* (како на пр. во третиот и четвртиот тип ситуација). Ако се работи за негативни емоции, како прекор или критика, тие стануваат поостри. (како на пр. во примерите од вториот или шестиот тип)

Заклучоци

Самостојно употребените *да*-конструкции со имперфект во македонскиот јазик се употребуваат со директивно значење и тоа за да изразат молба, барање, желба, предлог, незадоволство, прекор.

Секогаш се изговараат со основна прашална (нагорна) интонација која во различни ситуации дополнително се модификува во зависност од тоа што сака говорителот да изрази. Речиси секогаш се употребуваат со сврзникот *A* во иницијална позиција, со кој се сигнализира надоврзувањето на говорната ситуација на некоја претходна (говорна или неговорна) ситуација и нивно сопоставување или спротивставување.

Се употребуваат во разговорниот јазик, во неформална комуникација, меѓу луѓе кои се чувствуваат блиски (другари, пријатели, сопружници, потесно семејство).

Во однос на нивните корелати со *да+презент*, се одликуваат со посилна емоционална обоеност (независно од тоа дали емоциите се негативни или позитивни), и се разликуваат од нив по тоа што дејството кое го изразуваат го сооднесуваат со некоја претходна ситуација (и без да е употребен сврзникот *A*).

Според функционалните зони во кои се јавуваат и значењата кои ги изразуваат самостојно употребените *да*-конструкции со имперфект соодветствуваат на дел од значењата на субјунктивот. Специфичноста на исказите со овој тип субјунктивни конструкции е во тоа што во нив се испреплетуваат семантички вредности и од деонтичката од епистемичката модалност. Надградените виртуелни предикати на *да*-конструкциите во овие искази се предикати од деонтичката зона на модалноста (од првата и втората група- *рече, предлоага, сака, посакува, очекува* и сл. (в. табела стр.4), а од друга страна начинот на нивно исказување во вид на прашање ги носи епистемичките значења на несигурност, нерешителност (предикати од првата група на епистемичката страна на модалноста од типот *не знам дали е добро...? не сум сигурен...*) Според Гивон, овој тип искази, се индиректни говорни чинови за манипулација, затоа што преку поставувањето епистемичко прашање (во англиски со *what if ...? how about*) се постигнува значењето на говорниот чин да добие значење на слаба манипулација (Givon 1994:276) или (поблаг директив).

Консултирана литература:

- Бужаровска, Е. 2000. „Независните да-конструкции во македонскиот јазик и нивните корелации во грчкиот јазик“. во *Македонски јазик*, год. XLVIII-L, 1997-1999. –Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, стр. 217-236.
- Конески, Блаже. 1986 *Историја на македонскиот јазик*. Скопје: Култура.
- Минова-Гуркова, Л. (1994) *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*. – Скопје: Радинг.
- Тополињска, З. 2000: *Полски-македонски: Граматичка конфронтација 3, Студии од морфосинтаксата*. Скопје: МАНУ.
- Тополињска, З. 2001. *Полски-Македонски: Граматичка конфронтација. Реченица во реченица (5)*. Скопје: МАНУ.
- Тополињска, З. 2008. *Полски-Македонски граматичка конфронтација. Развиток на граматичките категории (8)*. Скопје: МАНУ.
- Givón, T. (1994). „Irrealis and the subjunctive“. *Studies in Language* XVIII, 2. 265-337.
- Kramer, C. 1986. *Analytic Modality in Macedonian*. München: Verlag Otto Sagner.
- Thomson, A.J.&Martinet, A. V. 1986. *A Practical English Grammar*. London: Oxford University Press.

Summary:

Directive (*a*) da -constructions with imperfect in Macedonian

Subject of interest in this paper are directive *da*-constructions with imperfect in Macedonian, which are non-factive, have interrogative intonation and almost always are preceded by the particle/conjunction *A*.

Examples:

1. *A да ми се јавеше некогаи?*
2. *A да ја потскратеше косата?*
3. *A да дојдеши со нас?*
4. *A да седневме на кафе?*

They are very common in an informal use, in communication between people who are close to each other (friends, parent-child etc.). They have directive meaning and can express request, wish, exhortation, dissatisfaction, reproach etc. which depends on different factors, especially on the intonation, which will be analyzed in this paper.

We accept that *da*-constructions in Macedonian function as an exponent of subjunctive (Конески 1986, Минова-Гуркова 1994, Тополињска 2008, 2009), considering subjunctive as dependant, subordinated modal construction, whose function as propositional argument of predicates of higher degree and whose modal and temporal characteristics are determined by the superordinated predicate (Karolak 1995 , Givon 1994). The meaning of the directive expressions with *da* -constructions + imperfect in Macedonian also belongs in the functional zones of the subjunctive.

Specificity of this type of subjunctive constructions is that they have semantic features from both deontic and epistemic modality. They are directive (and so belong to deontic modality) by expressing a proposal of a course or pattern of behavuior which should be carried out (Kramer 1986), and by expressing uncertainty (formulated as a question) they belong to the epistemic modality

The aim of the analysis is to determine: in what types of situations they are used, which type is closer to the deontic which to the epistemic zone of the modality, whether there are and which are semantic and pragmatic differences between directive *da* -constructions + imperfect and *da* -constructions + present and what other factors shape the meaning of expressions with these constructions.